

Службен весник

на Република Македонија

Број 17

31 јануари 2013, четврток

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
615. Одлука за пристапување преку сукцесија на Република Македонија кон инструментот за измена и дополнување на Уставот на Меѓународната организација на трудот, 1986	3	620. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за животна средина и просторно планирање.....	15
616. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на Пресеанс листа на носителите на јавни функции во Република Македонија	3	621. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство	26
617. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	4	622. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за здравство.....	37
618. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на бројот на членовите на советите на општините во Република Македонија	4	623. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за внатрешни работи.....	48
619. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за финансии	5	624. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за труд и социјална политика	59

	Стр.		Стр.
625. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за транспорт и врски	70	637. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор	195
626. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за правда.....	81	638. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за европски прашања	206
627. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за одбрана.....	91	639. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за законодавство.....	217
628. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука.....	101	640. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи	227
629. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за надворешни работи.....	113	641. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука - Биро за развој на образованието	239
630. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за локална самоуправа	121	642. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за иселеништво	251
631. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за информатичко општество и администрација	129	643. Одлука за влегување и престојување на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „ЈСЕТ – 2013“.....	263
632. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за економија.....	139	644. Програма за управување, уредување и одржување на објектите на граничните премини за патен сообраќај за 2013 година.....	263
633. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија	148	645. Програма за едукација на лекари и медицински персонал за 2013 година.....	265
634. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Службата на Собранието на Република Македонија.....	160	646. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистар на агенциите за вршење на посредување за вработување со наплата во земјата и во странство	267
635. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генералниот Секретаријат на Владата на Република Македонија	172	647. Методологија за изменување на Методологијата за проценка на пазарната вредност на недвижен имот ..	271
636. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија	184	648. Решение од Судскиот совет на Република Македонија	271
		649. Решение за обновување на дозвола за работење на брокер	271
		650. Одлука за изменување и дополнување на одлуките за формирање на општинските изборни комисии.....	272
		Огласен дел	1-72

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 615.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10 и 55/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.01.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ ПРЕКУ СУКЦЕСИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КОН ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УСТАВОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТРУДОТ, 1986

1. Република Македонија да пристапи преку сукцесија на Инструментот за измена и дополнување на Уставот на Меѓународната организација на трудот, усвоен во Женева во 1986 година.

2. Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 – 98/1
22 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

616.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10 и 51/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.01.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСЕАНС ЛИСТА НА НОСИТЕЛИТЕ НА ЈАВНИ ФУНКЦИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за утврдување на Пресеанс листа на носителите на јавни функции во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 90/04, 67/05 и 67/07), членот 2 се менува и гласи:

„Пресеанс листата од член 1 од оваа одлука ги опфаќа следните носители на јавни функции:

1. Претседател на Република Македонија
2. Претседател на Собранието на Република Македонија
3. Претседател на Владата на Република Македонија
4. Судиите на Уставниот суд на Република Македонија
5. Поранешни претседатели на Република Македонија
6. Претседател на Врховниот суд на Република Македонија
7. Претседател на Судски совет на Република Македонија
8. Јавен обвинител на Република Македонија
9. Претседател на Совет на јавни обвинители на Република Македонија
10. Народен правобранител на Република Македонија
11. Потпретседатели на Собранието на Република Македонија (пресеанс според бројот на пратениците на политичката партија на која припаѓа потпретседателот)

12. Заменици претседатели на Владата на Република Македонија (пресеанс според редослед во Владата на Република Македонија)

13. Министри во Владата на Република Македонија:

- Министер за надворешни работи,
- Министер за одбрана,
- Министер за внатрешни работи,
- Министер за правда,
- Министер за финансии,
- Министер за економија,
- Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство,
- Министер за здравство,
- Министер за образование и наука,
- Министер за труд и социјална политика,
- Министер за локална самоуправа,
- Министер за култура,
- Министер за транспорт и врски,
- Министер за животна средина и просторно планирање,
- Министер за информатичко општество и администрација,
- Министер без ресор

14. Губернер на Народна банка на Република Македонија

15. Лидери на политички партии застапени во Собранието на Република Македонија

16. Началник на Генералштаб на Армијата на Република Македонија

17. Народни херои

18. Поранешни претседатели на Собранието на Република Македонија

19. Поранешни претседатели на Владата на Република Македонија

20. Поранешен претседател на Генералното собрание на ООН

21. Претседател на МАНУ

22. Поглавари на верските заедници во Република Македонија

23. Државен правобранител на Република Македонија

24. Градоначалник на град Скопје

25. Координатори на пратеничките групи во Собранието на Република Македонија (пресеанс според бројот на пратениците на политичката партија на која припаѓа координаторот)

26. Претседатели на комисии во Собранието на Република Македонија (пресеанс според бројот на пратениците на политичката партија на која припаѓа претседателот)

27. Претседатели на делегации на Собранието на Република Македонија во меѓународни организации (пресеанс според бројот на пратениците на политичката партија на која припаѓа претседателот)

28. Пратеници во Собранието на Република Македонија (пресеанс според бројот на пратениците на политичката партија на која припаѓа пратеникот)

29. Амбасадори на Република Македонија во странство

30. Заменици министри во министерствата на Владата на Република Македонија

31. Претседател на Државна изборна комисија

32. Претседател на Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи

33. Ректори на универзитети

34. Генерален секретар на Собрание на Република Македонија

35. Генерален секретар на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија

36. Генерален секретар на Владата на Република Македонија

37. Државни секретари во министерствата во Владата на Република Македонија

38. Секретар на Секретаријатот за законодавство

39. Директори на агенции и заводи именувани од страна на Собранието на Република Македонија

40. Директори на агенции и заводи именувани од страна на Владата на Република Македонија

41. Директор на Државен архив на Република Македонија

42. Генерални секретари на органите каде истите се именуваат

43. Директори на управи во состав на министерствата во Владата на Република Македонија

44. Директори на бироа во состав на министерствата во Владата на Република Македонија

45. Директори на дирекции

46. Претседател на Советот за радиодифузија

47. Државни советници во министерствата во Владата на Република Македонија.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 41 – 159/1
22 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

617.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11 и 166/12) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.01.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Со оваа одлука се запишува право на сопственост во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите, на недвижни ствари кои се наоѓаат во Скопје на бул.Крсте Мисирков бб на КП.бр.8887/1 КО Центар 1, и тоа:

- зграда број 1, влез 1, намена на зградата В4, кат По-2, намена на посебен дел од зграда ДП, во површина од 423 м2,

- зграда број 1, влез 1, намена на зградата В4, кат По-2, намена на посебен дел од зграда ПП, во површина од 49 м2,

- зграда број 1, влез 1, намена на зградата В4, кат По-1, намена на посебен дел од зграда ДП, во површина од 2596 м2,

- зграда број 1, влез 1, намена на зградата В4, кат По-1, намена на посебен дел од зграда ПП, во површина од 59 м2,

- зграда број 1, влез 1, намена на зградата В4, кат Приз, намена на посебен дел од зграда ДП, во површина од 1288 м2,

- зграда број 1, влез 1, намена на зградата В4, кат Приз, намена на посебен дел од зграда ПП, во површина од 148 м2,

- зграда број 1, влез 1, намена на зградата В4, кат к1, намена на посебен дел од зграда ДП, во површина од 1199 м2,

- зграда број 1, влез 1, намена на зградата В4, кат к1, намена на посебен дел од зграда ПП, во површина од 774 м2,

- зграда број 1, влез 1, намена на зградата В4, кат к2, намена на посебен дел од зграда ДП, во површина од 1096 м2,

- зграда број 1, влез 1, намена на зградата В4, кат к2, намена на посебен дел од зграда ПП, во површина од 612 м2,

- зграда број 1, влез 1, намена на зградата В4, кат к3, намена на посебен дел од зграда ДП, во површина од 1009 м2,

- зграда број 1, влез 1, намена на зградата В4, кат к3, намена на посебен дел од зграда ПП, во површина од 511 м2,

- зграда број 1, влез 1, намена на зградата В4, кат к4, намена на посебен дел од зграда ДП, во површина од 395 м2,

- зграда број 1, влез 1, намена на зградата В4, кат к4, намена на посебен дел од зграда ПП, во површина од 119 м2,

- зграда број 1, влез 1, намена на зградата В4, кат к5, намена на посебен дел од зграда ДП, во површина од 434 м2,

- зграда број 1, влез 1, намена на зградата В4, кат к5, намена на посебен дел од зграда ПП, во површина од 96 м2,

- зграда број 1, влез 1, намена на зградата В4, кат к6, намена на посебен дел од зграда ДП, во површина од 391 м2,

- зграда број 1, влез 1, намена на зградата В4, кат к6, намена на посебен дел од зграда ПП, во површина од 119 м2,

- зграда број 1, влез 1, намена на зградата В4, кат к7, намена на посебен дел од зграда ДП, во површина од 399 м2,

- зграда број 1, влез 1, намена на зградата В4, кат к7, намена на посебен дел од зграда ПП, во површина од 119 м2,

- зграда број 1, влез 1, намена на зградата В4, кат к8, намена на посебен дел од зграда ДП, во површина од 399 м2,

- зграда број 1, влез 1, намена на зградата В4, кат к8, намена на посебен дел од зграда ПП, во површина од 119 м2,

- зграда број 1, влез 1, намена на зградата В4, кат к9, намена на посебен дел од зграда ДП, во површина од 414 м2,

- зграда број 1, влез 1, намена на зградата В4, кат к9, намена на посебен дел од зграда ПП, во површина од 106 м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 41 – 167/1
22 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

618.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10 и 51/11) и член 17 став 2 од Законот за територијална организација на локалната самоуправа во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/04, 90/08 и 12/05), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.1.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТИТЕ НА ОПШТИНИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за утврдување на бројот на членовите на советите на општините во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.57/04), во член 1 став 1 под а) точка 14 бројот „19“ се заменува со бројот „23“.

Точките 40, 45, 48 и 62 се бришат.

Точките 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 и 84, стануваат точки 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 и 80.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 – 225/1
22 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

619.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.1.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 91 АВТОР: Џонатан Свифт (1667-1745) Jonathan Swift ДЕЛО: Гуливеровите патувања Gulliver's Travels	МАГОР	978-608-223-147-1	3
2.	КНИГА 150 АВТОР: Емили Бронте Emily Jane Brontë (1818 – 1848) ДЕЛО: Оркански висови Wuthering Heights	МАГОР	978-608-223-142-6	3
3.	КНИГА 262 АВТОР: Џозеф Конрад Joseph Conrad /Józef Teodor Konrad Korzeniowski/ (1857 –1924) ДЕЛО: Срцето на темнината; Тажфун Heart of Darkness; Typhoon	МАГОР	978-608-223-149-5	3
4.	КНИГА 310 АВТОР: Надежда Манделштам Надежда Манделштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 1 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-152-5	3
5.	КНИГА 311 АВТОР: Надежда Манделштам Надежда Манделштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 2 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-153-2	3
6.	КНИГА 345. АВТОР: Андре Малро André Malraux (1901 – 1976) ДЕЛО: ЧОВЕКОВАТА СУДБИНА La Condition humaine	МАГОР	978-608-223-146-4	3
7.	КНИГА 359. АВТОР: Фридрих Диренмат Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990) ДЕЛО: ПОСЕТАТА НА СТАРАТА	МАГОР	978-608-223-139-6	3

	ДАМА; ФИЗИЧАРИ Der Besuch der Alten Dame; Die Physiker			
8.	КНИГА 376. АВТОР: Сол Белоу Saul Bellow (1915 – 2005) ДЕЛО: Херцог Herzog	МАГОР	978-608-223-143-3	3
9.	КНИГА 384. АВТОР: Тони Морисон Toni Morrison (1931 –) ДЕЛО: Соломоновата песна Song of Solomon	МАГОР	978-608-223-151-8	3
10.	КНИГА 390. АВТОР: Џулијан Барнс Julian Patrick Barnes (1946 –) ДЕЛО: Флоберовиот папагал Flaubert's Parrot	МАГОР	978-608-223-145-7	3
11.	КНИГА 420. АВТОР: Карлос Фуентес Carlos Fuentes (1928 –) ДЕЛО: СМРТТА НА АРТЕМИО КРУЗ La Muerte de Artemio Cruz	МАГОР	978-608-223-144-0	3
12.	КНИГА 464 АВТОР: Кристофер Марлоу Christopher Marlowe (1564 –1593) ДЕЛО: ТРАГИЧНАТА ПРИКАЗНА ЗА ДОКТОР ФАУСТ The Tragical History of Doctor Faustus	МАГОР	978-608-223-140-2	3
13.	КНИГА 474 АВТОР: Шодерло де Лакло Choderlos de Laclos (1741 –1803) ДЕЛО: ОПАСНИ ВРСКИ Les Liasons dangereuses	МАГОР	978-608-223-148-8	3
14.	КНИГА 511. АВТОР: Бернارد Маламуд Bernard Malamud (1914 – 1986) ДЕЛО: Мајсторот The Fixer	МАГОР	978-608-223-141-9	3
15.	КНИГА 533 АВТОР: Том Волф Tom Wolfe (1931 - /) ДЕЛО: ЛАДНОКРВНО In Cold Blood	МАГОР	978-608-223-150-1	3
16.	КНИГА 90 АВТОР: Даниел Дефо Daniel Defoe (1659 –1731) ДЕЛО: МОЛ ФЛАНДЕРС Moll Flanders	МАГОР	978-608-223-095-5	3
17.	КНИГА 157. АВТОР: Александар Сергеевич Пушкин Александар Сергеевич Пушкин	МАГОР	978-608-223-099-3	3

	(1799 – 1837) ДЕЛО: Белкинови раскази; Капетановата ќерка Повести покойного Ивана Петровича Белкина; Капитанская дочка			
18.	КНИГА 173. АВТОР: Лав Николајевич Толстој Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) ДЕЛО: КОЗАЦИ; ХАЦИ МУРАТ; СМРТТА НА ИВАН ИЛИЧ; КРОЈЦЕРОВА СОНАТА Казаци, Хаджи Мурат, Смърт Ивана Ильича, Крейцера соната	МАГОР	978-608- 223-110-5	3
19.	КНИГА 198 АВТОР: Шарл Бодлер Charles Baudelaire (1821 – 1867) ДЕЛО: ЦВЕЌЕТО НА ЗЛОТО Les Fleurs du mal	МАГОР	978-608- 223-096-2	3
20.	КНИГА 251 АВТОР: Натанаел Хоторн Nathanael Hawthorn (1814-1885) ДЕЛО: Скарлетно слово The Scarlet Letter	МАГОР	978-608- 223-100-6	3
21.	КНИГА 260 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Среќниот принц и други раскази The Happy Prince and Other Tales КНИГА 261 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Сликата на Доријан Греј The Picture of Dorian Gray	МАГОР	978-608- 223-101-3	3
22.	КНИГА 285 АВТОР: Томас Стернс Елиот Thomas Stearns Eliot (1888–1965) ДЕЛО: Убиство во катедралата Murder in the Cathedral	МАГОР	978-608- 223-094-8	3
23.	КНИГА 289 АВТОР: Олдос Хаксли Aldous Huxley (1894 – 1963) ДЕЛО: Бестрашен нов свет Brave New World	МАГОР	978-608- 223-102-0	3
24.	КНИГА 305 АВТОР: Марина Цветаева Марина Цветаева (1892 – 1941) ДЕЛО: АВТОБИОГРАФСКА ПРОЗА; МОЈ ПУШКИН Мемуары, Мой Пушкин	МАГОР	978-608- 223-109-9	3
25.	КНИГА 306 АВТОР: Владимир Набоков Владимир Набоков (1899 – 1977) ДЕЛО: ДАР Дар	МАГОР	978-608- 223-108-2	3

26.	КНИГА 307. АВТОР: Владимир Набоков (1899 – 1977) Vladimir Nabokov ДЕЛО: Лолита Lolita	МАГОР	978-608-223-103-7	3
27.	КНИГА 312. АВТОР: Итало Звево Italo Svevo (1861 – 1928) ДЕЛО: СВЕСТА НА СЕНО La coscienza di Zeno	МАГОР	978-608-223-097-9	3
28.	КНИГА 341. АВТОР: Кензабуро Ое Kenzaburo Oe (1935 –) ДЕЛО: НЕШТО ЛИЧНО A Personal Matter	МАГОР	978-608-223-104-4	3
29.	КНИГА 407. АВТОР: Итало Калвино Italo Calvino (1923 – 1985) ДЕЛО: АКО ЕДНА ЗИМСКА НОЌ НЕКОЈ ПАТНИК Se una notte d'inverno un viaggiatore	МАГОР	978-608-223-107-5	3
30.	КНИГА 465 АВТОР: Саикаку Ихара Saikaku Ihara (1642 –1693) ДЕЛО: ЖИВОТОТ НА ЕДНА ВЉУБЕНА ЖЕНА The Life of an Amorous Woman	МАГОР	978-608-223-106-8	3
31.	КНИГА 476 АВТОР: Мери Шели Mary Shelley (1797-1851) ДЕЛО: ФРАНКЕШТАЈН Frankenstein	МАГОР	978-608-223-093-1	3
32.	КНИГА 514. АВТОР: Карсон Мек Кулерс Carson McCullers (1917-1967) ДЕЛО: СРЦЕТО Е ОСАМЕН ЛОВЕЦ The Heart is a Lonely Hunter	МАГОР	978-608-223-111-2	3
33.	КНИГА 550. АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958 –) ДЕЛО: Океан море Océano Mar КНИГА 551 АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958-/ ДЕЛО: СВИЛА Seta	МАГОР	978-608-223-098-6	3
34.	КНИГА 20. АВТОР: Непознат Анон. ТИБЕТАНСКА КНИГА НА МРТВИТЕ Bardo Thodol	ТРИ	978-608-230-103-7	3

35.	КНИГА 43. АВТОР: Петрониј (околу 27–66) Gaius Petronius Arbiter ДЕЛО: САТИРИКОН Satyricon	ТРИ	978-608-230-108-2	3
36.	КНИГА 204 АВТОР: Лотреамон (Исидор Дикас) Lautréamont (1846 – 1870) ДЕЛО: МАЛДОРОРОВИТЕ ПЕСНИ Les Chants de Maldoror	ТРИ	978-608-230-025-2	3
37.	КНИГА 281 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Љубовникот на леџи ЧетерлиLady Chatterley's Lover	ТРИ	978-608-230-105-1	3
38.	КНИГА 300 АВТОР: Андреј Бели Андрей Белый (1880 – 1934) ДЕЛО: ПЕТРОГРАД Петербург	ТРИ	978-608-230-109-9	3
39.	КНИГА 74. АВТОР: Мигел де Сервантес Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) ДЕЛО: ПРИМЕРНИ НОВЕЛИ Novelas ejemplares	ТРИ	978-608-230-044-3	3
40.	КНИГА 77. АВТОР: Педро Калдерон де ла Барка Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681) ДЕЛО: ЖИВОТОТ Е СОН La vida es sueño	ТРИ	978-608-230-083-2	3
41.	КНИГА 86. АВТОР: Молиер Molière /Jean-Baptiste Poquelin/ (1622 – 1673) ДЕЛО: ДОН ЖУАН, ТАРТИФ, МИЗАНТРОП, СКРЖАВЕЦ, ГРАЃАНИНОТ БЛАГОРОДНИК, ВООБРАЗЕНИОТ БОЛЕН Don Juan. Le Tartuffe. Le Misanthrope. L'Avare. Le Bourgeois gentilhomme. Le Malade Imaginaire	ТРИ	978-608-230-081-8	3
42.	КНИГА 125. АВТОР: Гистав Флобер Gustave Flaubert (1821 –1880) ДЕЛО: БУВАР И ПЕКИШЕ Bouvard et Pécuchet	ТРИ	978-608-230-084-9	3
43.	КНИГА 203 АВТОР: Анатоол Франс Anatole France (1844 – 1924) ДЕЛО: БОГОВИТЕ СЕ ЖЕДНИ Les Dieux Ont Soif	ТРИ	978-608-230-043-6	3

44.	КНИГА 282 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Синови и љубовници Sons and Lovers	ТРИ	978-608-230-082-5	3
45.	КНИГА 26. АВТОР: Уеда Акинари Ueda Akinari (1734 – 1809) ДЕЛО: УГЕЦУ МОНОГАТАРИ Tales of Moonlight and Rain (Ugetsu monogatari)	КСЦ	978-608-4694-53-3	3
46.	КНИГА 31. АВТОР: Езоп Αἰσώπος (620 – 560 год. од ст. ера) ДЕЛО: БАСНИ FABLES	КСЦ	978-608-4694-44-1	3
47.	КНИГА 44. АВТОР: Апулеј Lucius Apuleius (с. 123/125 – с. 180) ДЕЛО: МЕТАМОРФОЗИ или ЗЛАТНОТО МАГАРЕ Asinus aureus	КСЦ	978-608-4694-35-9	3
48.	КНИГА 97. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Тристам Шенди том 1 Tristram Shandy	КСЦ	978-608-4694-57-1	3
49.	КНИГА 99. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Сентиментално патување Sentimental Journey	КСЦ	978-608-4694-45-8	3
50.	КНИГА 145 АВТОР: Чарлс Дикенс Charles Dickens (1812 – 1870) ДЕЛО: Давид Коперфилд том 1 David Copperfield	КСЦ	978-608-4694-50-2	3
51.	КНИГА 206 АВТОР: Андре Жид André Gide (1869 – 1951) ДЕЛО: ТЕСНА ВРАТА; ПАСТОРАЛНА СИМФОНИЈА LA PORTE ÉTROITE. LA SYMPHONIE PASTORALE	КСЦ	978-608-4694-42-7	3
52.	КНИГА 217 АВТОР: Луј-Фердинанд Селин Louis-Ferdinand Céline (1894 – 1961) ДЕЛО: ПАТУВАЊЕ ДО КРАЈОТ НА НОКТА Voyage au bout de la nuit	КСЦ	978-608-4694-43-4	3
53.	КНИГА 273 АВТОР: Џејмс Џојс James Joyce (1882 – 1941) ДЕЛО: Портрет на уметникот во младоста A Portrait of the Artist as a Young Man	КСЦ	978-608-4694-51-9	3

54.	КНИГА 288 АВТОР: Џ. Р. Р. Толкин John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973) ДЕЛО: Хобит The Hobbit	КСЦ	978-608-4694-52-6	3
55.	КНИГА 347. АВТОР: Жан-Пол Сартр Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) ДЕЛО: ЗБОРОВИ Les Mots	КСЦ	978-608-4694-36-6	3
56.	КНИГА 360. АВТОР: Зигфрид Ленц Siegfried Lenz (1926 –) ДЕЛО: ОСТАВНИНАТА НА АРНЕ Arnes Nachlass	КСЦ	978-608-4694-37-3	3
57.	КНИГА 395. АВТОР: Аријадна Ефрон – Борис Пастернак Ариадна Сергејевна Ефрон (1912 - 1975). Борис Пастернак (1890 — 1960) ДЕЛО: ПРЕПИСКА Переписка	КСЦ	978-608-4694-54-0	3
58.	КНИГА 413. АВТОР: Ернесто Сабато Ernesto Sabato (1911 –) ДЕЛО: ЗА ЈУНАЦИТЕ И ГРОБОВИТЕ Sobre héroes y tumbas	КСЦ	978-608-4694-38-0	3
59.	КНИГА 425. АВТОР: Витолд Гомбрович Witold Gombrowicz (1904 – 1969) ДЕЛО: ДНЕВНИК том 1 Dzienniki 1	КСЦ	978-608-4694-39-7	3
60.	КНИГА 450. АВТОР: Пјер Абелар Pierre Abelard (1079 – 1142) ДЕЛО: Историјата на моите несреќи Historia calamitatum (The story of my misfortunes)	КСЦ	978-608-4694-47-2	3
61.	КНИГА 500 АВТОР: Шандор Марай (1900 – 1989) Sándor Márai ДЕЛО: КАЗАНОВА ВО БОЛЦАНО Vendégjáték Bolzanóban	КСЦ	978-608-4694-41-0	3
62.	КНИГА 517. АВТОР: Ајрис Мурдок Iris Murdoch (1919-1999) ДЕЛО: Морето, морето The Sea, the Sea	КСЦ	978-608-4694-46-5	3

63.	КНИГА 520 АВТОР: Реј Бредбери (1920- /) Ray Bradbury ДЕЛО: МАРСОВСКИТЕ ХРОНИКИ The Martian Chronicles	КСЦ	978-608- 4694-48-9	3
64.	КНИГА 531 АВТОР: Филип К. Дик Philip K. Dick (1928 –1982) ДЕЛО: ДАЛИ АНДРОИДИТЕ СОНУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИ ОВЦИ Do Androids Dream of Electronic Sheep	КСЦ	978-608- 4694-40-3	3
65.	КНИГА 1. АВТОР: Непознат Апон., околу 1700. godina од ст. е. ДЕЛО: ЕПОТ ЗА ГИЛГАМЕШ Epic of Gilgamesh /He who Saw the Deep (Sha naqba ĩmuru) or Surpassing All Other Kings (Shūtur eli sharrī)	КСЦ	978-608- 4694-00-7	3
66.	КНИГА 45. АВТОР: Лонго (околу 2 век) Λόγγος ДЕЛО: ДАФНИС И ХЛОЕ Δάφνις καὶ Χλόη	КСЦ	978-608- 4694-16-8	3
67.	КНИГА 55. АВТОР: Жозеф Бедие (1864- 1938) Joseph Bedier ДЕЛО: РОМАН ЗА ТРИСТАН И ИЗОЛДА Le Roman de Tristan et Iseut	КСЦ	978-608- 4694-02-1	3
68.	КНИГА 75. АВТОР: Непознат Апон. ДЕЛО: ЛАЗАРИЛО ДЕ ТОРМЕС La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554)	КСЦ	978-608- 4694-17-5	3
69.	КНИГА 93. АВТОР: Волтер Voltaire /François-Marie Arouet/ (1694 –1778) ДЕЛО: КАНДИД; ЗАДИГ Candide. Zadig	КСЦ	978-608- 4694-14-4	3
70.	КНИГА 106 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 1 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608- 4694-04-5	3
71.	КНИГА 107 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 2 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608- 4694-19-9	3

72.	КНИГА 119. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: ЦРКВАТА НОТР ДАМ ВО ПАРИЗ Notre-Dame de Paris	КСЦ	978-608- 4694-03-8	3
73.	КНИГА 120 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 1 Les Misérables	КСЦ	978-608- 4694-18-2	3
74.	КНИГА 121 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 2 Les Misérables	КСЦ	978-608- 4694-05-2	3
75.	КНИГА 196 АВТОР: Жерар де Нервал Gérard de Nerval (1808 – 1855) ДЕЛО: СИЛВИЈА; АУРЕЛИЈА Sylvie. Aurélia	КСЦ	978-608- 4694-21-2	3
76.	КНИГА 222 АВТОР: Георг Бихнер Georg Büchner (1813 – 1837) ДЕЛО: ДАНТОНОВАТА СМРТ, ЛЕОНЦ И ЛЕНА, ВОЈЦЕК Dantons Tod. Leonce und Lena. Woyzeck	КСЦ	978-608- 4694-08-3	3
77.	КНИГА 253 АВТОР: Волт Витмен Walt Whitman (1819 – 1892) ДЕЛО: Стракови трева Leaves of Grass	КСЦ	978-608- 4694-23-6	3
78.	КНИГА 256 АВТОР: Хенри Џејмс Henry James (1843 – 1916) ДЕЛО: Амбасадори The Ambassadors	КСЦ	978-608- 4694-09-0	3
79.	КНИГА 278 АВТОР: Вирџинија Вулф Virginia Woolf (1882 – 1941) ДЕЛО: Своја сопствена соба; Три гвинси A Room of One's Own, Three Guineas	КСЦ	978-608- 4694-24-3	3
80.	КНИГА 283 АВТОР: Јужин О'Нил Eugene O'Neill (1888 – 1953) ДЕЛО: Копнеж под брестовите; Долго патување во ноќта Desire under the Elms; Long Day's Journey into Night	КСЦ	978-608- 4694-10-6	3
81.	КНИГА 290 АВТОР: Френсис Скот Фицџералд Francis Scott Fitzgerald (1896 – 1940) ДЕЛО: Големиот Гетсби The Great Gatsby	КСЦ	978-608- 4694-15-1	3

82.	КНИГА 292 АВТОР: Вилијам Фокнер William Faulkner (1897 – 1962) ДЕЛО: Врева и бес Sound and Fury	КСЦ	978-608- 4694-01-4	3
83.	КНИГА 349. АВТОР: Ежен Јонеско Eugène Ionesco (1909 – 1994) ДЕЛО: СТОЛОВИ, КЕЛАВА ПЕЈАЧКА, НОСОРОГ Les Chaises. La Cantatrice Chauve. Rhinocéros	КСЦ	978-608- 4694-25-0	3
84.	КНИГА 440. АВТОР: Чинуа Ачебе Chinua Achebe (1930 –) ДЕЛО: СВЕТ ВО ИСЧЕЗНУВАЊЕ Things Fall Apart	КСЦ	978-608- 4694-20-5	3
85.	КНИГА 468 АВТОР: Опатот Прево Abbé Prévost (1697 – 1763) ДЕЛО: МАНОН ЛЕСКО Manon Lescaut	КСЦ	978-608- 4694-11-3	3
86.	КНИГА 469 АВТОР: Хорас Волпол Horace Walpole (1717-1797) ДЕЛО: ОТРАНСКИОТ ЗАМОК The Castle of Otranto	КСЦ	978-608- 4694-22-9	3
87.	КНИГА 471 АВТОР: Готхолд Ефраим Лесинг Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781) ДЕЛО: ЕМИЛИЈА ГАЛОТИ Emilia Galotti	КСЦ	978-608- 4694-26-7	3
88.	КНИГА 472 АВТОР: Бернанден де Сен Пјер Bernardin de Saint Pierre (1737- 1814) ДЕЛО: ПАВЛЕ И ВИРЏИНИЈА Paul et Virginie	КСЦ	978-608- 4694-07-6	3
89.	КНИГА 486. АВТОР: Нацуме Сосеки Natsume Soseki (1867 – 1916) ДЕЛО: СРЦЕТО НА НЕШТАТА Kokoro	КСЦ	978-608- 4694-12-0	3
90.	КНИГА 508. АВТОР: Жилиен Грак Julien Gracq (1910 – 2007) ДЕЛО: Брегот на Сиртите Le Rivage des Syrtes	КСЦ	978-608- 4694-06-9	3
91.	КНИГА 544. АВТОР: Патрик Модано Patrick Modiano (1945 – 2009) ДЕЛО: Улица на темни продавници Rue des boutiques obscures	КСЦ	978-608- 4694-27-4	3

92.	КНИГА 549. АВТОР: Казуо Ишигуро Kazuo Ishiguro (1954 –) ДЕЛО: Не оставај ме никогаш Never Let Me Go	КСЦ	978-608- 4694-13-7	3
93.	КНИГА 552. АВТОР: Бен Окри Ben Okri (1959 –) ДЕЛО: Гладниот пат The Famished Road	КСЦ	978-608- 4694-28-1	3
94.	КНИГА 122. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 3 Les Miserables	КСЦ	978-608- 4694-55-7	3
95.	КНИГА 351. АВТОР: Жан Ануј Jean Anouilh (1910 – 1987) ДЕЛО: Антигона Antigone	КСЦ	978-608- 4694-58-8	3

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за финансии.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со министерот за финансии со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-378/1
22 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

620.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.1.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 91 АВТОР: Џонатан Свифт (1667-1745) Jonathan Swift ДЕЛО: Гуливеровите патувања Gulliver's Travels	МАГОР	978-608-223-147-1	3
2.	КНИГА 150 АВТОР: Емили Бронте Emily Jane Brontë (1818 – 1848) ДЕЛО: Оркански висови Wuthering Heights	МАГОР	978-608-223-142-6	3
3.	КНИГА 262 АВТОР: Џозеф Конрад Joseph Conrad /Józef Teodor Konrad Korzeniowski/ (1857 –1924) ДЕЛО: Срцето на темнината; Тажфун Heart of Darkness; Typhoon	МАГОР	978-608-223-149-5	3
4.	КНИГА 310 АВТОР: Надежда Манделштам Надежда Манделштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 1 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-152-5	3
5.	КНИГА 311 АВТОР: Надежда Манделштам Надежда Манделштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 2 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-153-2	3
6.	КНИГА 345. АВТОР: Андре Малро André Malraux (1901 – 1976) ДЕЛО: ЧОВЕКОВАТА СУДБИНА La Condition humaine	МАГОР	978-608-223-146-4	3
7.	КНИГА 359. АВТОР: Фридрих Диренмат Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990) ДЕЛО: ПОСЕТАТА НА СТАРАТА	МАГОР	978-608-223-139-6	3

	ДАМА; ФИЗИЧАРИ Der Besuch der Alten Dame; Die Physiker			
8.	КНИГА 376. АВТОР: Сол Белоу Saul Bellow (1915 – 2005) ДЕЛО: Херцог Herzog	МАГОР	978-608-223-143-3	3
9.	КНИГА 384. АВТОР: Тони Морисон Toni Morrison (1931 –) ДЕЛО: Соломоновата песна Song of Solomon	МАГОР	978-608-223-151-8	3
10.	КНИГА 390. АВТОР: Џулијан Барнс Julian Patrick Barnes (1946 –) ДЕЛО: Флоберовиот папагал Flaubert's Parrot	МАГОР	978-608-223-145-7	3
11.	КНИГА 420. АВТОР: Карлос Фуентес Carlos Fuentes (1928 –) ДЕЛО: СМРТТА НА АРТЕМИО КРУЗ La Muerte de Artemio Cruz	МАГОР	978-608-223-144-0	3
12.	КНИГА 464 АВТОР: Кристофер Марлоу Christopher Marlowe (1564 –1593) ДЕЛО: ТРАГИЧНАТА ПРИКАЗНА ЗА ДОКТОР ФАУСТ The Tragical History of Doctor Faustus	МАГОР	978-608-223-140-2	3
13.	КНИГА 474 АВТОР: Шодерло де Лакло Choderlos de Laclos (1741 –1803) ДЕЛО: ОПАСНИ ВРСКИ Les Liaisons dangereuses	МАГОР	978-608-223-148-8	3
14.	КНИГА 511. АВТОР: Бернард Маламуд Bernard Malamud (1914 – 1986) ДЕЛО: Мајсторот The Fixer	МАГОР	978-608-223-141-9	3
15.	КНИГА 533 АВТОР: Том Волф Tom Wolfe (1931 - /) ДЕЛО: ЛАДНОКРВНО In Cold Blood	МАГОР	978-608-223-150-1	3
16.	КНИГА 90 АВТОР: Даниел Дефо Daniel Defoe (1659 –1731) ДЕЛО: МОЛ ФЛАНДЕРС Moll Flanders	МАГОР	978-608-223-095-5	3
17.	КНИГА 157. АВТОР: Александар Сергеевич Пушкин Александар Сергеевич Пушкин	МАГОР	978-608-223-099-3	3

	(1799 – 1837) ДЕЛО: Белкинови раскази; Капетановата ќерка Повести покойного Ивана Петровича Белкина; Капитанская дочка			
18.	КНИГА 173. АВТОР: Лав Николајевич Толстој Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) ДЕЛО: КОЗАЦИ; ХАЦИ МУРАТ; СМРТТА НА ИВАН ИЛИЧ; КРОЈЦЕРОВА СОНАТА Кзаки, Хаджи Мурат, Смерть Ивана Ильича, Крейцера соната	МАГОР	978-608- 223-110-5	3
19.	КНИГА 198 АВТОР: Шарл Бодлер Charles Baudelaire (1821 – 1867) ДЕЛО: ЦВЕКЕТО НА ЗЛОТО Les Fleurs du mal	МАГОР	978-608- 223-096-2	3
20.	КНИГА 251 АВТОР: Натанаел Хоторн Nathanael Hawthorn (1814-1885) ДЕЛО: Скарлетно слово The Scarlet Letter	МАГОР	978-608- 223-100-6	3
21.	КНИГА 260 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Среќниот принц и други раскази The Happy Prince and Other Tales КНИГА 261 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Сликата на Доријан Греј The Picture of Dorian Gray	МАГОР	978-608- 223-101-3	3
22.	КНИГА 285 АВТОР: Томас Стернс Елиот Thomas Stearns Eliot (1888–1965) ДЕЛО: Убиство во катедралата Murder in the Cathedral	МАГОР	978-608- 223-094-8	3
23.	КНИГА 289 АВТОР: Олдос Хаксли Aldous Huxley (1894 – 1963) ДЕЛО: Бестрашен нов свет Brave New World	МАГОР	978-608- 223-102-0	3
24.	КНИГА 305 АВТОР: Марина Цветаева Марина Цветаева (1892 – 1941) ДЕЛО: АВТОБИОГРАФСКА ПРОЗА; МОЈ ПУШКИН Мемуари, Мой Пушкин	МАГОР	978-608- 223-109-9	3
25.	КНИГА 306 АВТОР: Владимир Набоков Владимир Набоков (1899 – 1977) ДЕЛО: ДАР Дар	МАГОР	978-608- 223-108-2	3

26.	КНИГА 307. АВТОР: Владимир Набоков (1899 – 1977) Vladimir Nabokov ДЕЛО: Лолита Lolita	МАГОР	978-608-223-103-7	3
27.	КНИГА 312. АВТОР: Итало Звево Italo Svevo (1861 – 1928) ДЕЛО: СВЕСТА НА СЕНО La coscienza di Zeno	МАГОР	978-608-223-097-9	3
28.	КНИГА 341. АВТОР: Кензабуро Ое Kenzaburo Oe (1935 –) ДЕЛО: НЕШТО ЛИЧНО A Personal Matter	МАГОР	978-608-223-104-4	3
29.	КНИГА 407. АВТОР: Итало Калвино Italo Calvino (1923 – 1985) ДЕЛО: АКО ЕДНА ЗИМСКА НОЌ НЕКОЈ ПАТНИК Se una notte d'inverno un viaggiatore	МАГОР	978-608-223-107-5	3
30.	КНИГА 465 АВТОР: Саикаку Ихара Saikaku Ihara (1642 –1693) ДЕЛО: ЖИВОТОТ НА ЕДНА ВЉУБЕНА ЖЕНА The Life of an Amorous Woman	МАГОР	978-608-223-106-8	3
31.	КНИГА 476 АВТОР: Мери Шели Mary Shelley (1797-1851) ДЕЛО: ФРАНКЕШТАЈН Frankenstein	МАГОР	978-608-223-093-1	3
32.	КНИГА 514. АВТОР: Карсон Мек Кулерс Carson McCullers (1917-1967) ДЕЛО: СРЦЕТО Е ОСАМЕН ЛОВЕЦ The Heart is a Lonely Hunter	МАГОР	978-608-223-111-2	3
33.	КНИГА 550. АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958 –) ДЕЛО: Океан море Océano Mar КНИГА 551 АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958-/ ДЕЛО: СВИЛА Seta	МАГОР	978-608-223-098-6	3
34.	КНИГА 20. АВТОР: Непознат Анон. ТИБЕТАНСКА КНИГА НА МРТВИТЕ Bardo Thodol	ТРИ	978-608-230-103-7	3

35.	КНИГА 43. АВТОР: Петрониј (околу 27–66) Gaius Petronius Arbiter ДЕЛО: САТИРИКОН Satyricon	ТРИ	978-608-230-108-2	3
36.	КНИГА 204 АВТОР: Лотреамон (Исидор Дикас) Lautréamont (1846 – 1870) ДЕЛО: МАЛДОРОРОВИТЕ ПЕСНИ Les Chants de Maldoror	ТРИ	978-608-230-025-2	3
37.	КНИГА 281 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Љубовникот на леџи ЧетерлиLady Chatterley's Lover	ТРИ	978-608-230-105-1	3
38.	КНИГА 300 АВТОР: Андреј Бели Андрей Белый (1880 – 1934) ДЕЛО: ПЕТРОГРАД Петербург	ТРИ	978-608-230-109-9	3
39.	КНИГА 74. АВТОР: Мигел де Сервантес Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) ДЕЛО: ПРИМЕРНИ НОВЕЛИ Novelas ejemplares	ТРИ	978-608-230-044-3	3
40.	КНИГА 77. АВТОР: Педро Калдерон де ла Барка Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681) ДЕЛО: ЖИВОТОТ Е СОН La vida es sueño	ТРИ	978-608-230-083-2	3
41.	КНИГА 86. АВТОР: Молиер Molière /Jean-Baptiste Poquelin/ (1622 – 1673) ДЕЛО: ДОН ЖУАН, ТАРТИФ, МИЗАНТРОП, СКРЖАВЕЦ, ГРАЃАНИНОТ БЛАГОРОДНИК, ВООБРАЗЕНИОТ БОЛЕН Don Juan. Le Tartuffe. Le Misanthrope. L'Avare. Le Bourgeois gentilhomme. Le Malade Imaginaire	ТРИ	978-608-230-081-8	3
42.	КНИГА 125. АВТОР: Гистав Флобер Gustave Flaubert (1821 –1880) ДЕЛО: БУВАР И ПЕКИШЕ Bouvard et Pécuchet	ТРИ	978-608-230-084-9	3
43.	КНИГА 203 АВТОР: Анатол Франс Anatole France (1844 – 1924) ДЕЛО: БОГОВИТЕ СЕ ЖЕДНИ Les Dieux Ont Soif	ТРИ	978-608-230-043-6	3

44.	КНИГА 282 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Синови и љубовници Sons and Lovers	ТРИ	978-608-230-082-5	3
45.	КНИГА 26. АВТОР: Уеда Акинари Ueda Akinari (1734 – 1809) ДЕЛО: УГЕЦУ МОНОГАТАРИ Tales of Moonlight and Rain (Ugetsu monogatari)	КСЦ	978-608-4694-53-3	3
46.	КНИГА 31. АВТОР: Езоп Ἀἰσώπος (620 – 560 год. од ст. ера) ДЕЛО: БАСНИ FABLES	КСЦ	978-608-4694-44-1	3
47.	КНИГА 44. АВТОР: Апулеј Lucius Apuleius (с. 123/125 – с. 180) ДЕЛО: МЕТАМОРФОЗИ или ЗЛАТНОТО МАГАРЕ Asinus aureus	КСЦ	978-608-4694-35-9	3
48.	КНИГА 97. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Тристам Шенди том 1 Tristram Shandy	КСЦ	978-608-4694-57-1	3
49.	КНИГА 99. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Сентиментално патување Sentimental Journey	КСЦ	978-608-4694-45-8	3
50.	КНИГА 145 АВТОР: Чарлс Дикенс Charles Dickens (1812 – 1870) ДЕЛО: Давид Коперфилд том 1 David Copperfield	КСЦ	978-608-4694-50-2	3
51.	КНИГА 206 АВТОР: Андре Жид André Gide (1869 – 1951) ДЕЛО: ТЕСНА ВРАТА; ПАСТОРАЛНА СИМФОНИЈА LA PORTE ÉTROITE. LA SYMPHONIE PASTORALE	КСЦ	978-608-4694-42-7	3
52.	КНИГА 217 АВТОР: Луј-Фердинанд Селин Louis-Ferdinand Céline (1894 – 1961) ДЕЛО: ПАТУВАЊЕ ДО КРАЈОТ НА НОЌТА Voyage au bout de la nuit	КСЦ	978-608-4694-43-4	3
53.	КНИГА 273 АВТОР: Џејмс Џојс James Joyce (1882 – 1941) ДЕЛО: Портрет на уметникот во младоста A Portrait of the Artist as a Young Man	КСЦ	978-608-4694-51-9	3

54.	КНИГА 288 АВТОР: Џ. Р. Р. Толкин John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973) ДЕЛО: Хобит The Hobbit	КСЦ	978-608-4694-52-6	3
55.	КНИГА 347. АВТОР: Жан-Пол Сартр Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) ДЕЛО: ЗБОРОВИ Les Mots	КСЦ	978-608-4694-36-6	3
56.	КНИГА 360. АВТОР: Зигфрид Ленц Siegfried Lenz (1926 –) ДЕЛО: ОСТАВНИНАТА НА АРНЕ Arnes Nachlass	КСЦ	978-608-4694-37-3	3
57.	КНИГА 395. АВТОР: Аријадна Ефрон – Борис Пастернак Ариадна Сергеевна Эфрон (1912 - 1975). Борис Пастернак (1890 — 1960) ДЕЛО: ПРЕПИСКА Переписка	КСЦ	978-608-4694-54-0	3
58.	КНИГА 413. АВТОР: Ернесто Сабаты Ernesto Sabato (1911 –) ДЕЛО: ЗА ЈУНАЦИТЕ И ГРОБОВИТЕ Sobre héroes y tumbas	КСЦ	978-608-4694-38-0	3
59.	КНИГА 425. АВТОР: Витолд Гомбрович Witold Gombrowicz (1904 – 1969) ДЕЛО: ДНЕВНИК том I Dzienniki I	КСЦ	978-608-4694-39-7	3
60.	КНИГА 450. АВТОР: Пјер Абелар Pierre Abelard (1079 – 1142) ДЕЛО: Историјата на моите несреќи Historia calamitatum (The story of my misfortunes)	КСЦ	978-608-4694-47-2	3
61.	КНИГА 500 АВТОР: Шандор Мараи (1900 – 1989) Sándor Márai ДЕЛО: КАЗАНОВА ВО БОЛЦАНО Vendégjáték Bolzanóban	КСЦ	978-608-4694-41-0	3
62.	КНИГА 517. АВТОР: Ајрис Мурдок Iris Murdoch (1919-1999) ДЕЛО: Морето, морето The Sea, the Sea	КСЦ	978-608-4694-46-5	3

63.	КНИГА 520 АВТОР: Реј Бредбери (1920- /) Ray Bradbury ДЕЛО: МАРСОВСКИТЕ ХРОНИКИ The Martian Chronicles	КСЦ	978-608- 4694-48-9	3
64.	КНИГА 531 АВТОР: Филип К. Дик Philip K. Dick (1928 –1982) ДЕЛО: ДАЛИ АНДРОИДИТЕ СОНУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИ ОВЦИ Do Androids Dream of Electronic Sheep	КСЦ	978-608- 4694-40-3	3
65.	КНИГА 1. АВТОР: Непознат Anon., околу 1700. godina од ст. е. ДЕЛО: ЕПОТ ЗА ГИЛГАМЕШ Epic of Gilgamesh /He who Saw the Deep (Sha naqba imuru) or Surpassing All Other Kings (Shūtur eli sharrī)	КСЦ	978-608- 4694-00-7	3
66.	КНИГА 45. АВТОР: Лонго (околу 2 век) Λόγγος ДЕЛО: ДАФНИС И ХЛОЕ Δάφνις καὶ Χλόη	КСЦ	978-608- 4694-16-8	3
67.	КНИГА 55. АВТОР: Жозеф Бедие (1864- 1938) Joseph Bedier ДЕЛО: РОМАН ЗА ТРИСТАН И ИЗОЛДА Le Roman de Tristan et Iseut	КСЦ	978-608- 4694-02-1	3
68.	КНИГА 75. АВТОР: Непознат Anon. ДЕЛО: ЛАЗАРИЛО ДЕ ТОРМЕС La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554)	КСЦ	978-608- 4694-17-5	3
69.	КНИГА 93. АВТОР: Волтер Voltaire /François-Marie Arouet/ (1694 –1778) ДЕЛО: КАНДИД; ЗАДИГ Candide. Zadig	КСЦ	978-608- 4694-14-4	3
70.	КНИГА 106 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 1 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608- 4694-04-5	3
71.	КНИГА 107 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 2 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608- 4694-19-9	3

72.	КНИГА 119. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: ЦРКВАТА НОТР ДАМ ВО ПАРИЗ Notre-Dame de Paris	КСЦ	978-608- 4694-03-8	3
73.	КНИГА 120 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 1 Les Misérables	КСЦ	978-608- 4694-18-2	3
74.	КНИГА 121 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 2 Les Misérables	КСЦ	978-608- 4694-05-2	3
75.	КНИГА 196 АВТОР: Жерар де Нервал Gérard de Nerval (1808 – 1855) ДЕЛО: СИЛВИЈА; АУРЕЛИЈА Sylvie. Aurélia	КСЦ	978-608- 4694-21-2	3
76.	КНИГА 222 АВТОР: Георг Бихнер Georg Büchner (1813 – 1837) ДЕЛО: ДАНТОНОВАТА СМРТ, ЛЕОНЦ И ЛЕНА, ВОЈЦЕК Dantons Tod. Leonce und Lena. Woyzeck	КСЦ	978-608- 4694-08-3	3
77.	КНИГА 253 АВТОР: Волг Витмен Walt Whitman (1819 – 1892) ДЕЛО: Стракови трева Leaves of Grass	КСЦ	978-608- 4694-23-6	3
78.	КНИГА 256 АВТОР: Хенри Џејмс Henry James (1843 – 1916) ДЕЛО: Амбасадори The Ambassadors	КСЦ	978-608- 4694-09-0	3
79.	КНИГА 278 АВТОР: Вирџинија Вулф Virginia Woolf (1882 – 1941) ДЕЛО: Своја сопствена соба; Три гвинеи A Room of One's Own, Three Guineas	КСЦ	978-608- 4694-24-3	3
80.	КНИГА 283 АВТОР: Јуџин О'Нил Eugene O'Neill (1888 – 1953) ДЕЛО: Копнеж под брестовите; Долго патување во ноќта Desire under the Elms; Long Day's Journey into Night	КСЦ	978-608- 4694-10-6	3
81.	КНИГА 290 АВТОР: Френсис Скот Фицџералд Francis Scott Fitzgerald (1896 – 1940) ДЕЛО: Големиот Гетсби The Great Gatsby	КСЦ	978-608- 4694-15-1	3

82.	КНИГА 292 АВТОР: Вилијам Фокнер William Faulkner (1897 – 1962) ДЕЛО: Врева и бес Sound and Fury	КСЦ	978-608- 4694-01-4	3
83.	КНИГА 349. АВТОР: Ежен Јонеско Eugène Ionesco (1909 – 1994) ДЕЛО: СТОЛОВИ, КЕЛАВА ПЕЈАЧКА, НОСОРОГ Les Chaises. La Cantatrice Chauve. Rhinocéros	КСЦ	978-608- 4694-25-0	3
84.	КНИГА 440. АВТОР: Чинуа Ачебе Chinua Achebe (1930 –) ДЕЛО: СВЕТ ВО ИСЧЕЗНУВАЊЕ Things Fall Apart	КСЦ	978-608- 4694-20-5	3
85.	КНИГА 468 АВТОР: Опарот Прево Abbé Prévost (1697 –1763) ДЕЛО: МАНОН ЛЕСКО Manon Lescaut	КСЦ	978-608- 4694-11-3	3
86.	КНИГА 469 АВТОР: Хорас Волпол Horace Walpole (1717-1797) ДЕЛО: ОТРАНСКИОТ ЗАМОК The Castle of Otranto	КСЦ	978-608- 4694-22-9	3
87.	КНИГА 471 АВТОР: Готхолд Ефраим Лесинг Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781) ДЕЛО: ЕМИЛИЈА ГАЛОТИ Emilia Galotti	КСЦ	978-608- 4694-26-7	3
88.	КНИГА 472 АВТОР: Бернанден де Сен Пјер Bernardin de Saint Pierre (1737-1814) ДЕЛО: ПАВЛЕ И ВИРЏИНИЈА Paul et Virginie	КСЦ	978-608- 4694-07-6	3
89.	КНИГА 486. АВТОР: Нацуме Сосеки Natsume Soseki (1867 –1916) ДЕЛО: СРЦЕТО НА НЕШТАТА Kokoro	КСЦ	978-608- 4694-12-0	3
90.	КНИГА 508. АВТОР: Жилиен Грак Julien Gracq (1910 – 2007) ДЕЛО: Брегот на Сиртите Le Rivage des Syrtes	КСЦ	978-608- 4694-06-9	3
91.	КНИГА 544. АВТОР: Патрик Модино Patrick Modiano (1945 – 2009) ДЕЛО: Улица на темни продавници Rue des boutiques obscures	КСЦ	978-608- 4694-27-4	3

92.	КНИГА 549. АВТОР: Казуо Ишигуро Kazuo Ishiguro (1954 –) ДЕЛО: Не оставај ме никогаш Never Let Me Go	КСЦ	978-608- 4694-13-7	3
93.	КНИГА 552. АВТОР: Бен Окри Ben Okri (1959 –) ДЕЛО: Гладниот пат The Famished Road	КСЦ	978-608- 4694-28-1	3
94.	КНИГА 122. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 3 Les Miserables	КСЦ	978-608- 4694-55-7	3
95.	КНИГА 351. АВТОР: Жан Ануј Jean Anouilh (1910 – 1987) ДЕЛО: Антигона Antigone	КСЦ	978-608- 4694-58-8	3

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за животна средина и просторно планирање.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со министерот за животна средина и просторно планирање со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-378/2
22 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

621.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на, 22.1.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 91 АВТОР: Џонатан Свифт (1667-1745) Jonathan Swift ДЕЛО: Гуливеровите патувања Gulliver's Travels	МАГОР	978-608-223-147-1	3
2.	КНИГА 150 АВТОР: Емили Бронте Emily Jane Brontë (1818 – 1848) ДЕЛО: Оркански висови Wuthering Heights	МАГОР	978-608-223-142-6	3
3.	КНИГА 262 АВТОР: Џозеф Конрад Joseph Conrad /Józef Teodor Konrad Korzeniowski/ (1857 – 1924) ДЕЛО: Срцето на темнината; Тајфун Heart of Darkness; Typhoon	МАГОР	978-608-223-149-5	3
4.	КНИГА 310 АВТОР: Надежда Манделштам Надежда Манделштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 1 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-152-5	3
5.	КНИГА 311 АВТОР: Надежда Манделштам Надежда Манделштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 2 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-153-2	3
6.	КНИГА 345. АВТОР: Андре Малро André Malraux (1901 – 1976) ДЕЛО: ЧОВЕКОВАТА СУДБИНА La Condition humaine	МАГОР	978-608-223-146-4	3

7.	КНИГА 359. АВТОР: Фридрих Диренмат Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990) ДЕЛО: ПОСЕТАТА НА СТАРАТА ДАМА; ФИЗИЧАРИ Der Besuch der Alten Dame; Die Physiker	МАГОР	978-608-223- 139-6	3
8.	КНИГА 376. АВТОР: Сол Белоу Saul Bellow (1915 – 2005) ДЕЛО: Херцог Herzog	МАГОР	978-608-223- 143-3	3
9.	КНИГА 384. АВТОР: Тони Морисон Toni Morrison (1931 –) ДЕЛО: Соломоновата песна Song of Solomon	МАГОР	978-608-223- 151-8	3
10.	КНИГА 390. АВТОР: Џулијан Барнс Julian Patrick Barnes (1946 –) ДЕЛО: Флоберовиот папагал Flaubert's Parrot	МАГОР	978-608-223- 145-7	3
11.	КНИГА 420. АВТОР: Карлос Фуентес Carlos Fuentes (1928 –) ДЕЛО: СМРТТА НА АРТЕМИО КРУЗ La Muerte de Artemio Cruz	МАГОР	978-608-223- 144-0	3
12.	КНИГА 464 АВТОР: Кристофер Марлоу Christopher Marlowe (1564 –1593) ДЕЛО: ТРАГИЧНАТА ПРИКАЗНА ЗА ДОКТОР ФАУСТ The Tragical History of Doctor Faustus	МАГОР	978-608-223- 140-2	3
13.	КНИГА 474 АВТОР: Шодерло де Лакло Choderlos de Laclos (1741 –1803) ДЕЛО: ОПАСНИ ВРСКИ Les Liaisons dangereuses	МАГОР	978-608-223- 148-8	3
14.	КНИГА 511. АВТОР: Бернард Маламуд Bernard Malamud (1914 – 1986) ДЕЛО: Мајсторот The Fixer	МАГОР	978-608-223- 141-9	3
15.	КНИГА 533 АВТОР: Том Волф Tom Wolfe (1931 - /) ДЕЛО: ЛАДНОКРВНО In Cold Blood	МАГОР	978-608-223- 150-1	3
16.	КНИГА 90 АВТОР: Даниел Дефо Daniel Defoe (1659 –1731) ДЕЛО: МОЛ ФЛАНДЕРС Moll Flanders	МАГОР	978-608-223- 095-5	3

17.	КНИГА 157. АВТОР: Александар Сергеевич Пушкин Александар Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) ДЕЛО: Белкинови раскази; Капетановата ќерка Повести покойного Ивана Петровича Белкина; Капитанская дочка	МАГОР	978-608-223-099-3	3
18.	КНИГА 173. АВТОР: Лав Николајевич Толстој Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) ДЕЛО: КОЗАЦИ; ХАЦИ МУРАТ; СМРТТА НА ИВАН ИЛИЧ; КРОЈЦЕРОВА СОНАТА Кзаки, Хаджи Мурат, Смерть Ивана Ильича, Крейцера соната	МАГОР	978-608-223-110-5	3
19.	КНИГА 198 АВТОР: Шарл Бодлер Charles Baudelaire (1821 – 1867) ДЕЛО: ЦВЕЌЕТО НА ЗЛОТО Les Fleurs du mal	МАГОР	978-608-223-096-2	3
20.	КНИГА 251 АВТОР: Натанаел Хоторн Nathanael Hawthorn (1814-1885) ДЕЛО: Скарлетно слово The Scarlet Letter	МАГОР	978-608-223-100-6	3
21.	КНИГА 260 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Среќниот принц и други раскази The Happy Prince and Other Tales КНИГА 261 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Сликата на Доријан Греј The Picture of Dorian Gray	МАГОР	978-608-223-101-3	3
22.	КНИГА 285 АВТОР: Томас Стернс Елиот Thomas Stearns Eliot (1888–1965) ДЕЛО: Убиство во катедралата Murder in the Cathedral	МАГОР	978-608-223-094-8	3
23.	КНИГА 289 АВТОР: Олдос Хаксли Aldous Huxley (1894 – 1963) ДЕЛО: Бестрашен нов свет Brave New World	МАГОР	978-608-223-102-0	3
24.	КНИГА 305 АВТОР: Марина Цветаева Марина Цветаева (1892 – 1941) ДЕЛО: АВТОБИОГРАФСКА ПРОЗА; МОЈ ПУШКИН Мемуары, Мой Пушкин	МАГОР	978-608-223-109-9	3

25.	КНИГА 306 АВТОР: Владимир Набоков Владимир Набоков (1899 – 1977) ДЕЛО: ДАР Дар	МАГОР	978-608-223-108-2	3
26.	КНИГА 307. АВТОР: Владимир Набоков (1899 – 1977) Vladimir Nabokov ДЕЛО: Лолита Lolita	МАГОР	978-608-223-103-7	3
27.	КНИГА 312. АВТОР: Итало Звево Italo Svevo (1861 – 1928) ДЕЛО: СВЕСТА НА СЕНО La coscienza di Zeno	МАГОР	978-608-223-097-9	3
28.	КНИГА 341. АВТОР: Кензабуро Ое Kenzaburo Oe (1935 –) ДЕЛО: НЕШТО ЛИЧНО A Personal Matter	МАГОР	978-608-223-104-4	3
29.	КНИГА 407. АВТОР: Итало Калвино Italo Calvino (1923 – 1985) ДЕЛО: АКО ЕДНА ЗИМСКА НОЌ НЕКОЈ ПАТНИК Se una notte d'inverno un viaggiatore	МАГОР	978-608-223-107-5	3
30.	КНИГА 465 АВТОР: Саикаку Ихара Saikaku Ihara (1642 –1693) ДЕЛО: ЖИВОТОТ НА ЕДНА ВЉУБЕНА ЖЕНА The Life of an Amorous Woman	МАГОР	978-608-223-106-8	3
31.	КНИГА 476 АВТОР: Мери Шели Mary Shelley (1797-1851) ДЕЛО: ФРАНКЕШТАЈН Frankenstein	МАГОР	978-608-223-093-1	3
32.	КНИГА 514. АВТОР: Карсон Мек Кулерс Carson McCullers (1917-1967) ДЕЛО: СРЦЕТО Е ОСАМЕН ЛОВЕЦ The Heart is a Lonely Hunter	МАГОР	978-608-223-111-2	3
33.	КНИГА 550. АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958 –) ДЕЛО: Океан море Océano Mar КНИГА 551 АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958-/ ДЕЛО: СВИЛА Seta	МАГОР	978-608-223-098-6	3

34.	КНИГА 20. АВТОР: Непознат Аnon. ТИБЕТАНСКА КНИГА НА МРТВИТЕ Bardo Thodol	ТРИ	978-608-230- 103-7	3
35.	КНИГА 43. АВТОР: Петрониј (околу 27–66) Gaius Petronius Arbiter ДЕЛО: САТИРИКОН Satyricon	ТРИ	978-608-230- 108-2	3
36.	КНИГА 204 АВТОР: Лотреамон (Исидор Дикас) Lautréamont (1846 – 1870) ДЕЛО: МАЛДОРОРОВИТЕ ПЕСНИ Les Chants de Maldoror	ТРИ	978-608-230- 025-2	3
37.	КНИГА 281 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Љубовникот на леџи ЧетерлиLady Chatterley's Lover	ТРИ	978-608-230- 105-1	3
38.	КНИГА 300 АВТОР: Андреј Бели Андрей Белый (1880 – 1934) ДЕЛО: ПЕТРОГРАД Петербург	ТРИ	978-608-230- 109-9	3
39.	КНИГА 74. АВТОР: Мигел де Сервантес Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) ДЕЛО: ПРИМЕРНИ НОВЕЛИ Novelas ejemplares	ТРИ	978-608-230- 044-3	3
40.	КНИГА 77. АВТОР: Педро Калдерон де ла Барка Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681) ДЕЛО: ЖИВОТОТ Е СОН La vida es sueño	ТРИ	978-608-230- 083-2	3
41.	КНИГА 86. АВТОР: Молиер Molière /Jean-Baptiste Poquelin/ (1622 – 1673) ДЕЛО: ДОН ЖУАН, ТАРТИФ, МИЗАНТРОП, СКРЖАВЕЦ, ГРАЃАНИНОТ БЛАГОРОДНИК, ВООБРАЗЕНИОТ БОЛЕН Don Juan. Le Tartuffe. Le Misanthrope. L'Avare. Le Bourgeois gentilhomme. Le Malade Imaginaire	ТРИ	978-608-230- 081-8	3
42.	КНИГА 125. АВТОР: Гистав Флобер Gustave Flaubert (1821 –1880) ДЕЛО: БУВАР И ПЕКИШЕ Bouvard et Pécuchet	ТРИ	978-608-230- 084-9	3

43.	КНИГА 203 АВТОР: Анатол Франс Anatole France (1844 – 1924) ДЕЛО: БОГОВИТЕ СЕ ЖЕДНИ Les Dieux Ont Soif	ТРИ	978-608-230-043-6	3
44.	КНИГА 282 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Синови и љубовници Sons and Lovers	ТРИ	978-608-230-082-5	3
45.	КНИГА 26. АВТОР: Уеда Акинари Ueda Akinari (1734 – 1809) ДЕЛО: УГЕЦУ МОНОГАТАРИ Tales of Moonlight and Rain (Ugetsu monogatari)	КСЦ	978-608-4694-53-3	3
46.	КНИГА 31. АВТОР: Езоп Αἰσώπος (620 – 560 год. од ст. ера) ДЕЛО: БАСНИ FABLES	КСЦ	978-608-4694-44-1	3
47.	КНИГА 44. АВТОР: Апулеј Lucius Apuleius (с. 123/125 – с. 180) ДЕЛО: МЕТАМОРФОЗИ или ЗЛАТНОТО МАГАРЕ Asinus aureus	КСЦ	978-608-4694-35-9	3
48.	КНИГА 97. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Тристам Шенди том 1 Tristram Shandy	КСЦ	978-608-4694-57-1	3
49.	КНИГА 99. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Сентиментално патување Sentimental Journey	КСЦ	978-608-4694-45-8	3
50.	КНИГА 145 АВТОР: Чарлс Дикенс Charles Dickens (1812 – 1870) ДЕЛО: Давид Коперфилд том 1 David Copperfield	КСЦ	978-608-4694-50-2	3
51.	КНИГА 206 АВТОР: Андре Жид André Gide (1869 – 1951) ДЕЛО: ТЕСНА ВРАТА; ПАСТОРАЛНА СИМФОНИЈА LA PORTE ÉTROITE. LA SYMPHONIE PASTORALE	КСЦ	978-608-4694-42-7	3
52.	КНИГА 217 АВТОР: Луј-Фердинанд Селин Louis-Ferdinand Céline (1894 – 1961)	КСЦ	978-608-4694-43-4	3

	ДЕЛО: ПАТУВАЊЕ ДО КРАЈОТ НА НОЌТА Voyage au bout de la nuit			
53.	КНИГА 273 АВТОР: Џејмс Џојс James Joyce (1882 – 1941) ДЕЛО: Портрет на уметникот во младоста A Portrait of the Artist as a Young Man	КСЦ	978-608- 4694-51-9	3
54.	КНИГА 288 АВТОР: Џ. Р. Р. Толкин John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973) ДЕЛО: Хобит The Hobbit	КСЦ	978-608- 4694-52-6	3
55.	КНИГА 347. АВТОР: Жан-Пол Сартр Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) ДЕЛО: ЗБОРОВИ Les Mots	КСЦ	978-608- 4694-36-6	3
56.	КНИГА 360. АВТОР: Зигфрид Ленц Siegfried Lenz (1926 –) ДЕЛО: ОСТАВНИНАТА НА АРНЕ Arnes Nachlass	КСЦ	978-608- 4694-37-3	3
57.	КНИГА 395. АВТОР: Аријадна Ефрон – Борис Пастернак Аријадна Сергејевна Ефрон (1912 - 1975). Борис Пастернак (1890 — 1960) ДЕЛО: ПРЕПИСКА Переписка	КСЦ	978-608- 4694-54-0	3
58.	КНИГА 413. АВТОР: Ернесто Сабаты Ernesto Sabato (1911 –) ДЕЛО: ЗА ЈУНАЦИТЕ И ГРОБОВИТЕ Sobre héroes y tumbas	КСЦ	978-608- 4694-38-0	3
59.	КНИГА 425. АВТОР: Витолд Гомбрович Witold Gombrowicz (1904 – 1969) ДЕЛО: ДНЕВНИК том 1 Dzienniki 1	КСЦ	978-608- 4694-39-7	3
60.	КНИГА 450. АВТОР: Пјер Абелар Pierre Abelard (1079 – 1142) ДЕЛО: Историјата на моите несреќи Historia calamitatum (The story of my misfortunes)	КСЦ	978-608- 4694-47-2	3
61.	КНИГА 500 АВТОР: Шандор Мараи (1900 – 1989) Sándor Márai ДЕЛО: КАЗАНОВА ВО БОЛЦАНО Vendégjáték Bolzanóban	КСЦ	978-608- 4694-41-0	3

62.	КНИГА 517. АВТОР: Ајрис Мурдок Iris Murdoch (1919-1999) ДЕЛО: Морето, морето The Sea, the Sea	КСЦ	978-608- 4694-46-5	3
63.	КНИГА 520 АВТОР: Реј Бредбери (1920- /) Ray Bradbury ДЕЛО: МАРСОВСКИТЕ ХРОНИКИ The Martian Chronicles	КСЦ	978-608- 4694-48-9	3
64.	КНИГА 531 АВТОР: Филип К. Дик Philip K. Dick (1928 –1982) ДЕЛО: ДАЛИ АНДРОИДИТЕ СОНУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИ ОВЦИ Do Androids Dream of Electronic Sheep	КСЦ	978-608- 4694-40-3	3
65.	КНИГА 1. АВТОР: Непознат Анон., околу 1700. godina од ст. е. ДЕЛО: ЕПОТ ЗА ГИЛГАМЕШ Epic of Gilgamesh /He who Saw the Deep (Sha naqba īmuru) or Surpassing All Other Kings (Shūtur eli sharrī)	КСЦ	978-608- 4694-00-7	3
66.	КНИГА 45. АВТОР: Лонго (околу 2 век) Λόγγος ДЕЛО: ДАФНИС И ХЛОЕ Δάφνις καὶ Χλόη	КСЦ	978-608- 4694-16-8	3
67.	КНИГА 55. АВТОР: Жозеф Бедие (1864- 1938) Joseph Bedier ДЕЛО: РОМАН ЗА ТРИСТАН И ИЗОЛДА Le Roman de Tristan et Iseut	КСЦ	978-608- 4694-02-1	3
68.	КНИГА 75. АВТОР: Непознат Анон. ДЕЛО: ЛАЗАРИЛО ДЕ ТОРМЕС La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554)	КСЦ	978-608- 4694-17-5	3
69.	КНИГА 93. АВТОР: Волтер Voltaire /François-Marie Arouet/ (1694 –1778) ДЕЛО: КАНДИД; ЗАДИГ Candide. Zadig	КСЦ	978-608- 4694-14-4	3
70.	КНИГА 106 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 1 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608- 4694-04-5	3

71.	КНИГА 107 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 2 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-19-9	3
72.	КНИГА 119. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: ЦРКВАТА НОТР ДАМ ВО ПАРИЗ Notre-Dame de Paris	КСЦ	978-608-4694-03-8	3
73.	КНИГА 120 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 1 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-18-2	3
74.	КНИГА 121 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 2 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-05-2	3
75.	КНИГА 196 АВТОР: Жерар де Нервал Gérard de Nerval (1808 – 1855) ДЕЛО: СИЛВИЈА; АУРЕЛИЈА Sylvie. Aurélia	КСЦ	978-608-4694-21-2	3
76.	КНИГА 222 АВТОР: Георг Бихнер Georg Büchner (1813 – 1837) ДЕЛО: ДАНТОНОВАТА СМРТ, ЛЕОНЦ И ЛЕНА, ВОЈЦЕК Dantons Tod. Leonce und Lena. Woyzeck	КСЦ	978-608-4694-08-3	3
77.	КНИГА 253 АВТОР: Волт Витмен Walt Whitman (1819 – 1892) ДЕЛО: Стракови трева Leaves of Grass	КСЦ	978-608-4694-23-6	3
78.	КНИГА 256 АВТОР: Хенри Џејмс Henry James (1843 – 1916) ДЕЛО: Амбасадори The Ambassadors	КСЦ	978-608-4694-09-0	3
79.	КНИГА 278 АВТОР: Вирџинија Вулф Virginia Woolf (1882 – 1941) ДЕЛО: Своја сопствена соба; Три гвинеи A Room of One's Own, Three Guineas	КСЦ	978-608-4694-24-3	3
80.	КНИГА 283 АВТОР: Јуџин О'Нил Eugene O'Neill (1888 – 1953) ДЕЛО: Копнеж под брестовите; Долго патување во ноќта Desire under the Elms; Long Day's Journey into Night	КСЦ	978-608-4694-10-6	3

81.	КНИГА 290 АВТОР: Френсис Скот Фицџералд Francis Scott Fitzgerald (1896 – 1940) ДЕЛО: Големиот Гетсби The Great Gatsby	КСЦ	978-608-4694-15-1	3
82.	КНИГА 292 АВТОР: Вилијам Фокнер William Faulkner (1897 – 1962) ДЕЛО: Врева и бес Sound and Fury	КСЦ	978-608-4694-01-4	3
83.	КНИГА 349. АВТОР: Ежен Јонеско Eugène Ionesco (1909 – 1994) ДЕЛО: СТОЛОВИ, КЕЛАВА ПЕЈАЧКА, НОСОРОГ Les Chaises. La Cantatrice Chauve. Rhinocéros	КСЦ	978-608-4694-25-0	3
84.	КНИГА 440. АВТОР: Чинџа Ачебе Chinua Achebe (1930 –) ДЕЛО: СВЕТ ВО ИСЧЕЗНУВАЊЕ Things Fall Apart	КСЦ	978-608-4694-20-5	3
85.	КНИГА 468 АВТОР: Опатот Прево Abbé Prévost (1697 –1763) ДЕЛО: МАНОН ЛЕСКО Manon Lescaut	КСЦ	978-608-4694-11-3	3
86.	КНИГА 469 АВТОР: Хорас Волпол Horace Walpole (1717-1797) ДЕЛО: ОТРАНСКИОТ ЗАМОК The Castle of Otranto	КСЦ	978-608-4694-22-9	3
87.	КНИГА 471 АВТОР: Готхолд Ефраим Лесинг Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781) ДЕЛО: ЕМИЛИЈА ГАЛОТИ Emilia Galotti	КСЦ	978-608-4694-26-7	3
88.	КНИГА 472 АВТОР: Бернанден де Сен Пјер Bernardin de Saint Pierre (1737- 1814) ДЕЛО: ПАВЛЕ И ВИРЏИНИЈА Paul et Virginie	КСЦ	978-608-4694-07-6	3
89.	КНИГА 486. АВТОР: Наџуме Сосеки Natsume Soseki (1867 –1916) ДЕЛО: СРЦЕТО НА НЕШТАТА Kokoro	КСЦ	978-608-4694-12-0	3
90.	КНИГА 508. АВТОР: Жилиен Грак Julien Gracq (1910 – 2007) ДЕЛО: Брегот на Сиртите Le Rivage des Syrtes	КСЦ	978-608-4694-06-9	3

91.	КНИГА 544. АВТОР: Патрик Модино Patrick Modiano (1945 – 2009) ДЕЛО: Улица на темни продавници Rue des boutiques obscures	КСЦ	978-608- 4694-27-4	3
92.	КНИГА 549. АВТОР: Казуо Ишигуро Kazuo Ishiguro (1954 –) ДЕЛО: Не оставај ме никогаш Never Let Me Go	КСЦ	978-608- 4694-13-7	3
93.	КНИГА 552. АВТОР: Бен Окри Ben Okri (1959 –) ДЕЛО: Гладниот пат The Famished Road	КСЦ	978-608- 4694-28-1	3
94.	КНИГА 122. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 3 Les Miserables	КСЦ	978-608- 4694-55-7	3
95.	КНИГА 351. АВТОР: Жан Ануј Jean Anouilh (1910 – 1987) ДЕЛО: Антигона Antigone	КСЦ	978-608- 4694-58-8	3

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-378/3
22 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

622.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на, 22.1.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ЗДРАВСТВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 91 АВТОР: Џонатан Свифт (1667-1745) Jonathan Swift ДЕЛО: Гуливеровите патувања Gulliver's Travels	МАГОР	978-608-223-147-1	3
2.	КНИГА 150 АВТОР: Емили Бронте Emily Jane Brontë (1818 – 1848) ДЕЛО: Оркански висови Wuthering Heights	МАГОР	978-608-223-142-6	3
3.	КНИГА 262 АВТОР: Џозеф Конрад Joseph Conrad /Józef Teodor Konrad Korzeniowski/ (1857 – 1924) ДЕЛО: Срцето на темнината; Тажфун Heart of Darkness; Typhoon	МАГОР	978-608-223-149-5	3
4.	КНИГА 310 АВТОР: Надежда Мандельштам Надежда Мандельштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕЌАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 1 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-152-5	3
5.	КНИГА 311 АВТОР: Надежда Мандельштам Надежда Мандельштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕЌАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 2 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-153-2	3
6.	КНИГА 345. АВТОР: Андре Малро André Malraux (1901 – 1976) ДЕЛО: ЧОВЕКОВАТА СУДБИНА La Condition humaine	МАГОР	978-608-223-146-4	3

7.	КНИГА 359. АВТОР: Фридрих Диренмат Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990) ДЕЛО: ПОСЕТАТА НА СТАРАТА ДАМА; ФИЗИЧАРИ Der Besuch der Alten Dame; Die Physiker	МАГОР	978-608-223- 139-6	3
8.	КНИГА 376. АВТОР: Сол Белоу Saul Bellow (1915 – 2005) ДЕЛО: Херцог Herzog	МАГОР	978-608-223- 143-3	3
9.	КНИГА 384. АВТОР: Тони Морисон Toni Morrison (1931 –) ДЕЛО: Соломоновата песна Song of Solomon	МАГОР	978-608-223- 151-8	3
10.	КНИГА 390. АВТОР: Џулијан Барнс Julian Patrick Barnes (1946 –) ДЕЛО: Флоберовиот папагал Flaubert's Parrot	МАГОР	978-608-223- 145-7	3
11.	КНИГА 420. АВТОР: Карлос Фуентес Carlos Fuentes (1928 –) ДЕЛО: СМРТТА НА АРТЕМИО КРУЗ La Muerte de Artemio Cruz	МАГОР	978-608-223- 144-0	3
12.	КНИГА 464 АВТОР: Кристофер Марлоу Christopher Marlowe (1564 –1593) ДЕЛО: ТРАГИЧНАТА ПРИКАЗНА ЗА ДОКТОР ФАУСТ The Tragical History of Doctor Faustus	МАГОР	978-608-223- 140-2	3
13.	КНИГА 474 АВТОР: Шодерло де Лакло Choderlos de Laclos (1741 –1803) ДЕЛО: ОПАСНИ ВРСКИ Les Liaisons dangereuses	МАГОР	978-608-223- 148-8	3
14.	КНИГА 511. АВТОР: Бернард Маламуд Bernard Malamud (1914 – 1986) ДЕЛО: Мајсторот The Fixer	МАГОР	978-608-223- 141-9	3
15.	КНИГА 533 АВТОР: Том Волф Tom Wolfe (1931 - /) ДЕЛО: ЛАДНОКРВНО In Cold Blood	МАГОР	978-608-223- 150-1	3
16.	КНИГА 90 АВТОР: Даниел Дефо Daniel Defoe (1659 –1731) ДЕЛО: МОЛ ФЛАНДЕРС Möll Flanders	МАГОР	978-608-223- 095-5	3

17.	КНИГА 157. АВТОР: Александар Сергеевич Пушкин Александар Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) ДЕЛО: Белкинови раскази; Капетановата ќерка Повести покојногo Ивана Петровича Белкина; Капитанская дочка	МАГОР	978-608-223-099-3	3
18.	КНИГА 173. АВТОР: Лав Николајевич Толстој Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) ДЕЛО: КОЗАЦИ; ХАЦИ МУРАТ; СМРТТА НА ИВАН ИЛИЧ; КРОЈЦЕРОВА СОНАТА Козаки, Хаджи Мурат, Смерть Ивана Ильича, Крейцера соната	МАГОР	978-608-223-110-5	3
19.	КНИГА 198 АВТОР: Шарл Бодлер Charles Baudelaire (1821 – 1867) ДЕЛО: ЦВЕКЕТО НА ЗЛОТО Les Fleurs du mal	МАГОР	978-608-223-096-2	3
20.	КНИГА 251 АВТОР: Натанаел Хоторн Nathanael Hawthorne (1814-1885) ДЕЛО: Скарлетно слово The Scarlet Letter	МАГОР	978-608-223-100-6	3
21.	КНИГА 260 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Среќниот принц и други раскази The Happy Prince and Other Tales КНИГА 261 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Сликата на Доријан Греј The Picture of Dorian Gray	МАГОР	978-608-223-101-3	3
22.	КНИГА 285 АВТОР: Томас Стернс Елиот Thomas Stearns Eliot (1888–1965) ДЕЛО: Убиство во катедралата Murder in the Cathedral	МАГОР	978-608-223-094-8	3
23.	КНИГА 289 АВТОР: Олдос Хаксли Aldous Huxley (1894 – 1963) ДЕЛО: Бестрашен нов свет Brave New World	МАГОР	978-608-223-102-0	3
24.	КНИГА 305 АВТОР: Марина Цветаева Марина Цветаева (1892 – 1941) ДЕЛО: АВТОБИОГРАФСКА ПРОЗА; МОЈ ПУШКИН Мемуары, Мой Пушкин	МАГОР	978-608-223-109-9	3

25.	КНИГА 306 АВТОР: Владимир Набоков Владимир Набоков (1899 – 1977) ДЕЛО: ДАР Дар	МАГОР	978-608-223-108-2	3
26.	КНИГА 307. АВТОР: Владимир Набоков (1899 – 1977) Vladimir Nabokov ДЕЛО: Лолита Lolita	МАГОР	978-608-223-103-7	3
27.	КНИГА 312. АВТОР: Итало Звево Italo Svevo (1861 – 1928) ДЕЛО: СВЕСТА НА СЕНО La coscienza di Zeno	МАГОР	978-608-223-097-9	3
28.	КНИГА 341. АВТОР: Кензабуро Ое Kenzaburo Oe (1935 –) ДЕЛО: НЕШТО ЛИЧНО A Personal Matter	МАГОР	978-608-223-104-4	3
29.	КНИГА 407. АВТОР: Итало Калвино Italo Calvino (1923 – 1985) ДЕЛО: АКО ЕДНА ЗИМСКА НОЌ НЕКОЈ ПАТНИК Se una notte d'inverno un viaggiatore	МАГОР	978-608-223-107-5	3
30.	КНИГА 465 АВТОР: Саикаку Ихара Saikaku Ihara (1642 –1693) ДЕЛО: ЖИВОТОТ НА ЕДНА ВЉУБЕНА ЖЕНА The Life of an Amorous Woman	МАГОР	978-608-223-106-8	3
31.	КНИГА 476 АВТОР: Мери Шели Mary Shelley (1797-1851) ДЕЛО: ФРАНКЕШТАЈН Frankenstein	МАГОР	978-608-223-093-1	3
32.	КНИГА 514. АВТОР: Карсон Мек Кулерс Carson McCullers (1917-1967) ДЕЛО: СРЦЕТО Е ОСАМЕН ЛОВЕЦ The Heart is a Lonely Hunter	МАГОР	978-608-223-111-2	3
33.	КНИГА 550. АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958 –) ДЕЛО: Океан море Océano Mar КНИГА 551 АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958-/-) ДЕЛО: СВИЛА Seta	МАГОР	978-608-223-098-6	3

34.	КНИГА 20. АВТОР: Непознат Аnon. ТИБЕТАНСКА КНИГА НА МРТВИТЕ Bardo Thodol	ТРИ	978-608-230- 103-7	3
35.	КНИГА 43. АВТОР: Петрониј (околу 27–66) Gaius Petronius Arbiter ДЕЛО: САТИРИКОН Satyricon	ТРИ	978-608-230- 108-2	3
36.	КНИГА 204 АВТОР: Лотреамон (Исидор Дикас) Lautréamont (1846 – 1870) ДЕЛО: МАЛДОРОРОВИТЕ ПЕСНИ Les Chants de Maldoror	ТРИ	978-608-230- 025-2	3
37.	КНИГА 281 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Љубовникот на леџи ЧетерлиLady Chatterley's Lover	ТРИ	978-608-230- 105-1	3
38.	КНИГА 300 АВТОР: Андреј Бели Андрей Белый (1880 – 1934) ДЕЛО: ПЕТРОГРАД Петербург	ТРИ	978-608-230- 109-9	3
39.	КНИГА 74. АВТОР: Мигел де Сервантес Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) ДЕЛО: ПРИМЕРНИ НОВЕЛИ Novelas ejemplares	ТРИ	978-608-230- 044-3	3
40.	КНИГА 77. АВТОР: Педро Калдерон де ла Барка Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681) ДЕЛО: ЖИВОТОТ Е СОН La vida es sueño	ТРИ	978-608-230- 083-2	3
41.	КНИГА 86. АВТОР: Молиер Molière /Jean-Baptiste Poquelin/ (1622 – 1673) ДЕЛО: ДОН ЖУАН, ТАРТИФ, МИЗАНТРОП, СКРЖАВЕЦ, ГРАЃАНИНОТ БЛАГОРОДНИК, ВООБРАЗЕНИОТ БОЛЕН Don Juan. Le Tartuffe. Le Misanthrope. L'Avare. Le Bourgeois gentilhomme. Le Malade Imaginaire	ТРИ	978-608-230- 081-8	3
42.	КНИГА 125. АВТОР: Гистав Флобер Gustave Flaubert (1821 –1880) ДЕЛО: БУВАР И ПЕКИШЕ Bouvard et Pécuchet	ТРИ	978-608-230- 084-9	3

43.	КНИГА 203 АВТОР: Анатол Франс Anatole France (1844 – 1924) ДЕЛО: БОГОВИТЕ СЕ ЖЕДНИ Les Dieux Ont Soif	ТРИ	978-608-230-043-6	3
44.	КНИГА 282 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: СИНОВИ И ЛЉУБОВНИЦИ Sons and Lovers	ТРИ	978-608-230-082-5	3
45.	КНИГА 26. АВТОР: Уеда Акинари Ueda Akinari (1734 – 1809) ДЕЛО: УГЕЦУ МОНОГАТАРИ Tales of Moonlight and Rain (Ugetsu monogatari)	КСЦ	978-608-4694-53-3	3
46.	КНИГА 31. АВТОР: Езоп Αἴσωπος (620 – 560 год. од ст. ера) ДЕЛО: БАСНИ FABLES	КСЦ	978-608-4694-44-1	3
47.	КНИГА 44. АВТОР: Апулеј Lucius Apuleius (с. 123/125 – с. 180) ДЕЛО: МЕТАМОРФОЗИ или ЗЛАТНОТО МАГАРЕ Asinus aureus	КСЦ	978-608-4694-35-9	3
48.	КНИГА 97. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Тристам Шенди том 1 Tristram Shandy	КСЦ	978-608-4694-57-1	3
49.	КНИГА 99. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Сентиментално патување Sentimental Journey	КСЦ	978-608-4694-45-8	3
50.	КНИГА 145 АВТОР: Чарлс Дикенс Charles Dickens (1812 – 1870) ДЕЛО: Давид Коперфилд том 1 David Copperfield	КСЦ	978-608-4694-50-2	3
51.	КНИГА 206 АВТОР: Андре Жид André Gide (1869 – 1951) ДЕЛО: ТЕСНА ВРАТА; ПАСТОРАЛНА СИМФОНИЈА LA PORTE ÉTROITE. LA SYMPHONIE PASTORALE	КСЦ	978-608-4694-42-7	3
52.	КНИГА 217 АВТОР: Луј-Фердинанд Селин Louis-Ferdinand Céline (1894 – 1961)	КСЦ	978-608-4694-43-4	3

	ДЕЛО: ПАТУВАЊЕ ДО КРАЈОТ НА НОКТА Voyage au bout de la nuit			
53.	КНИГА 273 АВТОР: Џејмс Џојс James Joyce (1882 – 1941) ДЕЛО: Портрет на уметникот во младоста A Portrait of the Artist as a Young Man	КСЦ	978-608- 4694-51-9	3
54.	КНИГА 288 АВТОР: Џ. Р. Р. Толкин John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973) ДЕЛО: Хобит The Hobbit	КСЦ	978-608- 4694-52-6	3
55.	КНИГА 347. АВТОР: Жан-Пол Сартр Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) ДЕЛО: ЗБОРОВИ Les Mots	КСЦ	978-608- 4694-36-6	3
56.	КНИГА 360. АВТОР: Зигфрид Ленц Siegfried Lenz (1926 –) ДЕЛО: ОСТАВНИНАТА НА АРНЕ Arnes Nachlass	КСЦ	978-608- 4694-37-3	3
57.	КНИГА 395. АВТОР: Аријадна Ефрон – Борис Пастернак Аријадна Сергејевна Ефрон (1912 - 1975). Борис Пастернак (1890 — 1960) ДЕЛО: ПРЕПИСКА Переписка	КСЦ	978-608- 4694-54-0	3
58.	КНИГА 413. АВТОР: Ернесто Сабаты Ernesto Sabato (1911 –) ДЕЛО: ЗА ЈУНАЦИТЕ И ГРОБОВИТЕ Sobre héroes y tumbas	КСЦ	978-608- 4694-38-0	3
59.	КНИГА 425. АВТОР: Витолд Гомбрович Witold Gombrowicz (1904 – 1969) ДЕЛО: ДНЕВНИК том 1 Dzienniki 1	КСЦ	978-608- 4694-39-7	3
60.	КНИГА 450. АВТОР: Пјер Абелар Pierre Abelard (1079 – 1142) ДЕЛО: Историјата на моите несреќи Historia calamitatum (The story of my misfortunes)	КСЦ	978-608- 4694-47-2	3
61.	КНИГА 500 АВТОР: Шандор Марай (1900 – 1989) Sándor Márai ДЕЛО: КАЗАНОВА ВО БОЛЦАНО Vendégtérkép Bolzanóban	КСЦ	978-608- 4694-41-0	3

62.	КНИГА 517. АВТОР: Ајрис Мурдок Iris Murdoch (1919-1999) ДЕЛО: Морето, морето The Sea, the Sea	КСЦ	978-608- 4694-46-5	3
63.	КНИГА 520 АВТОР: Реј Бредбери (1920- /) Ray Bradbury ДЕЛО: МАРСОВСКИТЕ ХРОНИКИ The Martian Chronicles	КСЦ	978-608- 4694-48-9	3
64.	КНИГА 531 АВТОР: Филип К. Дик Philip K. Dick (1928 –1982) ДЕЛО: ДАЛИ АНДРОИДИТЕ СОНУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИ ОВЦИ Do Androids Dream of Electronic Sheep	КСЦ	978-608- 4694-40-3	3
65.	КНИГА 1. АВТОР: Непознат Анон., околу 1700. godina од ст. е. ДЕЛО: ЕПОТ ЗА ГИЛГАМЕШ Epic of Gilgamesh /He who Saw the Deep (Sha naqba ĩmuru) or Surpassing All Other Kings (Shūtur eli sharrī)	КСЦ	978-608- 4694-00-7	3
66.	КНИГА 45. АВТОР: Лонго (околу 2 век) Λόγγος ДЕЛО: ДАФНИС И ХЛОЕ Δάφνις και Χλόη	КСЦ	978-608- 4694-16-8	3
67.	КНИГА 55. АВТОР: Жозеф Бедие (1864- 1938) Joseph Bedier ДЕЛО: РОМАН ЗА ТРИСТАН И ИЗОЛДА Le Roman de Tristan et Iseut	КСЦ	978-608- 4694-02-1	3
68.	КНИГА 75. АВТОР: Непознат Анон. ДЕЛО: ЛАЗАРИЛО ДЕ ТОРМЕС La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554)	КСЦ	978-608- 4694-17-5	3
69.	КНИГА 93. АВТОР: Волтер Voltaire /François-Marie Arouet/ (1694 –1778) ДЕЛО: КАНДИД; ЗАДИГ Candide. Zadig	КСЦ	978-608- 4694-14-4	3
70.	КНИГА 106 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 1 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608- 4694-04-5	3

71.	КНИГА 107 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 2 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-19-9	3
72.	КНИГА 119. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: ЦРКВАТА НОТР ДАМ ВО ПАРИЗ Notre-Dame de Paris	КСЦ	978-608-4694-03-8	3
73.	КНИГА 120 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 1 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-18-2	3
74.	КНИГА 121 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 2 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-05-2	3
75.	КНИГА 196 АВТОР: Жерар де Нервал Gérard de Nerval (1808 – 1855) ДЕЛО: СИЛВИЈА; АУРЕЛИЈА Sylvie. Aurélia	КСЦ	978-608-4694-21-2	3
76.	КНИГА 222 АВТОР: Георг Бихнер Georg Büchner (1813 – 1837) ДЕЛО: ДАНТОНОВАТА СМРТ, ЛЕОНЦ И ЛЕНА, ВОЈЦЕК Dantons Tod. Leonce und Lena. Woyzeck	КСЦ	978-608-4694-08-3	3
77.	КНИГА 253 АВТОР: Волт Витмен Walt Whitman (1819 – 1892) ДЕЛО: Стракови трева Leaves of Grass	КСЦ	978-608-4694-23-6	3
78.	КНИГА 256 АВТОР: Хенри Џејмс Henry James (1843 – 1916) ДЕЛО: Амбасадори The Ambassadors	КСЦ	978-608-4694-09-0	3
79.	КНИГА 278 АВТОР: Вирџинија Вулф Virginia Woolf (1882 – 1941) ДЕЛО: Своја сопствена соба; Три гвинени A Room of One's Own, Three Guineas	КСЦ	978-608-4694-24-3	3
80.	КНИГА 283 АВТОР: Јуџин О'Нил Eugene O'Neill (1888 – 1953) ДЕЛО: Копнеж под брестовите; Долго патување во ноќта Desire under the Elms; Long Day's Journey into Night	КСЦ	978-608-4694-10-6	3

81.	КНИГА 290 АВТОР: Френсис Скот Фицџералд Francis Scott Fitzgerald (1896 – 1940) ДЕЛО: Големиот Гетсби The Great Gatsby	КСЦ	978-608-4694-15-1	3
82.	КНИГА 292 АВТОР: Вилијам Фокнер William Faulkner (1897 – 1962) ДЕЛО: Врева и бес Sound and Fury	КСЦ	978-608-4694-01-4	3
83.	КНИГА 349. АВТОР: Ежен Јонеско Eugène Ionesco (1909 – 1994) ДЕЛО: СТОЛОВИ, ЌЕЛАВА ПЕЈАЧКА, НОСОРОГ Les Chaises. La Cantatrice Chauve. Rhinocéros	КСЦ	978-608-4694-25-0	3
84.	КНИГА 440. АВТОР: Чинуа Ачебе Chinua Achebe (1930 –) ДЕЛО: СВЕТ ВО ИСЧЕЗНУВАЊЕ Things Fall Apart	КСЦ	978-608-4694-20-5	3
85.	КНИГА 468 АВТОР: Опатот Прево Abbé Prévost (1697 –1763) ДЕЛО: МАНОН ЛЕСКО Manon Lescaut	КСЦ	978-608-4694-11-3	3
86.	КНИГА 469 АВТОР: Хорас Волпол Horace Walpole (1717-1797) ДЕЛО: ОТРАНСКИОТ ЗАМОК The Castle of Otranto	КСЦ	978-608-4694-22-9	3
87.	КНИГА 471 АВТОР: Готхолд Ефраим Лесинг Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781) ДЕЛО: ЕМИЛИЈА ГАЛОТИ Emilia Galotti	КСЦ	978-608-4694-26-7	3
88.	КНИГА 472 АВТОР: Бернанден де Сен Пјер Bernardin de Saint Pierre (1737-1814) ДЕЛО: ПАВЛЕ И ВИРЏИНИЈА Paul et Virginie	КСЦ	978-608-4694-07-6	3
89.	КНИГА 486. АВТОР: Наџуме Сосеки Natsume Soseki (1867 –1916) ДЕЛО: СРЦЕТО НА НЕШТАТА Kokoro	КСЦ	978-608-4694-12-0	3
90.	КНИГА 508. АВТОР: Жулиен Грак Julien Gracq (1910 – 2007) ДЕЛО: Брегот на Сиртите Le Rivage des Syrtes	КСЦ	978-608-4694-06-9	3

91.	КНИГА 544. АВТОР: Патрик Модино Patrick Modiano (1945 – 2009) ДЕЛО: Улица на темни продавници Rue des boutiques obscures	КСЦ	978-608- 4694-27-4	3
92.	КНИГА 549. АВТОР: Казуо Ишигуро Kazuo Ishiguro (1954 –) ДЕЛО: Не оставај ме никогаш Never Let Me Go	КСЦ	978-608- 4694-13-7	3
93.	КНИГА 552. АВТОР: Бен Окри Ben Okri (1959 –) ДЕЛО: Гладниот пат The Famished Road	КСЦ	978-608- 4694-28-1	3
94.	КНИГА 122. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 3 Les Misérables	КСЦ	978-608- 4694-55-7	3
95.	КНИГА 351. АВТОР: Жан Ануј Jean Anouilh (1910 – 1987) ДЕЛО: Антигона Antigone	КСЦ	978-608- 4694-58-8	3

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за здравство.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со министерот за здравство со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-378/4
22 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

623.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.1.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 91 АВТОР: Џонатан Свифт (1667-1745) Jonathan Swift ДЕЛО: Гуливеровите патувања Gulliver's Travels	МАГОР	978-608-223-147-1	3
2.	КНИГА 150 АВТОР: Емили Бронте Emily Jane Brontë (1818 – 1848) ДЕЛО: Оркански висови Wuthering Heights	МАГОР	978-608-223-142-6	3
3.	КНИГА 262 АВТОР: Џозеф Конрад Joseph Conrad /Józef Teodor Konrad Korzeniowski/ (1857 – 1924) ДЕЛО: Срцето на темнината; Тажфун Heart of Darkness; Typhoon	МАГОР	978-608-223-149-5	3
4.	КНИГА 310 АВТОР: Надежда Манделштам Надежда Манделштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 1 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-152-5	3
5.	КНИГА 311 АВТОР: Надежда Манделштам Надежда Манделштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 2 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-153-2	3
6.	КНИГА 345. АВТОР: Андре Малро André Malraux (1901 – 1976) ДЕЛО: ЧОВЕКОВАТА СУДБИНА La Condition humaine	МАГОР	978-608-223-146-4	3

7.	КНИГА 359. АВТОР: Фридрих Диренмат Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990) ДЕЛО: ПОСЕТАТА НА СТАРАТА ДАМА; ФИЗИЧАРИ Der Besuch der Alten Dame; Die Physiker	МАГОР	978-608-223- 139-6	3
8.	КНИГА 376. АВТОР: Сол Белоу Saul Bellow (1915 – 2005) ДЕЛО: Херцог Herzog	МАГОР	978-608-223- 143-3	3
9.	КНИГА 384. АВТОР: Тони Морисон Toni Morrison (1931 –) ДЕЛО: Соломоновата песна Song of Solomon	МАГОР	978-608-223- 151-8	3
10.	КНИГА 390. АВТОР: Џулијан Барнс Julian Patrick Barnes (1946 –) ДЕЛО: Флоберовиот папагал Flaubert's Parrot	МАГОР	978-608-223- 145-7	3
11.	КНИГА 420. АВТОР: Карлос Фуентес Carlos Fuentes (1928 –) ДЕЛО: СМРТТА НА АРТЕМИО КРУЗ La Muerte de Artemio Cruz	МАГОР	978-608-223- 144-0	3
12.	КНИГА 464 АВТОР: Кристофер Марлоу Christopher Marlowe (1564 –1593) ДЕЛО: ТРАГИЧНАТА ПРИКАЗНА ЗА ДОКТОР ФАУСТ The Tragical History of Doctor Faustus	МАГОР	978-608-223- 140-2	3
13.	КНИГА 474 АВТОР: Шодерло де Лакло Choderlos de Laclos (1741 –1803) ДЕЛО: ОПАСНИ ВРСКИ Les Liasons dangereuses	МАГОР	978-608-223- 148-8	3
14.	КНИГА 511. АВТОР: Бернард Маламуд Bernard Malamud (1914 – 1986) ДЕЛО: Мајсторот The Fixer	МАГОР	978-608-223- 141-9	3
15.	КНИГА 533 АВТОР: Том Волф Tom Wolfe (1931 - /) ДЕЛО: ЛАДНОКРВНО In Cold Blood	МАГОР	978-608-223- 150-1	3
16.	КНИГА 90 АВТОР: Даниел Дефо Daniel Defoe (1659 –1731) ДЕЛО: МОЛ ФЛАНДЕРС Moll Flanders	МАГОР	978-608-223- 095-5	3

17.	КНИГА 157. АВТОР: Александар Сергеевич Пушкин Александар Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) ДЕЛО: Белкинови раскази; Капетановата ќерка Повести покојногo Ивана Петровича Белкина; Капитанская дочка	МАГОР	978-608-223-099-3	3
18.	КНИГА 173. АВТОР: Лав Николајевич Толстој Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) ДЕЛО: КОЗАЦИ; ХАЦИ МУРАТ; СМРТТА НА ИВАН ИЛИЧ; КРОЈЦЕРОВА СОНАТА Казаци, Хаджи Мурат, Смерть Ивана Ильича, Крейцсрова соната	МАГОР	978-608-223-110-5	3
19.	КНИГА 198 АВТОР: Шарл Бодлер Charles Baudelaire (1821 – 1867) ДЕЛО: ЦВЕЌЕТО НА ЗЛОТО Les Fleurs du mal	МАГОР	978-608-223-096-2	3
20.	КНИГА 251 АВТОР: Натанаел Хоторн Nathanael Hawthorn (1814-1885) ДЕЛО: Скарлетно слово The Scarlet Letter	МАГОР	978-608-223-100-6	3
21.	КНИГА 260 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Среќниот принц и други раскази The Happy Prince and Other Tales КНИГА 261 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Сликата на Доријан Греј The Picture of Dorian Gray	МАГОР	978-608-223-101-3	3
22.	КНИГА 285 АВТОР: Томас Стернс Елиот Thomas Stearns Eliot (1888–1965) ДЕЛО: Убиство во катедралата Murder in the Cathedral	МАГОР	978-608-223-094-8	3
23.	КНИГА 289 АВТОР: Олдос Хаксли Aldous Huxley (1894 – 1963) ДЕЛО: Бестрашен нов свет Brave New World	МАГОР	978-608-223-102-0	3
24.	КНИГА 305 АВТОР: Марина Цветаева Марина Цветаева (1892 – 1941) ДЕЛО: АВТОБИОГРАФСКА ПРОЗА; МОЈ ПУШКИН Мемуары, Мой Пушкин	МАГОР	978-608-223-109-9	3

25.	КНИГА 306 АВТОР: Владимир Набоков Владимир Набоков (1899 – 1977) ДЕЛО: ДАР Дар	МАГОР	978-608-223-108-2	3
26.	КНИГА 307. АВТОР: Владимир Набоков (1899 – 1977) Vladimir Nabokov ДЕЛО: Лолита Lolita	МАГОР	978-608-223-103-7	3
27.	КНИГА 312. АВТОР: Итало Звево Italo Svevo (1861 – 1928) ДЕЛО: СВЕСТА НА СЕНО La coscienza di Zeno	МАГОР	978-608-223-097-9	3
28.	КНИГА 341. АВТОР: Кензабуро Ое Kenzaburo Oe (1935 –) ДЕЛО: НЕШТО ЛИЧНО A Personal Matter	МАГОР	978-608-223-104-4	3
29.	КНИГА 407. АВТОР: Итало Калвино Italo Calvino (1923 – 1985) ДЕЛО: АКО ЕДНА ЗИМСКА НОЌ НЕКОЈ ПАТНИК Se una notte d'inverno un viaggiatore	МАГОР	978-608-223-107-5	3
30.	КНИГА 465 АВТОР: Саикаку Ихара Saikaku Ihara (1642 – 1693) ДЕЛО: ЖИВОТОТ НА ЕДНА ВЉУБЕНА ЖЕНА The Life of an Amorous Woman	МАГОР	978-608-223-106-8	3
31.	КНИГА 476 АВТОР: Мери Шели Mary Shelley (1797-1851) ДЕЛО: ФРАНКЕШТАЈН Frankenstein	МАГОР	978-608-223-093-1	3
32.	КНИГА 514. АВТОР: Карсон Мек Кулерс Carson McCullers (1917-1967) ДЕЛО: СРЦЕТО Е ОСАМЕН ЛОВЕЦ The Heart is a Lonely Hunter	МАГОР	978-608-223-111-2	3
33.	КНИГА 550. АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958 –) ДЕЛО: Океан море Océano Mar КНИГА 551 АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958-/ ДЕЛО: СВИЛА Seta	МАГОР	978-608-223-098-6	3

34.	КНИГА 20. АВТОР: Непознат Anon. ТИБЕТАНСКА КНИГА НА МРТВИТЕ Bardo Thodol	ТРИ	978-608-230- 103-7	3
35.	КНИГА 43. АВТОР: Петрониј (околу 27–66) Gaius Petronius Arbiter ДЕЛО: САТИРИКОН Satyricon	ТРИ	978-608-230- 108-2	3
36.	КНИГА 204 АВТОР: Лотреамон (Исидор Дикас) Lautréamont (1846 – 1870) ДЕЛО: МАЛДОРОРОВИТЕ ПЕСНИ Les Chants de Maldoror	ТРИ	978-608-230- 025-2	3
37.	КНИГА 281 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Љубовникот на леџи ЧетерлиLady Chatterley's Lover	ТРИ	978-608-230- 105-1	3
38.	КНИГА 300 АВТОР: Андреј Бели Андрей Белый (1880 – 1934) ДЕЛО: ПЕТРОГРАД Петербург	ТРИ	978-608-230- 109-9	3
39.	КНИГА 74. АВТОР: Мигел де Сервантес Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) ДЕЛО: ПРИМЕРНИ НОВЕЛИ Novelas ejemplares	ТРИ	978-608-230- 044-3	3
40.	КНИГА 77. АВТОР: Педро Калдерон де ла Барка Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681) ДЕЛО: ЖИВОТОТ Е СОН La vida es sueño	ТРИ	978-608-230- 083-2	3
41.	КНИГА 86. АВТОР: Молиер Molière /Jean-Baptiste Poquelin/ (1622 – 1673) ДЕЛО: ДОН ЖУАН, ТАРТИФ, МИЗАНТРОП, СКРЖАВЕЦ, ГРАЃАНИНОТ БЛАГОРОДНИК, ВООБРАЗЕНИОТ БОЛЕН Don Juan. Le Tartuffe. Le Misanthrope. L'Avare. Le Bourgeois gentilhomme. Le Malade Imaginaire	ТРИ	978-608-230- 081-8	3
42.	КНИГА 125. АВТОР: Гистав Флобер Gustave Flaubert (1821 –1880) ДЕЛО: БУВАР И ПЕКИШЕ Bouvard et Pécuchet	ТРИ	978-608-230- 084-9	3

43.	КНИГА 203 АВТОР: Анатол Франс Anatole France (1844 – 1924) ДЕЛО: БОГОВИТЕ СЕ ЖЕДНИ Les Dieux Ont Soif	ТРИ	978-608-230-043-6	3
44.	КНИГА 282 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930); ДЕЛО: Синови и љубовници Sons and Lovers	ТРИ	978-608-230-082-5	3
45.	КНИГА 26. АВТОР: Уеда Акинари Ueda Akinari (1734 – 1809) ДЕЛО: УГЕЦУ МОНОГАТАРИ Tales of Moonlight and Rain (Ugetsu monogatari)	КСЦ	978-608-4694-53-3	3
46.	КНИГА 31. АВТОР: Езоп Αἰσώπος (620 – 560 год. од ст. ера) ДЕЛО: БАСНИ FABLES	КСЦ	978-608-4694-44-1	3
47.	КНИГА 44. АВТОР: Апулеј Lucius Apuleius (с. 123/125 – с. 180) ДЕЛО: МЕТАМОРФОЗИ или ЗЛАТНОТО МАГАРЕ Asinus aureus	КСЦ	978-608-4694-35-9	3
48.	КНИГА 97. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Тристам Шенди том 1 Tristram Shandy	КСЦ	978-608-4694-57-1	3
49.	КНИГА 99. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Сентиментално патување Sentimental Journey	КСЦ	978-608-4694-45-8	3
50.	КНИГА 145 АВТОР: Чарлс Дикенс Charles Dickens (1812 – 1870) ДЕЛО: Давид Коперфилд том 1 David Copperfield	КСЦ	978-608-4694-50-2	3
51.	КНИГА 206 АВТОР: Андре Жид André Gide (1869 – 1951) ДЕЛО: ТЕСНА ВРАТА; ПАСТОРАЛНА СИМФОНИЈА LA PORTE ÉTROITE. LA SYMPHONIE PASTORALE	КСЦ	978-608-4694-42-7	3
52.	КНИГА 217 АВТОР: Луј-Фердинанд Селин Louis-Ferdinand Céline (1894 – 1961)	КСЦ	978-608-4694-43-4	3

	ДЕЛО: ПАТУВАЊЕ ДО КРАЈОТ НА НОКТА Voyage au bout de la nuit			
53.	КНИГА 273 АВТОР: Џејмс Џојс James Joyce (1882 – 1941) ДЕЛО: Портрет на уметникот во младоста A Portrait of the Artist as a Young Man	КСЦ	978-608- 4694-51-9	3
54.	КНИГА 288 АВТОР: Џ. Р. Р. Толкин John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973) ДЕЛО: Хобит The Hobbit	КСЦ	978-608- 4694-52-6	3
55.	КНИГА 347. АВТОР: Жан-Пол Сартр Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) ДЕЛО: ЗБОРОВИ Les Mots	КСЦ	978-608- 4694-36-6	3
56.	КНИГА 360. АВТОР: Зигфрид Ленц Siegfried Lenz (1926 –) ДЕЛО: ОСТАВНИНАТА НА АРНЕ Arnes Nachlass	КСЦ	978-608- 4694-37-3	3
57.	КНИГА 395. АВТОР: Аријадна Ефрон – Борис Пастернак Ариадна Сергеевна Эфрон (1912 - 1975). Борис Пастернак (1890 — 1960) ДЕЛО: ПРЕПИСКА Переписка	КСЦ	978-608- 4694-54-0	3
58.	КНИГА 413. АВТОР: Ернесто Сабаты Ernesto Sabato (1911 –) ДЕЛО: ЗА ЈУНАЦИТЕ И ГРОБОВИТЕ Sobre héroes y tumbas	КСЦ	978-608- 4694-38-0	3
59.	КНИГА 425. АВТОР: Витолд Гомбрович Witold Gombrowicz (1904 – 1969) ДЕЛО: ДНЕВНИК том 1 Dzienniki 1	КСЦ	978-608- 4694-39-7	3
60.	КНИГА 450. АВТОР: Пјер Абелар Pierre Abelard (1079 – 1142) ДЕЛО: Историјата на моите несреќи Historia calamitatum (The story of my misfortunes)	КСЦ	978-608- 4694-47-2	3
61.	КНИГА 500 АВТОР: Шандор Марай (1900 – 1989) Sándor Márai ДЕЛО: КАЗАНОВА ВО БОЛЦАНО Vendéjáték Bolzanóban	КСЦ	978-608- 4694-41-0	3

62.	КНИГА 517. АВТОР: Ајрис Мурдок Iris Murdoch (1919-1999) ДЕЛО: Морето, морето The Sea, the Sea	КСЦ	978-608- 4694-46-5	3
63.	КНИГА 520 АВТОР: Реј Бредбери (1920- /) Ray Bradbury ДЕЛО: МАРСОВСКИТЕ ХРОНИКИ The Martian Chronicles	КСЦ	978-608- 4694-48-9	3
64.	КНИГА 531 АВТОР: Филип К. Дик Philip K. Dick (1928 –1982) ДЕЛО: ДАЛИ АНДРОИДИТЕ СОНУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИ ОВЦИ Do Androids Dream of Electronic Sheep	КСЦ	978-608- 4694-40-3	3
65.	КНИГА 1. АВТОР: Непознат Анон., околу 1700. godina од ст. е. ДЕЛО: ЕПОТ ЗА ГИЛГАМЕШ Epic of Gilgamesh /He who Saw the Deep (Sha naqba ĩmuru) or Surpassing All Other Kings (Shūtur eli sharrī)	КСЦ	978-608- 4694-00-7	3
66.	КНИГА 45. АВТОР: Лонго (околу 2 век) Λόγγος ДЕЛО: ДАФНИС И ХЛОЕ Δάφνις καὶ Χλόη	КСЦ	978-608- 4694-16-8	3
67.	КНИГА 55. АВТОР: Жозеф Бедие (1864- 1938) Joseph Bedier ДЕЛО: РОМАН ЗА ТРИСТАН И ИЗОЛДА Le Roman de Tristan et Iseut	КСЦ	978-608- 4694-02-1	3
68.	КНИГА 75. АВТОР: Непознат Анон. ДЕЛО: ЛАЗАРИЛО ДЕ ТОРМЕС La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554)	КСЦ	978-608- 4694-17-5	3
69.	КНИГА 93. АВТОР: Волтер Voltaire /François-Marie Arouet/ (1694 –1778) ДЕЛО: КАНДИД; ЗАДИГ Candide. Zadig	КСЦ	978-608- 4694-14-4	3
70.	КНИГА 106 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 1 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608- 4694-04-5	3

71.	КНИГА 107 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 2 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-19-9	3
72.	КНИГА 119. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: ЦРКВАТА НОТР ДАМ ВО ПАРИЗ Notre-Dame de Paris	КСЦ	978-608-4694-03-8	3
73.	КНИГА 120 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 1 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-18-2	3
74.	КНИГА 121 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 2 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-05-2	3
75.	КНИГА 196 АВТОР: Жерар де Нервал Gérard de Nerval (1808 – 1855) ДЕЛО: СИЛВИЈА; АУРЕЛИЈА Sylvie. Aurélia	КСЦ	978-608-4694-21-2	3
76.	КНИГА 222 АВТОР: Георг Бихнер Georg Büchner (1813 – 1837) ДЕЛО: ДАНТОНОВАТА СМРТ, ЛЕОНЦ И ЛЕНА, ВОЈЦЕК Dantons Tod. Leonce und Lena. Woyzeck	КСЦ	978-608-4694-08-3	3
77.	КНИГА 253 АВТОР: Волг Витмен Walt Whitman (1819 – 1892) ДЕЛО: Стракови трева Leaves of Grass	КСЦ	978-608-4694-23-6	3
78.	КНИГА 256 АВТОР: Хенри Џејмс Henry James (1843 – 1916) ДЕЛО: Амбасадори The Ambassadors	КСЦ	978-608-4694-09-0	3
79.	КНИГА 278 АВТОР: Вирџинија Вулф Virginia Woolf (1882 – 1941) ДЕЛО: Своја сопствена соба; Три гвинси A Room of One's Own, Three Guineas	КСЦ	978-608-4694-24-3	3
80.	КНИГА 283 АВТОР: Јуџин О'Нил Eugene O'Neill (1888 – 1953) ДЕЛО: Копнеж под брестовите; Долго патување во ноќта Desire under the Elms; Long Day's Journey into Night	КСЦ	978-608-4694-10-6	3

81.	КНИГА 290 АВТОР: Френсис Скот Фицџералд Francis Scott Fitzgerald (1896 – 1940) ДЕЛО: Големиот Гетсби The Great Gatsby	КСЦ	978-608-4694-15-1	3
82.	КНИГА 292 АВТОР: Вилијам Фокнер William Faulkner (1897 – 1962) ДЕЛО: Врева и бес Sound and Fury	КСЦ	978-608-4694-01-4	3
83.	КНИГА 349. АВТОР: Ежен Јонеско Eugène Ionesco (1909 – 1994) ДЕЛО: СТОЛОВИ, КЕЛАВА ПЕЈАЧКА, НОСОРОГ Les Chaises. La Cantatrice Chauve. Rhinocéros	КСЦ	978-608-4694-25-0	3
84.	КНИГА 440. АВТОР: Чинуа Ачебе Chinua Achebe (1930 –) ДЕЛО: СВЕТ ВО ИСЧЕЗНУВАЊЕ Things Fall Apart	КСЦ	978-608-4694-20-5	3
85.	КНИГА 468 АВТОР: Опатот Прево Abbé Prévost (1697 –1763) ДЕЛО: МАНОН ЛЕСКО Manon Lescaut	КСЦ	978-608-4694-11-3	3
86.	КНИГА 469 АВТОР: Хорас Волпол Horace Walpole (1717-1797) ДЕЛО: ОТРАНСКИОТ ЗАМОК The Castle of Otranto	КСЦ	978-608-4694-22-9	3
87.	КНИГА 471 АВТОР: Готхолд Ефраим Лесинг Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781) ДЕЛО: ЕМИЛИЈА ГАЛОТИ Emilia Galotti	КСЦ	978-608-4694-26-7	3
88.	КНИГА 472 АВТОР: Бернанден де Сен Пјер Bernardin de Saint Pierre (1737-1814) ДЕЛО: ПАВЛЕ И ВИРЦИНИЈА Paul et Virginie	КСЦ	978-608-4694-07-6	3
89.	КНИГА 486. АВТОР: Нацуме Сосеки Natsume Soseki (1867 –1916) ДЕЛО: СРЦЕТО НА НЕШТАТА Kokoro	КСЦ	978-608-4694-12-0	3
90.	КНИГА 508. АВТОР: Жилиен Грак Julien Gracq (1910 – 2007) ДЕЛО: Брегот на Сиртите Le Rivage des Syrtes	КСЦ	978-608-4694-06-9	3

91.	КНИГА 544. АВТОР: Патрик Модино Patrick Modiano (1945 – 2009) ДЕЛО: Улица на темни продавници Rue des boutiques obscures	КСЦ	978-608- 4694-27-4	3
92.	КНИГА 549. АВТОР: Казуо Ишигуро Kazuo Ishiguro (1954 –) ДЕЛО: Не оставај ме никогаш Never Let Me Go	КСЦ	978-608- 4694-13-7	3
93.	КНИГА 552. АВТОР: Бен Окри Ben Okri (1959 –) ДЕЛО: Гладниот пат The Famished Road	КСЦ	978-608- 4694-28-1	3
94.	КНИГА 122. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 3 Les Misérables	КСЦ	978-608- 4694-55-7	3
95.	КНИГА 351. АВТОР: Жан Ануј Jean Anouilh (1910 – 1987) ДЕЛО: Антигона Antigone	КСЦ	978-608- 4694-58-8	3

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за внатрешни работи.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со министерот за внатрешни работи со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-378/5
22 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

624.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.1.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 91 АВТОР: Џонатан Свифт (1667-1745) Jonathan Swift ДЕЛО: Гуливеровите патувања Gulliver's Travels	МАГОР	978-608-223-147-1	3
2.	КНИГА 150 АВТОР: Емили Бронте Emily Jane Brontë (1818 – 1848) ДЕЛО: Оркански висови Wuthering Heights	МАГОР	978-608-223-142-6	3
3.	КНИГА 262 АВТОР: Џозеф Конрад Joseph Conrad /Józef Teodor Konrad Korzeniowski/ (1857 –1924) ДЕЛО: Срцето на темнината; Тажфун Heart of Darkness; Typhoon	МАГОР	978-608-223-149-5	3
4.	КНИГА 310 АВТОР: Надежда Мандельштам Надежда Мандельштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 1 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-152-5	3
5.	КНИГА 311 АВТОР: Надежда Мандельштам Надежда Мандельштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 2 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-153-2	3
6.	КНИГА 345. АВТОР: Андре Малро André Malraux (1901 – 1976) ДЕЛО: ЧОВЕКОВАТА СУДБИНА La Condition humaine	МАГОР	978-608-223-146-4	3
7.	КНИГА 359. АВТОР: Фридрих Диренмат Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990)	МАГОР	978-608-223-139-6	3

	ДЕЛО: ПОСЕТАТА НА СТАРАТА ДАМА; ФИЗИЧАРИ Der Besuch der Alten Dame; Die Physiker			
8.	КНИГА 376. АВТОР: Сол Белоу Saul Bellow (1915 – 2005) ДЕЛО: Херцог Herzog	МАГОР	978-608-223- 143-3	3
9.	КНИГА 384. АВТОР: Тони Морисон Toni Morrison (1931 –) ДЕЛО: СОЛОМОНОВАТА ПЕСНА Song of Solomon	МАГОР	978-608-223- 151-8	3
10.	КНИГА 390. АВТОР: Џулијан Барнс Julian Patrick Barnes (1946 –) ДЕЛО: ФЛОБЕРОВИОТ ПАПАГАЛ Flaubert's Parrot	МАГОР	978-608-223- 145-7	3
11.	КНИГА 420. АВТОР: Карлос Фуентес Carlos Fuentes (1928 –) ДЕЛО: СМРТТА НА АРТЕМИО КРУЗ La Muerte de Artemio Cruz	МАГОР	978-608-223- 144-0	3
12.	КНИГА 464 АВТОР: Кристофер Марлоу Christopher Marlowe (1564 –1593) ДЕЛО: ТРАГИЧНАТА ПРИКАЗНА ЗА ДОКТОР ФАУСТ The Tragical History of Doctor Faustus	МАГОР	978-608-223- 140-2	3
13.	КНИГА 474 АВТОР: Шодерло де Лакло Choderlos de Laclos (1741 –1803) ДЕЛО: ОПАСНИ ВРСКИ Les Liaisons dangereuses	МАГОР	978-608-223- 148-8	3
14.	КНИГА 511. АВТОР: Бернард Маламуд Bernard Malamud (1914 – 1986) ДЕЛО: Мајсторот The Fixer	МАГОР	978-608-223- 141-9	3
15.	КНИГА 533 АВТОР: Том Волф Tom Wolfe (1931 - /) ДЕЛО: ЛАДНОКРВНО In Cold Blood	МАГОР	978-608-223- 150-1	3
16.	КНИГА 90 АВТОР: Даниел Дефо Daniel Defoe (1659 –1731) ДЕЛО: МОЛ ФЛАНДЕРС Moll Flanders	МАГОР	978-608-223- 095-5	3
17.	КНИГА 157. АВТОР: Александар Сергеевич Пушкин Александар Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) ДЕЛО: Белкинови раскази;	МАГОР	978-608-223- 099-3	3

	Каптановата ќерка Повести покойного Ивана Петровича Белкина; Капитанская дочка			
18.	КНИГА 173. АВТОР: Лав Николајевич Толстој Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) ДЕЛО: КОЗАЦИ; ХАЦИ МУРАТ; СМРТТА НА ИВАН ИЛИЧ; КРОЦЕРОВА СОНАТА Казаци, Хаджи Мурат, Смърт Ивана Ильича, Крейцера соната	МАГОР	978-608-223- 110-5	3
19.	КНИГА 198 АВТОР: Шарл Бодлер Charles Baudelaire (1821 – 1867) ДЕЛО: ЦВЕКЕТО НА ЗЛОТО Les Fleurs du mal	МАГОР	978-608-223- 096-2	3
20.	КНИГА 251 АВТОР: Натанаел Хоторн Nathanael Hawthorne (1814-1885) ДЕЛО: Скарлетно слово The Scarlet Letter	МАГОР	978-608-223- 100-6	3
21.	КНИГА 260 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Среќниот принц и други раскази The Happy Prince and Other Tales КНИГА 261 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Сликата на Доријан Греј The Picture of Dorian Gray	МАГОР	978-608-223- 101-3	3
22.	КНИГА 285 АВТОР: Томас Стернс Елиот Thomas Stearns Eliot (1888–1965) ДЕЛО: Убиство во катедралата Murder in the Cathedral	МАГОР	978-608-223- 094-8	3
23.	КНИГА 289 АВТОР: Олдос Хаксли Aldous Huxley (1894 – 1963) ДЕЛО: Бестрашен нов свет Brave New World	МАГОР	978-608-223- 102-0	3
24.	КНИГА 305 АВТОР: Марина Цветаева Марина Цветаева (1892 – 1941) ДЕЛО: АВТОБИОГРАФСКА ПРОЗА; МОЈ ПУШКИН Мемуари, Мой Пушкин	МАГОР	978-608-223- 109-9	3
25.	КНИГА 306 АВТОР: Владимир Набоков Владимир Набоков (1899 – 1977) ДЕЛО: ДАР Дар	МАГОР	978-608-223- 108-2	3

26.	КНИГА 307. АВТОР: Владимир Набоков (1899 – 1977) Vladimir Nabokov ДЕЛО: Лолита Lolita	МАГОР	978-608-223-103-7	3
27.	КНИГА 312. АВТОР: Итало Звево Italo Svevo (1861 – 1928) ДЕЛО: СВЕСТА НА СЕНО La coscienza di Zeno	МАГОР	978-608-223-097-9	3
28.	КНИГА 341. АВТОР: Кензабуро Ое Kenzaburo Oe (1935 –) ДЕЛО: НЕШТО ЛИЧНО A Personal Matter	МАГОР	978-608-223-104-4	3
29.	КНИГА 407. АВТОР: Итало Калвино Italo Calvino (1923 – 1985) ДЕЛО: АКО ЕДНА ЗИМСКА НОЌ НЕКОЈ ПАТНИК Se una notte d'inverno un viaggiatore	МАГОР	978-608-223-107-5	3
30.	КНИГА 465 АВТОР: Саикаку Ихара Saikaku Ihara (1642 –1693) ДЕЛО: ЖИВОТОТ НА ЕДНА ВЉУБЕНА ЖЕНА The Life of an Amorous Woman	МАГОР	978-608-223-106-8	3
31.	КНИГА 476 АВТОР: Мери Шели Mary Shelley (1797-1851) ДЕЛО: ФРАНКЕШТАЈН Frankenstein	МАГОР	978-608-223-093-1	3
32.	КНИГА 514. АВТОР: Карсон Мек Кулерс Carson McCullers (1917-1967) ДЕЛО: СРЦЕТО Е ОСАМЕН ЛОВЕЦ The Heart is a Lonely Hunter	МАГОР	978-608-223-111-2	3
33.	КНИГА 550. АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958 –) ДЕЛО: Океан море Océano Mar КНИГА 551 АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958-/-) ДЕЛО: СВИЛА Seta	МАГОР	978-608-223-098-6	3
34.	КНИГА 20. АВТОР: Непознат Анон. ТИБЕТАНСКА КНИГА НА МРТВИТЕ Bardo Thodol	ТРИ	978-608-230-103-7	3

35.	КНИГА 43. АВТОР: Петрониј (околу 27–66) Gaius Petronius Arbiter ДЕЛО: САТИРИКОН Satyricon	ТРИ	978-608-230-108-2	3
36.	КНИГА 204 АВТОР: Лотреамон (Исидор Дикас) Lautréamont (1846 – 1870) ДЕЛО: МАЛДОРОРОВИТЕ ПЕСНИ Les Chants de Maldoror	ТРИ	978-608-230-025-2	3
37.	КНИГА 281 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Љубовникот на леџи Четерли Lady Chatterley's Lover	ТРИ	978-608-230-105-1	3
38.	КНИГА 300 АВТОР: Андреј Бели Андрей Белый (1880 – 1934) ДЕЛО: ПЕТРОГРАД Петербург	ТРИ	978-608-230-109-9	3
39.	КНИГА 74. АВТОР: Мигел де Сервантес Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) ДЕЛО: ПРИМЕРНИ НОВЕЛИ Novelas ejemplares	ТРИ	978-608-230-044-3	3
40.	КНИГА 77. АВТОР: Педро Калдерон де ла Барка Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681) ДЕЛО: ЖИВОТОТ Е СОН La vida es sueño	ТРИ	978-608-230-083-2	3
41.	КНИГА 86. АВТОР: Молиер Molière /Jean-Baptiste Poquelin/ (1622 – 1673) ДЕЛО: ДОН ЖУАН, ТАРТИФ, МИЗАНТРОП, СКРЖАВЕЦ, ГРАЃАНИНОТ БЛАГОРОДНИК, ВООБРАЗЕНИОТ БОЛЕН Don Juan. Le Tartuffe. Le Misanthrope. L'Avare. Le Bourgeois gentilhomme. Le Malade Imaginaire	ТРИ	978-608-230-081-8	3
42.	КНИГА 125. АВТОР: Гистав Флобер Gustave Flaubert (1821 – 1880) ДЕЛО: БУВАР И ПЕКИШЕ Bouvard et Pécuchet	ТРИ	978-608-230-084-9	3
43.	КНИГА 203 АВТОР: Анатол Франс Anatole France (1844 – 1924) ДЕЛО: БОГОВИТЕ СЕ ЖЕДНИ Les Dieux Ont Soif	ТРИ	978-608-230-043-6	3

44.	КНИГА 282 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Синови и љубовници Sons and Lovers	ТРИ	978-608-230-082-5	3
45.	КНИГА 26. АВТОР: Уеда Акинари Ueda Akinari (1734 – 1809) ДЕЛО: УГЕЦУ МОНОГАТАРИ Tales of Moonlight and Rain (Ugetsu monogatari)	КСЦ	978-608-4694-53-3	3
46.	КНИГА 31. АВТОР: Езоп Αἰσώπλος (620 – 560 год. од ст. ера) ДЕЛО: БАСНИ FABLES	КСЦ	978-608-4694-44-1	3
47.	КНИГА 44. АВТОР: Апулеј Lucius Apuleius (с. 123/125 – с. 180) ДЕЛО: МЕТАМОРФОЗИ или ЗЛАТНОТО МАГАРЕ Asinus aureus	КСЦ	978-608-4694-35-9	3
48.	КНИГА 97. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Тристам Шенди том 1 Tristram Shandy	КСЦ	978-608-4694-57-1	3
49.	КНИГА 99. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Сентиментално патување Sentimental Journey	КСЦ	978-608-4694-45-8	3
50.	КНИГА 145 АВТОР: Чарлс Дикенс Charles Dickens (1812 – 1870) ДЕЛО: Давид Коперфилд том 1 David Copperfield	КСЦ	978-608-4694-50-2	3
51.	КНИГА 206 АВТОР: Андре Жид André Gide (1869 – 1951) ДЕЛО: ТЕСНА ВРАТА; ПАСТОРАЛНА СИМФОНИЈА LA PORTE ÉTROITE. LA SYMPHONIE PASTORALE	КСЦ	978-608-4694-42-7	3
52.	КНИГА 217 АВТОР: Луј-Фердинанд Селин Louis-Ferdinand Céline (1894 – 1961) ДЕЛО: ПАТУВАЊЕ ДО КРАЈОТ НА НОКТА Voyage au bout de la nuit	КСЦ	978-608-4694-43-4	3
53.	КНИГА 273 АВТОР: Џејмс Џојс James Joyce (1882 – 1941) ДЕЛО: Портрет на уметникот во младоста A Portrait of the Artist as a Young Man	КСЦ	978-608-4694-51-9	3

54.	КНИГА 288 АВТОР: Џ. Р. Р. Толкин John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973) ДЕЛО: Хобит The Hobbit	КСЦ	978-608-4694-52-6	3
55.	КНИГА 347. АВТОР: Жан-Пол Сартр Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) ДЕЛО: ЗБОРОВИ Les Mots	КСЦ	978-608-4694-36-6	3
56.	КНИГА 360. АВТОР: Зигфрид Ленц Siegfried Lenz (1926 –) ДЕЛО: ОСТАВНИНАТА НА АРНЕ Arnes Nachlass	КСЦ	978-608-4694-37-3	3
57.	КНИГА 395. АВТОР: Аријадна Ефрон – Борис Пастернак Ариадна Сергеевна Эфрон (1912 - 1975). Борис Пастернак (1890 — 1960) ДЕЛО: ПРЕПИСКА Переписка	КСЦ	978-608-4694-54-0	3
58.	КНИГА 413. АВТОР: Ернесто Сабаго Ernesto Sabato (1911 –) ДЕЛО: ЗА ЈУНАЦИТЕ И ГРОБОВИТЕ Sobre héroes y tumbas	КСЦ	978-608-4694-38-0	3
59.	КНИГА 425. АВТОР: Витолд Гомбрович Witold Gombrowicz (1904 – 1969) ДЕЛО: ДНЕВНИК том 1 Dzienniki I	КСЦ	978-608-4694-39-7	3
60.	КНИГА 450. АВТОР: Пјер Абелар Pierre Abelard (1079 – 1142) ДЕЛО: Историјата на моите несреќи Historia calamitatum (The story of my misfortunes)	КСЦ	978-608-4694-47-2	3
61.	КНИГА 500 АВТОР: Шандор Марай (1900 – 1989) Sándor Márai ДЕЛО: КАЗАНОВА ВО БОЛЦАНО Vendégjáték Bolzanóban	КСЦ	978-608-4694-41-0	3
62.	КНИГА 517. АВТОР: Ајрис Мурдок Iris Murdoch (1919-1999) ДЕЛО: Морето, морето The Sea, the Sea	КСЦ	978-608-4694-46-5	3
63.	КНИГА 520 АВТОР: Реј Бредбери (1920- /) Ray Bradbury	КСЦ	978-608-4694-48-9	3

	ДЕЛО: МАРСОВСКИТЕ ХРОНИКИ The Martian Chronicles			
64.	КНИГА 531 АВТОР: Филип К. Дик Philip K. Dick (1928 –1982) ДЕЛО: ДАЛИ АНДРОИДИТЕ СОНУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИ ОВЦИ Do Androids Dream of Electronic Sheep	КСЦ	978-608-4694-40-3	3
65.	КНИГА 1. АВТОР: Непознат Анон., околу 1700. godina од ст. е. ДЕЛО: ЕПОТ ЗА ГИЛГАМЕШ Epic of Gilgamesh /He who Saw the Deep (Sha naqba imuru) or Surpassing All Other Kings (Shūtur eli sharrī)	КСЦ	978-608-4694-00-7	3
66.	КНИГА 45. АВТОР: Лонго (околу 2 век) Λόγγος ДЕЛО: ДАФНИС И ХЛОЕ Δάφνις καὶ Χλόη	КСЦ	978-608-4694-16-8	3
67.	КНИГА 55. АВТОР: Жозеф Бедие (1864- 1938) Joseph Bedier ДЕЛО: РОМАН ЗА ТРИСТАН И ИЗОЛДА Le Roman de Tristan et Iseut	КСЦ	978-608-4694-02-1	3
68.	КНИГА 75. АВТОР: Непознат Анон. ДЕЛО: ЛАЗАРИЛО ДЕ ТОРМЕС La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554)	КСЦ	978-608-4694-17-5	3
69.	КНИГА 93. АВТОР: Волтер Voltaire /François-Marie Arouet/ (1694 –1778) ДЕЛО: КАНДИД; ЗАДИГ Candide. Zadig	КСЦ	978-608-4694-14-4	3
70.	КНИГА 106 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 1 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-04-5	3
71.	КНИГА 107 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 2 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-19-9	3
72.	КНИГА 119. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: ЦРКВАТА НОТР ДАМ ВО ПАРИЗ Notre-Dame de Paris	КСЦ	978-608-4694-03-8	3

73.	КНИГА 120 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 1 Les Misérables	КСЦ	978-608- 4694-18-2	3
74.	КНИГА 121 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 2 Les Misérables	КСЦ	978-608- 4694-05-2	3
75.	КНИГА 196 АВТОР: Жерар де Нервал Gérard de Nerval (1808 – 1855) ДЕЛО: СИЛВИЈА; АУРЕЛИЈА Sylvie. Aurélia	КСЦ	978-608- 4694-21-2	3
76.	КНИГА 222 АВТОР: Георг Бихнер Georg Büchner (1813 – 1837) ДЕЛО: ДАНТОНОВАТА СМРТ, ЛЕОНЦ И ЛЕНА, ВОЛЦЕК Dantons Tod. Leonce und Lena. Woyzeck	КСЦ	978-608- 4694-08-3	3
77.	КНИГА 253 АВТОР: Волт Витмен Walt Whitman (1819 – 1892) ДЕЛО: Стракови трева Leaves of Grass	КСЦ	978-608- 4694-23-6	3
78.	КНИГА 256 АВТОР: Хенри Џејмс Henry James (1843 – 1916) ДЕЛО: Амбасадори The Ambassadors	КСЦ	978-608- 4694-09-0	3
79.	КНИГА 278 АВТОР: Вирџинија Вулф Virginia Woolf (1882 – 1941) ДЕЛО: Своја сопствена соба; Три гвинеи A Room of One's Own, Three Guineas	КСЦ	978-608- 4694-24-3	3
80.	КНИГА 283 АВТОР: Јуџин О'Нил Eugene O'Neill (1888 – 1953) ДЕЛО: Копнеж под брестовите; Долго патување во ноќта Desire under the Elms; Long Day's Journey into Night	КСЦ	978-608- 4694-10-6	3
81.	КНИГА 290 АВТОР: Френсис Скот Фицџералд Francis Scott Fitzgerald (1896 – 1940) ДЕЛО: Големиот Гетсби The Great Gatsby	КСЦ	978-608- 4694-15-1	3
82.	КНИГА 292 АВТОР: Вилијам Фокнер William Faulkner (1897 – 1962) ДЕЛО: Врева и бес Sound and Fury	КСЦ	978-608- 4694-01-4	3

83.	КНИГА 349. АВТОР: Ежен Јонеско Eugène Ionesco (1909 – 1994) ДЕЛО: СТОЛОВИ, КЕЛАВА ПЕЈАЧКА, НОСОРОГ Les Chaises. La Cantatrice Chauve. Rhinocéros	КСЦ	978-608- 4694-25-0	3
84.	КНИГА 440. АВТОР: Чинџа Ачебе Chinua Achebe (1930 –) ДЕЛО: СВЕТ ВО ИСЧЕЗНУВАЊЕ Things Fall Apart	КСЦ	978-608- 4694-20-5	3
85.	КНИГА 468 АВТОР: Опатот Прево Abbé Prévost (1697 –1763) ДЕЛО: МАНОН ЛЕСКО Manon Lescaut	КСЦ	978-608- 4694-11-3	3
86.	КНИГА 469 АВТОР: Хорас Волпол Horace Walpole (1717-1797) ДЕЛО: ОТРАНСКИОТ ЗАМОК The Castle of Otranto	КСЦ	978-608- 4694-22-9	3
87.	КНИГА 471 АВТОР: Готхолд Ефраим Лесинг Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781) ДЕЛО: ЕМИЛИЈА ГАЛОТИ Emilia Galotti	КСЦ	978-608- 4694-26-7	3
88.	КНИГА 472 АВТОР: Бернанден де Сен Пјер Bernardin de Saint Pierre (1737- 1814) ДЕЛО: ПАВЛЕ И ВИРЏИНИЈА Paul et Virginie	КСЦ	978-608- 4694-07-6	3
89.	КНИГА 486. АВТОР: Наџуме Сосеки Natsume Soseki (1867 –1916) ДЕЛО: СРЦЕТО НА НЕШТАТА Kokoro	КСЦ	978-608- 4694-12-0	3
90.	КНИГА 508. АВТОР: Жилиен Грак Julien Gracq (1910 – 2007) ДЕЛО: Брегот на Сиртите Le Rivage des Syrtes	КСЦ	978-608- 4694-06-9	3
91.	КНИГА 544. АВТОР: Патрик Модино Patrick Modiano (1945 – 2009) ДЕЛО: Улица на темни продавници Rue des boutiques obscures	КСЦ	978-608- 4694-27-4	3
92.	КНИГА 549. АВТОР: Казуо Ишигуро Kazuo Ishiguro (1954 –) ДЕЛО: Не оставај ме никогаш Never Let Me Go	КСЦ	978-608- 4694-13-7	3
93.	КНИГА 552. АВТОР: Бен Окри Ben Okri (1959 –) ДЕЛО: Гладниот пат The Famished Road	КСЦ	978-608- 4694-28-1	3

94.	КНИГА 122. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 3 Les Miserables	КСЦ	978-608- 4694-55-7	3
95.	КНИГА 351. АВТОР: Жан Ануј Jean Anouilh (1910 – 1987) ДЕЛО: Антигона Antigone	КСЦ	978-608- 4694-58-8	3

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за труд и социјална политика.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со министерот за труд и социјална политика со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-378/6
22 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

625.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.1.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 91 АВТОР: Џонатан Свифт (1667-1745) Jonathan Swift ДЕЛО: Гуливеровите патувања Gulliver's Travels	МАГОР	978-608-223-147-1	3
2.	КНИГА 150 АВТОР: Емили Бронте Emily Jane Brontë (1818 – 1848) ДЕЛО: Оркански висови Wuthering Heights	МАГОР	978-608-223-142-6	3
3.	КНИГА 262 АВТОР: Џозеф Конрад Joseph Conrad /Józef Teodor Konrad Korzeniowski/ (1857 – 1924) ДЕЛО: Срцето на темнината; Тајфун Heart of Darkness; Typhoon	МАГОР	978-608-223-149-5	3
4.	КНИГА 310 АВТОР: Надежда Манделштам Надежда Манделштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕЌАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 1 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-152-5	3
5.	КНИГА 311 АВТОР: Надежда Манделштам Надежда Манделштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕЌАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 2 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-153-2	3
6.	КНИГА 345. АВТОР: Андре Малро André Malraux (1901 – 1976) ДЕЛО: ЧОВЕКОВАТА СУДБИНА La Condition humaine	МАГОР	978-608-223-146-4	3
7.	КНИГА 359. АВТОР: Фридрих Диренмат Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990) ДЕЛО: ПОСЕТАТА НА СТАРАТА ДАМА; ФИЗИЧАРИ Der Besuch der Alten Dame; Die Physiker	МАГОР	978-608-223-139-6	3

8.	КНИГА 376. АВТОР: Сол Белоу Saul Bellow (1915 – 2005) ДЕЛО: Херцог Herzog	МАГОР	978-608-223-143-3	3
9.	КНИГА 384. АВТОР: Тони Морисон Toni Morrison (1931 –) ДЕЛО: Соломоновата песна Song of Solomon	МАГОР	978-608-223-151-8	3
10	КНИГА 390. АВТОР: Џулијан Барнс Julian Patrick Barnes (1946 –) ДЕЛО: Флоберовиот папагал Flaubert's Parrot	МАГОР	978-608-223-145-7	3
11	КНИГА 420. АВТОР: Карлос Фуентес Carlos Fuentes (1928 –) ДЕЛО: СМРТТА НА АРТЕМИО КРУЗ La Muerte de Artemio Cruz	МАГОР	978-608-223-144-0	3
12	КНИГА 464 АВТОР: Кристофер Марлоу Christopher Marlowe (1564 –1593) ДЕЛО: ТРАГИЧНАТА ПРИКАЗНА ЗА ДОКТОР ФАУСТ The Tragical History of Doctor Faustus	МАГОР	978-608-223-140-2	3
13	КНИГА 474 АВТОР: Шодерло де Лакло Choderlos de Laclos (1741 –1803) ДЕЛО: ОПАСНИ ВРСКИ Les Liasons dangereuses	МАГОР	978-608-223-148-8	3
14	КНИГА 511. АВТОР: Бернард Маламуд Bernard Malamud (1914 – 1986) ДЕЛО: Мајсторот The Fixer	МАГОР	978-608-223-141-9	3
15	КНИГА 533 АВТОР: Том Волф Tom Wolfe (1931 - /) ДЕЛО: ЛАДНОКРВНО In Cold Blood	МАГОР	978-608-223-150-1	3
16	КНИГА 90 АВТОР: Даниел Дефо Daniel Defoe (1659 –1731) ДЕЛО: МОЛ ФЛАНДЕРС Möll Flanders	МАГОР	978-608-223-095-5	3
17	КНИГА 157. АВТОР: Александар Сергеевич Пушкин Александар Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) ДЕЛО: Белкинови раскази; Капетановата ќерка Повести покойного Ивана Петровича Белкина; Капитанская дочка	МАГОР	978-608-223-099-3	3

18	КНИГА 173. АВТОР: Лав Николајевич Толстој Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) ДЕЛО: КОЗАЦИ; ХАЦИ МУРАТ; СМРТТА НА ИВАН ИЛИЧ; КРОЈЦЕРОВА СОНАТА Казаци, Хаджи Мурат, Смерть Ивана Ильича, Крейцерова соната	МАГОР	978-608-223-110-5	3
19	КНИГА 198 АВТОР: Шарл Бодлер Charles Baudelaire (1821 – 1867) ДЕЛО: ЦВЕЌЕТО НА ЗЛОТО Les Fleurs du mal	МАГОР	978-608-223-096-2	3
20	КНИГА 251 АВТОР: Натанаел Хоторн Nathanael Hawthorn (1814-1885) ДЕЛО: Скарлетно слово The Scarlet Letter	МАГОР	978-608-223-100-6	3
21	КНИГА 260 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Среќниот принц и други раскази The Happy Prince and Other Tales КНИГА 261 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Сликата на Доријан Греј The Picture of Dorian Gray	МАГОР	978-608-223-101-3	3
22	КНИГА 285 АВТОР: Томас Стернс Елиот Thomas Stearns Eliot (1888–1965) ДЕЛО: Убиство во катедралата Murder in the Cathedral	МАГОР	978-608-223-094-8	3
23	КНИГА 289 АВТОР: Олдос Хаксли Aldous Huxley (1894 – 1963) ДЕЛО: Бестрашен нов свет Brave New World	МАГОР	978-608-223-102-0	3
24	КНИГА 305 АВТОР: Марина Цветасва Марина Цветаева (1892 – 1941) ДЕЛО: АВТОБИОГРАФСКА ПРОЗА; МОЈ ПУШКИН Мемуары, Мой Пушкин	МАГОР	978-608-223-109-9	3
25	КНИГА 306 АВТОР: Владимир Набоков Владимир Набоков (1899 – 1977) ДЕЛО: ДАР Дар	МАГОР	978-608-223-108-2	3
26	КНИГА 307. АВТОР: Владимир Набоков (1899 – 1977) Vladimir Nabokov ДЕЛО: Лолита Lolita	МАГОР	978-608-223-103-7	3

27	КНИГА 312. АВТОР: Итало Звево Italo Svevo (1861 – 1928) ДЕЛО: СВЕСТА НА СЕНО La coscienza di Zeno	МАГОР	978-608-223-097-9	3
28	КНИГА 341. АВТОР: Кензабуро Ое Kenzaburo Oe (1935 –) ДЕЛО: НЕШТО ЛИЧНО A Personal Matter	МАГОР	978-608-223-104-4	3
29	КНИГА 407. АВТОР: Итало Калвино Italo Calvino (1923 – 1985) ДЕЛО: АКО ЕДНА ЗИМСКА НОК НЕКОЈ ПАТНИК Se una notte d'inverno un viaggiatore	МАГОР	978-608-223-107-5	3
30	КНИГА 465 АВТОР: Саикаку Ихара Saikaku Ihara (1642 –1693) ДЕЛО: ЖИВОТОТ НА ЕДНА ВЉУБЕНА ЖЕНА The Life of an Amorous Woman	МАГОР	978-608-223-106-8	3
31	КНИГА 476 АВТОР: Мери Шели Mary Shelley (1797-1851) ДЕЛО: ФРАНКЕШТАЈН Frankenstein	МАГОР	978-608-223-093-1	3
32	КНИГА 514. АВТОР: Карсон Мек Кулерс Carson McCullers (1917-1967) ДЕЛО: СРЦЕТО Е ОСАМЕН ЛОВЕЦ The Heart is a Lonely Hunter	МАГОР	978-608-223-111-2	3
33	КНИГА 550. АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958 –) ДЕЛО: Океан море Océano Mar КНИГА 551 АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958-/ ДЕЛО: СВИЛА Seta	МАГОР	978-608-223-098-6	3
34	КНИГА 20. АВТОР: Непознат Анон. ТИБЕТАНСКА КНИГА НА МРТВИТЕ Vardo Thodol	ТРИ	978-608-230-103-7	3
35	КНИГА 43. АВТОР: Петрониј (околу 27–66) Gaius Petronius Arbiter ДЕЛО: САТИРИКОН Satyricon	ТРИ	978-608-230-108-2	3

36	КНИГА 204 АВТОР: Лотреамон (Исидор Дикас) Lautréamont (1846 – 1870) ДЕЛО: МАЛДОРОРОВИТЕ ПЕСНИ Les Chants de Maldoror	ТРИ	978-608-230-025-2	3
37	КНИГА 281 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Љубовникот на леџи ЧетерлиLady Chatterley's Lover	ТРИ	978-608-230-105-1	3
38	КНИГА 300 АВТОР: Андреј Бели Андрей Белый (1880 – 1934) ДЕЛО: ПЕТРОГРАД Петербург	ТРИ	978-608-230-109-9	3
39	КНИГА 74. АВТОР: Мигел де Сервантес Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) ДЕЛО: ПРИМЕРНИ НОВЕЛИ Novelas ejemplares	ТРИ	978-608-230-044-3	3
40	КНИГА 77. АВТОР: Педро Калдерон де ла Барка Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681) ДЕЛО: ЖИВОТОТ Е СОН La vida es sueño	ТРИ	978-608-230-083-2	3
41	КНИГА 86. АВТОР: Молиер Molière /Jean-Baptiste Poquelin/ (1622 – 1673) ДЕЛО: ДОН ЖУАН, ТАРТИФ, МИЗАНТРОП, СКРЖАВЕЦ, ГРАЃАНИНОТ БЛАГОРОДНИК, ВООБРАЗЕНИОТ БОЛЕН Don Juan. Le Tartuffe. Le Misanthrope. L'Avare. Le Bourgeois gentilhomme. Le Malade Imaginaire	ТРИ	978-608-230-081-8	3
42	КНИГА 125. АВТОР: Гистав Флобер Gustave Flaubert (1821 –1880) ДЕЛО: БУВАР И ПЕКИШЕ Bouvard et Pécuchet	ТРИ	978-608-230-084-9	3
43	КНИГА 203 АВТОР: Анатол Франс Anatole France (1844 – 1924) ДЕЛО: БОГОВИТЕ СЕ ЖЕДНИ Les Dieux Ont Soif	ТРИ	978-608-230-043-6	3
44	КНИГА 282 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Синови и љубовници Sons and Lovers	ТРИ	978-608-230-082-5	3
45	КНИГА 26. АВТОР: Уеда Акинари Ueda Akinari (1734 – 1809) ДЕЛО: УГЕЦУ МОНОГАТАРИ Tales of Moonlight and Rain (Ugetsu monogatari)	КСЦ	978-608-4694-53-3	3

46	КНИГА 31. АВТОР: Езоп Αἰσώλος (620 – 560 год. од ст. ера) ДЕЛО: БАСНИ FABLES	КСЦ	978-608- 4694-44-1	3
47	КНИГА 44. АВТОР: Апулеј Lucius Apuleius (с. 123/125 – с. 180) ДЕЛО: МЕТАМОРФОЗИИ или ЗЛАТНОТО МАГАРЕ Asinus aureus	КСЦ	978-608- 4694-35-9	3
48	КНИГА 97. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Тристам Шенди том 1 Tristram Shandy	КСЦ	978-608- 4694-57-1	3
49	КНИГА 99. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Сентиментално патување Sentimental Journey	КСЦ	978-608- 4694-45-8	3
50	КНИГА 145 АВТОР: Чарлс Дикенс Charles Dickens (1812 – 1870) ДЕЛО: Давид Коперфилд том 1 David Copperfield	КСЦ	978-608- 4694-50-2	3
51	КНИГА 206 АВТОР: Андре Жид André Gide (1869 – 1951) ДЕЛО: ТЕСНА ВРАТА; ПАСТОРАЛНА СИМФОНИЈА LA PORTE ÉTROITE. LA SYMPHONIE PASTORALE	КСЦ	978-608- 4694-42-7	3
52	КНИГА 217 АВТОР: Луј-Фердинанд Селин Louis-Ferdinand Céline (1894 – 1961) ДЕЛО: ПАТУВАЊЕ ДО КРАЈОТ НА НОЌТА Voyage au bout de la nuit	КСЦ	978-608- 4694-43-4	3
53	КНИГА 273 АВТОР: Џејмс Џојс James Joyce (1882 – 1941) ДЕЛО: Портрет на уметникот во младоста A Portrait of the Artist as a Young Man	КСЦ	978-608- 4694-51-9	3
54	КНИГА 288 АВТОР: Џ. Р. Р. Толкин John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973) ДЕЛО: Хобит The Hobbit	КСЦ	978-608- 4694-52-6	3
55	КНИГА 347. АВТОР: Жан-Пол Сартр Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) ДЕЛО: ЗБОРОВИ Les Mots	КСЦ	978-608- 4694-36-6	3

56	КНИГА 360. АВТОР: Зигфрид Ленц Siegfried Lenz (1926 –) ДЕЛО: ОСТАВНИНАТА НА АРНЕ Arnes Nachlass	КСЦ	978-608- 4694-37-3	3
57	КНИГА 395. АВТОР: Аријадна Ефрон – Борис Пастернак Ариадна Сергеевна Эфрон (1912 - 1975). Борис Пастернак (1890 — 1960) ДЕЛО: ПРЕПИСКА Переписка	КСЦ	978-608- 4694-54-0	3
58	КНИГА 413. АВТОР: Ернесто Сабаты Ernesto Sabato (1911 –) ДЕЛО: ЗА ЈУНАЦИТЕ И ГРОБОВИТЕ Sobre héroes y tumbas	КСЦ	978-608- 4694-38-0	3
59	КНИГА 425. АВТОР: Витолд Гомбрович Witold Gombrowicz (1904 – 1969) ДЕЛО: ДНЕВНИК том 1 Dzienniki 1	КСЦ	978-608- 4694-39-7	3
60	КНИГА 450. АВТОР: Пјер Абелар Pierre Abelard (1079 – 1142) ДЕЛО: Историјата на моите несреќи Historia calamitatum (The story of my misfortunes)	КСЦ	978-608- 4694-47-2	3
61	КНИГА 500 АВТОР: Шандор Марай (1900 – 1989) Sándor Márai ДЕЛО: КАЗАНОВА ВО БОЛЦАНО Vendégházak Bolzanóban	КСЦ	978-608- 4694-41-0	3
62	КНИГА 517. АВТОР: Ајрис Мурдок Iris Murdoch (1919-1999) ДЕЛО: Морето, морето The Sea, the Sea	КСЦ	978-608- 4694-46-5	3
63	КНИГА 520 АВТОР: Реј Бредбери (1920- /) Ray Bradbury ДЕЛО: МАРСОВСКИТЕ ХРОНИКИ The Martian Chronicles	КСЦ	978-608- 4694-48-9	3
64	КНИГА 531 АВТОР: Филип К. Дик Philip K. Dick (1928 –1982) ДЕЛО: ДАЛИ АНДРОИДИТЕ СОНУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИ ОВЦИ Do Androids Dream of Electronic Sheep	КСЦ	978-608- 4694-40-3	3
65	КНИГА 1. АВТОР: Непознат Анон., околу 1700. година од ст. е. ДЕЛО: ЕПОТ ЗА ГИЛГАМЕШ	КСЦ	978-608- 4694-00-7	3

	Epic of Gilgamesh /He who Saw the Deep (Sha naqba īmuru) or Surpassing All Other Kings (Shūtur eli sharrī)			
66	КНИГА 45. АВТОР: Лонго (околу 2 век) Λόγγος ДЕЛО: ДАФНИС И ХЛОЕ Δάφνις καὶ Χλόη	КСЦ	978-608-4694-16-8	3
67	КНИГА 55. АВТОР: Жозеф Бедие (1864- 1938) Joseph Bedier ДЕЛО: РОМАН ЗА ТРИСТАН И ИЗОЛДА Le Roman de Tristan et Iseut	КСЦ	978-608-4694-02-1	3
68	КНИГА 75. АВТОР: Непознат Αnon. ДЕЛО: ЛАЗАРИЛО ДЕ ТОРМЕС La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554)	КСЦ	978-608-4694-17-5	3
69	КНИГА 93. АВТОР: Волтер Voltaire /François-Marie Arouet/ (1694 –1778) ДЕЛО: КАНДИД; ЗАДИГ Candide. Zadig	КСЦ	978-608-4694-14-4	3
70	КНИГА 106 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 1 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-04-5	3
71	КНИГА 107 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 2 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-19-9	3
72	КНИГА 119. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: ЦРКВАТА НОТР ДАМ ВО ПАРИЗ Notre-Dame de Paris	КСЦ	978-608-4694-03-8	3
73	КНИГА 120 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 1 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-18-2	3
74	КНИГА 121 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 2 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-05-2	3
75	КНИГА 196 АВТОР: Жерар де Нервал Gérard de Nerval (1808 – 1855) ДЕЛО: СИЛВИЈА; АУРЕЛИЈА Sylvie. Aurélia	КСЦ	978-608-4694-21-2	3

76	КНИГА 222 АВТОР: Георг Бихнер Georg Büchner (1813 – 1837) ДЕЛО: ДАНТОНОВАТА СМРТ, ЛЕОНЦ И ЛЕНА, ВОЈЦЕК Dantons Tod. Leonce und Lena. Woyzeck	КСЦ	978-608- 4694-08-3	3
77	КНИГА 253 АВТОР: Волт Витмен Walt Whitman (1819 – 1892) ДЕЛО: Стракови трева Leaves of Grass	КСЦ	978-608- 4694-23-6	3
78	КНИГА 256 АВТОР: Хенри Џејмс Henry James (1843 – 1916) ДЕЛО: Амбасадори The Ambassadors	КСЦ	978-608- 4694-09-0	3
79	КНИГА 278 АВТОР: Вирџинија Вулф Virginia Woolf (1882 – 1941) ДЕЛО: Своја сопствена соба; Три гвинси A Room of One's Own, Three Guineas	КСЦ	978-608- 4694-24-3	3
80	КНИГА 283 АВТОР: Јудин О'Нил Eugene O'Neill (1888 – 1953) ДЕЛО: Копнеж под брестовите; Долго патување во ноќта Desire under the Elms; Long Day's Journey into Night	КСЦ	978-608- 4694-10-6	3
81	КНИГА 290 АВТОР: Френсис Скот Фицџералд Francis Scott Fitzgerald (1896 – 1940) ДЕЛО: Големиот Гетсби The Great Gatsby	КСЦ	978-608- 4694-15-1	3
82	КНИГА 292 АВТОР: Вилијам Фокнер William Faulkner (1897 – 1962) ДЕЛО: Врева и бес Sound and Fury	КСЦ	978-608- 4694-01-4	3
83	КНИГА 349. АВТОР: Ежен Јонеско Eugène Ionesco (1909 – 1994) ДЕЛО: СТОЛОВИ, КЕЛАВА ПЕЈАЧКА, НОСОРОГ Les Chaises. La Cantatrice Chauve. Rhinocéros	КСЦ	978-608- 4694-25-0	3
84	КНИГА 440. АВТОР: Чинџа Ачебе Chinua Achebe (1930 –) ДЕЛО: СВЕТ ВО ИСЧЕЗНУВАЊЕ Things Fall Apart	КСЦ	978-608- 4694-20-5	3
85	КНИГА 468 АВТОР: Опатот Прево Abbé Prévost (1697 – 1763) ДЕЛО: МАНОН ЛЕСКО Manon Lescaut	КСЦ	978-608- 4694-11-3	3

86	КНИГА 469 АВТОР: Хорас Волпол Horace Walpole (1717-1797) ДЕЛО: ОТРАНСКИОТ ЗАМОК The Castle of Otranto	КСЦ	978-608- 4694-22-9	3
87	КНИГА 471 АВТОР: Готхолд Ефраим Лесинг Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781) ДЕЛО: ЕМИЛИЈА ГАЛОТИ Emilia Galotti	КСЦ	978-608- 4694-26-7	3
88	КНИГА 472 АВТОР: Бернаден де Сен Пјер Bernardin de Saint Pierre (1737-1814) ДЕЛО: ПАВЛЕ И ВИРЏИНИЈА Paul et Virginie	КСЦ	978-608- 4694-07-6	3
89	КНИГА 486. АВТОР: Нацуме Сосеки Natsume Soseki (1867 –1916) ДЕЛО: СРЦЕТО НА НЕШТАТА Kokoro	КСЦ	978-608- 4694-12-0	3
90	КНИГА 508. АВТОР: Жилиен Грак Julien Gracq (1910 – 2007) ДЕЛО: Брегот на Сиртите Le Rivage des Syrtes	КСЦ	978-608- 4694-06-9	3
91	КНИГА 544. АВТОР: Патрик Модино Patrick Modiano (1945 – 2009) ДЕЛО: Улица на темни продавници Rue des boutiques obscures	КСЦ	978-608- 4694-27-4	3
92	КНИГА 549. АВТОР: Казуо Ишигуро Kazuo Ishiguro (1954 –) ДЕЛО: Не оставај ме никогаш Never Let Me Go	КСЦ	978-608- 4694-13-7	3
93	КНИГА 552. АВТОР: Бен Окри Ben Okri (1959 –) ДЕЛО: Гладниот пат The Famished Road	КСЦ	978-608- 4694-28-1	3
94	КНИГА 122. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 3 Les Miserables	КСЦ	978-608- 4694-55-7	3
95	КНИГА 351. АВТОР: Жан Ануј Jean Anouilh (1910 – 1987) ДЕЛО: Антигона Antigone	КСЦ	978-608- 4694-58-8	3

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за транспорт и врски.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со министерот за транспорт и врски со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-378/7
22 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

626.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.1.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ПРАВДА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 91 АВТОР: Џонатан Свифт (1667-1745) Jonathan Swift ДЕЛО: Гуливеровите патувања Gulliver's Travels	МАГОР	978-608-223-147-1	3
2.	КНИГА 150 АВТОР: Емили Бронте Emily Jane Brontë (1818 – 1848) ДЕЛО: Оркански висови Wuthering Heights	МАГОР	978-608-223-142-6	3
3.	КНИГА 262 АВТОР: Џозеф Конрад Joseph Conrad /Józef Teodor Konrad Korzeniowski/ (1857 –1924) ДЕЛО: Срцето на темнината; Тајфун Heart of Darkness; Typhoon	МАГОР	978-608-223-149-5	3
4.	КНИГА 310 АВТОР: Надежда Манделштам Надежда Манделштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 1 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-152-5	3
5.	КНИГА 311 АВТОР: Надежда Манделштам Надежда Манделштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 2 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-153-2	3
6.	КНИГА 345. АВТОР: Андре Малро André Malraux (1901 – 1976) ДЕЛО: ЧОВЕКОВАТА СУДБИНА La Condition humaine	МАГОР	978-608-223-146-4	3
7.	КНИГА 359. АВТОР: Фридрих Диренмат Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990) ДЕЛО: ПОСЕТАТА НА СТАРАТА ДАМА; ФИЗИЧАРИ Der Besuch der Alten Dame; Die Physiker	МАГОР	978-608-223-139-6	3

8.	КНИГА 376. АВТОР: Сол Белоу Saul Bellow (1915 – 2005) ДЕЛО: Херцог Herzog	МАГОР	978-608-223- 143-3	3
9.	КНИГА 384. АВТОР: Тони Морисон Toni Morrison (1931 –) ДЕЛО: Соломоновата песна Song of Solomon	МАГОР	978-608-223- 151-8	3
10	КНИГА 390. АВТОР: Џулијан Барнс Julian Patrick Barnes (1946 –) ДЕЛО: Флоберовиот папагал Flauber's Parrot	МАГОР	978-608-223- 145-7	3
11	КНИГА 420. АВТОР: Карлос Фуентес Carlos Fuentes (1928 –) ДЕЛО: СМРТТА НА АРТЕМИО КРУЗ La Muerte de Artemio Cruz	МАГОР	978-608-223- 144-0	3
12	КНИГА 464 АВТОР: Кристофер Марлоу Christopher Marlowe (1564 –1593) ДЕЛО: ТРАГИЧНАТА ПРИКАЗНА ЗА ДОКТОР ФАУСТ The Tragical History of Doctor Faustus	МАГОР	978-608-223- 140-2	3
13	КНИГА 474 АВТОР: Шодерло де Лакло Choderlos de Laclos (1741 –1803) ДЕЛО: ОПАСНИ ВРСКИ Les Liasons dangereuses	МАГОР	978-608-223- 148-8	3
14	КНИГА 511. АВТОР: Бернард Маламуд Bernard Malamud (1914 – 1986) ДЕЛО: Мајсторот The Fixer	МАГОР	978-608-223- 141-9	3
15	КНИГА 533 АВТОР: Том Волф Tom Wolfe (1931 - /) ДЕЛО: ЛАДНОКРВНО In Cold Blood	МАГОР	978-608-223- 150-1	3
16	КНИГА 90 АВТОР: Даниел Дефо Daniel Defoe (1659 –1731) ДЕЛО: МОЛ ФЛАНДЕРС Möll Flanders	МАГОР	978-608-223- 095-5	3
17	КНИГА 157. АВТОР: Александар Сергеевич Пушкин Александар Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) ДЕЛО: Белкинови раскази; Капетановата ќерка Повести покойного Ивана Петровича Белкина; Капитанская дочка	МАГОР	978-608-223- 099-3	3

18	КНИГА 173. АВТОР: Лав Николајевич Толстој Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) ДЕЛО: КОЗАЦИ; ХАЦИ МУРАТ; СМРТТА НА ИВАН ИЛИЧ; КРОЛЦЕРОВА СОНАТА Кзаки, Хаджи Мурат, Смерть Ивана Ильича, Крейцера соната	МАГОР	978-608-223-110-5	3
19	КНИГА 198 АВТОР: Шарл Бодлер Charles Baudelaire (1821 – 1867) ДЕЛО: ЦВЕКЕТО НА ЗЛОТО Les Fleurs du mal	МАГОР	978-608-223-096-2	3
20	КНИГА 251 АВТОР: Натанаел Хоторн Nathanael Hawthorn (1814-1885) ДЕЛО: Скарлетно слово The Scarlet Letter	МАГОР	978-608-223-100-6	3
21	КНИГА 260 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Среќниот принц и други раскази The Happy Prince and Other Tales КНИГА 261 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Сликата на Доријан Греј The Picture of Dorian Gray	МАГОР	978-608-223-101-3	3
22	КНИГА 285 АВТОР: Томас Стернс Елиот Thomas Stearns Eliot (1888–1965) ДЕЛО: Убиство во катедралата Murder in the Cathedral	МАГОР	978-608-223-094-8	3
23	КНИГА 289 АВТОР: Олдос Хаксли Aldous Huxley (1894 – 1963) ДЕЛО: Бестрашен нов свет Brave New World	МАГОР	978-608-223-102-0	3
24	КНИГА 305 АВТОР: Марина Цветаева Марина Цветаева (1892 – 1941) ДЕЛО: АВТОБИОГРАФСКА ПРОЗА; МОЈ ПУШКИН Мемуари, Мой Пушкин	МАГОР	978-608-223-109-9	3
25	КНИГА 306 АВТОР: Владимир Набоков Владимир Набоков (1899 – 1977) ДЕЛО: ДАР Дар	МАГОР	978-608-223-108-2	3
26	КНИГА 307. АВТОР: Владимир Набоков (1899 – 1977) Vladimir Nabokov ДЕЛО: Лолита Lolita	МАГОР	978-608-223-103-7	3

27	КНИГА 312. АВТОР: Итало Звево Italo Svevo (1861 – 1928) ДЕЛО: СВЕСТА НА СЕНО La coscienza di Zeno	МАГОР	978-608-223-097-9	3
28	КНИГА 341. АВТОР: Кензабуро Ое Kenzaburo Oe (1935 –) ДЕЛО: НЕШТО ЛИЧНО A Personal Matter	МАГОР	978-608-223-104-4	3
29	КНИГА 407. АВТОР: Итало Калвино Italo Calvino (1923 – 1985) ДЕЛО: АКО ЕДНА ЗИМСКА НОЌ НЕКОЈ ПАТНИК Se una notte d'inverno un viaggiatore	МАГОР	978-608-223-107-5	3
30	КНИГА 465 АВТОР: Саикаку Ихара Saikaku Ihara (1642 –1693) ДЕЛО: ЖИВОТОТ НА ЕДНА ВЉУБЕНА ЖЕНА The Life of an Amorous Woman	МАГОР	978-608-223-106-8	3
31	КНИГА 476 АВТОР: Мери Шели Mary Shelley (1797-1851) ДЕЛО: ФРАНКЕШТАЈН Frankenstein	МАГОР	978-608-223-093-1	3
32	КНИГА 514. АВТОР: Карсон Мек Кулерс Carson McCullers (1917-1967) ДЕЛО: СРЦЕТО Е ОСАМЕН ЛОВЕЦ The Heart is a Lonely Hunter	МАГОР	978-608-223-111-2	3
33	КНИГА 550. АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958 –) ДЕЛО: Океан море Océano Mar КНИГА 551 АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958-/) ДЕЛО: СВИЛА Seta	МАГОР	978-608-223-098-6	3
34	КНИГА 20. АВТОР: Непознат Анон. ТИБЕТАНСКА КНИГА НА МРТВИТЕ Bardo Thodol	ТРИ	978-608-230-103-7	3
35	КНИГА 43. АВТОР: Петрониј (околу 27–66) Gaius Petronius Arbiter ДЕЛО: САТИРИКОН Satyricon	ТРИ	978-608-230-108-2	3

36	КНИГА 204 АВТОР: Лотреамон (Исидор Дикас) Lautréamont (1846 – 1870) ДЕЛО: МАЛДОРОРОВИТЕ ПЕСНИ Les Chants de Maldoror	ТРИ	978-608-230-025-2	3
37	КНИГА 281 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Љубовникот на леди Четерли Lady Chatterley's Lover	ТРИ	978-608-230-105-1	3
38	КНИГА 300 АВТОР: Андреј Бели Андрей Белый (1880 – 1934) ДЕЛО: ПЕТРОГРАД Петербург	ТРИ	978-608-230-109-9	3
39	КНИГА 74. АВТОР: Мигел де Сервантес Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) ДЕЛО: ПРИМЕРНИ НОВЕЛИ Novelas ejemplares	ТРИ	978-608-230-044-3	3
40	КНИГА 77. АВТОР: Педро Калдерон де ла Барка Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681) ДЕЛО: ЖИВОТОТ Е СОН La vida es sueño	ТРИ	978-608-230-083-2	3
41	КНИГА 86. АВТОР: Молиер Molière /Jean-Baptiste Poquelin/ (1622 – 1673) ДЕЛО: ДОН ЖУАН, ТАРТИФ, МИЗАНТРОП, СКРЖАВЕЦ, ГРАЃАНИНОТ БЛАГОРОДНИК, ВООБРАЗЕНИОТ БОЛЕН Don Juan. Le Tartuffe. Le Misanthrope. L'Avare. Le Bourgeois gentilhomme. Le Malade Imaginaire	ТРИ	978-608-230-081-8	3
42	КНИГА 125. АВТОР: Гистав Флобер Gustave Flaubert (1821 –1880) ДЕЛО: БУВАР И ПЕКИШЕ Bouvard et Pécuchet	ТРИ	978-608-230-084-9	3
43	КНИГА 203 АВТОР: Анатол Франс Anatole France (1844 – 1924) ДЕЛО: БОГОВИТЕ СЕ ЖЕДНИ Les Dieux Ont Soif	ТРИ	978-608-230-043-6	3
44	КНИГА 282 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Синови и љубовници Sons and Lovers	ТРИ	978-608-230-082-5	3
45	КНИГА 26. АВТОР: Уеда Акинари Ueda Akinari (1734 – 1809) ДЕЛО: УГЕЦУ МОНОГАТАРИ Tales of Moonlight and Rain (Ugetsu monogatari)	КСЦ	978-608-4694-53-3	3

46	КНИГА 31. АВТОР: Езоп Αἰσώπλος (620 – 560 год. од ст. ера) ДЕЛО: БАСНИ FABLES	КСЦ	978-608- 4694-44-1	3
47	КНИГА 44. АВТОР: Апулеј Lucius Apuleius (с. 123/125 – с. 180) ДЕЛО: МЕТАМОРФОЗИИ или ЗЛАТНОТО МАГАРЕ Asinus aureus	КСЦ	978-608- 4694-35-9	3
48	КНИГА 97. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Тристам Шенди том 1 Tristram Shandy	КСЦ	978-608- 4694-57-1	3
49	КНИГА 99. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Сентиментално патување Sentimental Journey	КСЦ	978-608- 4694-45-8	3
50	КНИГА 145 АВТОР: Чарлс Дикенс Charles Dickens (1812 – 1870) ДЕЛО: Давид Коперфилд том 1 David Copperfield	КСЦ	978-608- 4694-50-2	3
51	КНИГА 206 АВТОР: Андре Жид André Gide (1869 – 1951) ДЕЛО: ТЕСНА ВРАТА; ПАСТОРАЛНА СИМФОНИЈА LA PORTE ÉTROITE. LA SYMPHONIE PASTORALE	КСЦ	978-608- 4694-42-7	3
52	КНИГА 217 АВТОР: Луј-Фердинанд Селин Louis-Ferdinand Céline (1894 – 1961) ДЕЛО: ПАТУВАЊЕ ДО КРАЈОТ НА НОЌТА Voyage au bout de la nuit	КСЦ	978-608- 4694-43-4	3
53	КНИГА 273 АВТОР: Џејмс Џојс James Joyce (1882 – 1941) ДЕЛО: Портрет на уметникот во младоста A Portrait of the Artist as a Young Man	КСЦ	978-608- 4694-51-9	3
54	КНИГА 288 АВТОР: Џ. Р. Р. Толкин John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973) ДЕЛО: Хобит The Hobbit	КСЦ	978-608- 4694-52-6	3
55	КНИГА 347. АВТОР: Жан-Пол Сартр Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) ДЕЛО: ЗБОРОВИ Les Mots	КСЦ	978-608- 4694-36-6	3

56	КНИГА 360. АВТОР: Зигфрид Ленц Siegfried Lenz (1926 –) ДЕЛО: ОСТАВНИНАТА НА АРНЕ Arnes Nachlass	КСЦ	978-608- 4694-37-3	3
57	КНИГА 395. АВТОР: Аријадна Ефрон – Борис Пастернак Аријадна Сергејевна Ефрон (1912 - 1975). Борис Пастернак (1890 — 1960) ДЕЛО: ПРЕПИСКА Переписка	КСЦ	978-608- 4694-54-0	3
58	КНИГА 413. АВТОР: Ернесто Сабаты Ernesto Sabato (1911 –) ДЕЛО: ЗА ЈУНАЦИТЕ И ГРОБОВИТЕ Sobre héroes y tumbas	КСЦ	978-608- 4694-38-0	3
59	КНИГА 425. АВТОР: Витолд Гомбрович Witold Gombrowicz (1904 – 1969) ДЕЛО: ДНЕВНИК том 1 Dzienniki 1	КСЦ	978-608- 4694-39-7	3
60	КНИГА 450. АВТОР: Пјер Абелар Pierre Abelard (1079 – 1142) ДЕЛО: Историјата на моите несреќи Historia calamitatum (The story of my misfortunes)	КСЦ	978-608- 4694-47-2	3
61	КНИГА 500 АВТОР: Шандор Марай (1900 – 1989) Sándor Márai ДЕЛО: КАЗАНОВА ВО БОЛЦАНО Vendéjáték Bolzanóban	КСЦ	978-608- 4694-41-0	3
62	КНИГА 517. АВТОР: Ајрис Мурдок Iris Murdoch (1919-1999) ДЕЛО: Морето, морето The Sea, the Sea	КСЦ	978-608- 4694-46-5	3
63	КНИГА 520 АВТОР: Реј Бредбери (1920- /) Ray Bradbury ДЕЛО: МАРСОВСКИТЕ ХРОНИКИ The Martian Chronicles	КСЦ	978-608- 4694-48-9	3
64	КНИГА 531 АВТОР: Филип К. Дик Philip K. Dick (1928 –1982) ДЕЛО: ДАЛИ АНДРОИДИТЕ СОНУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИ ОВЦИ Do Androids Dream of Electronic Sheep	КСЦ	978-608- 4694-40-3	3
65	КНИГА 1. АВТОР: Непознат Anon., околу 1700. godina од ст. е. ДЕЛО: ЕПОТ ЗА ГИЛГАМЕШ	КСЦ	978-608- 4694-00-7	3

	Epic of Gilgamesh /He who Saw the Deer (Sha naqba imuru) or Surpassing All Other Kings (Shūtur eli sharrī)			
66	КНИГА 45. АВТОР: Лонго (околу 2 век) Λόγγος ДЕЛО: ДАФНИС И ХЛОЕ Δάφνις καὶ Χλόη	КСЦ	978-608-4694-16-8	3
67	КНИГА 55. АВТОР: Жозеф Бедие (1864- 1938) Joseph Bedier ДЕЛО: РОМАН ЗА ТРИСТАН И ИЗОЛДА Le Roman de Tristan et Iseut	КСЦ	978-608-4694-02-1	3
68	КНИГА 75. АВТОР: Непознат Αnon. ДЕЛО: ЛАЗАРИЛО ДЕ ТОРМЕС La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554)	КСЦ	978-608-4694-17-5	3
69	КНИГА 93. АВТОР: Волтер Voltaire /François-Marie Arouet/ (1694 –1778) ДЕЛО: КАНДИД; ЗАДИГ Candide. Zadig	КСЦ	978-608-4694-14-4	3
70	КНИГА 106 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 1 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-04-5	3
71	КНИГА 107 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 2 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-19-9	3
72	КНИГА 119. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: ЦРКВАТА НОТР ДАМ ВО ПАРИЗ Notre-Dame de Paris	КСЦ	978-608-4694-03-8	3
73	КНИГА 120 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 1 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-18-2	3
74	КНИГА 121 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 2 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-05-2	3
75	КНИГА 196 АВТОР: Жерар де Нервал Gérard de Nerval (1808 – 1855) ДЕЛО: СИЛВИЈА; АУРЕЛИЈА Sylvie. Aurélia	КСЦ	978-608-4694-21-2	3

76	КНИГА 222 АВТОР: Георг Бихнер Georg Büchner (1813 – 1837) ДЕЛО: ДАНТОНОВАТА СМРТ, ЛЕОНЦ И ЛЕНА, ВОЈЦЕК Dantons Tod. Leonce und Lena. Woyzeck	КСЦ	978-608- 4694-08-3	3
77	КНИГА 253 АВТОР: Волт Витмен Walt Whitman (1819 – 1892) ДЕЛО: Стракови трева Leaves of Grass	КСЦ	978-608- 4694-23-6	3
78	КНИГА 256 АВТОР: Хенри Џејмс Henry James (1843 – 1916) ДЕЛО: Амбасадори The Ambassadors	КСЦ	978-608- 4694-09-0	3
79	КНИГА 278 АВТОР: Вирџинија Вулф Virginia Woolf (1882 – 1941) ДЕЛО: Своја сопствена соба; Три гвинеи A Room of One's Own, Three Guineas	КСЦ	978-608- 4694-24-3	3
80	КНИГА 283 АВТОР: Јудин О'Нил Eugene O'Neill (1888 – 1953) ДЕЛО: Копнеж под брестовите; Долго патување во ноќта Desire under the Elms; Long Day's Journey into Night	КСЦ	978-608- 4694-10-6	3
81	КНИГА 290 АВТОР: Френсис Скот Фицџералд Francis Scott Fitzgerald (1896 – 1940) ДЕЛО: Големиот Гетсби The Great Gatsby	КСЦ	978-608- 4694-15-1	3
82	КНИГА 292 АВТОР: Вилијам Фокнер William Faulkner (1897 – 1962) ДЕЛО: Врева и бес Sound and Fury	КСЦ	978-608- 4694-01-4	3
83	КНИГА 349. АВТОР: Ежен Јонеско Eugène Ionesco (1909 – 1994) ДЕЛО: СТОЛОВИ, КЕЛАВА ПЕЈАЧКА, НОСОРОГ Les Chaises. La Cantatrice Chauve. Rhinocéros	КСЦ	978-608- 4694-25-0	3
84	КНИГА 440. АВТОР: Чинуа Ачебе Chinua Achebe (1930 –) ДЕЛО: СВЕТ ВО ИСЧЕЗНУВАЊЕ Things Fall Apart	КСЦ	978-608- 4694-20-5	3
85	КНИГА 468 АВТОР: Опатот Прево Abbé Prévost (1697 – 1763) ДЕЛО: МАНОН ЛЕСКО Manon Lescaut	КСЦ	978-608- 4694-11-3	3

86	КНИГА 469 АВТОР: Хорас Волпол Horace Walpole (1717-1797) ДЕЛО: ОТРАНСКИОТ ЗАМОК The Castle of Otranto	КСЦ	978-608- 4694-22-9	3
87	КНИГА 471 АВТОР: Готхолд Ефраим Лесинг Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781) ДЕЛО: ЕМИЛИЈА ГАЛОТИ Emilia Galotti	КСЦ	978-608- 4694-26-7	3
88	КНИГА 472 АВТОР: Бернанден де Сен Пјер Bernardin de Saint Pierre (1737-1814) ДЕЛО: ПАВЛЕ И ВИРЏИНИЈА Paul et Virginie	КСЦ	978-608- 4694-07-6	3
89	КНИГА 486. АВТОР: Нацуме Сосеки Natsume Soseki (1867 –1916) ДЕЛО: СРЦЕТО НА НЕШТАТА Kokoro	КСЦ	978-608- 4694-12-0	3
90	КНИГА 508. АВТОР: Жилиен Грак Julien Gracq (1910 – 2007) ДЕЛО: Брегот на Сиртите Le Rivage des Syrtes	КСЦ	978-608- 4694-06-9	3
91	КНИГА 544. АВТОР: Патрик Модано Patrick Modiano (1945 – 2009) ДЕЛО: Улица на темни продавници Rue des boutiques obscures	КСЦ	978-608- 4694-27-4	3
92	КНИГА 549. АВТОР: Казуо Ишигуро Kazuo Ishiguro (1954 –) ДЕЛО: Не оставај ме никогаш Never Let Me Go	КСЦ	978-608- 4694-13-7	3
93	КНИГА 552. АВТОР: Бен Окри Ben Okri (1959 –) ДЕЛО: Гладниот пат The Famished Road	КСЦ	978-608- 4694-28-1	3
94	КНИГА 122. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 3 Les Miserables	КСЦ	978-608- 4694-55-7	3
95	КНИГА 351. АВТОР: Жан Ануј Jean Anouilh (1910 – 1987) ДЕЛО: Антигона Antigone	КСЦ	978-608- 4694-58-8	3

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за правда.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со министерот за правда со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-378/8
22 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

627.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.1.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ОДБРАНА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 91 АВТОР: Џонатан Свифт (1667-1745) Jonathan Swift ДЕЛО: Гуливеровите патувања Gulliver's Travels	МАГОР	978-608-223-147-1	3
2.	КНИГА 150 АВТОР: Емили Бронте Emily Jane Brontë (1818 – 1848) ДЕЛО: Оркански висови Wuthering Heights	МАГОР	978-608-223-142-6	3
3.	КНИГА 262 АВТОР: Џозеф Конрад Joseph Conrad /Józef Teodor Konrad Korzeniowski/ (1857 –1924) ДЕЛО: Срцето на темнината; Тајфун Heart of Darkness; Typhoon	МАГОР	978-608-223-149-5	3
4.	КНИГА 310 АВТОР: Надежда Манделштам Надежда Манделштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 1 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-152-5	3
5.	КНИГА 311 АВТОР: Надежда Манделштам Надежда Манделштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 2 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-153-2	3
6.	КНИГА 345. АВТОР: Андре Малро André Malraux (1901 – 1976) ДЕЛО: ЧОВЕКОВАТА СУДБИНА La Condition humaine	МАГОР	978-608-223-146-4	3

7.	КНИГА 359. АВТОР: Фридрих Диренмат Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990) ДЕЛО: ПОСЕТАТА НА СТАРАТА ДАМА; ФИЗИЧАРИ Der Besuch der Alten Dame; Die Physiker	МАГОР	978-608-223- 139-6	3
8.	КНИГА 376. АВТОР: Сол Белоу Saul Bellow (1915 – 2005) ДЕЛО: Херцог Herzog	МАГОР	978-608-223- 143-3	3
9.	КНИГА 384. АВТОР: Тони Морисон Toni Morrison (1931 –) ДЕЛО: Соломоновата песна Song of Solomon	МАГОР	978-608-223- 151-8	3
10.	КНИГА 390. АВТОР: Џулијан Барнс Julian Patrick Barnes (1946 –) ДЕЛО: Флоберовиот папагал Flaubert's Parrot	МАГОР	978-608-223- 145-7	3
11.	КНИГА 420. АВТОР: Карлос Фуентес Carlos Fuentes (1928 –) ДЕЛО: СМРТТА НА АРТЕМИО КРУЗ La Muerte de Artemio Cruz	МАГОР	978-608-223- 144-0	3
12.	КНИГА 464 АВТОР: Кристофер Марлоу Christopher Marlowe (1564 –1593) ДЕЛО: ТРАГИЧНАТА ПРИКАЗНА ЗА ДОКТОР ФАУСТ The Tragical History of Doctor Faustus	МАГОР	978-608-223- 140-2	3
13.	КНИГА 474 АВТОР: Шодерло де Лакло Choderlos de Laclos (1741 –1803) ДЕЛО: ОПАСНИ ВРСКИ Les Liaisons dangereuses	МАГОР	978-608-223- 148-8	3
14.	КНИГА 511. АВТОР: Бернард Маламуд Bernard Malamud (1914 – 1986) ДЕЛО: Мајсторот The Fixer	МАГОР	978-608-223- 141-9	3
15.	КНИГА 533 АВТОР: Том Волф Tom Wolfe (1931 - /) ДЕЛО: ЛАДНОКРВНО In Cold Blood	МАГОР	978-608-223- 150-1	3
16.	КНИГА 90 АВТОР: Даниел Дефо Daniel Defoe (1659 –1731) ДЕЛО: МОЛ ФЛАНДЕРС Möll Flanders	МАГОР	978-608-223- 095-5	3

17.	КНИГА 157. АВТОР: Александар Сергеевич Пушкин Александар Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) ДЕЛО: Белкинови раскази; Капетановата ќерка Повести покойного Ивана Петровича Белкина; Капитанская дочка	МАГОР	978-608-223-099-3	3
18.	КНИГА 173. АВТОР: Лав Николајевич Толстој Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) ДЕЛО: КОЗАЦИ; ХАЦИ МУРАТ; СМРТТА НА ИВАН ИЛИЧ; КРОЈЦЕРОВА СОНАТА Казаци, Хаджи Мурат, Смерть Ивана Ильича, Крейцера соната	МАГОР	978-608-223-110-5	3
19.	КНИГА 198 АВТОР: Шарл Бодлер Charles Baudelaire (1821 – 1867) ДЕЛО: ЦВЕКЕТО НА ЗЛОТО Les Fleurs du mal	МАГОР	978-608-223-096-2	3
20.	КНИГА 251 АВТОР: Натанаел Хоторн Nathanael Hawthorne (1814-1885) ДЕЛО: Скарлетно слово The Scarlet Letter	МАГОР	978-608-223-100-6	3
21.	КНИГА 260 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Среќниот принц и други раскази The Happy Prince and Other Tales КНИГА 261 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Сликата на Доријан Греј The Picture of Dorian Gray	МАГОР	978-608-223-101-3	3
22.	КНИГА 285 АВТОР: Томас Стернс Елиот Thomas Stearns Eliot (1888–1965) ДЕЛО: Убиство во катедралата Murder in the Cathedral	МАГОР	978-608-223-094-8	3
23.	КНИГА 289 АВТОР: Олдос Хаксли Aldous Huxley (1894 – 1963) ДЕЛО: Бестрашен нов свет Brave New World	МАГОР	978-608-223-102-0	3
24.	КНИГА 305 АВТОР: Марина Цветаева Марина Цветаева (1892 – 1941) ДЕЛО: АВТОБИОГРАФСКА ПРОЗА; МОЈ ПУШКИН Мемуары, Мой Пушкин	МАГОР	978-608-223-109-9	3

25.	КНИГА 306 АВТОР: Владимир Набоков Владимир Набоков (1899 – 1977) ДЕЛО: ДАР Дар	МАГОР	978-608-223-108-2	3
26.	КНИГА 307. АВТОР: Владимир Набоков (1899 – 1977) Vladimir Nabokov ДЕЛО: Лолита Lolita	МАГОР	978-608-223-103-7	3
27.	КНИГА 312. АВТОР: Итало Звево Italo Svevo (1861 – 1928) ДЕЛО: СВЕСТА НА СЕНО La coscienza di Zeno	МАГОР	978-608-223-097-9	3
28.	КНИГА 341. АВТОР: Кензабуро Ое Kenzaburo Oe (1935 –) ДЕЛО: НЕШТО ЛИЧНО A Personal Matter	МАГОР	978-608-223-104-4	3
29.	КНИГА 407. АВТОР: Итало Калвино Italo Calvino (1923 – 1985) ДЕЛО: АКО ЕДНА ЗИМСКА НОЌ НЕКОЈ ПАТНИК Se una notte d'inverno un viaggiatore	МАГОР	978-608-223-107-5	3
30.	КНИГА 465 АВТОР: Саикаку Ихара Saikaku Ihara (1642 –1693) ДЕЛО: ЖИВОТОТ НА ЕДНА ВЉУБЕНА ЖЕНА The Life of an Amorous Woman	МАГОР	978-608-223-106-8	3
31.	КНИГА 476 АВТОР: Мери Шели Mary Shelley (1797-1851) ДЕЛО: ФРАНКЕШТАЈН Frankenstein	МАГОР	978-608-223-093-1	3
32.	КНИГА 514. АВТОР: Карсон Мек Кулерс Carson McCullers (1917-1967) ДЕЛО: СРЦЕТО Е ОСАМЕН ЛОВЕЦ The Heart is a Lonely Hunter	МАГОР	978-608-223-111-2	3

33.	КНИГА 550. АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958 –) ДЕЛО: Океан море Océano Mar КНИГА 551 АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958-/ ДЕЛО: СВИЛА Seta	МАГОР	978-608-223- 098-6	3
34.	КНИГА 20. АВТОР: Непознат Анон. ТИБЕТАНСКА КНИГА НА МРТВИТЕ Vardo Thodol	ТРИ	978-608-230- 103-7	3
35.	КНИГА 43. АВТОР: Петрониј (околу 27–66) Gaius Petronius Arbiter ДЕЛО: САТИРИКОН Satyricon	ТРИ	978-608-230- 108-2	3
36.	КНИГА 204 АВТОР: Лотреамон (Исидор Дикас) Lautréamont (1846 – 1870) ДЕЛО: МАЛДОРОРОВИТЕ ПЕСНИ Les Chants de Maldoror	ТРИ	978-608-230- 025-2	3
37.	КНИГА 281 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Љубовникот на леџи ЧетерлиLady Chatterley's Lover	ТРИ	978-608-230- 105-1	3
38.	КНИГА 300 АВТОР: Андреј Бели Андрей Белый (1880 – 1934) ДЕЛО: ПЕТРОГРАД Петербург	ТРИ	978-608-230- 109-9	3
39.	КНИГА 74. АВТОР: Мигел де Сервантес Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) ДЕЛО: ПРИМЕРНИ НОВЕЛИ Novelas ejemplares	ТРИ	978-608-230- 044-3	3
40.	КНИГА 77. АВТОР: Педро Калдерон де ла Барка Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681) ДЕЛО: ЖИВОТОТ Е СОН La vida es sueño	ТРИ	978-608-230- 083-2	3

41.	КНИГА 86. АВТОР: Молиер Molière /Jean-Baptiste Poquelin/ (1622 – 1673) ДЕЛО: ДОН ЖУАН, ТАРТИФ, МИЗАНТРОП, СКРЖАВЕЦ, ГРАЃАНИНОТ БЛАГОРОДНИК, ВООБРАЗЕНИОТ БОЛЕН Don Juan. Le Tartuffe. Le Misanthrope. L'Avare. Le Bourgeois gentilhomme. Le Malade Imaginaire	ТРИ	978-608-230- 081-8	3
42.	КНИГА 125. АВТОР: Гистав Флобер Gustave Flaubert (1821 –1880) ДЕЛО: БУВАР И ПЕКИШЕ Bouvard et Pécuchet	ТРИ	978-608-230- 084-9	3
43.	КНИГА 203 АВТОР: Анатол Франс Anatole France (1844 – 1924) ДЕЛО: БОГОВИТЕ СЕ ЖЕДНИ Les Dieux Ont Soif	ТРИ	978-608-230- 043-6	3
44.	КНИГА 282 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: СИНОВИ И ЉУБОВНИЦИ Sons and Lovers	ТРИ	978-608-230- 082-5	3
45.	КНИГА 26. АВТОР: Уеда Акинари Ueda Akinari (1734 – 1809) ДЕЛО: УГЕЦУ МОНОГАТАРИ Tales of Moonlight and Rain (Ugetsu monogatari)	КСЦ	978-608- 4694-53-3	3
46.	КНИГА 31. АВТОР: Езоп Ἄϊσωπος (620 – 560 год. од ст. ера) ДЕЛО: БАСНИ FABLES	КСЦ	978-608- 4694-44-1	3
47.	КНИГА 44. АВТОР: Апулеј Lucius Apuleius (с. 123/125 – с. 180) ДЕЛО: МЕТАМОРФОЗИ или ЗЛАТНОТО МАГАРЕ Asinus aureus	КСЦ	978-608- 4694-35-9	3
48.	КНИГА 97. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Тристам Шенди том 1 Tristram Shandy	КСЦ	978-608- 4694-57-1	3
49.	КНИГА 99. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Сентиментално патување Sentimental Journey	КСЦ	978-608- 4694-45-8	3

50.	КНИГА 145 АВТОР: Чарлс Дикенс Charles Dickens (1812 – 1870) ДЕЛО: Давид Коперфилд том 1 David Copperfield	КСЦ	978-608- 4694-50-2	3
51.	КНИГА 206 АВТОР: Андре Жид André Gide (1869 – 1951) ДЕЛО: ТЕСНА ВРАТА; ПАСТОРАЛНА СИМФОНИЈА LA PORTE ÉTROITE. LA SYMPHONIE PASTORALE	КСЦ	978-608- 4694-42-7	3
52.	КНИГА 217 АВТОР: Луј-Фердинанд Селин Louis-Ferdinand Céline (1894 – 1961) ДЕЛО: ПАТУВАЊЕ ДО КРАЈОТ НА НОКТА Voyage au bout de la nuit	КСЦ	978-608- 4694-43-4	3
53.	КНИГА 273 АВТОР: Џејмс Џојс James Joyce (1882 – 1941) ДЕЛО: Портрет на уметникот во младоста A Portrait of the Artist as a Young Man	КСЦ	978-608- 4694-51-9	3
54.	КНИГА 288 АВТОР: Џ. Р. Р. Толкин John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973) ДЕЛО: Хобит The Hobbit	КСЦ	978-608- 4694-52-6	3
55.	КНИГА 347. АВТОР: Жан-Пол Сартр Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) ДЕЛО: ЗБОРОВИ Les Mots	КСЦ	978-608- 4694-36-6	3
56.	КНИГА 360. АВТОР: Зигфрид Ленц Siegfried Lenz (1926 –) ДЕЛО: ОСТАВНИНАТА НА АРНЕ Arnes Nachlass	КСЦ	978-608- 4694-37-3	3
57.	КНИГА 395. АВТОР: Аријадна Ефрон – Борис Пастернак Аријадна Сергејевна Ефрон (1912 - 1975). Борис Пастернак (1890 — 1960) ДЕЛО: ПРЕПИСКА Переписка	КСЦ	978-608- 4694-54-0	3
58.	КНИГА 413. АВТОР: Ернесто Сабаты Ernesto Sabato (1911 –) ДЕЛО: ЗА ЈУНАЦИТЕ И ГРОБОВИТЕ Sobre héroes y tumbas	КСЦ	978-608- 4694-38-0	3

59.	КНИГА 425. АВТОР: Витолд Гомбрович Witold Gombrowicz (1904 – 1969) ДЕЛО: ДНЕВНИК том 1 Dzienniki 1	КСЦ	978-608- 4694-39-7	3
60.	КНИГА 450. АВТОР: Пјер Абелар Pierre Abelard (1079 – 1142) ДЕЛО: Историјата на моите несреќи Historia calamitatum (The story of my misfortunes)	КСЦ	978-608- 4694-47-2	3
61.	КНИГА 500 АВТОР: Шандор Марай (1900 – 1989) Sándor Márai ДЕЛО: КАЗАНОВА ВО БОЛЦАНО Vendégjáték Bolzanóban	КСЦ	978-608- 4694-41-0	3
62.	КНИГА 517. АВТОР: Ајрис Мурдок Iris Murdoch (1919-1999) ДЕЛО: Морето, морето The Sea, the Sea	КСЦ	978-608- 4694-46-5	3
63.	КНИГА 520 АВТОР: Реј Бредбери (1920- /) Ray Bradbury ДЕЛО: МАРСОВСКИТЕ ХРОНИКИ The Martian Chronicles	КСЦ	978-608- 4694-48-9	3
64.	КНИГА 531 АВТОР: Филип К. Дик Philip K. Dick (1928 –1982) ДЕЛО: ДАЛИ АНДРОИДИТЕ СОНУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИ ОВЦИ Do Androids Dream of Electronic Sheep	КСЦ	978-608- 4694-40-3	3
65.	КНИГА 1. АВТОР: Непознат Анон., околу 1700. година од ст. е. ДЕЛО: ЕПОТ ЗА ГИЛГАМЕШ Epic of Gilgamesh /He who Saw the Deep (Sha naqba īmuru) or Surpassing All Other Kings (Shūtur eli sharrī)	КСЦ	978-608- 4694-00-7	3
66.	КНИГА 45. АВТОР: Лонго (околу 2 век) Λόγγος ДЕЛО: ДАФНИС И ХЛОЕ Δάφνις καὶ Χλόη	КСЦ	978-608- 4694-16-8	3
67.	КНИГА 55. АВТОР: Жозеф Бедие (1864- 1938) Joseph Bedier ДЕЛО: РОМАН ЗА ТРИСТАН И ИЗОЛДА Le Roman de Tristan et Iseut	КСЦ	978-608- 4694-02-1	3

68.	КНИГА 75. АВТОР: Непознат Анон. ДЕЛО: ЛАЗАРИЛО ДЕ ТОРМЕС La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554)	КСЦ	978-608-4694-17-5	3
69.	КНИГА 93. АВТОР: Волтер Voltaire /François-Marie Arouet/ (1694 –1778) ДЕЛО: КАНДИД; ЗАДИГ Candide. Zadig	КСЦ	978-608-4694-14-4	3
70.	КНИГА 106 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 1 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-04-5	3
71.	КНИГА 107 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 2 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-19-9	3
72.	КНИГА 119. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: ЦРКВАТА НОТР ДАМ ВО ПАРИЗ Notre-Dame de Paris	КСЦ	978-608-4694-03-8	3
73.	КНИГА 120 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 1 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-18-2	3
74.	КНИГА 121 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 2 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-05-2	3
75.	КНИГА 196 АВТОР: Жерар де Нервал Gérard de Nerval (1808 – 1855) ДЕЛО: СИЛВИЈА; АУРЕЛИЈА Sylvie. Aurélia	КСЦ	978-608-4694-21-2	3
76.	КНИГА 222 АВТОР: Георг Бихнер Georg Büchner (1813 – 1837) ДЕЛО: ДАНТОНОВАТА СМРТ, ЛЕОНЦ И ЛЕНА, ВОЛЦЕК Dantons Tod. Leonce und Lena. Woyzeck	КСЦ	978-608-4694-08-3	3
77.	КНИГА 253 АВТОР: Волт Витмен Walt Whitman (1819 – 1892) ДЕЛО: Стракови трева Leaves of Grass	КСЦ	978-608-4694-23-6	3

78.	КНИГА 256 АВТОР: Хенри Џејмс Henry James (1843 – 1916) ДЕЛО: Амбасадори The Ambassadors	КСЦ	978-608- 4694-09-0	3
79.	КНИГА 278 АВТОР: Вирџинија Вулф Virginia Woolf (1882 – 1941) ДЕЛО: Своја сопствена соба; Три гвинее A Room of One's Own, Three Guineas	КСЦ	978-608- 4694-24-3	3
80.	КНИГА 283 АВТОР: Јуџин О'Нил Eugene O'Neill (1888 – 1953) ДЕЛО: Копнеж под брестовите; Долго патување во ноќта Desire under the Elms; Long Day's Journey into Night	КСЦ	978-608- 4694-10-6	3
81.	КНИГА 290 АВТОР: Френсис Скот Фицџералд Francis Scott Fitzgerald (1896 –1940) ДЕЛО: Големиот Гетсби The Great Gatsby	КСЦ	978-608- 4694-15-1	3
82.	КНИГА 292 АВТОР: Вилијам Фокнер William Faulkner (1897 – 1962) ДЕЛО: Врева и бес Sound and Fury	КСЦ	978-608- 4694-01-4	3
83.	КНИГА 349. АВТОР: Ежен Јонеско Eugène Ionesco (1909 – 1994) ДЕЛО: СТОЛОВИ, КЕЛАВА ПЕЈАЧКА, НОСОРОГ Les Chaises. La Cantatrice Chauve. Rhinocéros	КСЦ	978-608- 4694-25-0	3
84.	КНИГА 440. АВТОР: Чинџа Ачебе Chinua Achebe (1930 –) ДЕЛО: СВЕТ ВО ИСЧЕЗНУВАЊЕ Things Fall Apart	КСЦ	978-608- 4694-20-5	3
85.	КНИГА 468 АВТОР: Опатот Прево Abbé Prévost (1697 –1763) ДЕЛО: МАНОН ЛЕСКО Manon Lescaut	КСЦ	978-608- 4694-11-3	3
86.	КНИГА 469 АВТОР: Хорас Волпол Horace Walpole (1717-1797) ДЕЛО: ОТРАНСКИОТ ЗАМОК The Castle of Otranto	КСЦ	978-608- 4694-22-9	3
87.	КНИГА 471 АВТОР: Готхолд Ефраим Лесинг Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781) ДЕЛО: ЕМИЛИЈА ГАЛОТИ Emilia Galotti	КСЦ	978-608- 4694-26-7	3

88.	КНИГА 472 АВТОР: Бернаден де Сен Пјер Bernardin de Saint Pierre (1737-1814) ДЕЛО: ПАВЛЕ И ВИРЦИНИЈА Paul et Virginie	КСЦ	978-608- 4694-07-6	3
89.	КНИГА 486. АВТОР: Нацуме Сосеки Natsume Soseki (1867 –1916) ДЕЛО: СРЦЕТО НА НЕШТАТА Kokoro	КСЦ	978-608- 4694-12-0	3
90.	КНИГА 508. АВТОР: Жилиен Грак Julien Gracq (1910 – 2007) ДЕЛО: Брегот на Сиртите Le Rivage des Syrtes	КСЦ	978-608- 4694-06-9	3
91.	КНИГА 544. АВТОР: Патрик Модино Patrick Modiano (1945 – 2009) ДЕЛО: Улица на темни продавници Rue des boutiques obscures	КСЦ	978-608- 4694-27-4	3
92.	КНИГА 549. АВТОР: Казуо Ишигуро Kazuo Ishiguro (1954 –) ДЕЛО: Не оставај ме никогаш Never Let Me Go	КСЦ	978-608- 4694-13-7	3
93.	КНИГА 552. АВТОР: Бен Окри Ben Okri (1959 –) ДЕЛО: Гладниот пат The Famished Road	КСЦ	978-608- 4694-28-1	3
94.	КНИГА 122. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 3 Les Miserables	КСЦ	978-608- 4694-55-7	3
95.	КНИГА 351. АВТОР: Жан Ануј Jean Anouilh (1910 – 1987) ДЕЛО: Антигона Antigone	КСЦ	978-608- 4694-58-8	3

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за одбрана.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со министерот за одбрана со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-378/9
22 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

628.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.1.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 91 АВТОР: Џонатан Свифт (1667-1745) Jonathan Swift ДЕЛО: Гуливеровите патувања Gulliver's Travels	МАГОР	978-608-223-147-1	450
2.	КНИГА 150 АВТОР: Емили Бронте Emily Jane Brontë (1818 – 1848) ДЕЛО: Оркански висови Wuthering Heights	МАГОР	978-608-223-142-6	450
3.	КНИГА 262 АВТОР: Џозеф Конрад Joseph Conrad / Józef Teodor Konrad Korzeniowski/ (1857 – 1924) ДЕЛО: Срцето на темнината; Тажфун Heart of Darkness; Typhoon	МАГОР	978-608-223-149-5	450
4.	КНИГА 310 АВТОР: Надежда Манделштам Надежда Манделштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕЌАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 1 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-152-5	450
5.	КНИГА 311 АВТОР: Надежда Манделштам Надежда Манделштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕЌАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 2 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-153-2	450
6.	КНИГА 345. АВТОР: Андре Малро André Malraux (1901 – 1976) ДЕЛО: ЧОВЕКОВАТА СУДБИНА La Condition humaine	МАГОР	978-608-223-146-4	450

7.	КНИГА 359. АВТОР: Фридрих Диренмат Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990) ДЕЛО: ПОСЕТАТА НА СТАРАТА ДАМА; ФИЗИЧАРИ Der Besuch der Alten Dame; Die Physiker	МАГОР	978-608-223- 139-6	450
8.	КНИГА 376. АВТОР: Сол Белоу Saul Bellow (1915 – 2005) ДЕЛО: Херцог Herzog	МАГОР	978-608-223- 143-3	450
9.	КНИГА 384. АВТОР: Тони Морисон Toni Morrison (1931 –) ДЕЛО: Соломоновата песна Song of Solomon	МАГОР	978-608-223- 151-8	450
10	КНИГА 390. АВТОР: Џулијан Барнс Julian Patrick Barnes (1946 –) ДЕЛО: Флоберовиот папагал Flaubert's Parrot	МАГОР	978-608-223- 145-7	450
11	КНИГА 420. АВТОР: Карлос Фуентес Carlos Fuentes (1928 –) ДЕЛО: СМРТТА НА АРТЕМИО КРУЗ La Muerte de Artemio Cruz	МАГОР	978-608-223- 144-0	450
12	КНИГА 464 АВТОР: Кристофер Марлоу Christopher Marlowe (1564 –1593) ДЕЛО: ТРАГИЧНАТА ПРИКАЗНА ЗА ДОКТОР ФАУСТ The Tragical History of Doctor Faustus	МАГОР	978-608-223- 140-2	450
13	КНИГА 474 АВТОР: Шодерло де Лакло Choderlos de Laclos (1741 –1803) ДЕЛО: ОПАСНИ ВРСКИ Les Liaisons dangereuses	МАГОР	978-608-223- 148-8	450
14	КНИГА 511. АВТОР: Бернард Маламуд Bernard Malamud (1914 – 1986) ДЕЛО: Мајсторот The Fixer	МАГОР	978-608-223- 141-9	450
15	КНИГА 533 АВТОР: Том Волф Tom Wolfe (1931 - /) ДЕЛО: ЛАДНОКРВНО In Cold Blood	МАГОР	978-608-223- 150-1	450
16	КНИГА 90 АВТОР: Даниел Дефо Daniel Defoe (1659 –1731) ДЕЛО: МОЛ ФЛАНДЕРС Möll Flanders	МАГОР	978-608-223- 095-5	450

17	КНИГА 157. АВТОР: Александар Сергеевич Пушкин Александар Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) ДЕЛО: Белкинови раскази; Капетановата ќерка Повести покойного Ивана Петровича Белкина; Капитанская дочка	МАГОР	978-608-223-099-3	450
18	КНИГА 173. АВТОР: Лав Николајевич Толстој Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) ДЕЛО: КОЗАЦИ; ХАЦИ МУРАТ; СМРТТА НА ИВАН ИЛИЧ; КРОЈЦЕРОВА СОНАТА Кзаки, Хаджи Мурат, Смерть Ивана Ильича, Крейцера соната	МАГОР	978-608-223-110-5	450
19	КНИГА 198 АВТОР: Шарл Бодлер Charles Baudelaire (1821 – 1867) ДЕЛО: ЦВЕЌЕТО НА ЗЛОТО Les Fleurs du mal	МАГОР	978-608-223-096-2	450
20	КНИГА 251 АВТОР: Натанаел Хоторн Nathanael Hawthorn (1814-1885) ДЕЛО: Скарлетно слово The Scarlet Letter	МАГОР	978-608-223-100-6	450
21	КНИГА 260 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Среќниот принц и други раскази The Happy Prince and Other Tales КНИГА 261 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Сликата на Доријан Греј The Picture of Dorian Gray	МАГОР	978-608-223-101-3	450
22	КНИГА 285 АВТОР: Томас Стернс Елиот Thomas Stearns Eliot (1888–1965) ДЕЛО: Убиство во катедралата Murder in the Cathedral	МАГОР	978-608-223-094-8	450
23	КНИГА 289 АВТОР: Олдос Хаксли Aldous Huxley (1894 – 1963) ДЕЛО: Бестрашен нов свет Brave New World	МАГОР	978-608-223-102-0	450
24	КНИГА 305 АВТОР: Марина Цветаева Марина Цветаева (1892 – 1941) ДЕЛО: АВТОБИОГРАФСКА ПРОЗА; МОЈ ПУШКИН Мемуары, Мой Пушкин	МАГОР	978-608-223-109-9	450

25	КНИГА 306 АВТОР: Владимир Набоков Владимир Набоков (1899 – 1977) ДЕЛО: ДАР Дар	МАГОР	978-608-223- 108-2	450
26	КНИГА 307. АВТОР: Владимир Набоков (1899 – 1977) Vladimir Nabokov ДЕЛО: Лолита Lolita	МАГОР	978-608-223- 103-7	450
27	КНИГА 312. АВТОР: Итало Звево Italo Svevo (1861 – 1928) ДЕЛО: СВЕСТА НА СЕНО La coscienza di Zeno	МАГОР	978-608-223- 097-9	450
28	КНИГА 341. АВТОР: Кензабуро Ое Kenzaburo Oe (1935 –) ДЕЛО: НЕШТО ЛИЧНО A Personal Matter	МАГОР	978-608-223- 104-4	450
29	КНИГА 407. АВТОР: Итало Калвино Italo Calvino (1923 – 1985) ДЕЛО: АКО ЕДНА ЗИМСКА НОЌ НЕКОЈ ПАТНИК Se una notte d'inverno un viaggiatore	МАГОР	978-608-223- 107-5	450
30	КНИГА 465 АВТОР: Саикаку Ихара Saikaku Ihara (1642 –1693) ДЕЛО: ЖИВОТОТ НА ЕДНА ВЉУБЕНА ЖЕНА The Life of an Amorous Woman	МАГОР	978-608-223- 106-8	450
31	КНИГА 476 АВТОР: Мери Шели Mary Shelley (1797-1851) ДЕЛО: ФРАНКЕШТАЈН Frankenstein	МАГОР	978-608-223- 093-1	450
32	КНИГА 514. АВТОР: Карсон Мек Кулерс Carson McCullers (1917-1967) ДЕЛО: СРЦЕТО Е ОСАМЕН ЛОВЕЦ The Heart is a Lonely Hunter	МАГОР	978-608-223- 111-2	450

33	КНИГА 550. АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958 –) ДЕЛО: Океан море Océano Mar КНИГА 551 АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958-/ ДЕЛО: СВИЛА Seta	МАГОР	978-608-223- 098-6	450
34	КНИГА 20. АВТОР: Непознат Анон. ТИБЕТАНСКА КНИГА НА МРТВИТЕ Bardo Thodol	ТРИ	978-608-230- 103-7	450
35	КНИГА 43. АВТОР: Петрониј (околу 27–66) Gaius Petronius Arbiter ДЕЛО: САТИРИКОН Satyricon	ТРИ	978-608-230- 108-2	450
36	КНИГА 204 АВТОР: Лотреамон (Исидор Дикас) Lautréamont (1846 – 1870) ДЕЛО: МАЛДОРОРОВИТЕ ПЕСНИ Les Chants de Maldoror	ТРИ	978-608-230- 025-2	450
37	КНИГА 281 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Љубовникот на леџи ЧетерлиLady Chatterley’s Lover	ТРИ	978-608-230- 105-1	450
38	КНИГА 300 АВТОР: Андреј Бели Андрей Белый (1880 – 1934) ДЕЛО: ПЕТРОГРАД Петербург	ТРИ	978-608-230- 109-9	450
39	КНИГА 74. АВТОР: Мигел де Сервантес Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) ДЕЛО: ПРИМЕРНИ НОВЕЛИ Novelas ejemplares	ТРИ	978-608-230- 044-3	450
40	КНИГА 77. АВТОР: Педро Калдерон де ла Барка Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681) ДЕЛО: ЖИВОТОТ Е СОН La vida es sueño	ТРИ	978-608-230- 083-2	450

41	КНИГА 86. АВТОР: Молиер Molière /Jean-Baptiste Poquelin/ (1622 – 1673) ДЕЛО: ДОН ЖУАН, ТАРТИФ, МИЗАНТРОП, СКРЖАВЕЦ, ГРАЃАНИНОТ БЛАГОРОДНИК, ВООБРАЗЕНИОТ БОЛЕН Don Juan. Le Tartuffe. Le Misanthrope. L'Avare. Le Bourgeois gentilhomme. Le Malade Imaginaire	ТРИ	978-608-230- 081-8	450
42	КНИГА 125. АВТОР: Гистав Флобер Gustave Flaubert (1821 –1880) ДЕЛО: БУВАР И ПЕКИШЕ Bouvard et Pécuchet	ТРИ	978-608-230- 084-9	450
43	КНИГА 203 АВТОР: Анатол Франс Anatole France (1844 – 1924) ДЕЛО: БОГОВИТЕ СЕ ЖЕДНИ Les Dieux Ont Soif	ТРИ	978-608-230- 043-6	450
44	КНИГА 282 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Синови и љубовници Sons and Lovers	ТРИ	978-608-230- 082-5	450
45	КНИГА 26. АВТОР: Уеда Акинари Ueda Akinari (1734 – 1809) ДЕЛО: УГЕЦУ МОНОГАТАРИ Tales of Moonlight and Rain (Ugetsu monogatari)	КСЦ	978-608- 4694-53-3	450
46	КНИГА 31. АВТОР: Езоп Αἰσώπλος (620 – 560 год. од ст. ера) ДЕЛО: БАСНИ FABLES	КСЦ	978-608- 4694-44-1	450
47	КНИГА 44. АВТОР: Апулеј Lucius Apuleius (с. 123/125 – с. 180) ДЕЛО: МЕТАМОРФОЗИ или ЗЛАТНОТО МАГАРЕ Asinus aureus	КСЦ	978-608- 4694-35-9	450
48	КНИГА 97. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Тристам Шенди том 1 Tristram Shandy	КСЦ	978-608- 4694-57-1	450
49	КНИГА 99. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Сентиментално патување Sentimental Journey	КСЦ	978-608- 4694-45-8	450

50	КНИГА 145 АВТОР: Чарлс Дикенс Charles Dickens (1812 – 1870) ДЕЛО: Давид Коперфилд том 1 David Copperfield	КСЦ	978-608- 4694-50-2	450
51	КНИГА 206 АВТОР: Андре Жид André Gide (1869 – 1951) ДЕЛО: ТЕСНА ВРАТА; ПАСТОРАЛНА СИМФОНИЈА LA PORTE ÉTROITE. LA SYMPHONIE PASTORALE	КСЦ	978-608- 4694-42-7	450
52	КНИГА 217 АВТОР: Луј-Фердинанд Селин Louis-Ferdinand Céline (1894 – 1961) ДЕЛО: ПАТУВАЊЕ ДО КРАЈОТ НА НОКТА Voyage au bout de la nuit	КСЦ	978-608- 4694-43-4	450
53	КНИГА 273 АВТОР: Џејмс Џојс James Joyce (1882 – 1941) ДЕЛО: Портрет на уметникот во младоста A Portrait of the Artist as a Young Man	КСЦ	978-608- 4694-51-9	450
54	КНИГА 288 АВТОР: Џ. Р. Р. Толкин John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973) ДЕЛО: Хобит The Hobbit	КСЦ	978-608- 4694-52-6	450
55	КНИГА 347. АВТОР: Жан-Пол Сартр Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) ДЕЛО: ЗБОРОВИ Les Mots	КСЦ	978-608- 4694-36-6	450
56	КНИГА 360. АВТОР: Зигфрид Ленц Siegfried Lenz (1926 –) ДЕЛО: ОСТАВНИНАТА НА АРНЕ Arnes Nachlass	КСЦ	978-608- 4694-37-3	450
57	КНИГА 395. АВТОР: Аријадна Ефрон – Борис Пастернак Ариадна Сергејевна Ефрон (1912 - 1975). Борис Пастернак (1890 — 1960) ДЕЛО: ПРЕПИСКА Переписка	КСЦ	978-608- 4694-54-0	450
58	КНИГА 413. АВТОР: Ернесто Сабаты Ernesto Sabato (1911 –) ДЕЛО: ЗА ЈУНАЦИТЕ И ГРОБОВИТЕ Sobre héroes y tumbas	КСЦ	978-608- 4694-38-0	450

59	КНИГА 425. АВТОР: Витолд Гомбрович Witold Gombrowicz (1904 – 1969) ДЕЛО: ДНЕВНИК том 1 Dzienniki 1	КСЦ	978-608- 4694-39-7	450
60	КНИГА 450. АВТОР: Пјер Абелар Pierre Abelard (1079 – 1142) ДЕЛО: Историјата на моите несреќи Historia calamitatum (The story of my misfortunes)	КСЦ	978-608- 4694-47-2	450
61	КНИГА 500 АВТОР: Шандор Маран (1900 – 1989) Sándor Márai ДЕЛО: КАЗАНОВА ВО БОЛЦАНО Vendégjáték Bolzanóban	КСЦ	978-608- 4694-41-0	450
62	КНИГА 517. АВТОР: Ајрис Мурдок Iris Murdoch (1919-1999) ДЕЛО: Морето, морето The Sea, the Sea	КСЦ	978-608- 4694-46-5	450
63	КНИГА 520 АВТОР: Реј Бредбери (1920- /) Ray Bradbury ДЕЛО: МАРСОВСКИТЕ ХРОНИКИ The Martian Chronicles	КСЦ	978-608- 4694-48-9	450
64	КНИГА 531 АВТОР: Филип К. Дик Philip K. Dick (1928 –1982) ДЕЛО: ДАЛИ АНДРОИДИТЕ СОНУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИ ОВЦИ Do Androids Dream of Electronic Sheep	КСЦ	978-608- 4694-40-3	450
65	КНИГА 1. АВТОР: Непознат Анон., околу 1700. godina од ст. е. ДЕЛО: ЕПОТ ЗА ГИЛГАМЕШ Epic of Gilgamesh /He who Saw the Deer (Sha naqba imuru) or Surpassing All Other Kings (Shūtur eli sharrī)	КСЦ	978-608- 4694-00-7	450
66	КНИГА 45. АВТОР: Лонго (околу 2 век) Λόγγος ДЕЛО: ДАФНИС И ХЛОЕ Δάφνις καὶ Χλόη	КСЦ	978-608- 4694-16-8	450
67	КНИГА 55. АВТОР: Жозеф Бедие (1864- 1938) Joseph Bedier ДЕЛО: РОМАН ЗА ТРИСТАН И ИЗОЛДА Le Roman de Tristan et Iseut	КСЦ	978-608- 4694-02-1	450

68	КНИГА 75. АВТОР: Непознат Анон. ДЕЛО: ЛАЗАРИЛО ДЕ ТОРМЕС La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554)	КСЦ	978-608-4694-17-5	450
69	КНИГА 93. АВТОР: Волтер Voltaire /François-Marie Arouet/ (1694 –1778) ДЕЛО: КАНДИД; ЗАДИГ Candide. Zadig	КСЦ	978-608-4694-14-4	450
70	КНИГА 106 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 1 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-04-5	450
71	КНИГА 107 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 2 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-19-9	450
72	КНИГА 119. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: ЦРКВАТА НОТР ДАМ ВО ПАРИЗ Notre-Dame de Paris	КСЦ	978-608-4694-03-8	450
73	КНИГА 120 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 1 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-18-2	450
74	КНИГА 121 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 2 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-05-2	450
75	КНИГА 196 АВТОР: Жерар де Нервал Gérard de Nerval (1808 – 1855) ДЕЛО: СИЛВИЈА; АУРЕЛИЈА Sylvie. Aurélia	КСЦ	978-608-4694-21-2	450
76	КНИГА 222 АВТОР: Гсорг Бихнер Georg Büchner (1813 – 1837) ДЕЛО: ДАНТОНОВАТА СМРТ, ЛЕОНЦ И ЛЕНА, ВОЈЦЕК Dantons Tod. Leonce und Lena. Woyzeck	КСЦ	978-608-4694-08-3	450
77	КНИГА 253 АВТОР: Волт Витмен Walt Whitman (1819 – 1892) ДЕЛО: Стракови трева Leaves of Grass	КСЦ	978-608-4694-23-6	450

78	КНИГА 256 АВТОР: Хенри Џејмс Henry James (1843 – 1916) ДЕЛО: Амбасадори The Ambassadors	КСЦ	978-608- 4694-09-0	450
79	КНИГА 278 АВТОР: Вирџинија Вулф Virginia Woolf (1882 – 1941) ДЕЛО: Своја сопствена соба; Три гвинеи A Room of One's Own, Three Guineas	КСЦ	978-608- 4694-24-3	450
80	КНИГА 283 АВТОР: Јуџин О'Нил Eugene O'Neill (1888 – 1953) ДЕЛО: Копнеж под брестовите; Долго патување во ноќта Desire under the Elms; Long Day's Journey into Night	КСЦ	978-608- 4694-10-6	450
81	КНИГА 290 АВТОР: Френсис Скот Фицџералд Francis Scott Fitzgerald (1896 – 1940) ДЕЛО: Големиот Гетсби The Great Gatsby	КСЦ	978-608- 4694-15-1	450
82	КНИГА 292 АВТОР: Вилијам Фокнер William Faulkner (1897 – 1962) ДЕЛО: Врева и бес Sound and Fury	КСЦ	978-608- 4694-01-4	450
83	КНИГА 349. АВТОР: Ежен Јонеско Eugène Ionesco (1909 – 1994) ДЕЛО: СТОЛОВИ, КЕЛАВА ПЕЈАЧКА, НОСОРОГ Les Chaises. La Cantatrice Chauve. Rhinocéros	КСЦ	978-608- 4694-25-0	450
84	КНИГА 440. АВТОР: Чинуа Ачебе Chinua Achebe (1930 –) ДЕЛО: СВЕТ ВО ИСЧЕЗНУВАЊЕ Things Fall Apart	КСЦ	978-608- 4694-20-5	450
85	КНИГА 468 АВТОР: Опатот Прево Abbé Prévost (1697 – 1763) ДЕЛО: МАНОН ЛЕСКО Manon Lescaut	КСЦ	978-608- 4694-11-3	450
86	КНИГА 469 АВТОР: Хорас Волпол Horace Walpole (1717-1797) ДЕЛО: ОТРАНСКИОТ ЗАМОК The Castle of Otranto	КСЦ	978-608- 4694-22-9	450
87	КНИГА 471 АВТОР: Готхолд Ефраим Лесинг Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781) ДЕЛО: ЕМИЛИЈА ГАЛОТИ Emilia Galotti	КСЦ	978-608- 4694-26-7	450

88	КНИГА 472 АВТОР: Бернанден де Сен Пјер Bernardin de Saint Pierre (1737-1814) ДЕЛО: ПАВЛЕ И ВИРЏИНИЈА Paul et Virginie	КСЦ	978-608- 4694-07-6	450
89	КНИГА 486. АВТОР: Наџуме Сосеки Natsume Soseki (1867 –1916) ДЕЛО: СРЦЕТО НА НЕШТАТА Kokoro	КСЦ	978-608- 4694-12-0	450
90	КНИГА 508. АВТОР: Жилиен Грак Julien Gracq (1910 – 2007) ДЕЛО: Брегот на Сиртите Le Rivage des Syrtes	КСЦ	978-608- 4694-06-9	450
91	КНИГА 544. АВТОР: Патрик Модано Patrick Modiano (1945 – 2009) ДЕЛО: Улица на темни продавници Rue des boutiques obscures	КСЦ	978-608- 4694-27-4	450
92	КНИГА 549. АВТОР: Казуо Ишигуро Kazuo Ishiguro (1954 –) ДЕЛО: Не оставај ме никогаш Never Let Me Go	КСЦ	978-608- 4694-13-7	450
93	КНИГА 552. АВТОР: Бен Окри Ben Okri (1959 –) ДЕЛО: Гладниот пат The Famished Road	КСЦ	978-608- 4694-28-1	450
94	КНИГА 122. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 3 Les Miserables	КСЦ	978-608- 4694-55-7	450
95	КНИГА 351. АВТОР: Жан Ануј Jean Anouilh (1910 – 1987) ДЕЛО: Антигона Antigone	КСЦ	978-608- 4694-58-8	450

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за образование и наука.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со министерот за образование и наука со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-378/10
22 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

629.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.1.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 91 АВТОР: Џонатан Свифт (1667-1745) Jonathan Swift ДЕЈЛО: Гуливеровите патувања Gulliver's Travels	МАГОР	978-608-223-147-1	64
2.	КНИГА 150 АВТОР: Емили Бронте Emily Jane Brontë (1818 – 1848) ДЕЈЛО: Оркански висови Wuthering Heights	МАГОР	978-608-223-142-6	64
3.	КНИГА 262 АВТОР: Џозеф Конрад Joseph Conrad /Józef Teodor Konrad Korzeniowski/ (1857 –1924) ДЕЈЛО: Срцето на темнината; Тајфун Heart of Darkness; Typhoon	МАГОР	978-608-223-149-5	64
4.	КНИГА 310 АВТОР: Надежда Манделштам Надежда Манделштам (1899 – 1980) ДЕЈЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 1 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-152-5	64
5.	КНИГА 311 АВТОР: Надежда Манделштам Надежда Манделштам (1899 – 1980) ДЕЈЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 2 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-153-2	64
6.	КНИГА 345. АВТОР: Андре Малро André Malraux (1901 – 1976) ДЕЈЛО: ЧОВЕКОВАТА СУДБИНА La Condition humaine	МАГОР	978-608-223-146-4	64
7.	КНИГА 359. АВТОР: Фридрих Диренмат Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990) ДЕЈЛО: ПОСЕТАТА НА СТАРАТА ДАМА; ФИЗИЧАРИ Der Besuch der Alten Dame; Die Physiker	МАГОР	978-608-223-139-6	64
8.	КНИГА 376. АВТОР: Сол Белоу Saul Bellow (1915 – 2005) ДЕЈЛО: Херцог Herzog	МАГОР	978-608-223-143-3	64
9.	КНИГА 384. АВТОР: Тони Морисон Toni Morrison (1931 –) ДЕЈЛО: Соломоновата песна Song of Solomon	МАГОР	978-608-223-151-8	64

10.	КНИГА 390. АВТОР: Џулијан Барнс Julian Patrick Barnes (1946 –) ДЕЛО: ФЛОБЕРОВИОТ ПАПАГАЛ Flaubert's Parrot	МАГОР	978-608-223-145-7	64
11.	КНИГА 420. АВТОР: Карлос Фуентес Carlos Fuentes (1928 –) ДЕЛО: СМРТТА НА АРТЕМИО КРУЗ La Muerte de Artemio Cruz	МАГОР	978-608-223-144-0	64
12.	КНИГА 464 АВТОР: Кристофер Марлоу Christopher Marlowe (1564 –1593) ДЕЛО: ТРАГИЧНАТА ПРИКАЗНА ЗА ДОКТОР ФАУСТ The Tragical History of Doctor Faustus	МАГОР	978-608-223-140-2	64
13.	КНИГА 474 АВТОР: Шодерло де Лакло Choderlos de Laclos (1741 –1803) ДЕЛО: ОПАСНИ ВРСКИ Les Liaisons dangereuses	МАГОР	978-608-223-148-8	64
14.	КНИГА 511. АВТОР: Бернард Маламуд Bernard Malamud (1914 – 1986) ДЕЛО: МАЈСТОРОТ The Fixer	МАГОР	978-608-223-141-9	64
15.	КНИГА 533 АВТОР: Том Волф Tom Wolfe (1931 - /) ДЕЛО: ЛАДНОКРВНО In Cold Blood	МАГОР	978-608-223-150-1	64
16.	КНИГА 90 АВТОР: Даниел Дефо Daniel Defoe (1659 –1731) ДЕЛО: МОЛ ФЛАНДЕРС Moll Flanders	МАГОР	978-608-223-095-5	64
17.	КНИГА 157. АВТОР: Александар Сергеевич Пушкин Александар Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) ДЕЛО: Белкинови раскази; Капетановата ќерка Повести покојног Ивана Петровича Белкина; Капитанская дочка	МАГОР	978-608-223-099-3	64
18.	КНИГА 173. АВТОР: Лав Николајевич Толстој Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) ДЕЛО: КОЗАЦИ; ХАЏИ МУРАТ; СМРТТА НА ИВАН ИЛИЧ; КРОЛЦЕРОВА СОНАТА Казаци, Хаджи Мурат, Смерть Ивана Ильича, Крейцера соната	МАГОР	978-608-223-110-5	64
19.	КНИГА 198 АВТОР: Шарл Бодлер Charles Baudelaire (1821 – 1867) ДЕЛО: ЦВЕКЕТО НА ЗЛОТО Les Fleurs du mal	МАГОР	978-608-223-096-2	64
20.	КНИГА 251 АВТОР: Натанаел Хоторн Nathanael Hawthorn (1814-1885) ДЕЛО: Скарлетно слово The Scarlet Letter	МАГОР	978-608-223-100-6	64
21.	КНИГА 260 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Среќниот принц и други раскази The Happy Prince and Other Tales КНИГА 261 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Сликата на Доријан Греј The Picture of Dorian Gray	МАГОР	978-608-223-101-3	64

22.	КНИГА 285 АВТОР: Томас Стернс Елиот Thomas Stearns Eliot (1888–1965) ДЕЈЛО: Убиство во катедралата Murder in the Cathedral	МАГОР	978-608-223-094-8	64
23.	КНИГА 289 АВТОР: Олдос Хаксли Aldous Huxley (1894 – 1963) ДЕЈЛО: Бестрашен нов свет Brave New World	МАГОР	978-608-223-102-0	64
24.	КНИГА 305 АВТОР: Марина Цветаева Марина Цветаева (1892 – 1941) ДЕЈЛО: АВТОБИОГРАФСКА ПРОЗА; МОЈ ПУШКИН Мемуары, Мой Пушкин	МАГОР	978-608-223-109-9	64
25.	КНИГА 306 АВТОР: Владимир Набоков Владимир Набоков (1899 – 1977) ДЕЈЛО: ДАР Дар	МАГОР	978-608-223-108-2	64
26.	КНИГА 307. АВТОР: Владимир Набоков (1899 – 1977) Vladimir Nabokov ДЕЈЛО: Лолита Lolita	МАГОР	978-608-223-103-7	64
27.	КНИГА 312. АВТОР: Итало Звево Italo Svevo (1861 – 1928) ДЕЈЛО: СВЕСТА НА СЕНО La coscienza di Zeno	МАГОР	978-608-223-097-9	64
28.	КНИГА 341. АВТОР: Кензабуро Ое Kenzaburo Oe (1935 –) ДЕЈЛО: НЕШТО ЛИЧНО A Personal Matter	МАГОР	978-608-223-104-4	64
29.	КНИГА 407. АВТОР: Итало Калвино Italo Calvino (1923 – 1985) ДЕЈЛО: АКО ЕДНА ЗИМСКА НОЌ НЕКОЈ ПАТНИК Se una notte d'inverno un viaggiatore	МАГОР	978-608-223-107-5	64
30.	КНИГА 465 АВТОР: Саикаку Ихара Saikaku Ihara (1642 –1693) ДЕЈЛО: ЖИВОТОТ НА ЕДНА ВЉУБЕНА ЖЕНА The Life of an Amorous Woman	МАГОР	978-608-223-106-8	64
31.	КНИГА 476 АВТОР: Мери Шели Mary Shelley (1797-1851) ДЕЈЛО: ФРАНКЕНШТАЈН Frankenstein	МАГОР	978-608-223-093-1	64
32.	КНИГА 514. АВТОР: Карсон Мек Кулерс Carson McCullers (1917-1967) ДЕЈЛО: СРЦЕТО Е ОСАМЕН ЛОВЕЦ The Heart is a Lonely Hunter	МАГОР	978-608-223-111-2	64
33.	КНИГА 550. АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958 –) ДЕЈЛО: Океан море Océano Mar КНИГА 551 АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958-/-) ДЕЈЛО: СВИЛА Seta	МАГОР	978-608-223-098-6	64

34.	КНИГА 20. АВТОР: Непознат Anon. ТИБЕТАНСКА КНИГА НА МРТВИТЕ Bardo Thodol	ТРИ	978-608-230-103-7	64
35.	КНИГА 43. АВТОР: Петрониј (околу 27–66) Gaius Petronius Arbiter ДЕЛО: САТИРИКОН Satyricon	ТРИ	978-608-230-108-2	64
36.	КНИГА 204 АВТОР: Лотреамон (Исидор Дикас) Lautréamont (1846 – 1870) ДЕЛО: МАЛДОРОРОВИТЕ ПЕСНИ Les Chants de Maldoror	ТРИ	978-608-230-025-2	64
37.	КНИГА 281 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Љубовникот на леди ЧетерлиLady Chatterley's Lover	ТРИ	978-608-230-105-1	64
38.	КНИГА 300 АВТОР: Андреј Бели Андреј Белиј (1880 – 1934) ДЕЛО: ПЕТРОГРАД Петербург	ТРИ	978-608-230-109-9	64
39.	КНИГА 74. АВТОР: Мигел де Сервантес Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) ДЕЛО: ПРИМЕРНИ НОВЕЛИ Novelas ejemplares	ТРИ	978-608-230-044-3	64
40.	КНИГА 77. АВТОР: Педро Калдерон де ла Барка Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681) ДЕЛО: ЖИВОТОТ Е СОН La vida es sueño	ТРИ	978-608-230-083-2	64
41.	КНИГА 86. АВТОР: Молиер Molière /Jean-Baptiste Poquelin/ (1622 – 1673) ДЕЛО: ДОН ЖУАН, ТАРТИФ, МИЗАНТРОП, СКРЖАВЕЦ, ГРАЃАНИНОТ БЛАГОРОДНИК, ВООБРАЗЕНИОТ БОЛЕН Don Juan. Le Tartuffe. Le Misanthrope. L'Avare. Le Bourgeois gentilhomme. Le Malade Imaginaire	ТРИ	978-608-230-081-8	64
42.	КНИГА 125. АВТОР: Гистав Флобер Gustave Flaubert (1821 – 1880) ДЕЛО: БУВАР И ПЕКИШЕ Bouvard et Pécuchet	ТРИ	978-608-230-084-9	64
43.	КНИГА 203 АВТОР: Анатол Франс Anatole France (1844 – 1924) ДЕЛО: БОГОВИТЕ СЕ ЖЕДНИ Les Dieux Ont Soif	ТРИ	978-608-230-043-6	64
44.	КНИГА 282 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Синови и љубовници Sons and Lovers	ТРИ	978-608-230-082-5	64
45.	КНИГА 26. АВТОР: Уеда Акинари Ueda Akinari (1734 – 1809) ДЕЛО: УГЕЦУ МОНОГАТАРИ Tales of Moonlight and Rain (Ugetsu monogatari)	КСЦ	978-608-4694-53-3	64
46.	КНИГА 31. АВТОР: Езон Ἔζων (620 – 560 год. од ст. ера) ДЕЛО: БАСНИ FABLES	КСЦ	978-608-4694-44-1	64
47.	КНИГА 44. АВТОР: Апулеј Lucius Apuleius (с. 123/125 – с. 180)	КСЦ	978-608-4694-35-9	64

	ДЕЈЛО: МЕТАМОРФОЗИ или ЗЛАТНОТО МАГАРЕ Asinus aureus			
48.	КНИГА 97. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЈЛО: Тристам Шенди том 1 Tristram Shandy	КСЦ	978-608-4694-57-1	64
49.	КНИГА 99. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЈЛО: Сентиментално патување Sentimental Journey	КСЦ	978-608-4694-45-8	64
50.	КНИГА 145 АВТОР: Чарлс Дикенс Charles Dickens (1812 – 1870) ДЕЈЛО: Давид Коперфилд том 1 David Copperfield	КСЦ	978-608-4694-50-2	64
51.	КНИГА 206 АВТОР: Андре Жид André Gide (1869 – 1951) ДЕЈЛО: ТЕСНА ВРАТА; ПАСТОРАЛНА СИМФОНИЈА LA PORTE ÉTROITE. LA SYMPHONIE PASTORALE	КСЦ	978-608-4694-42-7	64
52.	КНИГА 217 АВТОР: Луј-Фердинанд Селин Louis-Ferdinand Céline (1894 – 1961) ДЕЈЛО: ПАТУВАЊЕ ДО КРАЈОТ НА НОЌТА Voyage au bout de la nuit	КСЦ	978-608-4694-43-4	64
53.	КНИГА 273 АВТОР: Џејмс Џојс James Joyce (1882 – 1941) ДЕЈЛО: Портрет на уметникот во младоста A Portrait of the Artist as a Young Man	КСЦ	978-608-4694-51-9	64
54.	КНИГА 288 АВТОР: Џ. Р. Р. Толкин John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973) ДЕЈЛО: Хобит The Hobbit	КСЦ	978-608-4694-52-6	64
55.	КНИГА 347. АВТОР: Жан-Пол Сартр Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) ДЕЈЛО: ЗБОРОВИ Les Mots	КСЦ	978-608-4694-36-6	64
56.	КНИГА 360. АВТОР: Зигфрид Ленц Siegfried Lenz (1926 –) ДЕЈЛО: ОСТАВНИНАТА НА АРНЕ Arnes Nachlass	КСЦ	978-608-4694-37-3	64
57.	КНИГА 395. АВТОР: Аријадна Ефрон – Борис Пастернак Аријадна Сергеевна Ефрон (1912 - 1975). Борис Пастернак (1890 — 1960) ДЕЈЛО: ПРЕПИСКА Переписка	КСЦ	978-608-4694-54-0	64
58.	КНИГА 413. АВТОР: Ернесто Сагато Ernesto Sabato (1911 –) ДЕЈЛО: ЗА ЛУНАЦИТЕ И ГРОБОВИТЕ Sobre héroes y tumbas	КСЦ	978-608-4694-38-0	64
59.	КНИГА 425. АВТОР: Витолд Гомбрович Witold Gombrowicz (1904 – 1969) ДЕЈЛО: ДНЕВНИК том 1 Dzienniki 1	КСЦ	978-608-4694-39-7	64
60.	КНИГА 450. АВТОР: Пјер Абелар Pierre Abelard (1079 – 1142) ДЕЈЛО: Историјата на моите несреќи Historia calamitatum (The story of my misfortunes)	КСЦ	978-608-4694-47-2	64

61.	КНИГА 500 АВТОР: Шандор Мараи (1900 –1989) Sándor Márai ДЕЛО: КАЗАНОВА ВО БОЛЦАНО Vendégjáték Bolzanóban	КСЦ	978-608-4694-41-0	64
62.	КНИГА 517. АВТОР: Ајрис Мурдок Iris Murdoch (1919-1999) ДЕЛО: Морето, морето The Sea, the Sea	КСЦ	978-608-4694-46-5	64
63.	КНИГА 520 АВТОР: Реј Бредбери (1920- /) Ray Bradbury ДЕЛО: МАРСОВСКИТЕ ХРОНИКИ The Martian Chronicles	КСЦ	978-608-4694-48-9	64
64.	КНИГА 531 АВТОР: Филип К. Дик Philip K. Dick (1928 –1982) ДЕЛО: ДАЛИ АНДРОИДИТЕ СОНУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИ ОВЦИ Do Androids Dream of Electronic Sheep	КСЦ	978-608-4694-40-3	64
65.	КНИГА 1. АВТОР: Непознат Anon., околу 1700. godina од ст. е. ДЕЛО: ЕПИОТ ЗА ГИЛГАМЕШ Epic of Gilgamesh /He who Saw the Deep (Sha naqba imuru) or Surpassing All Other Kings (Shūtur eli sharrī)	КСЦ	978-608-4694-00-7	64
66.	КНИГА 45. АВТОР: Лонго (околу 2 век) Λόγγος ДЕЛО: ДАФНИС И ХЛОЕ Δάφνις καὶ Χλόη	КСЦ	978-608-4694-16-8	64
67.	КНИГА 55. АВТОР: Жозеф Бедие (1864- 1938) Joseph Bedier ДЕЛО: РОМАН ЗА ТРИСТАН И ИЗОЛДА Le Roman de Tristan et Iseut	КСЦ	978-608-4694-02-1	64
68.	КНИГА 75. АВТОР: Непознат Anon. ДЕЛО: ЛАЗАРИЈО ДЕ ТОРМЕС La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554)	КСЦ	978-608-4694-17-5	64
69.	КНИГА 93. АВТОР: Волтер Voltaire /François-Marie Arouet/ (1694 –1778) ДЕЛО: КАНДИД; ЗАДИГ Candide. Zadig	КСЦ	978-608-4694-14-4	64
70.	КНИГА 106 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 1 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-04-5	64
71.	КНИГА 107 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 2 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-19-9	64
72.	КНИГА 119. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: ЦРКВАТА НОТР ДАМ ВО ПАРИЗ Notre-Dame de Paris	КСЦ	978-608-4694-03-8	64
73.	КНИГА 120 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 1 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-18-2	64

74.	КНИГА 121 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЈЛО: Клетници том 2 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-05-2	64
75.	КНИГА 196 АВТОР: Жерар де Нервал Gérard de Nerval (1808 – 1855) ДЕЈЛО: СИЛВИЈА; АУРЕЛИЈА Sylvie. Aurélia	КСЦ	978-608-4694-21-2	64
76.	КНИГА 222 АВТОР: Георг Бихнер Georg Büchner (1813 – 1837) ДЕЈЛО: ДАНТОНОВАТА СМРТ, ЛЕОНЦИ И ЛЕНА, ВОЈЦЕК Dantons Tod. Leonce und Lena. Woyzeck	КСЦ	978-608-4694-08-3	64
77.	КНИГА 253 АВТОР: Волт Витмен Walt Whitman (1819 – 1892) ДЕЈЛО: Стракови трева Leaves of Grass	КСЦ	978-608-4694-23-6	64
78.	КНИГА 256 АВТОР: Хенри Џејмс Henry James (1843 – 1916) ДЕЈЛО: Амбасадори The Ambassadors	КСЦ	978-608-4694-09-0	64
79.	КНИГА 278 АВТОР: Вирџинија Вулф Virginia Woolf (1882 – 1941) ДЕЈЛО: Своја сопствена соба; Три гвинеи A Room of One's Own, Three Guineas	КСЦ	978-608-4694-24-3	64
80.	КНИГА 283 АВТОР: Јудин О'Нил Eugene O'Neill (1888 – 1953) ДЕЈЛО: Кошнеж под брестовитс; Долго патување во ноќта Desire under the Elms; Long Day's Journey into Night	КСЦ	978-608-4694-10-6	64
81.	КНИГА 290 АВТОР: Френсис Скот Фицџералд Francis Scott Fitzgerald (1896 – 1940) ДЕЈЛО: Големниот Гетсби The Great Gatsby	КСЦ	978-608-4694-15-1	64
82.	КНИГА 292 АВТОР: Вилијам Фокнер William Faulkner (1897 – 1962) ДЕЈЛО: Врева и бес Sound and Fury	КСЦ	978-608-4694-01-4	64
83.	КНИГА 349. АВТОР: Ежен Јонеско Eugène Ionesco (1909 – 1994) ДЕЈЛО: СТОЛОВИ, КЕЈЛАВА ПЕЈАЧКА, НОСОРОГ Les Chaises. La Cantatrice Chauve. Rhinocéros	КСЦ	978-608-4694-25-0	64
84.	КНИГА 440. АВТОР: Чинуа Ачебе Chinua Achebe (1930 –) ДЕЈЛО: СВЕТ ВО ИСЧЕЗНУВАЊЕ Things Fall Apart	КСЦ	978-608-4694-20-5	64
85.	КНИГА 468 АВТОР: Опагот Прево Abbé Prévost (1697 – 1763) ДЕЈЛО: МАНОН ЛЕСКО Manon Lescaut	КСЦ	978-608-4694-11-3	64
86.	КНИГА 469 АВТОР: Хорас Волпол Horace Walpole (1717-1797) ДЕЈЛО: ОТРАНСКИОТ ЗАМОК The Castle of Otranto	КСЦ	978-608-4694-22-9	64

87.	КНИГА 471 АВТОР: Готхолд Ефраим Лесинг Gotthold Ephraim Lessing (1729 –1781) ДЕЈЛО: ЕМИЛИЈА ГАЛОТИ Emilia Galotti	КСЦ	978-608-4694-26-7	64
88.	КНИГА 472 АВТОР: Бернанден де Сен Пјер Bernardin de Saint Pierre (1737-1814) ДЕЈЛО: ПАВЛЕ И ВИРЦИНИЈА Paul et Virginie	КСЦ	978-608-4694-07-6	64
89.	КНИГА 486. АВТОР: Нацуме Сосеки Natsume Soseki (1867 –1916) ДЕЈЛО: СРЦЕТО НА НЕШТАТА Kokoro	КСЦ	978-608-4694-12-0	64
90.	КНИГА 508. АВТОР: Жилиен Грак Julien Gracq (1910 – 2007) ДЕЈЛО: Брегот на Сиртите Le Rivage des Syrtes	КСЦ	978-608-4694-06-9	64
91.	КНИГА 544. АВТОР: Патрик Модино Patrick Modiano (1945 – 2009) ДЕЈЛО: Улица на темни продавници Rue des boutiques obscures	КСЦ	978-608-4694-27-4	64
92.	КНИГА 549. АВТОР: Казуо Ишигуро Kazuo Ishiguro (1954 –) ДЕЈЛО: Не оставај ме никогаш Never Let Me Go	КСЦ	978-608-4694-13-7	64
93.	КНИГА 552. АВТОР: Бен Окри Ben Okri (1959 –) ДЕЈЛО: Гладниот пат The Famished Road	КСЦ	978-608-4694-28-1	64
94.	КНИГА 122. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЈЛО: Клетници том 3 Les Miserables	КСЦ	978-608-4694-55-7	64
95.	КНИГА 351. АВТОР: Жан Ануј Jean Anouilh (1910 – 1987) ДЕЈЛО: Антигона Antigone	КСЦ	978-608-4694-58-8	64

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за надворешни работи.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со министерот за надворешни работи со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-378/11
22 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

630.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.1.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 91 АВТОР: Џонатан Свифт (1667-1745) Jonathan Swift ДЕЛО: Гуливеровите патувања Gulliver's Travels	МАГОР	978-608-223-147-1	3
2.	КНИГА 150 АВТОР: Емили Бронте Emily Jane Brontë (1818 – 1848) ДЕЛО: Оркански висови Wuthering Heights	МАГОР	978-608-223-142-6	3
3.	КНИГА 262 АВТОР: Џозеф Конрад Joseph Conrad /Józef Teodor Konrad Korzeniowski/ (1857 –1924) ДЕЛО: Срцето на темнината; Тајфун Heart of Darkness; Typhoon	МАГОР	978-608-223-149-5	3
4.	КНИГА 310 АВТОР: Надежда Манделштам Надежда Манделштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 1 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-152-5	3
5.	КНИГА 311 АВТОР: Надежда Манделштам Надежда Манделштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 2 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-153-2	3
6.	КНИГА 345. АВТОР: Андре Малро André Malraux (1901 – 1976) ДЕЛО: ЧОВЕКОВАТА СУДБИНА La Condition humaine	МАГОР	978-608-223-146-4	3
7.	КНИГА 359. АВТОР: Фридрих Диренмат Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990) ДЕЛО: ПОСЕТАТА НА СТАРАТА ДАМА; ФИЗИЧАРИ Der Besuch der Alten Dame; Die Physiker	МАГОР	978-608-223-139-6	3
8.	КНИГА 376. АВТОР: Сол Белоу Saul Bellow (1915 – 2005) ДЕЛО: Херцог Herzog	МАГОР	978-608-223-143-3	3
9.	КНИГА 384. АВТОР: Тони Морисон Toni Morrison (1931 –) ДЕЛО: Соломоновата песна Song of Solomon	МАГОР	978-608-223-151-8	3

10.	КНИГА 390. АВТОР: Џулијан Барнс Julian Patrick Barnes (1946 –) ДЕЈЛО: ФЛОБЕРОВИОТ ПАПАГАЛ Flauber's Parrot	МАГОР	978-608-223-145-7	3
11.	КНИГА 420. АВТОР: Карлос Фуентес Carlos Fuentes (1928 –) ДЕЈЛО: СМРТТА НА АРТЕМИО КРУЗ La Muerte de Artemio Cruz	МАГОР	978-608-223-144-0	3
12.	КНИГА 464 АВТОР: Кристофер Марлоу Christopher Marlowe (1564 –1593) ДЕЈЛО: ТРАГИЧНАТА ПРИКАЗНА ЗА ДОКТОР ФАУСТ The Tragical History of Doctor Faustus	МАГОР	978-608-223-140-2	3
13.	КНИГА 474 АВТОР: Шодерло де Лакло Choderlos de Laclos (1741 –1803) ДЕЈЛО: ОПАСНИ ВРСКИ Les Liaisons dangereuses	МАГОР	978-608-223-148-8	3
14.	КНИГА 511. АВТОР: Бернард Маламуд Bernard Malamud (1914 – 1986) ДЕЈЛО: Мајсторот The Fixer	МАГОР	978-608-223-141-9	3
15.	КНИГА 533 АВТОР: Том Волф Tom Wolfe (1931 - /) ДЕЈЛО: ЛАДНОКРВНО In Cold Blood	МАГОР	978-608-223-150-1	3
16.	КНИГА 90 АВТОР: Даниел Дефо Daniel Defoe (1659 –1731) ДЕЈЛО: МОЛ ФЛАНДЕРС Möll Flanders	МАГОР	978-608-223-095-5	3
17.	КНИГА 157. АВТОР: Александар Сергеевич Пушкин Александар Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) ДЕЈЛО: Белкинови раскази; Капетановата ќерка Повести покојногo Ивана Петровича Белкина; Капитанская дочка	МАГОР	978-608-223-099-3	3
18.	КНИГА 173. АВТОР: Лав Николајевич Толстој Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) ДЕЈЛО: КОЗАЦИ; ХАЦИ МУРАТ; СМРТТА НА ИВАН ИЛИЧ; КРОЈЦЕРОВА СОНАТА Кзаки, Хаджи Мурат, Смерть Ивана Ильича, Крейперова соната	МАГОР	978-608-223-110-5	3
19.	КНИГА 198 АВТОР: Шарл Бодлер Charles Baudelaire (1821 – 1867) ДЕЈЛО: ЦВЕКЕТО НА ЗЛОТО Les Fleurs du mal	МАГОР	978-608-223-096-2	3
20.	КНИГА 251 АВТОР: Натанаел Хогорн Nathanael Hawthorn (1814-1885) ДЕЈЛО: Скарлетно слово The Scarlet Letter	МАГОР	978-608-223-100-6	3

21.	КНИГА 260 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЈЛО: Среќниот принц и други раскази The Happy Prince and Other Tales КНИГА 261 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЈЛО: Сликата на Доријан Греј The Picture of Dorian Gray	МАГОР	978-608-223-101-3	3
22.	КНИГА 285 АВТОР: Томас Стернс Елиот Thomas Stearns Eliot (1888–1965) ДЕЈЛО: Убиство во катедралата Murder in the Cathedral	МАГОР	978-608-223-094-8	3
23.	КНИГА 289 АВТОР: Олдос Хаксли Aldous Huxley (1894 – 1963) ДЕЈЛО: Бестрапен нов свет Brave New World	МАГОР	978-608-223-102-0	3
24.	КНИГА 305 АВТОР: Марина Цветаева Марина Цветаева (1892 – 1941) ДЕЈЛО: АВТОБИОГРАФСКА ПРОЗА; МОЈ ПУШКИН Мемуари, Мой Пушкин	МАГОР	978-608-223-109-9	3
25.	КНИГА 306 АВТОР: Владимир Набоков Владимир Набоков (1899 – 1977) ДЕЈЛО: ДАР Дар	МАГОР	978-608-223-108-2	3
26.	КНИГА 307. АВТОР: Владимир Набоков (1899 – 1977) Vladimir Nabokov ДЕЈЛО: Лолита Lolita	МАГОР	978-608-223-103-7	3
27.	КНИГА 312. АВТОР: Итало Звево Italo Svevo (1861 – 1928) ДЕЈЛО: СВЕСТА НА СЕНО La coscienza di Zeno	МАГОР	978-608-223-097-9	3
28.	КНИГА 341. АВТОР: Кензабуро Ое Kenzaburo Oe (1935 –) ДЕЈЛО: НЕШТО ЛИЧНО A Personal Matter	МАГОР	978-608-223-104-4	3
29.	КНИГА 407. АВТОР: Итало Калвино Italo Calvino (1923 – 1985) ДЕЈЛО: АКО ЕДНА ЗИМСКА НОЌ НЕКОЈ ПАТНИК Se una notte d'inverno un viaggiatore	МАГОР	978-608-223-107-5	3
30.	КНИГА 465 АВТОР: Саикаку Ихара Saikaku Ihara (1642 –1693) ДЕЈЛО: ЖИВОТОТ НА ЕДНА ВЉУБЕНА ЖЕНА The Life of an Amorous Woman	МАГОР	978-608-223-106-8	3
31.	КНИГА 476 АВТОР: Мери Шели Mary Shelley (1797-1851) ДЕЈЛО: ФРАНКЕШТАЈН Frankenstein	МАГОР	978-608-223-093-1	3

32.	КНИГА 514. АВТОР: Карсон Мек Кулерс Carson McCullers (1917-1967) ДЕЛО: СРЦЕТО Е ОСАМЕН ЛОВЕЦ The Heart is a Lonely Hunter	МАГОР	978-608-223-111-2	3
33.	КНИГА 550. АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958 –) ДЕЛО: Океан море Océano Mar КНИГА 551 АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958-/) ДЕЛО: СВИЛА Seta	МАГОР	978-608-223-098-6	3
34.	КНИГА 20. АВТОР: Непознат Anon. ТИБЕТАНСКА КНИГА НА МРТВИТЕ Bardo Thodol	ТРИ	978-608-230-103-7	3
35.	КНИГА 43. АВТОР: Петрониј (околу 27–66) Gaius Petronius Arbiter ДЕЛО: САТИРИКОН Satyricon	ТРИ	978-608-230-108-2	3
36.	КНИГА 204 АВТОР: Лотреамон (Исидор Дикас) Lautréamont (1846 – 1870) ДЕЛО: МАЛДОРОРОВИТЕ ПЕСНИ Les Chants de Maldoror	ТРИ	978-608-230-025-2	3
37.	КНИГА 281 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Љубовникот на леџи Четерли Lady Chatterley's Lover	ТРИ	978-608-230-105-1	3
38.	КНИГА 300 АВТОР: Андреј Бели Андрей Белый (1880 – 1934) ДЕЛО: ПЕТРОГРАД Петербург	ТРИ	978-608-230-109-9	3
39.	КНИГА 74. АВТОР: Мигел де Сервантес Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) ДЕЛО: ПРИМЕРНИ НОВЕЛИ Novelas ejemplares	ТРИ	978-608-230-044-3	3
40.	КНИГА 77. АВТОР: Педро Калдерон де ла Барка Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681) ДЕЛО: ЖИВОТОТ Е СОН La vida es sueño	ТРИ	978-608-230-083-2	3
41.	КНИГА 86. АВТОР: Молиер Molière /Jean-Baptiste Poquelin/ (1622 – 1673) ДЕЛО: ДОН ЖУАН, ТАРТИФ, МИЗАНТРОП, СКРЖАВЕЦ, ГРАЃАНИНОТ БЛАГОРОДНИК, ВООБРАЗЕНИОТ БОЛЕН Don Juan. Le Tartuffe. Le Misanthrope. L'Avare. Le Bourgeois gentilhomme. Le Malade Imaginaire	ТРИ	978-608-230-081-8	3
42.	КНИГА 125. АВТОР: Гистав Флобер Gustave Flaubert (1821 –1880) ДЕЛО: БУВАР И ПЕКИШЕ Bouvard et Pécuchet	ТРИ	978-608-230-084-9	3

43.	КНИГА 203 АВТОР: Анатол Франс Anatole France (1844 – 1924) ДЕЛО: БОГОВИТЕ СЕ ЖЕДНИ Les Dieux Ont Soif	ТРИ	978-608-230-043-6	3
44.	КНИГА 282 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Синови и љубовници Sons and Lovers	ТРИ	978-608-230-082-5	3
45.	КНИГА 26. АВТОР: Уеда Акинари Ueda Akinari (1734 – 1809) ДЕЛО: УГЕЦУ МОНОГАТАРИ Tales of Moonlight and Rain (Ugetsu monogatari)	КСЦ	978-608-4694-53-3	3
46.	КНИГА 31. АВТОР: Езоп Αἰσώπος (620 – 560 год. од ст. ера) ДЕЛО: БАСНИ FABLES	КСЦ	978-608-4694-44-1	3
47.	КНИГА 44. АВТОР: Апулеј Lucius Apuleius (с. 123/125 – с. 180) ДЕЛО: МЕТАМОРФОЗИ или ЗЛАТНОТО МАГАРЕ Asinus aureus	КСЦ	978-608-4694-35-9	3
48.	КНИГА 97. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Тристам Шенди том 1 Tristram Shandy	КСЦ	978-608-4694-57-1	3
49.	КНИГА 99. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Сентиментално патување Sentimental Journey	КСЦ	978-608-4694-45-8	3
50.	КНИГА 145 АВТОР: Чарлс Дикенс Charles Dickens (1812 – 1870) ДЕЛО: Давид Коперфилд том 1 David Copperfield	КСЦ	978-608-4694-50-2	3
51.	КНИГА 206 АВТОР: Андре Жид André Gide (1869 – 1951) ДЕЛО: ТЕСНА ВРАТА; ПАСТОРАЛНА СИМФОНИЈА LA PORTE ÉTROITE. LA SYMPHONIE PASTORALE	КСЦ	978-608-4694-42-7	3
52.	КНИГА 217 АВТОР: Луј-Фердинанд Селин Louis-Ferdinand Céline (1894 – 1961) ДЕЛО: ПАТУВАЊЕ ДО КРАЈОТ НА НОЌТА Voyage au bout de la nuit	КСЦ	978-608-4694-43-4	3
53.	КНИГА 273 АВТОР: Џејмс Џојс James Joyce (1882 – 1941) ДЕЛО: Портрет на уметникот во младоста A Portrait of the Artist as a Young Man	КСЦ	978-608-4694-51-9	3
54.	КНИГА 288 АВТОР: Џ. Р. Р. Толкин John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973) ДЕЛО: Хобит The Hobbit	КСЦ	978-608-4694-52-6	3

55.	КНИГА 347. АВТОР: Жан-Пол Сартр Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) ДЕЛО: ЗБОРОВИ Les Mots	КСЦ	978-608-4694-36-6	3
56.	КНИГА 360. АВТОР: Зигфрид Ленц Siegfried Lenz (1926 –) ДЕЛО: ОСТАВНИНАТА НА АРНЕ Arnes Nachlass	КСЦ	978-608-4694-37-3	3
57.	КНИГА 395. АВТОР: Аријадна Ефрон – Борис Пастернак Ариадна Сергеевна Эфрон (1912 - 1975). Борис Пастернак (1890 — 1960) ДЕЛО: ПРЕПИСКА Переписка	КСЦ	978-608-4694-54-0	3
58.	КНИГА 413. АВТОР: Ернесто Сабаго Ernesto Sabato (1911 –) ДЕЛО: ЗА ЈУНАЦИТЕ И ГРОБОВИТЕ Sobre héroes y tumbas	КСЦ	978-608-4694-38-0	3
59.	КНИГА 425. АВТОР: Витолд Гомбровиц Witold Gombrowicz (1904 – 1969) ДЕЛО: ДНЕВНИК том 1 Dzienniki 1	КСЦ	978-608-4694-39-7	3
60.	КНИГА 450. АВТОР: Пјер Абелар Pierre Abelard (1079 – 1142) ДЕЛО: Историјата на моите несреќи Historia calamitatum (The story of my misfortunes)	КСЦ	978-608-4694-47-2	3
61.	КНИГА 500 АВТОР: Шандор Мараи (1900 –1989) Sándor Márai ДЕЛО: КАЗАНОВА ВО БОЛЦАНО Vendégjáték Bolzanóban	КСЦ	978-608-4694-41-0	3
62.	КНИГА 517. АВТОР: Ајрис Мурдок Iris Murdoch (1919-1999) ДЕЛО: Морето, морето The Sea, the Sea	КСЦ	978-608-4694-46-5	3
63.	КНИГА 520 АВТОР: Реј Бредбери (1920- /) Ray Bradbury ДЕЛО: МАРСОВСКИТЕ ХРОНИКИ The Martian Chronicles	КСЦ	978-608-4694-48-9	3
64.	КНИГА 531 АВТОР: Филип К. Дик Philip K. Dick (1928 –1982) ДЕЛО: ДАЛИ АНДРОИДИТЕ СОНУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИ ОВЦИ Do Androids Dream of Electronic Sheep	КСЦ	978-608-4694-40-3	3
65.	КНИГА 1. АВТОР: Непознат Анон., околу 1700. година од ст. е. ДЕЛО: ЕПОТ ЗА ГИЛГАМЕШ Epic of Gilgamesh /He who Saw the Deep (Sha naqba īmuru) or Surpassing All Other Kings (Shūtur eli sharrī)	КСЦ	978-608-4694-00-7	3
66.	КНИГА 45. АВТОР: Лонго (околу 2 век) Λόγγος ДЕЛО: ДАФНИС И ХЛОЕ Δάφνης καὶ Χλόη	КСЦ	978-608-4694-16-8	3

67.	КНИГА 55. АВТОР: Жозеф Бедие (1864- 1938) Joseph Bedier ДЕЛО: РОМАН ЗА ТРИСТАН И ИЗОЛДА Le Roman de Tristan et Iseut	КСЦ	978-608-4694-02-1	3
68.	КНИГА 75. АВТОР: Непознат Анон. ДЕЛО: ЛАЗАРИЛО ДЕ ТОРМЕС La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554)	КСЦ	978-608-4694-17-5	3
69.	КНИГА 93. АВТОР: Волтер Voltaire /François-Marie Arouet/ (1694 –1778) ДЕЛО: КАНДИД; ЗАДИГ Candide. Zadig	КСЦ	978-608-4694-14-4	3
70.	КНИГА 106 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 1 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-04-5	3
71.	КНИГА 107 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 2 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-19-9	3
72.	КНИГА 119. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: ЦРКВАТА НОТР ДАМ ВО ПАРИЗ Notre-Dame de Paris	КСЦ	978-608-4694-03-8	3
73.	КНИГА 120 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 1 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-18-2	3
74.	КНИГА 121 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 2 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-05-2	3
75.	КНИГА 196 АВТОР: Жерар де Нервал Gérard de Nerval (1808 – 1855) ДЕЛО: СИЛВИЈА; АУРЕЛИЈА Sylvie. Aurélia	КСЦ	978-608-4694-21-2	3
76.	КНИГА 222 АВТОР: Георг Бихнер Georg Büchner (1813 – 1837) ДЕЛО: ДАНТОНОВАТА СМРТ, ЛЕОНЦ И ЛЕНА, ВОЛЦЕК Dantons Tod. Leonce und Lena. Woyzeck	КСЦ	978-608-4694-08-3	3
77.	КНИГА 253 АВТОР: Волт Витмен Walt Whitman (1819 – 1892) ДЕЛО: Стракови трева Leaves of Grass	КСЦ	978-608-4694-23-6	3
78.	КНИГА 256 АВТОР: Хенри Џејмс Henry James (1843 – 1916) ДЕЛО: Амбасадори The Ambassadors	КСЦ	978-608-4694-09-0	3
79.	КНИГА 278 АВТОР: Вирџинија Вулф Virginia Woolf (1882 – 1941) ДЕЛО: Своја сопствена соба; Три гвинени A Room of One's Own, Three Guineas	КСЦ	978-608-4694-24-3	3

80.	КНИГА 283 АВТОР: Јудин О'Нил Eugene O'Neill (1888 – 1953) ДЕЛО: Копнеж под брестовите; Долго патување во ноќта Desire under the Elms; Long Day's Journey into Night	КСЦ	978-608-4694-10-6	3
81.	КНИГА 290 АВТОР: Френсис Скот Фицџералд Francis Scott Fitzgerald (1896 – 1940) ДЕЛО: Големiot Гетсби The Great Gatsby	КСЦ	978-608-4694-15-1	3
82.	КНИГА 292 АВТОР: Вилијам Фокнер William Faulkner (1897 – 1962) ДЕЛО: Врева и бес Sound and Fury	КСЦ	978-608-4694-01-4	3
83.	КНИГА 349. АВТОР: Ежен Јонеско Eugène Ionesco (1909 – 1994) ДЕЛО: СТОЛОВИ, КЕЛАВА ПЕЈАЧКА, НОСОРОГ Les Chaises. La Cantatrice Chauve. Rhinocéros	КСЦ	978-608-4694-25-0	3
84.	КНИГА 440. АВТОР: Чинуа Ачебе Chinua Achebe (1930 –) ДЕЛО: СВЕТ ВО ИСЧЕЗНУВАЊЕ Things Fall Apart	КСЦ	978-608-4694-20-5	3
85.	КНИГА 468 АВТОР: Опатот Прево Abbé Prévost (1697 – 1763) ДЕЛО: МАНОН ЛЕСКО Manon Lescaut	КСЦ	978-608-4694-11-3	3
86.	КНИГА 469 АВТОР: Хорас Волпол Horace Walpole (1717-1797) ДЕЛО: ОТРАНСКИОТ ЗАМОК The Castle of Otranto	КСЦ	978-608-4694-22-9	3
87.	КНИГА 471 АВТОР: Готхолд Ефраим Лесинг Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781) ДЕЛО: ЕМИЛИЈА ГАЛОТИ Emilia Galotti	КСЦ	978-608-4694-26-7	3
88.	КНИГА 472 АВТОР: Бернарден де Сен Пјер Bernardin de Saint Pierre (1737-1814) ДЕЛО: ПАВЛЕ И ВИРЏИНИЈА Paul et Virginie	КСЦ	978-608-4694-07-6	3
89.	КНИГА 486. АВТОР: Нацуме Сосеки Natsume Soseki (1867 – 1916) ДЕЛО: СРЦЕТО НА НЕШТАТА Kokoro	КСЦ	978-608-4694-12-0	3
90.	КНИГА 508. АВТОР: Жилиен Грак Julien Gracq (1910 – 2007) ДЕЛО: Брегот на Сиртите Le Rivage des Syrtes	КСЦ	978-608-4694-06-9	3
91.	КНИГА 544. АВТОР: Патрик Модiano Patrick Modiano (1945 – 2009) ДЕЛО: Улица на темни продавници Rue des boutiques obscures	КСЦ	978-608-4694-27-4	3

92.	КНИГА 549. АВТОР: Казуо Ишигуро Kazuo Ishiguro (1954 –) ДЕЛО: Не оставај ме никогаш Never Let Me Go	КСЦ	978-608-4694-13-7	3
93.	КНИГА 552. АВТОР: Бен Окри Ben Okri (1959 –) ДЕЛО: Гладниот пат The Famished Road	КСЦ	978-608-4694-28-1	3
94.	КНИГА 122. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 3 Les Miserables	КСЦ	978-608-4694-55-7	3
95.	КНИГА 351. АВТОР: Жан Ануј Jean Anouilh (1910 – 1987) ДЕЛО: Антигона Antigone	КСЦ	978-608-4694-58-8	3

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за локална самоуправа.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со министерот за локална самоуправа со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-378/12
22 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

631.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.1.2013 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 91 АВТОР: Џонатан Свифт (1667-1745) Jonathan Swift ДЕЛО: Гуливеровите патувања Gulliver's Travels	МАГОР	978-608-223-147-1	3
2.	КНИГА 150 АВТОР: Емили Бронте Emily Jane Brontë (1818 – 1848) ДЕЛО: Оркански висови Wuthering Heights	МАГОР	978-608-223-142-6	3
3.	КНИГА 262 АВТОР: Џозеф Конрад Joseph Conrad /Józef Teodor Konrad Korzeniowski/ (1857 –1924) ДЕЛО: Срцето на темнината; Тајфун Heart of Darkness; Typhoon	МАГОР	978-608-223-149-5	3
4.	КНИГА 310 АВТОР: Надежда Манделштам Надежда Манделштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕЌАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 1 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-152-5	3
5.	КНИГА 311 АВТОР: Надежда Манделштам Надежда Манделштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕЌАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 2 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-153-2	3
6.	КНИГА 345. АВТОР: Андре Малро André Malraux (1901 – 1976) ДЕЛО: ЧОВЕКОВАТА СУДБИНА La Condition humaine	МАГОР	978-608-223-146-4	3
7.	КНИГА 359. АВТОР: Фридрих Диренмат Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990) ДЕЛО: ПОСЕТАТА НА СТАРАТА ДАМА; ФИЗИЧАРИ Der Besuch der Alten Dame; Die Physiker	МАГОР	978-608-223-139-6	3
8.	КНИГА 376. АВТОР: Сол Белоу Saul Bellow (1915 – 2005) ДЕЛО: Херцог Herzog	МАГОР	978-608-223-143-3	3

9.	КНИГА 384. АВТОР: Тони Морисон Toni Morrison (1931 –) ДЕЛО: Соломоновата песна Song of Solomon	МАГОР	978-608-223- 151-8	3
10.	КНИГА 390. АВТОР: Џулијан Барнс Julian Patrick Barnes (1946 –) ДЕЛО: Флоберовиот папагал Flaubert's Parrot	МАГОР	978-608-223- 145-7	3
11.	КНИГА 420. АВТОР: Карлос Фуентес Carlos Fuentes (1928 –) ДЕЛО: СМРТТА НА АРТЕМИО КРУЗ La Muerte de Artemio Cruz	МАГОР	978-608-223- 144-0	3
12.	КНИГА 464 АВТОР: Кристофер Марлоу Christopher Marlowe (1564 –1593) ДЕЛО: ТРАГИЧНАТА ПРИКАЗНА ЗА ДОКТОР ФАУСТ The Tragical History of Doctor Faustus	МАГОР	978-608-223- 140-2	3
13.	КНИГА 474 АВТОР: Шодерло де Лакло Choderlos de Laclos (1741 –1803) ДЕЛО: ОПАСНИ ВРСКИ Les Liaisons dangereuses	МАГОР	978-608-223- 148-8	3
14.	КНИГА 511. АВТОР: Бернард Маламуд Bernard Malamud (1914 – 1986) ДЕЛО: Мајсторот The Fixer	МАГОР	978-608-223- 141-9	3
15.	КНИГА 533 АВТОР: Том Волф Tom Wolfe (1931 - /) ДЕЛО: ЛАДНОКРВНО In Cold Blood	МАГОР	978-608-223- 150-1	3
16.	КНИГА 90 АВТОР: Даниел Дефо Daniel Defoe (1659 –1731) ДЕЛО: МОЛ ФЛАНДЕРС Moll Flanders	МАГОР	978-608-223- 095-5	3
17.	КНИГА 157. АВТОР: Александар Сергеевич Пушкин Александар Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) ДЕЛО: Белкинови раскази; Капетановата ќерка Повести покојниот Ивана Петровича Белкина; Капитанская дочка	МАГОР	978-608-223- 099-3	3
18.	КНИГА 173. АВТОР: Лав Николајевич Толстој Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) ДЕЛО: КОЗАЦИ; ХАЏИ МУРАТ; СМРТТА НА ИВАН ИЛИЧ; КРОЈЦЕРОВА СОНАТА Казаци, Хаджи Мурат, Смрт на Ивана Иљича, Крејцеровата соната	МАГОР	978-608-223- 110-5	3
19.	КНИГА 198 АВТОР: Шарл Бодлер Charles Baudelaire (1821 – 1867) ДЕЛО: ЦВЕКЕТО НА ЗЛОТО Les Fleurs du mal	МАГОР	978-608-223- 096-2	3

20.	КНИГА 251 АВТОР: Натанаел Хоторн Nathanael Hawthorn (1814-1885) ДЕЛО: Скарлетно слово The Scarlet Letter	МАГОР	978-608-223-100-6	3
21.	КНИГА 260 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Среќниот принц и други раскази The Happy Prince and Other Tales КНИГА 261 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Сликата на Доријан Греј The Picture of Dorian Gray	МАГОР	978-608-223-101-3	3
22.	КНИГА 285 АВТОР: Томас Стернс Елиот Thomas Stearns Eliot (1888–1965) ДЕЛО: Убиство во катедралата Murder in the Cathedral	МАГОР	978-608-223-094-8	3
23.	КНИГА 289 АВТОР: Олдос Хаксли Aldous Huxley (1894 – 1963) ДЕЛО: Бестрашен нов свет Brave New World	МАГОР	978-608-223-102-0	3
24.	КНИГА 305 АВТОР: Марина Цветаева Марина Цветасва (1892 – 1941) ДЕЛО: АВТОБИОГРАФСКА ПРОЗА; МОЈ ПУШКИН Мемуары, Мой Пушкин	МАГОР	978-608-223-109-9	3
25.	КНИГА 306 АВТОР: Владимир Набоков Владимир Набоков (1899 – 1977) ДЕЛО: ДАР Дар	МАГОР	978-608-223-108-2	3
26.	КНИГА 307. АВТОР: Владимир Набоков (1899 – 1977) Vladimir Nabokov ДЕЛО: Лолига Lolita	МАГОР	978-608-223-103-7	3
27.	КНИГА 312. АВТОР: Итало Звево Italo Svevo (1861 – 1928) ДЕЛО: СВЕСТА НА СЕНО La coscienza di Zeno	МАГОР	978-608-223-097-9	3
28.	КНИГА 341. АВТОР: Кензабуро Ое Kenzaburo Oe (1935 –) ДЕЛО: НЕШТО ЛИЧНО A Personal Matter	МАГОР	978-608-223-104-4	3
29.	КНИГА 407. АВТОР: Итало Калвино Italo Calvino (1923 – 1985) ДЕЛО: АКО ЕДНА ЗИМСКА НОЌ НЕКОЈ ПАТНИК Se una notte d'inverno un viaggiatore	МАГОР	978-608-223-107-5	3

30.	КНИГА 465 АВТОР: Саикаку Ихара Saikaku Ihara (1642 –1693) ДЕЛО: ЖИВОТОТ НА ЕДНА ВЉУБЕНА ЖЕНА The Life of an Amorous Woman	МАГОР	978-608-223-106-8	3
31.	КНИГА 476 АВТОР: Мери Шели Mary Shelley (1797-1851) ДЕЛО: ФРАНКЕШТАЈН Frankenstein	МАГОР	978-608-223-093-1	3
32.	КНИГА 514. АВТОР: Карсон Мек Кулерс Carson McCullers (1917-1967) ДЕЛО: СРЦЕТО Е ОСАМЕН ЛОВЕЦ The Heart is a Lonely Hunter	МАГОР	978-608-223-111-2	3
33.	КНИГА 550. АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958 –) ДЕЛО: Оксан море Océano Mar КНИГА 551 АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958-/ ДЕЛО: СВИЛА Seta	МАГОР	978-608-223-098-6	3
34.	КНИГА 20. АВТОР: Непознат Анон. ТИБЕТАНСКА КНИГА НА МРТВИТЕ Vardo Thodol	ТРИ	978-608-230-103-7	3
35.	КНИГА 43. АВТОР: Петрониј (околу 27–66) Gaius Petronius Arbiter ДЕЛО: САТИРИКОН Satyricon	ТРИ	978-608-230-108-2	3
36.	КНИГА 204 АВТОР: Лотреамон (Исидор Дикас) Lautréamont (1846 – 1870) ДЕЛО: МАЛДОРОРОВИТЕ ПЕСНИ Les Chants de Maldoror	ТРИ	978-608-230-025-2	3
37.	КНИГА 281 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Љубовникот на леџи ЧетерлиLady Chatterley's Lover	ТРИ	978-608-230-105-1	3
38.	КНИГА 300 АВТОР: Андреј Бели Андрей Белый (1880 – 1934) ДЕЛО: ПЕТРОГРАД Петербург	ТРИ	978-608-230-109-9	3
39.	КНИГА 74. АВТОР: Мигел де Сервантес Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) ДЕЛО: ПРИМЕРНИ НОВЕЛИ Novelas ejemplares	ТРИ	978-608-230-044-3	3

40.	КНИГА 77. АВТОР: Педро Калдерон де ла Барка Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681) ДЕЛО: ЖИВОТОТ Е СОН La vida es sueño	ТРИ	978-608-230-083-2	3
41.	КНИГА 86. АВТОР: Молиер Molière /Jean-Baptiste Poquelin/ (1622 – 1673) ДЕЛО: ДОН ЖУАН, ТАРТИФ, МИЗАНТРОП, СКРЖАВЕЦ, ГРАЃАНИНОТ БЛАГОРОДНИК, ВООБРАЗЕНИОТ БОЛЕН Don Juan. Le Tartuffe. Le Misanthrope. L'Avare. Le Bourgeois gentilhomme. Le Malade Imaginaire	ТРИ	978-608-230-081-8	3
42.	КНИГА 125. АВТОР: Гистав Флобер Gustave Flaubert (1821 – 1880) ДЕЛО: БУВАР И ПЕКИШЕ Bouvard et Pécuchet	ТРИ	978-608-230-084-9	3
43.	КНИГА 203 АВТОР: Анатол Франс Anatole France (1844 – 1924) ДЕЛО: БОГОВИТЕ СЕ ЖЕДНИ Les Dieux Ont Soif	ТРИ	978-608-230-043-6	3
44.	КНИГА 282 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Синови и љубовници Sons and Lovers	ТРИ	978-608-230-082-5	3
45.	КНИГА 26. АВТОР: Уеда Акинари Ueda Akinari (1734 – 1809) ДЕЛО: УГЕЦУ МОНОГАТАРИ Tales of Moonlight and Rain (Ugetsu monogatari)	КСЦ	978-608-4694-53-3	3
46.	КНИГА 31. АВТОР: Езоп Ἄισωπος (620 – 560 год. од ст. ера) ДЕЛО: БАСНИ FABLES	КСЦ	978-608-4694-44-1	3
47.	КНИГА 44. АВТОР: Апулеј Lucius Apuleius (с. 123/125 – с. 180) ДЕЛО: МЕТАМОРФОЗИ или ЗЛАТНОТО МАГАРЕ Asinus aureus	КСЦ	978-608-4694-35-9	3
48.	КНИГА 97. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Тристам Шенди том 1 Tristram Shandy	КСЦ	978-608-4694-57-1	3
49.	КНИГА 99. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Сентиментално патување Sentimental Journey	КСЦ	978-608-4694-45-8	3
50.	КНИГА 145 АВТОР: Чарлс Дикенс Charles Dickens (1812 – 1870) ДЕЛО: Давид Коперфилд том 1 David Copperfield	КСЦ	978-608-4694-50-2	3

51.	КНИГА 206 АВТОР: Андре Жид André Gide (1869 – 1951) ДЕЛО: ТЕСНА ВРАТА; ПАСТОРАЛНА СИМФОНИЈА LA PORTE ÉTROITE. LA SYMPHONIE PASTORALE	КСЦ	978-608-4694- 42-7	3
52.	КНИГА 217 АВТОР: Луј-Фердинанд Селин Louis-Ferdinand Céline (1894 – 1961) ДЕЛО: ПАТУВАЊЕ ДО КРАЈОТ НА НОЌТА Voyage au bout de la nuit	КСЦ	978-608-4694- 43-4	3
53.	КНИГА 273 АВТОР: Џејмс Џојс James Joyce (1882 – 1941) ДЕЛО: Портрет на уметникот во младоста A Portrait of the Artist as a Young Man	КСЦ	978-608-4694- 51-9	3
54.	КНИГА 288 АВТОР: Џ. Р. Р. Толкин John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973) ДЕЛО: Хобит The Hobbit	КСЦ	978-608-4694- 52-6	3
55.	КНИГА 347. АВТОР: Жан-Пол Сартр Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) ДЕЛО: ЗБОРОВИ Les Mots	КСЦ	978-608-4694- 36-6	3
56.	КНИГА 360. АВТОР: Зигфрид Ленц Siegfried Lenz (1926 –) ДЕЛО: ОСТАВНИНАТА НА АРНЕ Arnes Nachlass	КСЦ	978-608-4694- 37-3	3
57.	КНИГА 395. АВТОР: Аријадна Ефрон – Борис Пастернак Аријадна Сергејевна Ефрон (1912 - 1975). Борис Пастернак (1890 — 1960) ДЕЛО: ПРЕПИСКА Переписка	КСЦ	978-608-4694- 54-0	3
58.	КНИГА 413. АВТОР: Ернесто Сабато Ernesto Sabato (1911 –) ДЕЛО: ЗА ЈУНАЦИТЕ И ГРОБОВИТЕ Sobre héroes y tumbas	КСЦ	978-608-4694- 38-0	3
59.	КНИГА 425. АВТОР: Витолд Гомбрович Witold Gombrowicz (1904 – 1969) ДЕЛО: ДНЕВНИК том I Dzienniki I	КСЦ	978-608-4694- 39-7	3
60.	КНИГА 450. АВТОР: Пјер Абелар Pierre Abelard (1079 – 1142) ДЕЛО: Историјата на моите несреќи Historia calamitatum (The story of my misfortunes)	КСЦ	978-608-4694- 47-2	3
61.	КНИГА 500 АВТОР: Шандор Марай (1900 – 1989) Sándor Márai ДЕЛО: КАЗАНОВА ВО БОЛЦАНО Vendégjáték Bolzanóban	КСЦ	978-608-4694- 41-0	3

62.	КНИГА 517. АВТОР: Ајрис Мурдок Iris Murdoch (1919-1999) ДЕЛО: Морето, морето The Sea, the Sea	КСЦ	978-608-4694-46-5	3
63.	КНИГА 520 АВТОР: Реј Бредбери (1920- /) Ray Bradbury ДЕЛО: МАРСОВСКИТЕ ХРОНИКИ The Martian Chronicles	КСЦ	978-608-4694-48-9	3
64.	КНИГА 531 АВТОР: Филип К. Дик Philip K. Dick (1928 –1982) ДЕЛО: ДАЛИ АНДРОИДИТЕ СОНУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИ ОВЦИ Do Androids Dream of Electronic Sheep	КСЦ	978-608-4694-40-3	3
65.	КНИГА 1. АВТОР: Непознат Анон., околу 1700. godina од ст. е. ДЕЛО: ЕПОТ ЗА ГИЛГАМЕШ Epic of Gilgamesh /He who Saw the Deep (Sha naqba imuru) or Surpassing All Other Kings (Shūtur eli sharrī)	КСЦ	978-608-4694-00-7	3
66.	КНИГА 45. АВТОР: Лонго (околу 2 век) Λόγγος ДЕЛО: ДАФНИС И ХЛОЕ Δάφνις καὶ Χλόη	КСЦ	978-608-4694-16-8	3
67.	КНИГА 55. АВТОР: Жозеф Бедие (1864- 1938) Joseph Bedier ДЕЛО: РОМАН ЗА ТРИСТАН И ИЗОЛДА Le Roman de Tristan et Iseut	КСЦ	978-608-4694-02-1	3
68.	КНИГА 75. АВТОР: Непознат Анон. ДЕЛО: ЛАЗАРИЛО ДЕ ТОРМЕС La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554)	КСЦ	978-608-4694-17-5	3
69.	КНИГА 93. АВТОР: Волтер Voltaire /François-Marie Arouet/ (1694 –1778) ДЕЛО: КАНДИД; ЗАДИГ Candide. Zadig	КСЦ	978-608-4694-14-4	3
70.	КНИГА 106 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 1 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-04-5	3
71.	КНИГА 107 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 2 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-19-9	3
72.	КНИГА 119. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: ЦРКВАТА НОТР ДАМ ВО ПАРИЗ Notre-Dame de Paris	КСЦ	978-608-4694-03-8	3

73.	КНИГА 120 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 1 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-18-2	3
74.	КНИГА 121 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 2 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-05-2	3
75.	КНИГА 196 АВТОР: Жерар де Нервал Gérard de Nerval (1808 – 1855) ДЕЛО: СИЛВИЈА; АУРЕЛИЈА Sylvie. Aurélia	КСЦ	978-608-4694-21-2	3
76.	КНИГА 222 АВТОР: Георг Бихнер Georg Büchner (1813 – 1837) ДЕЛО: ДАНТОНОВАТА СМРТ, ЛЕОНЦ И ЛЕНА, ВОЛЦЕК Dantons Tod. Leonce und Lena. Woyzeck	КСЦ	978-608-4694-08-3	3
77.	КНИГА 253 АВТОР: Волт Витмен Walt Whitman (1819 – 1892) ДЕЛО: Стракови трева Leaves of Grass	КСЦ	978-608-4694-23-6	3
78.	КНИГА 256 АВТОР: Хенри Џејмс Henry James (1843 – 1916) ДЕЛО: Амбасадори The Ambassadors	КСЦ	978-608-4694-09-0	3
79.	КНИГА 278 АВТОР: Вирџинија Вулф Virginia Woolf (1882 – 1941) ДЕЛО: Своја сопствена соба; Три гвинеи A Room of One's Own, Three Guineas	КСЦ	978-608-4694-24-3	3
80.	КНИГА 283 АВТОР: Јуџин О'Нил Eugene O'Neill (1888 – 1953) ДЕЛО: Копнеж под брестовите; Долго патување во ноќта Desire under the Elms; Long Day's Journey into Night	КСЦ	978-608-4694-10-6	3
81.	КНИГА 290 АВТОР: Френсис Скот Фицџералд Francis Scott Fitzgerald (1896 – 1940) ДЕЛО: Големиот Гетсби The Great Gatsby	КСЦ	978-608-4694-15-1	3
82.	КНИГА 292 АВТОР: Вилијам Фокнер William Faulkner (1897 – 1962) ДЕЛО: Врева и бес Sound and Fury	КСЦ	978-608-4694-01-4	3
83.	КНИГА 349. АВТОР: Ежен Јонеско Eugène Ionesco (1909 – 1994) ДЕЛО: СТОЛОВИ, КЕЛАВА ПЕЈАЧКА, НОСОРОГ Les Chaises. La Cantatrice Chauve. Rhinocéros	КСЦ	978-608-4694-25-0	3

84.	КНИГА 440. АВТОР: Чинуа Ачебе Chinua Achebe (1930 –) ДЕЛО: СВЕТ ВО ИСЧЕЗНУВАЊЕ Things Fall Apart	КСЦ	978-608-4694- 20-5	3
85.	КНИГА 468 АВТОР: Опатот Прево Abbé Prévost (1697 –1763) ДЕЛО: МАНОН ЛЕСКО Manon Lescaut	КСЦ	978-608-4694- 11-3	3
86.	КНИГА 469 АВТОР: Хорас Волпол Horace Walpole (1717-1797) ДЕЛО: ОТРАНСКИОТ ЗАМОК The Castle of Otranto	КСЦ	978-608-4694- 22-9	3
87.	КНИГА 471 АВТОР: Готхолд Ефраим Лесинг Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781) ДЕЛО: ЕМИЛИЈА ГАЛОТИ Emilia Galotti	КСЦ	978-608-4694- 26-7	3
88.	КНИГА 472 АВТОР: Бернанден де Сен Пјер Bernardin de Saint Pierre (1737-1814) ДЕЛО: ПАВЛЕ И ВИРЏИНИЈА Paul et Virginie	КСЦ	978-608-4694- 07-6	3
89.	КНИГА 486. АВТОР: Наџуме Сосеки Natsume Soseki (1867 –1916) ДЕЛО: СРЦЕТО НА НЕШТАТА Kokoro	КСЦ	978-608-4694- 12-0	3
90.	КНИГА 508. АВТОР: Жилиен Грак Julien Gracq (1910 – 2007) ДЕЛО: Брегот на Сиртите Le Rivage des Syrtes	КСЦ	978-608-4694- 06-9	3
91.	КНИГА 544. АВТОР: Патрик Модiano Patrick Modiano (1945 – 2009) ДЕЛО: Улица на темни продавници Rue des boutiques obscures	КСЦ	978-608-4694- 27-4	3
92.	КНИГА 549. АВТОР: Казуо Ишигуро Kazuo Ishiguro (1954 –) ДЕЛО: Не оставај ме никогаш Never Let Me Go	КСЦ	978-608-4694- 13-7	3
93.	КНИГА 552. АВТОР: Бен Окри Ben Okri (1959 –) ДЕЛО: Гладниот пат The Famished Road	КСЦ	978-608-4694- 28-1	3
94.	КНИГА 122. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 3 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694- 55-7	3
95.	КНИГА 351. АВТОР: Жан Ануј Jean Anouilh (1910 – 1987) ДЕЛО: Антигона Antigone	КСЦ	978-608-4694- 58-8	3

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за информатичко општество и администрација.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со министерот за информатичко општество и администрација со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-378/13
22 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

632.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 50/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.1.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ЕКОНОМИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 91 АВТОР: Џонатан Свифт (1667-1745) Jonathan Swift ДЕЛО: Гуливеровите патувања Gulliver's Travels	МАГОР	978-608-223-147-1	3
2.	КНИГА 150 АВТОР: Емили Бронте Emily Jane Brontë (1818 – 1848) ДЕЛО: Оркански висови Wuthering Heights	МАГОР	978-608-223-142-6	3
3.	КНИГА 262 АВТОР: Џозеф Конрад Joseph Conrad /Józef Teodor Konrad Korzeniowski/ (1857 –1924) ДЕЛО: Срцето на темнината; Тајфун Heart of Darkness; Typhoon	МАГОР	978-608-223-149-5	3
4.	КНИГА 310 АВТОР: Надежда Манделштам Надежда Манделштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 1 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-152-5	3
5.	КНИГА 311 АВТОР: Надежда Манделштам Надежда Манделштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 2 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-153-2	3
6.	КНИГА 345. АВТОР: Андре Малро André Malraux (1901 – 1976) ДЕЛО: ЧОВЕКОВАТА СУДБИНА La Condition humaine	МАГОР	978-608-223-146-4	3
7.	КНИГА 359. АВТОР: Фридрих Диренмат Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990) ДЕЛО: ПОСЕТАТА НА СТАРАТА ДАМА; ФИЗИЧАРИ Der Besuch der Alten Dame; Die Physiker	МАГОР	978-608-223-139-6	3
8.	КНИГА 376. АВТОР: Сол Белоу Saul Bellow (1915 – 2005) ДЕЛО: Херцог Herzog	МАГОР	978-608-223-143-3	3

9.	КНИГА 384. АВТОР: Тони Морисон Toni Morrison (1931 –) ДЕЛО: Соломоновата песна Song of Solomon	МАГОР	978-608-223-151-8	3
10.	КНИГА 390. АВТОР: Џулијан Барнс Julian Patrick Barnes (1946 –) ДЕЛО: Флоберовиот папагал Flaubert's Parrot	МАГОР	978-608-223-145-7	3
11.	КНИГА 420. АВТОР: Карлос Фуентес Carlos Fuentes (1928 –) ДЕЛО: СМРТТА НА АРТЕМИО КРУЗ La Muerte de Artemio Cruz	МАГОР	978-608-223-144-0	3
12.	КНИГА 464 АВТОР: Кристофер Марлоу Christopher Marlowe (1564 –1593) ДЕЛО: ТРАГИЧНАТА ПРИКАЗНА ЗА ДОКТОР ФАУСТ The Tragical History of Doctor Faustus	МАГОР	978-608-223-140-2	3
13.	КНИГА 474 АВТОР: Шодерло де Лакло Choderlos de Laclos (1741 –1803) ДЕЛО: ОПАСНИ ВРСКИ Les Liaisons dangereuses	МАГОР	978-608-223-148-8	3
14.	КНИГА 511. АВТОР: Бернард Маламуд Bernard Malamud (1914 – 1986) ДЕЛО: Мајсторот The Fixer	МАГОР	978-608-223-141-9	3
15.	КНИГА 533 АВТОР: Том Волф Tom Wolfe (1931 - /) ДЕЛО: ЛАДНОКРВНО In Cold Blood	МАГОР	978-608-223-150-1	3
16.	КНИГА 90 АВТОР: Даниел Дефо Daniel Defoe (1659 –1731) ДЕЛО: МОЛ ФЛАНДЕРС Moll Flanders	МАГОР	978-608-223-095-5	3
17.	КНИГА 157. АВТОР: Александар Сергеевич Пушкин Александар Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) ДЕЛО: Белкинови раскази; Капетановата ќерка Повести покойного Ивана Петровича Белкина; Капитанская дочка	МАГОР	978-608-223-099-3	3
18.	КНИГА 173. АВТОР: Лав Николајевич Толстој Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) ДЕЛО: КОЗАЦИ; ХАЏИ МУРАТ; СМРТТА НА ИВАН ИЛИЧ; КРОЛЦЕРОВА СОНАТА Казаци, Хаджи Мурат, Смерть Ивана Ильича, Крейцеровата соната	МАГОР	978-608-223-110-5	3
19.	КНИГА 198 АВТОР: Шарл Бодлер Charles Baudelaire (1821 – 1867) ДЕЛО: ЦВЕЌЕТО НА ЗЛОТО Les Fleurs du mal	МАГОР	978-608-223-096-2	3

20.	КНИГА 251 АВТОР: Натанаел Хоторн Nathanael Hawthorn (1814-1885) ДЕЛО: Скарлетно слово The Scarlet Letter	МАГОР	978-608-223-100-6	3
21.	КНИГА 260 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Среќниот принц и други раскази The Happy Prince and Other Tales КНИГА 261 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Сликата на Доријан Греј The Picture of Dorian Gray	МАГОР	978-608-223-101-3	3
22.	КНИГА 285 АВТОР: Томас Стернс Елиот Thomas Stearns Eliot (1888–1965) ДЕЛО: Убиство во катедралата Murder in the Cathedral	МАГОР	978-608-223-094-8	3
23.	КНИГА 289 АВТОР: Олдос Хаксли Aldous Huxley (1894 – 1963) ДЕЛО: Бестрашен нов свет Brave New World	МАГОР	978-608-223-102-0	3
24.	КНИГА 305 АВТОР: Марина Цветаева Марина Цветаева (1892 – 1941) ДЕЛО: АВТОБИОГРАФСКА ПРОЗА; МОЈ ПУШКИН Мемуари, Мой Пушкин	МАГОР	978-608-223-109-9	3
25.	КНИГА 306 АВТОР: Владимир Набоков Владимир Набоков (1899 – 1977) ДЕЛО: ДАР Дар	МАГОР	978-608-223-108-2	3
26.	КНИГА 307. АВТОР: Владимир Набоков (1899 – 1977) Vladimir Nabokov ДЕЛО: Лолита Lolita	МАГОР	978-608-223-103-7	3
27.	КНИГА 312. АВТОР: Итало Звево Italo Svevo (1861 – 1928) ДЕЛО: СВЕСТА НА СЕНО La coscienza di Zeno	МАГОР	978-608-223-097-9	3
28.	КНИГА 341. АВТОР: Кензабуро Ое Kenzaburo Oe (1935 –) ДЕЛО: НЕШТО ЛИЧНО A Personal Matter	МАГОР	978-608-223-104-4	3
29.	КНИГА 407. АВТОР: Итало Калвино Italo Calvino (1923 – 1985) ДЕЛО: АКО ЕДНА ЗИМСКА НОЌ НЕКОЈ ПАТНИК Se una notte d'inverno un viaggiatore	МАГОР	978-608-223-107-5	3

30.	КНИГА 465 АВТОР: Саикаку Ихара Saikaku Ihara (1642 –1693) ДЕЛО: ЖИВОТОТ НА ЕДНА ВЉУБЕНА ЖЕНА The Life of an Amorous Woman	МАГОР	978-608-223- 106-8	3
31.	КНИГА 476 АВТОР: Мери Шели Mary Shelley (1797-1851) ДЕЛО: ФРАНКЕШТАЈН Frankenstein	МАГОР	978-608-223- 093-1	3
32.	КНИГА 514. АВТОР: Карсон Мек Кулерс Carson McCullers (1917-1967) ДЕЛО: СРЦЕТО Е ОСАМЕН ЛОВЕЦ The Heart is a Lonely Hunter	МАГОР	978-608-223- 111-2	3
33.	КНИГА 550. АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958 –) ДЕЛО: Океан море Océano Mar КНИГА 551 АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958-/ ДЕЛО: СВИЛА Seta	МАГОР	978-608-223- 098-6	3
34.	КНИГА 20. АВТОР: Непознат Анон. ТИБЕТАНСКА КНИГА НА МРТВИТЕ Bardo Thodol	ТРИ	978-608-230- 103-7	3
35.	КНИГА 43. АВТОР: Петрониј (околу 27–66) Gaius Petronius Arbiter ДЕЛО: САТИРИКОН Satyricon	ТРИ	978-608-230- 108-2	3
36.	КНИГА 204 АВТОР: Лотреамон (Исидор Дикас) Lautréamont (1846 – 1870) ДЕЛО: МАЛДОРОРОВИТЕ ПЕСНИ Les Chants de Maldoror	ТРИ	978-608-230- 025-2	3
37.	КНИГА 281 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Љубовникот на леѓи ЧетерлиLady Chatterley's Lover	ТРИ	978-608-230- 105-1	3
38.	КНИГА 300 АВТОР: Андреј Бели Андрей Белый (1880 – 1934) ДЕЛО: ПЕТРОГРАД Петербург	ТРИ	978-608-230- 109-9	3
39.	КНИГА 74. АВТОР: Мигел де Сервантес Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) ДЕЛО: ПРИМЕРНИ НОВЕЛИ Novelas ejemplares	ТРИ	978-608-230- 044-3	3

40.	КНИГА 77. АВТОР: Педро Калдерон де ла Барка Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681) ДЕЛО: ЖИВОТОТ Е СОН La vida es sueño	ТРИ	978-608-230-083-2	3
41.	КНИГА 86. АВТОР: Молиер Molière /Jean-Baptiste Poquelin/ (1622 – 1673) ДЕЛО: ДОН ЖУАН, ТАРТИФ, МИЗАНТРОП, СКРЖАВЕЦ, ГРАЃАНИНОТ БЛАГОРОДНИК, ВООБРАЗЕНИОТ БОЛЕН Don Juan. Le Tartuffe. Le Misanthrope. L'Avare. Le Bourgeois gentilhomme. Le Malade Imaginaire	ТРИ	978-608-230-081-8	3
42.	КНИГА 125. АВТОР: Гистав Флобер Gustave Flaubert (1821 –1880) ДЕЛО: БУВАР И ПЕКИШЕ Bouvard et Pécuchet	ТРИ	978-608-230-084-9	3
43.	КНИГА 203 АВТОР: Анатол Франс Anatole France (1844 – 1924) ДЕЛО: БОГОВИТЕ СЕ ЖЕДНИ Les Dieux Ont Soif	ТРИ	978-608-230-043-6	3
44.	КНИГА 282 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Синови и љубовници Sons and Lovers	ТРИ	978-608-230-082-5	3
45.	КНИГА 26. АВТОР: Уеда Акинари Ueda Akinari (1734 – 1809) ДЕЛО: УТЕЦУ МОНОГАТАРИ Tales of Moonlight and Rain (Ugetsu monogatari)	КСЦ	978-608-4694-53-3	3
46.	КНИГА 31. АВТОР: Езоп Ἄϊσωλος (620 – 560 год. од ст. ера) ДЕЛО: БАСНИ FABLES	КСЦ	978-608-4694-44-1	3
47.	КНИГА 44. АВТОР: Апулеј Lucius Apuleius (с. 123/125 – с. 180) ДЕЛО: МЕТАМОРФОЗИ или ЗЛАТНОТО МАГАРЕ Asinus aureus	КСЦ	978-608-4694-35-9	3
48.	КНИГА 97. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Тристам Шенди том 1 Tristram Shandy	КСЦ	978-608-4694-57-1	3
49.	КНИГА 99. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Сентиментално патување Sentimental Journey	КСЦ	978-608-4694-45-8	3
50.	КНИГА 145 АВТОР: Чарлс Дикенс Charles Dickens (1812 – 1870) ДЕЛО: Давид Коперфилд том 1 David Copperfield	КСЦ	978-608-4694-50-2	3

51.	КНИГА 206 АВТОР: Андре Жид André Gide (1869 – 1951) ДЕЛО: ТЕСНА ВРАТА; ПАСТОРАЛНА СИМФОНИЈА LA PORTE ÉTROITE. LA SYMPHONIE PASTORALE	КСЦ	978-608-4694- 42-7	3
52.	КНИГА 217 АВТОР: Луј-Фердинанд Селин Louis-Ferdinand Céline (1894 – 1961) ДЕЛО: ПАТУВАЊЕ ДО КРАЈОТ НА НОКТА Voyage au bout de la nuit	КСЦ	978-608-4694- 43-4	3
53.	КНИГА 273 АВТОР: Џејмс Џојс James Joyce (1882 – 1941) ДЕЛО: Портрет на уметникот во младоста A Portrait of the Artist as a Young Man	КСЦ	978-608-4694- 51-9	3
54.	КНИГА 288 АВТОР: Џ. Р. Р. Толкин John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973) ДЕЛО: Хобит The Hobbit	КСЦ	978-608-4694- 52-6	3
55.	КНИГА 347. АВТОР: Жан-Пол Сартр Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) ДЕЛО: ЗБОРОВИ Les Mots	КСЦ	978-608-4694- 36-6	3
56.	КНИГА 360. АВТОР: Зигфрид Ленц Siegfried Lenz (1926 –) ДЕЛО: ОСТАВНИНАТА НА АРНЕ Arnes Nachlass	КСЦ	978-608-4694- 37-3	3
57.	КНИГА 395. АВТОР: Аријадна Ефрон – Борис Пастернак Аријадна Сергеевна Эфрон (1912 - 1975). Борис Пастернак (1890 — 1960) ДЕЛО: ПРЕПИСКА Переписка	КСЦ	978-608-4694- 54-0	3
58.	КНИГА 413. АВТОР: Ернесто Сабата Ernesto Sabato (1911 –) ДЕЛО: ЗА ЈУНАЦИТЕ И ГРОБОВИТЕ Sobre héroes y tumbas	КСЦ	978-608-4694- 38-0	3
59.	КНИГА 425. АВТОР: Витолд Гомбрович Witold Gombrowicz (1904 – 1969) ДЕЛО: ДНЕВНИК том 1 Dzienniki 1	КСЦ	978-608-4694- 39-7	3
60.	КНИГА 450. АВТОР: Пјер Абелар Pierre Abelard (1079 – 1142) ДЕЛО: Историјата на моите несреќи <i>Historia calamitatum</i> (The story of my misfortunes)	КСЦ	978-608-4694- 47-2	3
61.	КНИГА 500 АВТОР: Шандор Марай (1900 – 1989) Sándor Márai ДЕЛО: КАЗАНОВА ВО БОЛЦАНО Vendégjáték Bolzanóban	КСЦ	978-608-4694- 41-0	3

62.	КНИГА 517. АВТОР: Ајрис Мурдок Iris Murdoch (1919-1999) ДЕЛО: Морето, морето The Sea, the Sea	КСЦ	978-608-4694-46-5	3
63.	КНИГА 520 АВТОР: Реј Бредбери (1920- /) Ray Bradbury ДЕЛО: МАРСОВСКИТЕ ХРОНИКИ The Martian Chronicles	КСЦ	978-608-4694-48-9	3
64.	КНИГА 531 АВТОР: Филип К. Дик Philip K. Dick (1928 –1982) ДЕЛО: ДАЛИ АНДРОИДИТЕ СОНУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИ ОВЦИ Do Androids Dream of Electronic Sheep	КСЦ	978-608-4694-40-3	3
65.	КНИГА 1. АВТОР: Непознат Анон., околу 1700. godina од ст. е. ДЕЛО: ЕПОТ ЗА ГИЛГАМЕШ Epic of Gilgamesh /He who Saw the Deep (Sha naqba ĩmuru) or Surpassing All Other Kings (Shūtur eli sharrī)	КСЦ	978-608-4694-00-7	3
66.	КНИГА 45. АВТОР: Лонго (околу 2 век) Λόγγος ДЕЛО: ДАФНИС И ХЛОЕ Δάφνις καὶ Χλόη	КСЦ	978-608-4694-16-8	3
67.	КНИГА 55. АВТОР: Жозеф Бедие (1864- 1938) Joseph Bedier ДЕЛО: РОМАН ЗА ТРИСТАН И ИЗОЛДА Le Roman de Tristan et Iseut	КСЦ	978-608-4694-02-1	3
68.	КНИГА 75. АВТОР: Непознат Анон. ДЕЛО: ЛАЗАРИЛО ДЕ ТОРМЕС La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554)	КСЦ	978-608-4694-17-5	3
69.	КНИГА 93. АВТОР: Волтер Voltaire /François-Marie Arouet/ (1694 –1778) ДЕЛО: КАНДИД; ЗАДИГ Candide. Zadig	КСЦ	978-608-4694-14-4	3
70.	КНИГА 106 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 1 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-04-5	3
71.	КНИГА 107 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 2 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-19-9	3
72.	КНИГА 119. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: ЦРКВАТА НОТР ДАМ ВО ПАРИЗ Notre-Dame de Paris	КСЦ	978-608-4694-03-8	3

73.	КНИГА 120 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 1 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-18-2	3
74.	КНИГА 121 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 2 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-05-2	3
75.	КНИГА 196 АВТОР: Жерар де Нервал Gérard de Nerval (1808 – 1855) ДЕЛО: СИЛВИЈА; АУРЕЛИЈА Sylvie. Aurélia	КСЦ	978-608-4694-21-2	3
76.	КНИГА 222 АВТОР: Георг Бихнер Georg Büchner (1813 – 1837) ДЕЛО: ДАНТОНОВАТА СМРТ, ЛЕОНЦ И ЛЕНА, ВОЛЦЕК Dantons Tod. Leonce und Lena. Woyzeck	КСЦ	978-608-4694-08-3	3
77.	КНИГА 253 АВТОР: Волт Витмен Walt Whitman (1819 – 1892) ДЕЛО: Стракови трева Leaves of Grass	КСЦ	978-608-4694-23-6	3
78.	КНИГА 256 АВТОР: Хенри Џејмс Henry James (1843 – 1916) ДЕЛО: Амбасадори The Ambassadors	КСЦ	978-608-4694-09-0	3
79.	КНИГА 278 АВТОР: Вирџинија Вулф Virginia Woolf (1882 – 1941) ДЕЛО: Своја сопствена соба; Три гвинеи A Room of One's Own, Three Guineas	КСЦ	978-608-4694-24-3	3
80.	КНИГА 283 АВТОР: Јуџин О'Нил Eugene O'Neill (1888 – 1953) ДЕЛО: Копнеж под брестовите; Долго патување во ноќта Desire under the Elms; Long Day's Journey into Night	КСЦ	978-608-4694-10-6	3
81.	КНИГА 290 АВТОР: Френсис Скот Фицџералд Francis Scott Fitzgerald (1896 – 1940) ДЕЛО: Големниот Гетсби The Great Gatsby	КСЦ	978-608-4694-15-1	3
82.	КНИГА 292 АВТОР: Вилијам Фокнер William Faulkner (1897 – 1962) ДЕЛО: Врева и бес Sound and Fury	КСЦ	978-608-4694-01-4	3
83.	КНИГА 349. АВТОР: Ежен Јонеско Eugène Ionesco (1909 – 1994) ДЕЛО: СТОЛОВИ, КЕЛАВА ПЕЈАЧКА, НОСОРОГ Les Chaises. La Cantatrice Chauve. Rhinocéros	КСЦ	978-608-4694-25-0	3

84.	КНИГА 440. АВТОР: Чинуа Ачебе Chinua Achebe (1930 –) ДЕЛО: СВЕТ ВО ИСЧЕЗНУВАЊЕ Things Fall Apart	КСЦ	978-608-4694- 20-5	3
85.	КНИГА 468 АВТОР: Опагот Прево Abbé Prévost (1697 –1763) ДЕЛО: МАНОН ЛЕСКО Manon Lescaut	КСЦ	978-608-4694- 11-3	3
86.	КНИГА 469 АВТОР: Хорас Волпол Horace Walpole (1717-1797) ДЕЛО: ОТРАНСКИОТ ЗАМОК The Castle of Otranto	КСЦ	978-608-4694- 22-9	3
87.	КНИГА 471 АВТОР: Готхолд Ефраим Лесинг Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781) ДЕЛО: ЕМИЛИЈА ГАЛОТИ Emilia Galotti	КСЦ	978-608-4694- 26-7	3
88.	КНИГА 472 АВТОР: Бернаден де Сен Пјер Bernardin de Saint Pierre (1737-1814) ДЕЛО: ПАВЛЕ И ВИРЏИНИЈА Paul et Virginie	КСЦ	978-608-4694- 07-6	3
89.	КНИГА 486. АВТОР: Нацуме Сосеки Natsume Soseki (1867 –1916) ДЕЛО: СРЦЕТО НА НЕШТАТА Kokoro	КСЦ	978-608-4694- 12-0	3
90.	КНИГА 508. АВТОР: Жилиен Грак Julien Gracq (1910 – 2007) ДЕЛО: Брегот на Сиртите Le Rivage des Syrtes	КСЦ	978-608-4694- 06-9	3
91.	КНИГА 544. АВТОР: Патрик Модано Patrick Modiano (1945 – 2009) ДЕЛО: Улица на темни продавници Rue des boutiques obscures	КСЦ	978-608-4694- 27-4	3
92.	КНИГА 549. АВТОР: Казуо Ишигуро Kazuo Ishiguro (1954 –) ДЕЛО: Не оставај ме никогаш Never Let Me Go	КСЦ	978-608-4694- 13-7	3
93.	КНИГА 552. АВТОР: Бен Окри Ben Okri (1959 –) ДЕЛО: Гладниот пат The Famished Road	КСЦ	978-608-4694- 28-1	3
94.	КНИГА 122. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 3 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694- 55-7	3
95.	КНИГА 351. АВТОР: Жан Ануј Jean Anouilh (1910 – 1987) ДЕЛО: Антигона Antigone	КСЦ	978-608-4694- 58-8	3

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за економија.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со министерот за економија со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-378/14
22 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

633.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005,150/2007,35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.01.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАБИНЕТОТ НА
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 91 АВТОР: Џонатан Свифт (1667-1745) Jonathan Swift ДЕЛО: Гуливеровите патувања Gulliver's Travels	МАГОР	978-608-223-147-1	3
2.	КНИГА 150 АВТОР: Емили Бронте Emily Jane Brontë (1818 – 1848) ДЕЛО: Оркански висови Wuthering Heights	МАГОР	978-608-223-142-6	3
3.	КНИГА 262 АВТОР: Џозеф Конрад Joseph Conrad /Józef Teodor Konrad Korzeniowski/ (1857 –1924) ДЕЛО: Срцето на темнината; Тажфун Heart of Darkness; Typhoon	МАГОР	978-608-223-149-5	3
4.	КНИГА 310 АВТОР: Надежда Манделштам Надежда Манделштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 1 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-152-5	3
5.	КНИГА 311 АВТОР: Надежда Манделштам Надежда Манделштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 2 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-153-2	3

6.	КНИГА 345. АВТОР: Андре Малро André Malraux (1901 – 1976) ДЕЛО: ЧОВЕКОВАТА СУДБИНА La Condition humaine	МАГОР	978-608-223-146-4	3
7.	КНИГА 359. АВТОР: Фридрих Диренмат Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990) ДЕЛО: ПОСЕТАТА НА СТАРАТА ДАМА; ФИЗИЧАРИ Der Besuch der Alten Dame; Die Physiker	МАГОР	978-608-223-139-6	3
8.	КНИГА 376. АВТОР: Сол Белоу Saul Bellow (1915 – 2005) ДЕЛО: Херцог Herzog	МАГОР	978-608-223-143-3	3
9.	КНИГА 384. АВТОР: Тони Морисон Toni Morrison (1931 –) ДЕЛО: СОЛОМОНОВАТА ПЕСНА Song of Solomon	МАГОР	978-608-223-151-8	3
10.	КНИГА 390. АВТОР: Џулијан Барнс Julian Patrick Barnes (1946 –) ДЕЛО: ФЛОБЕРОВИОТ ПАПАГАЛ Flaubert's Parrot	МАГОР	978-608-223-145-7	3
11.	КНИГА 420. АВТОР: Карлос Фуентес Carlos Fuentes (1928 –) ДЕЛО: СМРТТА НА АРТЕМИО КРУЗ La Muerte de Artemio Cruz	МАГОР	978-608-223-144-0	3
12.	КНИГА 464 АВТОР: Кристофер Марлоу Christopher Marlowe (1564 –1593) ДЕЛО: ТРАГИЧНАТА ПРИКАЗНА ЗА ДОКТОР ФАУСТ The Tragical History of Doctor Faustus	МАГОР	978-608-223-140-2	3
13.	КНИГА 474 АВТОР: Шодерло де Лакло Choderlos de Laclos (1741 –1803) ДЕЛО: ОПАСНИ ВРСКИ Les Liaisons dangereuses	МАГОР	978-608-223-148-8	3
14.	КНИГА 511. АВТОР: Бернард Маламуд Bernard Malamud (1914 – 1986) ДЕЛО: Мајсторот The Fixer	МАГОР	978-608-223-141-9	3

15.	КНИГА 533 АВТОР: Том Волф Tom Wolfe (1931 - /) ДЕЛО: ЛАДНОКРВНО In Cold Blood	МАГОР	978-608-223-150-1	3
16.	КНИГА 90 АВТОР: Даниел Дефо Daniel Defoe (1659 –1731) ДЕЛО: МОЛ ФЛАНДЕРС <i>Möll Flanders</i>	МАГОР	978-608-223-095-5	3
17.	КНИГА 157. АВТОР: Александар Сергеевич Пушкин Александар Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) ДЕЛО: Белкинови раскази; Капетановата ќерка Повести покойного Ивана Петровича Белкина; Капитанская дочка	МАГОР	978-608-223-099-3	3
18.	КНИГА 173. АВТОР: Лав Николајевич Толстој Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) ДЕЛО: КОЗАЦИ; ХАЦИ МУРАТ; СМРТТА НА ИВАН ИЛИЧ; КРОЈЦЕРОВА СОНАТА Казаци, Хаджи Мурат, Смрт Ивана Ильича, Крејцера соната	МАГОР	978-608-223-110-5	3
19.	КНИГА 198 АВТОР: Шарл Бодлер Charles Baudelaire (1821 – 1867) ДЕЛО: ЦВЕЌЕТО НА ЗЛОТО Les Fleurs du mal	МАГОР	978-608-223-096-2	3
20.	КНИГА 251 АВТОР: Натанаел Хоторн Nathanael Hawthorn (1814-1885) ДЕЛО: Скарлетно слово The Scarlet Letter	МАГОР	978-608-223-100-6	3

21.	<p>КНИГА 260 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Среќниот принц и други раскази The Happy Prince and Other Tales</p> <p>КНИГА 261 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Сликата на Доријан Греј The Picture of Dorian Gray</p>	МАГОР	978-608-223-101-3	3
22.	<p>КНИГА 285 АВТОР: Томас Стернс Елиот Thomas Stearns Eliot (1888–1965) ДЕЛО: Убиство во катедралата Murder in the Cathedral</p>	МАГОР	978-608-223-094-8	3
23.	<p>КНИГА 289 АВТОР: Олдос Хаксли Aldous Huxley (1894 – 1963) ДЕЛО: Бестрашен нов свет Brave New World</p>	МАГОР	978-608-223-102-0	3
24.	<p>КНИГА 305 АВТОР: Марина Цветаева Марина Цветаева (1892 – 1941) ДЕЛО: АВТОБИОГРАФСКА ПРОЗА; МОЈ ПУШКИН Мемуари, Мой Пушкин</p>	МАГОР	978-608-223-109-9	3
25.	<p>КНИГА 306 АВТОР: Владимир Набоков Владимир Набоков (1899 – 1977) ДЕЛО: ДАР Дар</p>	МАГОР	978-608-223-108-2	3
26.	<p>КНИГА 307. АВТОР: Владимир Набоков (1899 – 1977) Vladimir Nabokov ДЕЛО: Лолита Lolita</p>	МАГОР	978-608-223-103-7	3
27.	<p>КНИГА 312. АВТОР: Итало Звево Italo Svevo (1861 – 1928) ДЕЛО: СВЕСТА НА СЕНО La coscienza di Zeno</p>	МАГОР	978-608-223-097-9	3
28.	<p>КНИГА 341. АВТОР: Кензабуро Ое Kenzaburo Oe (1935 –) ДЕЛО: НЕШТО ЛИЧНО A Personal Matter</p>	МАГОР	978-608-223-104-4	3

29.	КНИГА 407. АВТОР: Итало Калвино Italo Calvino (1923 – 1985) ДЕЛО: АКО ЕДНА ЗИМСКА НОЌ НЕКОЈ ПАТНИК Se una notte d'inverno un viaggiatore	МАГОР	978-608-223-107-5	3
30.	КНИГА 465 АВТОР: Саикаку Ихара Saikaku Ihara (1642 –1693) ДЕЛО: ЖИВОТОТ НА ЕДНА ВЉУБЕНА ЖЕНА The Life of an Amorous Woman	МАГОР	978-608-223-106-8	3
31.	КНИГА 476 АВТОР: Мери Шели Mary Shelley (1797-1851) ДЕЛО: ФРАНКЕШТАЈН Frankenstein	МАГОР	978-608-223-093-1	3
32.	КНИГА 514. АВТОР: Карсон Мек Кулерс Carson McCullers (1917-1967) ДЕЛО: СРЦЕТО Е ОСАМЕН ЛОВЕЦ The Heart is a Lonely Hunter	МАГОР	978-608-223-111-2	3
33.	КНИГА 550. АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958 –) ДЕЛО: Океан море Océano Mar КНИГА 551 АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958-/ ДЕЛО: СВИЛА Seta	МАГОР	978-608-223-098-6	3
34.	КНИГА 20. АВТОР: Непознат Анон. ТИБЕТАНСКА КНИГА НА МРТВИТЕ Bardo Thodol	ТРИ	978-608-230-103-7	3
35.	КНИГА 43. АВТОР: Петрониј (околу 27–66) Gaius Petronius Arbiter ДЕЛО: САТИРИКОН Satyricon	ТРИ	978-608-230-108-2	3

36.	КНИГА 204 АВТОР: Лотреамон (Исидор Дикас) Lautréamont (1846 – 1870) ДЕЛО: МАЛДОРОРОВИТЕ ПЕСНИ Les Chants de Maldoror	ТРИ	978-608-230-025-2	3
37.	КНИГА 281 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Љубовникот на леди Четерли Lady Chatterley's Lover	ТРИ	978-608-230-105-1	3
38.	КНИГА 300 АВТОР: Андреј Бели Андрей Белый (1880 – 1934) ДЕЛО: ПЕТРОГРАД Петербург	ТРИ	978-608-230-109-9	3
39.	КНИГА 74. АВТОР: Мигел де Сервантес Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) ДЕЛО: ПРИМЕРНИ НОВЕЛИ Novelas ejemplares	ТРИ	978-608-230-044-3	3
40.	КНИГА 77. АВТОР: Педро Калдерон де ла Барка Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681) ДЕЛО: ЖИВОТОТ Е СОН La vida es sueño	ТРИ	978-608-230-083-2	3
41.	КНИГА 86. АВТОР: Молиер Molière /Jean-Baptiste Poquelin/ (1622 – 1673) ДЕЛО: ДОН ЖУАН, ТАРТИФ, МИЗАНТРОП, СКРЖАВЕЦ, ГРАЃАНИНОТ БЛАГОРОДНИК, ВООБРАЗЕНИОТ БОЛЕН Don Juan. Le Tartuffe. Le Misanthrope. L'Avare. Le Bourgeois gentilhomme. Le Malade Imaginaire	ТРИ	978-608-230-081-8	3
42.	КНИГА 125. АВТОР: Гистав Флобер Gustave Flaubert (1821 – 1880) ДЕЛО: БУВАР И ПЕКИШЕ Bouvard et Pécuchet	ТРИ	978-608-230-084-9	3

43.	КНИГА 203 АВТОР: Анатол Франс Anatole France (1844 – 1924) ДЕЛО: БОГОВИТЕ СЕ ЖЕДНИ Les Dieux Ont Soif	ТРИ	978-608-230-043-6	3
44.	КНИГА 282 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Синови и љубовници Sons and Lovers	ТРИ	978-608-230-082-5	3
45.	КНИГА 26. АВТОР: Уеда Акинари Ueda Akinari (1734 – 1809) ДЕЛО: УГЕЦУ МОНОГАТАРИ Tales of Moonlight and Rain (Ugetsu monogatari)	КСЦ	978-608-4694-53-3	3
46.	КНИГА 31. АВТОР: Езоп Αἰσώπος (620 – 560 год. од ст. ера) ДЕЛО: БАСНИ FABLES	КСЦ	978-608-4694-44-1	3
47.	КНИГА 44. АВТОР: Апулеј Lucius Apuleius (с. 123/125 – с. 180) ДЕЛО: МЕТАМОРФОЗИ или ЗЛАТНОТО МАГАРЕ Asinus aureus	КСЦ	978-608-4694-35-9	3
48.	КНИГА 97. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Тристам Шенди том 1 Tristram Shandy	КСЦ	978-608-4694-57-1	3
49.	КНИГА 99. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Сентиментално патување Sentimental Journey	КСЦ	978-608-4694-45-8	3
50.	КНИГА 145 АВТОР: Чарлс Дикенс Charles Dickens (1812 – 1870) ДЕЛО: Давид Коперфилд том 1 David Copperfield	КСЦ	978-608-4694-50-2	3
51.	КНИГА 206 АВТОР: Андре Жид André Gide (1869 – 1951) ДЕЛО: ТЕСНА ВРАТА; ПАСТОРАЛНА СИМФОНИЈА LA PORTE ÉTROITE. LA SYMPHONIE PASTORALE	КСЦ	978-608-4694-42-7	3

52.	КНИГА 217 АВТОР: Луј-Фердинанд Селин Louis-Ferdinand Céline (1894 – 1961) ДЕЛО: ПАТУВАЊЕ ДО КРАЈОТ НА НОЌТА Voyage au bout de la nuit	КСЦ	978-608- 4694-43-4	3
53.	КНИГА 273 АВТОР: Џејмс Џојс James Joyce (1882 – 1941) ДЕЛО: Портрет на уметникот во младоста A Portrait of the Artist as a Young Man	КСЦ	978-608- 4694-51-9	3
54.	КНИГА 288 АВТОР: Џ. Р. Р. Толкин John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973) ДЕЛО: Хобит The Hobbit	КСЦ	978-608- 4694-52-6	3
55.	КНИГА 347. АВТОР: Жан-Пол Сартр Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) ДЕЛО: ЗБОРОВИ Les Mots	КСЦ	978-608- 4694-36-6	3
56.	КНИГА 360. АВТОР: Зигфрид Ленц Siegfried Lenz (1926 –) ДЕЛО: ОСТАВНИНАТА НА АРНЕ Arnes Nachlass	КСЦ	978-608- 4694-37-3	3
57.	КНИГА 395. АВТОР: Аријадна Ефрон – Борис Пастернак Аријадна Сергејевна Ефрон (1912 - 1975). Борис Пастернак (1890 — 1960) ДЕЛО: ПРЕПИСКА Переписка	КСЦ	978-608- 4694-54-0	3
58.	КНИГА 413. АВТОР: Ернесто Сабаты Ernesto Sabato (1911 –) ДЕЛО: ЗА ЈУНАЦИТЕ И ГРОБОВИТЕ Sobre héroes y tumbas	КСЦ	978-608- 4694-38-0	3
59.	КНИГА 425. АВТОР: Витолд Гомбрович Witold Gombrowicz (1904 – 1969) ДЕЛО: ДНЕВНИК том 1 Dzienniki 1	КСЦ	978-608- 4694-39-7	3

60.	КНИГА 450. АВТОР: Пјер Абелар Pierre Abelard (1079 – 1142) ДЕЛО: Историјата на моите несреќи Historia calamitatum (The story of my misfortunes)	КСЦ	978-608- 4694-47-2	3
61.	КНИГА 500 АВТОР: Шандор Марай (1900 – 1989) Sándor Márai ДЕЛО: КАЗАНОВА ВО БОЛЦАНО Vendégjáték Bolzanóban	КСЦ	978-608- 4694-41-0	3
62.	КНИГА 517. АВТОР: Ајрис Мурдок Iris Murdoch (1919-1999) ДЕЛО: Морето, морето The Sea, the Sea	КСЦ	978-608- 4694-46-5	3
63.	КНИГА 520 АВТОР: Реј Бредбери (1920- /) Ray Bradbury ДЕЛО: МАРСОВСКИТЕ ХРОНИКИ The Martian Chronicles	КСЦ	978-608- 4694-48-9	3
64.	КНИГА 531 АВТОР: Филип К. Дик Philip K. Dick (1928 –1982) ДЕЛО: ДАЛИ АНДРОИДИТЕ СОНУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИ ОВЦИ Do Androids Dream of Electronic Sheep	КСЦ	978-608- 4694-40-3	3
65.	КНИГА 1. АВТОР: Непознат Анон., околу 1700. година од ст. е. ДЕЛО: ЕПОТ ЗА ГИЛГАМЕШ Epic of Gilgamesh /He who Saw the Deep (Sha naqba īmuru) or Surpassing All Other Kings (Shūtur eli sharrī)	КСЦ	978-608- 4694-00-7	3
66.	КНИГА 45. АВТОР: Лонго (околу 2 век) Λόγος ДЕЛО: ДАФНИС И ХЛОЕ Δάφνις καὶ Χλόη	КСЦ	978-608- 4694-16-8	3
67.	КНИГА 55. АВТОР: Жозеф Бедие (1864- 1938) Joseph Bedier ДЕЛО: РОМАН ЗА ТРИСТАН И ИЗОЛДА Le Roman de Tristan et Iseut	КСЦ	978-608- 4694-02-1	3

68.	КНИГА 75. АВТОР: Непознат Анон. ДЕЛО: ЛАЗАРИЛО ДЕ ТОРМЕС La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554)	КСЦ	978-608-4694-17-5	3
69.	КНИГА 93. АВТОР: Волтер Voltaire /François-Marie Arouet/ (1694 –1778) ДЕЛО: КАНДИД; ЗАДИГ Candide. Zadig	КСЦ	978-608-4694-14-4	3
70.	КНИГА 106 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 1 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-04-5	3
71.	КНИГА 107 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 2 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-19-9	3
72.	КНИГА 119. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: ЦРКВАТА НОТР ДАМ ВО ПАРИЗ Notre-Dame de Paris	КСЦ	978-608-4694-03-8	3
73.	КНИГА 120 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 1 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-18-2	3
74.	КНИГА 121 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 2 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-05-2	3
75.	КНИГА 196 АВТОР: Жерар де Нервал Gérard de Nerval (1808 – 1855) ДЕЛО: СИЛВИЈА; АУРЕЛИЈА Sylvie. Aurélia	КСЦ	978-608-4694-21-2	3
76.	КНИГА 222 АВТОР: Георг Бихнер Georg Büchner (1813 – 1837) ДЕЛО: ДАНТОНОВАТА СМРТ, ЛЕОНЦ И ЛЕНА, ВОЈЦЕК Dantons Tod. Leonce und Lena. Woyzeck	КСЦ	978-608-4694-08-3	3
77.	КНИГА 253 АВТОР: Волт Витмен Walt Whitman (1819 – 1892)	КСЦ	978-608-4694-23-6	3

	ДЕЛО: Стракови трева Leaves of Grass			
78.	КНИГА 256 АВТОР: Хенри Џејмс Henry James (1843 – 1916) ДЕЛО: Амбасадори The Ambassadors	КСЦ	978-608- 4694-09-0	3
79.	КНИГА 278 АВТОР: Вирџинија Вулф Virginia Woolf (1882 – 1941) ДЕЛО: Своја сопствена соба; Три гвинеи A Room of One's Own, Three Guineas	КСЦ	978-608- 4694-24-3	3
80.	КНИГА 283 АВТОР: Јудин О'Нил Eugene O'Neill (1888 – 1953) ДЕЛО: Копнеж под брестовите; Долго патување во ноќта Desire under the Elms; Long Day's Journey into Night	КСЦ	978-608- 4694-10-6	3
81.	КНИГА 290 АВТОР: Френсис Скот Фицџералд Francis Scott Fitzgerald (1896 – 1940) ДЕЛО: Големиот Гетсби The Great Gatsby	КСЦ	978-608- 4694-15-1	3
82.	КНИГА 292 АВТОР: Вилијам Фокнер William Faulkner (1897 – 1962) ДЕЛО: Врева и бес Sound and Fury	КСЦ	978-608- 4694-01-4	3
83.	КНИГА 349. АВТОР: Ежен Јонеско Eugène Ionesco (1909 – 1994) ДЕЛО: СТОЛОВИ, КЕЛАВА ПЕЈАЧКА, НОСОРОГ Les Chaises. La Cantatrice Chauve. Rhinocéros	КСЦ	978-608- 4694-25-0	3
84.	КНИГА 440. АВТОР: Чинуа Ачебе Chinua Achebe (1930 –) ДЕЛО: СВЕТ ВО ИСЧЕЗНУВАЊЕ Things Fall Apart	КСЦ	978-608- 4694-20-5	3
85.	КНИГА 468 АВТОР: Опатот Прево Abbé Prévost (1697 – 1763) ДЕЛО: МАНОН ЛЕСКО Manon Lescaut	КСЦ	978-608- 4694-11-3	3
86.	КНИГА 469 АВТОР: Хорас Волпол Horace Walpole (1717-1797) ДЕЛО: ОТРАНСКИОТ ЗАМОК The Castle of Otranto	КСЦ	978-608- 4694-22-9	3

87.	КНИГА 471 АВТОР: Готхолд Ефраим Лесинг Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781) ДЕЛО: ЕМИЛИЈА ГАЛОТИ Emilia Galotti	КСЦ	978-608-4694-26-7	3
88.	КНИГА 472 АВТОР: Бернанден де Сен Пјер Bernardin de Saint Pierre (1737-1814) ДЕЛО: ПАВЛЕ И ВИРЏИНИЈА Paul et Virginie	КСЦ	978-608-4694-07-6	3
89.	КНИГА 486. АВТОР: Нацуме Сосеки Natsume Soseki (1867 –1916) ДЕЛО: СРЦЕТО НА НЕШТАТА Kokoro	КСЦ	978-608-4694-12-0	3
90.	КНИГА 508. АВТОР: Жилиен Грак Julien Gracq (1910 – 2007) ДЕЛО: Брегот на Сиртите Le Rivage des Syrtes	КСЦ	978-608-4694-06-9	3
91.	КНИГА 544. АВТОР: Патрик Модiano Patrick Modiano (1945 – 2009) ДЕЛО: Улица на темни продавници Rue des boutiques obscures	КСЦ	978-608-4694-27-4	3
92.	КНИГА 549. АВТОР: Казуо Ишигуро Kazuo Ishiguro (1954 –) ДЕЛО: Не оставај ме никогаш Never Let Me Go	КСЦ	978-608-4694-13-7	3
93.	КНИГА 552. АВТОР: Бен Окри Ben Okri (1959 –) ДЕЛО: Гладниот пат The Famished Road	КСЦ	978-608-4694-28-1	3
94.	КНИГА 122. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 3 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-55-7	3
95.	КНИГА 351. АВТОР: Жан Ануј Jean Anouilh (1910 – 1987) ДЕЛО: Антигона Antigone	КСЦ	978-608-4694-58-8	3

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со Генералниот секретар на Претседателот на Република Македонија со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-378/15
22 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

634.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005,150/2007,35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.01.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЛУЖБАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 91 АВТОР: Џонатан Свифт (1667-1745) Jonathan Swift ДЕЛО: Гуливеровите патувања Gulliver's Travels	МАГОР	978-608-223-147-1	5
2.	КНИГА 150 АВТОР: Емили Бронте Emily Jane Brontë (1818 – 1848) ДЕЛО: Оркански висови Wuthering Heights	МАГОР	978-608-223-142-6	5
3.	КНИГА 262 АВТОР: Џозеф Конрад Joseph Conrad /Józef Teodor Konrad Korzeniowski/ (1857 –1924) ДЕЛО: Срцето на темнината; Тажфун Heart of Darkness; Typhoon	МАГОР	978-608-223-149-5	5
4.	КНИГА 310 АВТОР: Надежда Манделштам Надежда Манделштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 1 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-152-5	5
5.	КНИГА 311 АВТОР: Надежда Манделштам Надежда Манделштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 2 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-153-2	5

6.	КНИГА 345. АВТОР: Андре Малро André Malraux (1901 – 1976) ДЕЛО: ЧОВЕКОВАТА СУДБИНА La Condition humaine	МАГОР	978-608-223-146-4	5
7.	КНИГА 359. АВТОР: Фридрих Диренмат Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990) ДЕЛО: ПОСЕТАТА НА СТАРАТА ДАМА; ФИЗИЧАРИ Der Besuch der Alten Dame; Die Physiker	МАГОР	978-608-223-139-6	5
8.	КНИГА 376. АВТОР: Сол Белоу Saul Bellow (1915 – 2005) ДЕЛО: Херцог Herzog	МАГОР	978-608-223-143-3	5
9.	КНИГА 384. АВТОР: Тони Морисон Toni Morrison (1931 –) ДЕЛО: Соломоновата песна Song of Solomon	МАГОР	978-608-223-151-8	5
10.	КНИГА 390. АВТОР: Џулијан Барнс Julian Patrick Barnes (1946 –) ДЕЛО: Флоберовиот папагал Flaubert's Parrot	МАГОР	978-608-223-145-7	5
11.	КНИГА 420. АВТОР: Карлос Фуентес Carlos Fuentes (1928 –) ДЕЛО: СМРТТА НА АРТЕМИО КРУЗ La Muerte de Artemio Cruz	МАГОР	978-608-223-144-0	5
12.	КНИГА 464 АВТОР: Кристофер Марлоу Christopher Marlowe (1564 –1593) ДЕЛО: ТРАГИЧНАТА ПРИКАЗНА ЗА ДОКТОР ФАУСТ The Tragical History of Doctor Faustus	МАГОР	978-608-223-140-2	5
13.	КНИГА 474 АВТОР: Шодерло де Лакло Choderlos de Laclos (1741 –1803) ДЕЛО: ОПАСНИ ВРСКИ Les Liaisons dangereuses	МАГОР	978-608-223-148-8	5
14.	КНИГА 511. АВТОР: Бернард Маламуд Bernard Malamud (1914 – 1986) ДЕЛО: Мајсторот The Fixer	МАГОР	978-608-223-141-9	5

15.	КНИГА 533 АВТОР: Том Волф Tom Wolfe (1931 - /) ДЕЛО: ЛАДНОКРВНО In Cold Blood	МАГОР	978-608-223- 150-1	5
16.	КНИГА 90 АВТОР: Даниел Дефо Daniel Defoe (1659 –1731) ДЕЛО: МОЛ ФЛАНДЕРС <i>Möll Flanders</i>	МАГОР	978-608-223- 095-5	5
17.	КНИГА 157. АВТОР: Александар Сергеевич Пушкин Александар Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) ДЕЛО: Белкинови раскази; Капетановата ќерка Повести покойного Ивана Петровича Белкина; Капитанская дочка	МАГОР	978-608-223- 099-3	5
18.	КНИГА 173. АВТОР: Лав Николајевич Толстој Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) ДЕЛО: КОЗАЦИ; ХАЦИ МУРАТ; СМРТТА НА ИВАН ИЛИЧ; КРОЈЦЕРОВА СОНАТА Кзаки, Хаджи Мурат, Смерть Ивана Ильича, Крейцера соната	МАГОР	978-608-223- 110-5	5
19.	КНИГА 198 АВТОР: Шарл Бодлер Charles Baudelaire (1821 – 1867) ДЕЛО: ЦВЕЌЕТО НА ЗЛОТО Les Fleurs du mal	МАГОР	978-608-223- 096-2	5
20.	КНИГА 251 АВТОР: Натанаел Хоторн Nathanael Hawthorn (1814-1885) ДЕЛО: Скарлетно слово The Scarlet Letter	МАГОР	978-608-223- 100-6	5

21.	КНИГА 260 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Среќниот принц и други раскази The Happy Prince and Other Tales КНИГА 261 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Сликата на Доријан Греј The Picture of Dorian Gray	МАГОР	978-608-223- 101-3	5
22.	КНИГА 285 АВТОР: Томас Стернс Елиот Thomas Stearns Eliot (1888–1965) ДЕЛО: Убиство во катедралата Murder in the Cathedral	МАГОР	978-608-223- 094-8	5
23.	КНИГА 289 АВТОР: Олдос Хаксли Aldous Huxley (1894 – 1963) ДЕЛО: Бестрашен нов свет Brave New World	МАГОР	978-608-223- 102-0	5
24.	КНИГА 305 АВТОР: Марина Цветаева Марина Цветаева (1892 – 1941) ДЕЛО: АВТОБИОГРАФСКА ПРОЗА; МОЈ ПУШКИН Мемуары, Мой Пушкин	МАГОР	978-608-223- 109-9	5
25.	КНИГА 306 АВТОР: Владимир Набоков Владимир Набоков (1899 – 1977) ДЕЛО: ДАР Дар	МАГОР	978-608-223- 108-2	5
26.	КНИГА 307. АВТОР: Владимир Набоков (1899 – 1977) Vladimir Nabokov ДЕЛО: Лолита Lolita	МАГОР	978-608-223- 103-7	5
27.	КНИГА 312. АВТОР: Итало Звево Italo Svevo (1861 – 1928) ДЕЛО: СВЕСТА НА СЕНО La coscienza di Zeno	МАГОР	978-608-223- 097-9	5
28.	КНИГА 341. АВТОР: Кензабуро Ое Kenzaburo Oe (1935 –) ДЕЛО: НЕШТО ЛИЧНО A Personal Matter	МАГОР	978-608-223- 104-4	5

29.	КНИГА 407. АВТОР: Итало Калвино Italo Calvino (1923 – 1985) ДЕЛО: АКО ЕДНА ЗИМСКА НОЌ НЕКОЈ ПАТНИК Se una notte d'inverno un viaggiatore	МАГОР	978-608-223-107-5	5
30.	КНИГА 465 АВТОР: Саикаку Ихара Saikaku Ihara (1642 –1693) ДЕЛО: ЖИВОТОТ НА ЕДНА ВЉУБЕНА ЖЕНА The Life of an Amorous Woman	МАГОР	978-608-223-106-8	5
31.	КНИГА 476 АВТОР: Мери Шели Mary Shelley (1797-1851) ДЕЛО: ФРАНКЕШТАЈН Frankenstein	МАГОР	978-608-223-093-1	5
32.	КНИГА 514. АВТОР: Карсон Мек Кулерс Carson McCullers (1917-1967) ДЕЛО: СРЦЕТО Е ОСАМЕН ЛОВЕЦ The Heart is a Lonely Hunter	МАГОР	978-608-223-111-2	5
33.	КНИГА 550. АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958 –) ДЕЛО: Океан море Océano Mar КНИГА 551 АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958-/) ДЕЛО: СВИЛА Seta	МАГОР	978-608-223-098-6	5
34.	КНИГА 20. АВТОР: Непознат Анон. ТИБЕТАНСКА КНИГА НА МРТВИТЕ Vardo Thodol	ТРИ	978-608-230-103-7	5
35.	КНИГА 43. АВТОР: Петрониј (околу 27–66) Gaius Petronius Arbiter ДЕЛО: САТИРИКОН Satyricon	ТРИ	978-608-230-108-2	5
36.	КНИГА 204 АВТОР: Лотреамон (Исидор Дикас)	ТРИ	978-608-230-025-2	5

	Lautréamont (1846 – 1870) ДЕЛО: МАЛДОРОРОВИТЕ ПЕСНИ Les Chants de Maldoror			
37.	КНИГА 281 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Љубовникот на леди Четерли Lady Chatterley's Lover	ТРИ	978-608-230-105-1	5
38.	КНИГА 300 АВТОР: Андреј Бели Андрей Белый (1880 – 1934) ДЕЛО: ПЕТРОГРАД Петербург	ТРИ	978-608-230-109-9	5
39.	КНИГА 74. АВТОР: Мигел де Сервантес Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) ДЕЛО: ПРИМЕРНИ НОВЕЛИ Novelas ejemplares	ТРИ	978-608-230-044-3	5
40.	КНИГА 77. АВТОР: Педро Калдерон де ла Барка Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681) ДЕЛО: ЖИВОТОТ Е СОН La vida es sueño	ТРИ	978-608-230-083-2	5
41.	КНИГА 86. АВТОР: Молиер Molière /Jean-Baptiste Poquelin/ (1622 – 1673) ДЕЛО: ДОН ЖУАН, ТАРТИФ, МИЗАНТРОП, СКРЖАВЕЦ, ГРАЃАНИНОТ БЛАГОРОДНИК, ВООБРАЗЕНИОТ БОЛЕН Don Juan. Le Tartuffe. Le Misanthrope. L'Avare. Le Bourgeois gentilhomme. Le Malade Imaginaire	ТРИ	978-608-230-081-8	5
42.	КНИГА 125. АВТОР: Гистав Флобер Gustave Flaubert (1821 – 1880) ДЕЛО: БУВАР И ПЕКИШЕ Bouvard et Pécuchet	ТРИ	978-608-230-084-9	5
43.	КНИГА 203 АВТОР: Анатол Франс Anatole France (1844 – 1924) ДЕЛО: БОГОВИТЕ СЕ ЖЕДНИ Les Dieux Ont Soif	ТРИ	978-608-230-043-6	5

44.	КНИГА 282 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Синови и љубовници Sons and Lovers	ТРИ	978-608-230-082-5	5
45.	КНИГА 26. АВТОР: Уеда Акинари Ueda Akinari (1734 – 1809) ДЕЛО: УГЕЦУ МОНОГАТАРИ Tales of Moonlight and Rain (Ugetsu monogatari)	КСЦ	978-608-4694-53-3	5
46.	КНИГА 31. АВТОР: Езоп Αἰσώπλος (620 – 560 год. од ст. ера) ДЕЛО: БАСНИ FABLES	КСЦ	978-608-4694-44-1	5
47.	КНИГА 44. АВТОР: Апулеј Lucius Apuleius (с. 123/125 – с. 180) ДЕЛО: МЕТАМОРФОЗИ или ЗЛАТНОТО МАГАРЕ Asinus aureus	КСЦ	978-608-4694-35-9	5
48.	КНИГА 97. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Тристам Шенди том 1 Tristram Shandy	КСЦ	978-608-4694-57-1	5
49.	КНИГА 99. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Сентиментално патување Sentimental Journey	КСЦ	978-608-4694-45-8	5
50.	КНИГА 145 АВТОР: Чарлс Дикенс Charles Dickens (1812 – 1870) ДЕЛО: Давид Коперфилд том 1 David Copperfield	КСЦ	978-608-4694-50-2	5
51.	КНИГА 206 АВТОР: Андре Жид André Gide (1869 – 1951) ДЕЛО: ТЕСНА ВРАТА; ПАСТОРАЛНА СИМФОНИЈА LA PORTE ÉTROITE. LA SYMPHONIE PASTORALE	КСЦ	978-608-4694-42-7	5
52.	КНИГА 217 АВТОР: Луј-Фердинанд Селин Louis-Ferdinand Céline (1894 – 1961) ДЕЛО: ПАТУВАЊЕ ДО КРАЈОТ НА НОЌТА Voyage au bout de la nuit	КСЦ	978-608-4694-43-4	5

53.	КНИГА 273 АВТОР: Џејмс Џојс James Joyce (1882 – 1941) ДЕЛО: Портрет на уметникот во младоста A Portrait of the Artist as a Young Man	КСЦ	978-608-4694-51-9	5
54.	КНИГА 288 АВТОР: Џ. Р. Р. Толкин John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973) ДЕЛО: Хобит The Hobbit	КСЦ	978-608-4694-52-6	5
55.	КНИГА 347. АВТОР: Жан-Пол Сартр Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) ДЕЛО: ЗБОРОВИ Les Mots	КСЦ	978-608-4694-36-6	5
56.	КНИГА 360. АВТОР: Зигфрид Ленц Siegfried Lenz (1926 –) ДЕЛО: ОСТАВНИНАТА НА АРНЕ Arnes Nachlass	КСЦ	978-608-4694-37-3	5
57.	КНИГА 395. АВТОР: Аријадна Ефрон – Борис Пастернак Аријадна Сергеевна Эфрон (1912 - 1975). Борис Пастернак (1890 — 1960) ДЕЛО: ПРЕПИСКА Переписка	КСЦ	978-608-4694-54-0	5
58.	КНИГА 413. АВТОР: Ернесто Сабаты Ernesto Sabato (1911 –) ДЕЛО: ЗА ЈУНАЦИТЕ И ГРОБОВИТЕ Sobre héroes y tumbas	КСЦ	978-608-4694-38-0	5
59.	КНИГА 425. АВТОР: Витолд Гомбрович Witold Gombrowicz (1904 – 1969) ДЕЛО: ДНЕВНИК том 1 Dzienniki 1	КСЦ	978-608-4694-39-7	5
60.	КНИГА 450. АВТОР: Пјер Абелар Pierre Abelard (1079 – 1142) ДЕЛО: Историјата на моите несреќи Historia calamitatum (The story of my misfortunes)	КСЦ	978-608-4694-47-2	5

61.	КНИГА 500 АВТОР: Шандор Марай (1900 – 1989) Sándor Márai ДЕЛО: КАЗАНОВА ВО БОЛЦАНО Vendégjáték Bolzanóban	КСЦ	978-608-4694-41-0	5
62.	КНИГА 517. АВТОР: Ајрис Мурдок Iris Murdoch (1919-1999) ДЕЛО: Морето, морето The Sea, the Sea	КСЦ	978-608-4694-46-5	5
63.	КНИГА 520 АВТОР: Реј Бредбери (1920- /) Ray Bradbury ДЕЛО: МАРСОВСКИТЕ ХРОНИКИ The Martian Chronicles	КСЦ	978-608-4694-48-9	5
64.	КНИГА 531 АВТОР: Филип К. Дик Philip K. Dick (1928 –1982) ДЕЛО: ДАЛИ АНДРОИДИТЕ СОНУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИ ОВЦИ Do Androids Dream of Electronic Sheep	КСЦ	978-608-4694-40-3	5
65.	КНИГА 1. АВТОР: Непознат Анон., околу 1700. godina од ст. е. ДЕЛО: ЕПОТ ЗА ГИЛГАМЕШ Epic of Gilgamesh /He who Saw the Deep (Sha naqba īmuru) or Surpassing All Other Kings (Shūtur eli sharrī)	КСЦ	978-608-4694-00-7	5
66.	КНИГА 45. АВТОР: Лонго (околу 2 век) Λόγγος ДЕЛО: ДАФНИС И ХЛОЕ Δάφνις καὶ Χλόη	КСЦ	978-608-4694-16-8	5
67.	КНИГА 55. АВТОР: Жозеф Бедие (1864- 1938) Joseph Bedier ДЕЛО: РОМАН ЗА ТРИСТАН И ИЗОЛДА Le Roman de Tristan et Iseut	КСЦ	978-608-4694-02-1	5
68.	КНИГА 75. АВТОР: Непознат Анон. ДЕЛО: ЛАЗАРИЛО ДЕ ТОРМЕС La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554)	КСЦ	978-608-4694-17-5	5

69.	КНИГА 93. АВТОР: Волтер Voltaire /François-Marie Arouet/ (1694 –1778) ДЕЛО: КАНДИД; ЗАДИГ Candide. Zadig	КСЦ	978-608- 4694-14-4	5
70.	КНИГА 106 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 1 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608- 4694-04-5	5
71.	КНИГА 107 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 2 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608- 4694-19-9	5
72.	КНИГА 119. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: ЦРКВАТА НОТР ДАМ ВО ПАРИЗ Notre-Dame de Paris	КСЦ	978-608- 4694-03-8	5
73.	КНИГА 120 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 1 Les Misérables	КСЦ	978-608- 4694-18-2	5
74.	КНИГА 121 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 2 Les Misérables	КСЦ	978-608- 4694-05-2	5
75.	КНИГА 196 АВТОР: Жерар де Нервал Gérard de Nerval (1808 – 1855) ДЕЛО: СИЛВИЈА; АУРЕЛИЈА Sylvie. Aurélia	КСЦ	978-608- 4694-21-2	5
76.	КНИГА 222 АВТОР: Георг Бихнер Georg Büchner (1813 – 1837) ДЕЛО: ДАНТОНОВАТА СМРТ, ЛЕОНЦ И ЛЕНА, ВОЈЦЕК Dantons Tod. Leonce und Lena. Woyzeck	КСЦ	978-608- 4694-08-3	5
77.	КНИГА 253 АВТОР: Волт Витмен Walt Whitman (1819 – 1892) ДЕЛО: Стракови трева Leaves of Grass	КСЦ	978-608- 4694-23-6	5

78.	КНИГА 256 АВТОР: Хенри Џејмс Henry James (1843 – 1916) ДЕЛО: Амбасадори The Ambassadors	КСЦ	978-608- 4694-09-0	5
79.	КНИГА 278 АВТОР: Вирџинија Вулф Virginia Woolf (1882 – 1941) ДЕЛО: Своја сопствена соба; Три гвинеи A Room of One's Own, Three Guineas	КСЦ	978-608- 4694-24-3	5
80.	КНИГА 283 АВТОР: Јуџин О'Нил Eugene O'Neill (1888 – 1953) ДЕЛО: Копнеж под брестовите; Долго патување во ноќта Desire under the Elms; Long Day's Journey into Night	КСЦ	978-608- 4694-10-6	5
81.	КНИГА 290 АВТОР: Френсис Скот Фицџералд Francis Scott Fitzgerald (1896 – 1940) ДЕЛО: Големiot Гетсби The Great Gatsby	КСЦ	978-608- 4694-15-1	5
82.	КНИГА 292 АВТОР: Вилијам Фокнер William Faulkner (1897 – 1962) ДЕЛО: Врева и бес Sound and Fury	КСЦ	978-608- 4694-01-4	5
83.	КНИГА 349. АВТОР: Ежен Јонеско Eugène Ionesco (1909 – 1994) ДЕЛО: СТОЛОВИ, КЕЛАВА ПЕЈАЧКА, НОСОРОГ Les Chaises. La Cantatrice Chauve. Rhinocéros	КСЦ	978-608- 4694-25-0	5
84.	КНИГА 440. АВТОР: Чинуа Ачебе Chinua Achebe (1930 –) ДЕЛО: СВЕТ ВО ИСЧЕЗНУВАЊЕ Things Fall Apart	КСЦ	978-608- 4694-20-5	5
85.	КНИГА 468 АВТОР: Опатот Прево Abbé Prévost (1697 – 1763) ДЕЛО: МАНОН ЛЕСКО Manon Lescaut	КСЦ	978-608- 4694-11-3	5
86.	КНИГА 469 АВТОР: Хорас Волпол Horace Walpole (1717-1797) ДЕЛО: ОТРАНСКИОТ ЗАМОК The Castle of Otranto	КСЦ	978-608- 4694-22-9	5

87.	КНИГА 471 АВТОР: Готхолд Ефраим Лесинг Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781) ДЕЛО: ЕМИЛИЈА ГАЛОТИ Emilia Galotti	КСЦ	978-608-4694-26-7	5
88.	КНИГА 472 АВТОР: Бернанден де Сен Пјер Bernardin de Saint Pierre (1737-1814) ДЕЛО: ПАВЛЕ И ВИРЏИНИЈА Paul et Virginie	КСЦ	978-608-4694-07-6	5
89.	КНИГА 486. АВТОР: Нацуме Сосеки Natsume Soseki (1867 –1916) ДЕЛО: СРЦЕТО НА НЕШТАТА Kokoro	КСЦ	978-608-4694-12-0	5
90.	КНИГА 508. АВТОР: Жилиен Грак Julien Gracq (1910 – 2007) ДЕЛО: Брегот на Сиртите Le Rivage des Syrtes	КСЦ	978-608-4694-06-9	5
91.	КНИГА 544. АВТОР: Патрик Модiano Patrick Modiano (1945 – 2009) ДЕЛО: Улица на темни продавници Rue des boutiques obscures	КСЦ	978-608-4694-27-4	5
92.	КНИГА 549. АВТОР: Казуо Ишигуро Kazuo Ishiguro (1954 –) ДЕЛО: Не оставај ме никогаш Never Let Me Go	КСЦ	978-608-4694-13-7	5
93.	КНИГА 552. АВТОР: Бен Окри Ben Okri (1959 –) ДЕЛО: Гладниот пат The Famished Road	КСЦ	978-608-4694-28-1	5
94.	КНИГА 122. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 3 Les Miserables	КСЦ	978-608-4694-55-7	5
95.	КНИГА 351. АВТОР: Жан Ануј Jean Anouilh (1910 – 1987) ДЕЛО: Антигона Antigone	КСЦ	978-608-4694-58-8	5

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Службата на Собранието на Република Македонија.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со Генералниот секретар на Собранието на Република Македонија со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-378/16
22 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

635.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005,150/2007,35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.01.2013 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГЕНЕРАЛНИОТ
СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 91 АВТОР: Џонатан Свифт (1667-1745) Jonathan Swift ДЕЛО: Гуливеровите патувања Gulliver's Travels	МАГОР	978-608-223-147-1	10
2.	КНИГА 150 АВТОР: Емили Бронте Emily Jane Brontë (1818 – 1848) ДЕЛО: Оркански висови Wuthering Heights	МАГОР	978-608-223-142-6	10
3.	КНИГА 262 АВТОР: Џозеф Конрад Joseph Conrad /Józef Teodor Konrad Korzeniowski/ (1857 –1924) ДЕЛО: Срцето на темнината; Тажфун Heart of Darkness; Typhoon	МАГОР	978-608-223-149-5	10
4.	КНИГА 310 АВТОР: Надежда Манделштам Надежда Манделштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕЌАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 1 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-152-5	10
5.	КНИГА 311 АВТОР: Надежда Манделштам Надежда Манделштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕЌАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 2 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-153-2	10

6.	КНИГА 345. АВТОР: Андре Малро André Malraux (1901 – 1976) ДЕЛО: ЧОВЕКОВАТА СУДБИНА La Condition humaine	МАГОР	978-608-223-146-4	10
7.	КНИГА 359. АВТОР: Фридрих Диренмат Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990) ДЕЛО: ПОСЕТАТА НА СТАРАТА ДАМА; ФИЗИЧАРИ Der Besuch der Alten Dame; Die Physiker	МАГОР	978-608-223-139-6	10
8.	КНИГА 376. АВТОР: Сол Белоу Saul Bellow (1915 – 2005) ДЕЛО: Херцог Herzog	МАГОР	978-608-223-143-3	10
9.	КНИГА 384. АВТОР: Тони Морисон Toni Morrison (1931 –) ДЕЛО: СОЛОМОНОВАТА ПЕСНА Song of Solomon	МАГОР	978-608-223-151-8	10
10.	КНИГА 390. АВТОР: Џулијан Барнс Julian Patrick Barnes (1946 –) ДЕЛО: ФЛОБЕРОВИОТ ПАПАГАЛ Flaubert's Parrot	МАГОР	978-608-223-145-7	10
11.	КНИГА 420. АВТОР: Карлос Фуентес Carlos Fuentes (1928 –) ДЕЛО: СМРТТА НА АРТЕМИО КРУЗ La Muerte de Artemio Cruz	МАГОР	978-608-223-144-0	10
12.	КНИГА 464 АВТОР: Кристофер Марлоу Christopher Marlowe (1564 –1593) ДЕЛО: ТРАГИЧНАТА ПРИКАЗНА ЗА ДОКТОР ФАУСТ The Tragical History of Doctor Faustus	МАГОР	978-608-223-140-2	10
13.	КНИГА 474 АВТОР: Шодерло де Лакло Choderlos de Laclos (1741 –1803) ДЕЛО: ОПАСНИ ВРСКИ Les Liasons dangereuses	МАГОР	978-608-223-148-8	10
14.	КНИГА 511. АВТОР: Бернард Маламуд Bernard Malamud (1914 – 1986) ДЕЛО: Мајсторот The Fixer	МАГОР	978-608-223-141-9	10

15.	КНИГА 533 АВТОР: Том Волф Tom Wolfe (1931 - /) ДЕЛО: ЛАДНОКРВНО In Cold Blood	МАГОР	978-608-223-150-1	10
16.	КНИГА 90 АВТОР: Даниел Дефо Daniel Defoe (1659 –1731) ДЕЛО: МОЛ ФЛАНДЕРС <i>Möll Flanders</i>	МАГОР	978-608-223-095-5	10
17.	КНИГА 157. АВТОР: Александар Сергеевич Пушкин Александар Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) ДЕЛО: Белкинови раскази; Капетановата ќерка Повести покойного Ивана Петровича Белкина; Капитанская дочка	МАГОР	978-608-223-099-3	10
18.	КНИГА 173. АВТОР: Лав Николајевич Толстој Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) ДЕЛО: КОЗАЦИ; ХАЏИ МУРАТ; СМРТТА НА ИВАН ИЛИЧ; КРОЈЦЕРОВА СОНАТА Козаки, Хаджи Мурат, Смрт Ивана Ильича, Крејцера соната	МАГОР	978-608-223-110-5	10
19.	КНИГА 198 АВТОР: Шарл Бодлер Charles Baudelaire (1821 – 1867) ДЕЛО: ЦВЕКЕТО НА ЗЛОТО Les Fleurs du mal	МАГОР	978-608-223-096-2	10
20.	КНИГА 251 АВТОР: Натанаел Хоторн Nathanael Hawthorn (1814-1885) ДЕЛО: Скарлетно слово The Scarlet Letter	МАГОР	978-608-223-100-6	10

21.	КНИГА 260 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Среќниот принц и други раскази The Happy Prince and Other Tales КНИГА 261 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Сликата на Доријан Греј The Picture of Dorian Gray	МАГОР	978-608-223- 101-3	10
22.	КНИГА 285 АВТОР: Томас Стернс Елиот Thomas Stearns Eliot (1888–1965) ДЕЛО: Убиство во катедралата Murder in the Cathedral	МАГОР	978-608-223- 094-8	10
23.	КНИГА 289 АВТОР: Олдос Хаксли Aldous Huxley (1894 – 1963) ДЕЛО: Бестрашен нов свет Brave New World	МАГОР	978-608-223- 102-0	10
24.	КНИГА 305 АВТОР: Марина Цветаева Марина Цветаева (1892 – 1941) ДЕЛО: АВТОБИОГРАФСКА ПРОЗА; МОЈ ПУШКИН Мемуари, Мой Пушкин	МАГОР	978-608-223- 109-9	10
25.	КНИГА 306 АВТОР: Владимир Набоков Владимир Набоков (1899 – 1977) ДЕЛО: ДАР Дар	МАГОР	978-608-223- 108-2	10
26.	КНИГА 307. АВТОР: Владимир Набоков (1899 – 1977) Vladimir Nabokov ДЕЛО: Лолита Lolita	МАГОР	978-608-223- 103-7	10
27.	КНИГА 312. АВТОР: Итало Звево Italo Svevo (1861 – 1928) ДЕЛО: СВЕСТА НА СЕНО La coscienza di Zeno	МАГОР	978-608-223- 097-9	10
28.	КНИГА 341. АВТОР: Кензабуро Ое Kenzaburo Oe (1935 –) ДЕЛО: НЕШТО ЛИЧНО A Personal Matter	МАГОР	978-608-223- 104-4	10

29.	КНИГА 407. АВТОР: Итало Калвино Italo Calvino (1923 – 1985) ДЕЛО: АКО ЕДНА ЗИМСКА НОЌ НЕКОЈ ПАТНИК Se una notte d'inverno un viaggiatore	МАГОР	978-608-223-107-5	10
30.	КНИГА 465 АВТОР: Саикаку Ихара Saikaku Ihara (1642 –1693) ДЕЛО: ЖИВОТОТ НА ЕДНА ВЉУБЕНА ЖЕНА The Life of an Amorous Woman	МАГОР	978-608-223-106-8	10
31.	КНИГА 476 АВТОР: Мери Шели Mary Shelley (1797-1851) ДЕЛО: ФРАНКЕШТАЈН Frankenstein	МАГОР	978-608-223-093-1	10
32.	КНИГА 514. АВТОР: Карсон Мек Кулерс Carson McCullers (1917-1967) ДЕЛО: СРЦЕТО Е ОСАМЕН ЛОВЕЦ The Heart is a Lonely Hunter	МАГОР	978-608-223-111-2	10
33.	КНИГА 550. АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958 –) ДЕЛО: Океан море Océano Mar КНИГА 551 АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958-/ ДЕЛО: СВИЛА Seta	МАГОР	978-608-223-098-6	10
34.	КНИГА 20. АВТОР: Непознат Anon. ТИБЕТАНСКА КНИГА НА МРТВИТЕ Bardo Thodol	ТРИ	978-608-230-103-7	10
35.	КНИГА 43. АВТОР: Петрониј (околу 27–66) Gaius Petronius Arbiter ДЕЛО: САТИРИКОН Satyricon	ТРИ	978-608-230-108-2	10
36.	КНИГА 204 АВТОР: Лотреамон (Исидор Дикас)	ТРИ	978-608-230-025-2	10

	Lautréamont (1846 – 1870) ДЕЛО: МАЛДОРОРОВИТЕ ПЕСНИ Les Chants de Maldoror			
37.	КНИГА 281 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Љубовникот на леди ЧетерлиLady Chatterley's Lover	ТРИ	978-608-230-105-1	10
38.	КНИГА 300 АВТОР: Андреј Бели Андрей Белый (1880 – 1934) ДЕЛО: ПЕТРОГРАД Петербург	ТРИ	978-608-230-109-9	10
39.	КНИГА 74. АВТОР: Мигел де Сервантес Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) ДЕЛО: ПРИМЕРНИ НОВЕЛИ Novelas ejemplares	ТРИ	978-608-230-044-3	10
40.	КНИГА 77. АВТОР: Педро Калдерон де ла Барка Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681) ДЕЛО: ЖИВОТОТ Е СОН La vida es sueño	ТРИ	978-608-230-083-2	10
41.	КНИГА 86. АВТОР: Молиер Molière /Jean-Baptiste Poquelin/ (1622 – 1673) ДЕЛО: ДОН ЖУАН, ТАРТИФ, МИЗАНТРОП, СКРЖАВЕЦ, ГРАЃАНИНОТ БЛАГОРОДНИК, ВООБРАЗЕНИОТ БОЛЕН Don Juan. Le Tartuffe. Le Misanthrope. L'Avare. Le Bourgeois gentilhomme. Le Malade Imaginaire	ТРИ	978-608-230-081-8	10
42.	КНИГА 125. АВТОР: Гистав Флобер Gustave Flaubert (1821 – 1880) ДЕЛО: БУВАР И ПЕКИШЕ Bouvard et Pécuchet	ТРИ	978-608-230-084-9	10
43.	КНИГА 203 АВТОР: Анатол Франс Anatole France (1844 – 1924) ДЕЛО: БОГОВИТЕ СЕ ЖЕДНИ Les Dieux Ont Soif	ТРИ	978-608-230-043-6	10

44.	КНИГА 282 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Синови и љубовници Sons and Lovers	ТРИ	978-608-230-082-5	10
45.	КНИГА 26. АВТОР: Уеда Акинари Ueda Akinari (1734 – 1809) ДЕЛО: УГЕЦУ МОНОГАТАРИ Tales of Moonlight and Rain (Ugetsu monogatari)	КСЦ	978-608-4694-53-3	10
46.	КНИГА 31. АВТОР: Езоп Αἰσώπλος (620 – 560 год. од ст. ера) ДЕЛО: БАСНИ FABLES	КСЦ	978-608-4694-44-1	10
47.	КНИГА 44. АВТОР: Апулеј Lucius Apuleius (с. 123/125 – с. 180) ДЕЛО: МЕТАМОРФОЗИ или ЗЛАТНОТО МАГАРЕ Asinus aureus	КСЦ	978-608-4694-35-9	10
48.	КНИГА 97. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Тристам Шенди том 1 Tristram Shandy	КСЦ	978-608-4694-57-1	10
49.	КНИГА 99. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Сентиментално патување Sentimental Journey	КСЦ	978-608-4694-45-8	10
50.	КНИГА 145 АВТОР: Чарлс Дикенс Charles Dickens (1812 – 1870) ДЕЛО: Давид Коперфилд том 1 David Copperfield	КСЦ	978-608-4694-50-2	10
51.	КНИГА 206 АВТОР: Андре Жид André Gide (1869 – 1951) ДЕЛО: ТЕСНА ВРАТА; ПАСТОРАЛНА СИМФОНИЈА LA PORTE ÉTROITE. LA SYMPHONIE PASTORALE	КСЦ	978-608-4694-42-7	10
52.	КНИГА 217 АВТОР: Луј-Фердинанд Селин Louis-Ferdinand Céline (1894 – 1961)	КСЦ	978-608-4694-43-4	10

	ДЕЛО: ПАТУВАЊЕ ДО КРАЈОТ НА НОКТА Voyage au bout de la nuit			
53.	КНИГА 273 АВТОР: Џејмс Џојс James Joyce (1882 – 1941) ДЕЛО: Портрет на уметникот во младоста A Portrait of the Artist as a Young Man	КСЦ	978-608- 4694-51-9	10
54.	КНИГА 288 АВТОР: Џ. Р. Р. Толкин John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973) ДЕЛО: Хобит The Hobbit	КСЦ	978-608- 4694-52-6	10
55.	КНИГА 347. АВТОР: Жан-Пол Сартр Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) ДЕЛО: ЗБОРОВИ Les Mots	КСЦ	978-608- 4694-36-6	10
56.	КНИГА 360. АВТОР: Зигфрид Ленц Siegfried Lenz (1926 –) ДЕЛО: ОСТАВНИНАТА НА АРНЕ Arnes Nachlass	КСЦ	978-608- 4694-37-3	10
57.	КНИГА 395. АВТОР: Аријадна Ефрон – Борис Пастернак Аријадна Сергејевна Ефрон (1912 - 1975). Борис Пастернак (1890 — 1960) ДЕЛО: ПРЕПИСКА Переписка	КСЦ	978-608- 4694-54-0	10
58.	КНИГА 413. АВТОР: Ернесто Сабаго Ernesto Sabato (1911 –) ДЕЛО: ЗА ЈУНАЦИТЕ И ГРОБОВИТЕ Sobre héroes y tumbas	КСЦ	978-608- 4694-38-0	10
59.	КНИГА 425. АВТОР: Витолд Гомбровиќ Witold Gombrowicz (1904 – 1969) ДЕЛО: ДНЕВНИК том 1 Dzienniki 1	КСЦ	978-608- 4694-39-7	10
60.	КНИГА 450. АВТОР: Пјер Абелар Pierre Abelard (1079 – 1142) ДЕЛО: Историјата на моите	КСЦ	978-608- 4694-47-2	10

	несреќи Historia calamitatum (The story of my misfortunes)			
61.	КНИГА 500 АВТОР: Шандор Марай (1900 – 1989) Sándor Márai ДЕЛО: КАЗАНОВА ВО БОЛЦАНО Vendégjáték Bolzanóban	КСЦ	978-608-4694-41-0	10
62.	КНИГА 517. АВТОР: Ајрис Мурдок Iris Murdoch (1919-1999) ДЕЛО: Морето, морето The Sea, the Sea	КСЦ	978-608-4694-46-5	10
63.	КНИГА 520 АВТОР: Реј Бредбери (1920- /) Ray Bradbury ДЕЛО: МАРСОВСКИТЕ ХРОНИКИ The Martian Chronicles	КСЦ	978-608-4694-48-9	10
64.	КНИГА 531 АВТОР: Филип К. Дик Philip K. Dick (1928 –1982) ДЕЛО: ДАЛИ АНДРОИДИТЕ СОНУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИ ОВЦИ Do Androids Dream of Electronic Sheep	КСЦ	978-608-4694-40-3	10
65.	КНИГА 1. АВТОР: Непознат Аnon., околу 1700. godina од ст. е. ДЕЛО: ЕПОТ ЗА ГИЛГАМЕШ Epic of Gilgamesh /He who Saw the Deep (Sha naqba īmuru) or Surpassing All Other Kings (Shūtur eli sharrī)	КСЦ	978-608-4694-00-7	10
66.	КНИГА 45. АВТОР: Лонго (околу 2 век) Λόγος ДЕЛО: ДАФНИС И ХЛОЕ Δάφνις καὶ Χλόη	КСЦ	978-608-4694-16-8	10
67.	КНИГА 55. АВТОР: Жозеф Бедие (1864- 1938) Joseph Bedier ДЕЛО: РОМАН ЗА ТРИСТАН И ИЗОЛДА Le Roman de Tristan et Iseut	КСЦ	978-608-4694-02-1	10
68.	КНИГА 75. АВТОР: Непознат Аnon.	КСЦ	978-608-4694-17-5	10

	ДЕЛО: ЛАЗАРИЛО ДЕ ТОРМЕС La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554)			
69.	КНИГА 93. АВТОР: Волтер Voltaire /François-Marie Arouet/ (1694 –1778) ДЕЛО: КАНДИД; ЗАДИГ Candide. Zadig	КСЦ	978-608-4694-14-4	10
70.	КНИГА 106 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 1 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-04-5	10
71.	КНИГА 107 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 2 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-19-9	10
72.	КНИГА 119. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: ЦРКВАТА НОТР ДАМ ВО ПАРИЗ Notre-Dame de Paris	КСЦ	978-608-4694-03-8	10
73.	КНИГА 120 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 1 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-18-2	10
74.	КНИГА 121 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 2 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-05-2	10
75.	КНИГА 196 АВТОР: Жерар де Нервал Gérard de Nerval (1808 – 1855) ДЕЛО: СИЛВИЈА; АУРЕЛИЈА Sylvie. Aurélia	КСЦ	978-608-4694-21-2	10
76.	КНИГА 222 АВТОР: Георг Бихнер Georg Büchner (1813 – 1837) ДЕЛО: ДАНТОНОВАТА СМРТ, ЛЕОНЦ И ЛЕНА, ВОЛЦЕК Dantons Tod. Leonce und Lena. Woyzeck	КСЦ	978-608-4694-08-3	10
77.	КНИГА 253 АВТОР: Волт Витмен Walt Whitman (1819 – 1892) ДЕЛО: Стракови трева Leaves of Grass	КСЦ	978-608-4694-23-6	10

78.	КНИГА 256 АВТОР: Хенри Џејмс Henry James (1843 – 1916) ДЕЛО: Амбасадори The Ambassadors	КСЦ	978-608- 4694-09-0	10
79.	КНИГА 278 АВТОР: Вирџинија Вулф Virginia Woolf (1882 – 1941) ДЕЛО: Своја сопствена соба; Три гвинеи A Room of One's Own, Three Guineas	КСЦ	978-608- 4694-24-3	10
80.	КНИГА 283 АВТОР: Јуџин О'Нил Eugene O'Neill (1888 – 1953) ДЕЛО: Копнеж под брестовите; Долго патување во ноќта Desire under the Elms; Long Day's Journey into Night	КСЦ	978-608- 4694-10-6	10
81.	КНИГА 290 АВТОР: Френсис Скот Фицџералд Francis Scott Fitzgerald (1896 – 1940) ДЕЛО: Големиот Гетсби The Great Gatsby	КСЦ	978-608- 4694-15-1	10
82.	КНИГА 292 АВТОР: Вилијам Фокнер William Faulkner (1897 – 1962) ДЕЛО: Врева и бес Sound and Fury	КСЦ	978-608- 4694-01-4	10
83.	КНИГА 349. АВТОР: Еџен Јонеско Eugène Ionesco (1909 – 1994) ДЕЛО: СТОЛОВИ, КЕЛАВА ПЕЈАЧКА, НОСОРОГ Les Chaises. La Cantatrice Chauve. Rhinocéros	КСЦ	978-608- 4694-25-0	10
84.	КНИГА 440. АВТОР: Чинуа Ачебе Chinua Achebe (1930 –) ДЕЛО: СВЕТ ВО ИСЧЕЗНУВАЊЕ Things Fall Apart	КСЦ	978-608- 4694-20-5	10
85.	КНИГА 468 АВТОР: Опатот Прево Abbé Prévost (1697 – 1763) ДЕЛО: МАНОН ЛЕСКО Manon Lescaut	КСЦ	978-608- 4694-11-3	10
86.	КНИГА 469 АВТОР: Хорас Волпол Horace Walpole (1717-1797) ДЕЛО: ОТРАНСКИОТ ЗАМОК The Castle of Otranto	КСЦ	978-608- 4694-22-9	10

87.	КНИГА 471 АВТОР: Готхолд Ефраим Лесинг Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781) ДЕЛО: ЕМИЛИЈА ГАЛОТИ Emilia Galotti	КСЦ	978-608-4694-26-7	10
88.	КНИГА 472 АВТОР: Бернанден де Сен Пјер Bernardin de Saint Pierre (1737-1814) ДЕЛО: ПАВЛЕ И ВИРЏИНИЈА Paul et Virginie	КСЦ	978-608-4694-07-6	10
89.	КНИГА 486. АВТОР: Наџуме Сосеки Natsume Soseki (1867 –1916) ДЕЛО: СРЦЕТО НА НЕШТАТА Kokoro	КСЦ	978-608-4694-12-0	10
90.	КНИГА 508. АВТОР: Жилиен Грак Julien Gracq (1910 – 2007) ДЕЛО: Брегот на Сиртите Le Rivage des Syrtes	КСЦ	978-608-4694-06-9	10
91.	КНИГА 544. АВТОР: Патрик Модино Patrick Modiano (1945 – 2009) ДЕЛО: Улица на темни продавници Rue des boutiques obscures	КСЦ	978-608-4694-27-4	10
92.	КНИГА 549. АВТОР: Казуо Ишигуро Kazuo Ishiguro (1954 –) ДЕЛО: Не оставај ме никогаш Never Let Me Go	КСЦ	978-608-4694-13-7	10
93.	КНИГА 552. АВТОР: Бен Окри Ben Okri (1959 –) ДЕЛО: Гладниот пат The Famished Road	КСЦ	978-608-4694-28-1	10
94.	КНИГА 122. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 3 Les Miserables	КСЦ	978-608-4694-55-7	10
95.	КНИГА 351. АВТОР: Жан Ануј Jean Anouilh (1910 – 1987) ДЕЛО: Антигона Antigone	КСЦ	978-608-4694-58-8	10

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Генералниот Секретаријат на Владата на Република Македонија.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со Генералниот секретар на Владата на Република Македонија со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-378/17
22 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

636.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.1.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 91 АВТОР: Џонатан Свифт (1667-1745) Jonathan Swift ДЕЛО: Гуливеровите патувања Gulliver's Travels	МАГОР	978-608-223-147-1	3
2.	КНИГА 150 АВТОР: Емили Бронте Emily Jane Brontë (1818 – 1848) ДЕЛО: Оркански висови Wuthering Heights	МАГОР	978-608-223-142-6	3
3.	КНИГА 262 АВТОР: Џозеф Конрад Joseph Conrad /Józef Teodor Konrad Korzeniowski/ (1857 –1924) ДЕЛО: Срцето на темнината; Тажфун Heart of Darkness; Typhoon	МАГОР	978-608-223-149-5	3
4.	КНИГА 310 АВТОР: Надежда Манделштам Надежда Манделштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 1 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-152-5	3
5.	КНИГА 311 АВТОР: Надежда Манделштам Надежда Манделштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 2 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-153-2	3
6.	КНИГА 345. АВТОР: Андре Малро André Malraux (1901 – 1976) ДЕЛО: ЧОВЕКОВАТА СУДБИНА La Condition humaine	МАГОР	978-608-223-146-4	3

7.	КНИГА 359. АВТОР: Фридрих Диренмат Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990) ДЕЛО: ПОСЕТАТА НА СТАРАТА ДАМА; ФИЗИЧАРИ Der Besuch der Alten Dame; Die Physiker	МАГОР	978-608-223- 139-6	3
8.	КНИГА 376. АВТОР: Сол Белоу Saul Bellow (1915 – 2005) ДЕЛО: Херцог Herzog	МАГОР	978-608-223- 143-3	3
9.	КНИГА 384. АВТОР: Тони Морисон Toni Morrison (1931 –) ДЕЛО: Соломоновата песна Song of Solomon	МАГОР	978-608-223- 151-8	3
10.	КНИГА 390. АВТОР: Џулијан Барнс Julian Patrick Barnes (1946 –) ДЕЛО: Флоберовиот папагал Flaubert's Parrot	МАГОР	978-608-223- 145-7	3
11.	КНИГА 420. АВТОР: Карлос Фуентес Carlos Fuentes (1928 –) ДЕЛО: СМРТТА НА АРТЕМИО КРУЗ La Muerte de Artemio Cruz	МАГОР	978-608-223- 144-0	3
12.	КНИГА 464 АВТОР: Кристофер Марлоу Christopher Marlowe (1564 –1593) ДЕЛО: ТРАГИЧНАТА ПРИКАЗНА ЗА ДОКТОР ФАУСТ The Tragical History of Doctor Faustus	МАГОР	978-608-223- 140-2	3
13.	КНИГА 474 АВТОР: Шодерло де Лакло Choderlos de Laclos (1741 –1803) ДЕЛО: ОПАСНИ ВРСКИ Les Liaisons dangereuses	МАГОР	978-608-223- 148-8	3
14.	КНИГА 511. АВТОР: Бернارد Маламуд Bernard Malamud (1914 – 1986) ДЕЛО: Мајсторот The Fixer	МАГОР	978-608-223- 141-9	3
15.	КНИГА 533 АВТОР: Том Волф Tom Wolfe (1931 - /) ДЕЛО: ЛАДНОКРВНО In Cold Blood	МАГОР	978-608-223- 150-1	3
16.	КНИГА 90 АВТОР: Даниел Дефо Daniel Defoe (1659 –1731) ДЕЛО: МОЛ ФЛАНДЕРС Möll Flanders	МАГОР	978-608-223- 095-5	3

17.	КНИГА 157. АВТОР: Александар Сергеевич Пушкин Александар Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) ДЕЛО: Белкинови раскази; Капетановата ќерка Повести покойного Ивана Петровича Белкина; Капитанская дочка	МАГОР	978-608-223-099-3	3
18.	КНИГА 173. АВТОР: Лав Николајевич Толстој Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) ДЕЛО: КОЗАЦИ; ХАЏИ МУРАТ; СМРТТА НА ИВАН ИЛИЧ; КРОЈЦЕРОВА СОНАТА Казаци, Хаджи Мурат, Смерть Ивана Ильича, Крейцера соната	МАГОР	978-608-223-110-5	3
19.	КНИГА 198 АВТОР: Шарл Бодлер Charles Baudelaire (1821 – 1867) ДЕЛО: ЦВЕКЕТО НА ЗЛОТО Les Fleurs du mal	МАГОР	978-608-223-096-2	3
20.	КНИГА 251 АВТОР: Натанаел Хоторн Nathanael Hawthorn (1814-1885) ДЕЛО: Скарлетно слово The Scarlet Letter	МАГОР	978-608-223-100-6	3
21.	КНИГА 260 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Среќниот принц и други раскази The Happy Prince and Other Tales КНИГА 261 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Сликата на Доријан Греј The Picture of Dorian Gray	МАГОР	978-608-223-101-3	3
22.	КНИГА 285 АВТОР: Томас Стернс Елиот Thomas Stearns Eliot (1888–1965) ДЕЛО: Убиство во катедралата Murder in the Cathedral	МАГОР	978-608-223-094-8	3
23.	КНИГА 289 АВТОР: Олдос Хаксли Aldous Huxley (1894 – 1963) ДЕЛО: Бестрашен нов свет Brave New World	МАГОР	978-608-223-102-0	3

24.	КНИГА 305 АВТОР: Марина Цветаева Марина Цветаева (1892 – 1941) ДЕЛО: АВТОБИОГРАФСКА ПРОЗА; МОЈ ПУШКИН Мемуари, Мой Пушкин	МАГОР	978-608-223- 109-9	3
25.	КНИГА 306 АВТОР: Владимир Набоков Владимир Набоков (1899 – 1977) ДЕЛО: ДАР Дар	МАГОР	978-608-223- 108-2	3
26.	КНИГА 307. АВТОР: Владимир Набоков (1899 – 1977) Vladimir Nabokov ДЕЛО: Лолита Lolita	МАГОР	978-608-223- 103-7	3
27.	КНИГА 312. АВТОР: Итало Звево Italo Svevo (1861 – 1928) ДЕЛО: СВЕСТА НА СЕНО La coscienza di Zeno	МАГОР	978-608-223- 097-9	3
28.	КНИГА 341. АВТОР: Кензабуро Ое Kenzaburo Oe (1935 –) ДЕЛО: НЕШТО ЛИЧНО A Personal Matter	МАГОР	978-608-223- 104-4	3
29.	КНИГА 407. АВТОР: Итало Калвино Italo Calvino (1923 – 1985) ДЕЛО: АКО ЕДНА ЗИМСКА НОЌ НЕКОЈ ПАТНИК Se una notte d'inverno un viaggiatore	МАГОР	978-608-223- 107-5	3
30.	КНИГА 465 АВТОР: Саикаку Ихара Saikaku Ihara (1642 –1693) ДЕЛО: ЖИВОТОТ НА ЕДНА ВЉУБЕНА ЖЕНА The Life of an Amorous Woman	МАГОР	978-608-223- 106-8	3
31.	КНИГА 476 АВТОР: Мери Шели Mary Shelley (1797-1851) ДЕЛО: ФРАНКЕШТАЈН Frankenstein	МАГОР	978-608-223- 093-1	3
32.	КНИГА 514. АВТОР: Карсон Мек Кулерс Carson McCullers (1917-1967) ДЕЛО: СРЦЕТО Е ОСАМЕН ЛОВЕЦ The Heart is a Lonely Hunter	МАГОР	978-608-223- 111-2	3

33.	КНИГА 550. АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958 –) ДЕЛО: Океан море Océano Mar КНИГА 551 АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958-/ ДЕЛО: СВИЛА Seta	МАГОР	978-608-223- 098-6	3
34.	КНИГА 20. АВТОР: Непознат Анон. ТИБЕТАНСКА КНИГА НА МРТВИТЕ Bardo Thodol	ТРИ	978-608-230- 103-7	3
35.	КНИГА 43. АВТОР: Петрониј (околу 27–66) Gaius Petronius Arbiter ДЕЛО: САТИРИКОН Satyricon	ТРИ	978-608-230- 108-2	3
36.	КНИГА 204 АВТОР: Лотреамон (Исидор Дикас) Lautréamont (1846 – 1870) ДЕЛО: МАЛДОРОРОВИТЕ ПЕСНИ Les Chants de Maldoror	ТРИ	978-608-230- 025-2	3
37.	КНИГА 281 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Љубовникот на леди ЧетерлиLady Chatterley's Lover	ТРИ	978-608-230- 105-1	3
38.	КНИГА 300 АВТОР: Андреј Бели Андрей Белый (1880 – 1934) ДЕЛО: ПЕТРОГРАД Петербург	ТРИ	978-608-230- 109-9	3
39.	КНИГА 74. АВТОР: Мигел де Сервантес Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) ДЕЛО: ПРИМЕРНИ НОВЕЛИ Novelas ejemplares	ТРИ	978-608-230- 044-3	3
40.	КНИГА 77. АВТОР: Педро Калдерон де ла Барка Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681) ДЕЛО: ЖИВОТОТ Е СОН La vida es sueño	ТРИ	978-608-230- 083-2	3

41.	КНИГА 86. АВТОР: Молиер Molière /Jean-Baptiste Poquelin/ (1622 – 1673) ДЕЛО: ДОН ЖУАН, ТАРТИФ, МИЗАНТРОП, СКРЖАВЕЦ, ГРАЃАНИНОТ БЛАГОРОДНИК, ВООБРАЗЕНИОТ БОЛЕН Don Juan. Le Tartuffe. Le Misanthrope. L'Avare. Le Bourgeois gentilhomme. Le Malade Imaginaire	ТРИ	978-608-230- 081-8	3
42.	КНИГА 125. АВТОР: Гистав Флобер Gustave Flaubert (1821 –1880) ДЕЛО: БУВАР И ПЕКИШЕ Bouvard et Pécuchet	ТРИ	978-608-230- 084-9	3
43.	КНИГА 203 АВТОР: Анатол Франс Anatole France (1844 – 1924) ДЕЛО: БОГОВИТЕ СЕ ЖЕДНИ Les Dieux Ont Soif	ТРИ	978-608-230- 043-6	3
44.	КНИГА 282 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Синови и љубовници Sons and Lovers	ТРИ	978-608-230- 082-5	3
45.	КНИГА 26. АВТОР: Уеда Акинари Ueda Akinari (1734 – 1809) ДЕЛО: УГЕЦУ МОНОГАТАРИ Tales of Moonlight and Rain (Ugetsu monogatari)	КСЦ	978-608- 4694-53-3	3
46.	КНИГА 31. АВТОР: Езоп Ἔσωπος (620 – 560 год. од ст. ера) ДЕЛО: БАСНИ FABLES	КСЦ	978-608- 4694-44-1	3
47.	КНИГА 44. АВТОР: Апулеј Lucius Apuleius (с. 123/125 – с. 180) ДЕЛО: МЕТАМОРФОЗИ или ЗЛАТНОТО МАГАРЕ Asinus aureus	КСЦ	978-608- 4694-35-9	3
48.	КНИГА 97. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Тристам Шенди том 1 Tristram Shandy	КСЦ	978-608- 4694-57-1	3
49.	КНИГА 99. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Сентиментално патување Sentimental Journey	КСЦ	978-608- 4694-45-8	3

50.	КНИГА 145 АВТОР: Чарлс Дикенс Charles Dickens (1812 – 1870) ДЕЛО: Давид Коперфилд том 1 David Copperfield	КСЦ	978-608- 4694-50-2	3
51.	КНИГА 206 АВТОР: Андре Жид André Gide (1869 – 1951) ДЕЛО: ТЕСНА ВРАТА; ПАСТОРАЛНА СИМФОНИЈА LA PORTE ÉTROITE. LA SYMPHONIE PASTORALE	КСЦ	978-608- 4694-42-7	3
52.	КНИГА 217 АВТОР: Луј-Фердинанд Селин Louis-Ferdinand Céline (1894 – 1961) ДЕЛО: ПАТУВАЊЕ ДО КРАЈОТ НА НОЌТА Voyage au bout de la nuit	КСЦ	978-608- 4694-43-4	3
53.	КНИГА 273 АВТОР: Џејмс Џојс James Joyce (1882 – 1941) ДЕЛО: Портрет на уметникот во младоста A Portrait of the Artist as a Young Man	КСЦ	978-608- 4694-51-9	3
54.	КНИГА 288 АВТОР: Џ. Р. Р. Толкин John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973) ДЕЛО: Хобит The Hobbit	КСЦ	978-608- 4694-52-6	3
55.	КНИГА 347. АВТОР: Жан-Пол Сартр Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) ДЕЛО: ЗБОРОВИ Les Mots	КСЦ	978-608- 4694-36-6	3
56.	КНИГА 360. АВТОР: Зигфрид Ленц Siegfried Lenz (1926 –) ДЕЛО: ОСТАВНИНАТА НА АРНЕ Arnes Nachlass	КСЦ	978-608- 4694-37-3	3
57.	КНИГА 395. АВТОР: Аријадна Ефрон – Борис Пастернак Аријадна Сергејевна Ефрон (1912 - 1975). Борис Пастернак (1890 — 1960) ДЕЛО: ПРЕПИСКА Переписка	КСЦ	978-608- 4694-54-0	3

58.	КНИГА 413. АВТОР: Ернесто Сабато Ernesto Sabato (1911 –) ДЕЛО: ЗА ЈУНАЦИТЕ И ГРОБОВИТЕ Sobre héroes y tumbas	КСЦ	978-608- 4694-38-0	3
59.	КНИГА 425. АВТОР: Витолд Гомбрович Witold Gombrowicz (1904 – 1969) ДЕЛО: ДНЕВНИК том 1 Dzienniki 1	КСЦ	978-608- 4694-39-7	3
60.	КНИГА 450. АВТОР: Пјер Абелар Pierre Abelard (1079 – 1142) ДЕЛО: Историјата на моите несреќи Historia calamitatum (The story of my misfortunes)	КСЦ	978-608- 4694-47-2	3
61.	КНИГА 500 АВТОР: Шандор Марай (1900 – 1989) Sándor Márai ДЕЛО: КАЗАНОВА ВО БОЛЦАНО Vendégjáték Bolzanóban	КСЦ	978-608- 4694-41-0	3
62.	КНИГА 517. АВТОР: Ајрис Мурдок Iris Murdoch (1919-1999) ДЕЛО: Морето, морето The Sea, the Sea	КСЦ	978-608- 4694-46-5	3
63.	КНИГА 520 АВТОР: Реј Бредбери (1920- /) Ray Bradbury ДЕЛО: МАРСОВСКИТЕ ХРОНИКИ The Martian Chronicles	КСЦ	978-608- 4694-48-9	3
64.	КНИГА 531 АВТОР: Филип К. Дик Philip K. Dick (1928 –1982) ДЕЛО: ДАЛИ АНДРОИДИТЕ СОНУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИ ОВЦИ Do Androids Dream of Electronic Sheep	КСЦ	978-608- 4694-40-3	3
65.	КНИГА 1. АВТОР: Непознат Анон., околу 1700. godina од ст. е. ДЕЛО: ЕПОТ ЗА ГИЛГАМЕШ Epic of Gilgamesh /He who Saw the Deep (Sha naqba imuru) or Surpassing All Other Kings (Shūtur eli sharrī)	КСЦ	978-608- 4694-00-7	3

66.	КНИГА 45. АВТОР: Лонго (околу 2 век) Λόγγος ДЕЛО: ДАФНИС И ХЛОЕ Δάφνις καὶ Χλόη	КСЦ	978-608- 4694-16-8	3
67.	КНИГА 55. АВТОР: Жозеф Бедие (1864- 1938) Joseph Bedier ДЕЛО: РОМАН ЗА ТРИСТАН И ИЗОЛДА Le Roman de Tristan et Iseut	КСЦ	978-608- 4694-02-1	3
68.	КНИГА 75. АВТОР: Непознат Аnon. ДЕЛО: ЛАЗАРИЛО ДЕ ТОРМЕС La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554)	КСЦ	978-608- 4694-17-5	3
69.	КНИГА 93. АВТОР: Волтер Voltaire /François-Marie Arouet/ (1694 –1778) ДЕЛО: КАНДИД; ЗАДИГ Candide. Zadig	КСЦ	978-608- 4694-14-4	3
70.	КНИГА 106 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 1 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608- 4694-04-5	3
71.	КНИГА 107 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 2 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608- 4694-19-9	3
72.	КНИГА 119. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: ЦРКВАТА НОТР ДАМ ВО ПАРИЗ Notre-Dame de Paris	КСЦ	978-608- 4694-03-8	3
73.	КНИГА 120 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 1 Les Misérables	КСЦ	978-608- 4694-18-2	3
74.	КНИГА 121 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 2 Les Misérables	КСЦ	978-608- 4694-05-2	3
75.	КНИГА 196 АВТОР: Жерар де Нервал Gérard de Nerval (1808 – 1855) ДЕЛО: СИЛВИЈА; АУРЕЛИЈА Sylvie. Aurélia	КСЦ	978-608- 4694-21-2	3

76.	КНИГА 222 АВТОР: Георг Бихнер Georg Büchner (1813 – 1837) ДЕЛО: ДАНТОНОВАТА СМРТ, ЛЕОНЦ И ЛЕНА, ВОЈЦЕК Dantons Tod. Leonce und Lena. Woyzeck	КСЦ	978-608- 4694-08-3	3
77.	КНИГА 253 АВТОР: Волт Витмен Walt Whitman (1819 – 1892) ДЕЛО: Стракови трева Leaves of Grass	КСЦ	978-608- 4694-23-6	3
78.	КНИГА 256 АВТОР: Хенри Џејмс Henry James (1843 – 1916) ДЕЛО: Амбасадори The Ambassadors	КСЦ	978-608- 4694-09-0	3
79.	КНИГА 278 АВТОР: Вирџинија Вулф Virginia Woolf (1882 – 1941) ДЕЛО: Своја сопствена соба; Три гвинси A Room of One's Own, Three Guineas	КСЦ	978-608- 4694-24-3	3
80.	КНИГА 283 АВТОР: Јуџин О'Нил Eugene O'Neill (1888 – 1953) ДЕЛО: Копнеж под брестовите; Долго патување во ноќта Desire under the Elms; Long Day's Journey into Night	КСЦ	978-608- 4694-10-6	3
81.	КНИГА 290 АВТОР: Френсис Скот Фицџералд Francis Scott Fitzgerald (1896 – 1940) ДЕЛО: Големиот Гетсби The Great Gatsby	КСЦ	978-608- 4694-15-1	3
82.	КНИГА 292 АВТОР: Вилијам Фокнер William Faulkner (1897 – 1962) ДЕЛО: Врева и бес Sound and Fury	КСЦ	978-608- 4694-01-4	3
83.	КНИГА 349. АВТОР: Ежен Јонеско Eugène Ionesco (1909 – 1994) ДЕЛО: СТОЛОВИ, КЕЛАВА ПЕЈАЧКА, НОСОРОГ Les Chaises. La Cantatrice Chauve. Rhinocéros	КСЦ	978-608- 4694-25-0	3
84.	КНИГА 440. АВТОР: Чинуа Ачебе Chinua Achebe (1930 –) ДЕЛО: СВЕТ ВО ИСЧЕЗНУВАЊЕ Things Fall Apart	КСЦ	978-608- 4694-20-5	3

85.	КНИГА 468 АВТОР: Опатот Прево Abbé Prévost (1697 –1763) ДЕЛО: МАНОН ЛЕСКО Manon Lescaut	КСЦ	978-608- 4694-11-3	3
86.	КНИГА 469 АВТОР: Хорас Волпол Horace Walpole (1717-1797) ДЕЛО: ОТРАНСКИОТ ЗАМОК The Castle of Otranto	КСЦ	978-608- 4694-22-9	3
87.	КНИГА 471 АВТОР: Готхолд Ефраим Лесинг Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781) ДЕЛО: ЕМИЛИЈА ГАЛОТИ Emilia Galotti	КСЦ	978-608- 4694-26-7	3
88.	КНИГА 472 АВТОР: Бернанден де Сен Пјер Bernardin de Saint Pierre (1737- 1814) ДЕЛО: ПАВЛЕ И ВИРЦИНИЈА Paul et Virginie	КСЦ	978-608- 4694-07-6	3
89.	КНИГА 486. АВТОР: Нацуме Сосеки Natsume Soseki (1867 –1916) ДЕЛО: СРЦЕТО НА НЕШТАТА Kokoro	КСЦ	978-608- 4694-12-0	3
90.	КНИГА 508. АВТОР: Жилиен Грак Julien Gracq (1910 – 2007) ДЕЛО: Брегот на Сиртите Le Rivage des Syrtes	КСЦ	978-608- 4694-06-9	3
91.	КНИГА 544. АВТОР: Патрик Модино Patrick Modiano (1945 – 2009) ДЕЛО: Улица на темни продавници Rue des boutiques obscures	КСЦ	978-608- 4694-27-4	3
92.	КНИГА 549. АВТОР: Казуо Ишигуро Kazuo Ishiguro (1954 –) ДЕЛО: Не оставај ме никогаш Never Let Me Go	КСЦ	978-608- 4694-13-7	3
93.	КНИГА 552. АВТОР: Бен Окри Ben Okri (1959 –) ДЕЛО: Гладниот пат The Famished Road	КСЦ	978-608- 4694-28-1	3
94.	КНИГА 122. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 3 Les Misérables	КСЦ	978-608- 4694-55-7	3
95.	КНИГА 351. АВТОР: Жан Ануј Jean Anouilh (1910 – 1987) ДЕЛО: Антигона Antigone	КСЦ	978-608- 4694-58-8	3

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија, а за потребите на Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со Генералниот секретар на Владата на Република Македонија со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-378/18
22 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

637.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.1.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 91 АВТОР: Џонатан Свифт (1667-1745) Jonathan Swift ДЕЛО: Гуливеровите патувања Gulliver's Travels	МАГОР	978-608-223-147-1	1
2.	КНИГА 150 АВТОР: Емили Бронте Emily Jane Brontë (1818 – 1848) ДЕЛО: Оркански висови Wuthering Heights	МАГОР	978-608-223-142-6	1
3.	КНИГА 262 АВТОР: Џозеф Конрад Joseph Conrad /Józef Teodor Konrad Korzeniowski/ (1857 – 1924) ДЕЛО: Срцето на темнината; Тајфун Heart of Darkness; Typhoon	МАГОР	978-608-223-149-5	1
4.	КНИГА 310 АВТОР: Надежда Манделштам Надежда Манделштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 1 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-152-5	1
5.	КНИГА 311 АВТОР: Надежда Манделштам Надежда Манделштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 2 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-153-2	1
6.	КНИГА 345. АВТОР: Андре Малро André Malraux (1901 – 1976) ДЕЛО: ЧОВЕКОВАТА СУДБИНА La Condition humaine	МАГОР	978-608-223-146-4	1
7.	КНИГА 359. АВТОР: Фридрих Диренмат Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990) ДЕЛО: ПОСЕТАТА НА СТАРАТА ДАМА; ФИЗИЧАРИ Der Besuch der Alten Dame; Die Physiker	МАГОР	978-608-223-139-6	1

8.	КНИГА 376. АВТОР: Сол Белоу Saul Bellow (1915 – 2005) ДЕЛО: Херцог Herzog	МАГОР	978-608-223-143-3	1
9.	КНИГА 384. АВТОР: Тони Морисон Toni Morrison (1931 –) ДЕЛО: Соломоновата песна Song of Solomon	МАГОР	978-608-223-151-8	1
10.	КНИГА 390. АВТОР: Џулијан Барнс Julian Patrick Barnes (1946 –) ДЕЛО: Флоберовиот папагал Flaubert's Parrot	МАГОР	978-608-223-145-7	1
11.	КНИГА 420. АВТОР: Карлос Фуентес Carlos Fuentes (1928 –) ДЕЛО: СМРТТА НА АРТЕМИО КРУЗ La Muerte de Artemio Cruz	МАГОР	978-608-223-144-0	1
12.	КНИГА 464 АВТОР: Кристофер Марлоу Christopher Marlowe (1564 –1593) ДЕЛО: ТРАГИЧНАТА ПРИКАЗНА ЗА ДОКТОР ФАУСТ The Tragical History of Doctor Faustus	МАГОР	978-608-223-140-2	1
13.	КНИГА 474 АВТОР: Шодерло де Лакло Choderlos de Laclos (1741 –1803) ДЕЛО: ОПАСНИ ВРСКИ Les Liaisons dangereuses	МАГОР	978-608-223-148-8	1
14.	КНИГА 511. АВТОР: Бернард Маламуд Bernard Malamud (1914 – 1986) ДЕЛО: Мајсторот The Fixer	МАГОР	978-608-223-141-9	1
15.	КНИГА 533 АВТОР: Том Волф Tom Wolfe (1931 - /) ДЕЛО: ЛАДНОКРВНО In Cold Blood	МАГОР	978-608-223-150-1	1
16.	КНИГА 90 АВТОР: Даниел Дефо Daniel Defoe (1659 –1731) ДЕЛО: МОЛ ФЛАНДЕРС Möll Flanders	МАГОР	978-608-223-095-5	1

17.	КНИГА 157. АВТОР: Александар Сергеевич Пушкин Александар Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) ДЕЛО: Белкинови раскази; Капетановата ќерка Повести покойного Ивана Петровича Белкина; Капитанская дочка	МАГОР	978-608-223-099-3	1
18.	КНИГА 173. АВТОР: Лав Николајевич Толстој Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) ДЕЛО: КОЗАЦИ; ХАЦИ МУРАТ; СМРТТА НА ИВАН ИЛИЧ; КРОЈЦЕРОВА СОНАТА Казаци, Хаджи Мурат, Смерть Ивана Ильича, Крейцерова соната	МАГОР	978-608-223-110-5	1
19.	КНИГА 198 АВТОР: Шарл Бодлер Charles Baudelaire (1821 – 1867) ДЕЛО: ЦВЕКЕТО НА ЗЛОТО Les Fleurs du mal	МАГОР	978-608-223-096-2	1
20.	КНИГА 251 АВТОР: Натанаел Хоторн Nathanael Hawthorn (1814-1885) ДЕЛО: Скарлетно слово The Scarlet Letter	МАГОР	978-608-223-100-6	1
21.	КНИГА 260 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Среќниот принц и други раскази The Happy Prince and Other Tales КНИГА 261 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Сликата на Доријан Греј The Picture of Dorian Gray	МАГОР	978-608-223-101-3	1
22.	КНИГА 285 АВТОР: Томас Стернс Елиот Thomas Stearns Eliot (1888–1965) ДЕЛО: Убиство во катедралата Murder in the Cathedral	МАГОР	978-608-223-094-8	1
23.	КНИГА 289 АВТОР: Олдос Хаксли Aldous Huxley (1894 – 1963) ДЕЛО: Бестрашен нов свет Brave New World	МАГОР	978-608-223-102-0	1

24.	КНИГА 305 АВТОР: Марина Цветаева Марина Цветаева (1892 – 1941) ДЕЛО: АВТОБИОГРАФСКА ПРОЗА; МОЈ ПУШКИН Мемуары, Мой Пушкин	МАГОР	978-608-223- 109-9	1
25.	КНИГА 306 АВТОР: Владимир Набоков Владимир Набоков (1899 – 1977) ДЕЛО: ДАР Дар	МАГОР	978-608-223- 108-2	1
26.	КНИГА 307. АВТОР: Владимир Набоков (1899 – 1977) Vladimir Nabokov ДЕЛО: Лолита Lolita	МАГОР	978-608-223- 103-7	1
27.	КНИГА 312. АВТОР: Ита̀ло Звево Italo Svevo (1861 – 1928) ДЕЛО: СВЕСТА НА СЕНО La coscienza di Zeno	МАГОР	978-608-223- 097-9	1
28.	КНИГА 341. АВТОР: Кензабу̀ро Ое Kenzaburo Oe (1935 –) ДЕЛО: НЕШТО ЛИЧНО A Personal Matter	МАГОР	978-608-223- 104-4	1
29.	КНИГА 407. АВТОР: Ита̀ло Калвино Italo Calvino (1923 – 1985) ДЕЛО: АКО ЕДНА ЗИМСКА НОК НЕКОЈ ПАТНИК Se una notte d'inverno un viaggiatore	МАГОР	978-608-223- 107-5	1
30.	КНИГА 465 АВТОР: Саикаку Ихара Saikaku Ihara (1642 –1693) ДЕЛО: ЖИВОТОТ НА ЕДНА ВЉУБЕНА ЖЕНА The Life of an Amorous Woman	МАГОР	978-608-223- 106-8	1
31.	КНИГА 476 АВТОР: Мери Шели Mary Shelley (1797-1851) ДЕЛО: ФРАНКЕШТАЈН Frankenstein	МАГОР	978-608-223- 093-1	1
32.	КНИГА 514. АВТОР: Карсон Мек Кулерс Carson McCullers (1917-1967) ДЕЛО: СРЦЕТО Е ОСАМЕН ЛОВЕЦ The Heart is a Lonely Hunter	МАГОР	978-608-223- 111-2	1

33.	КНИГА 550. АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958 –) ДЕЛО: Океан море Océano Mar КНИГА 551 АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958-/ ДЕЛО: СВИЛА Seta	МАГОР	978-608-223- 098-6	1
34.	КНИГА 20. АВТОР: Непознат Anon. ТИБЕТАНСКА КНИГА НА МРТВИТЕ Bardo Thodol	ТРИ	978-608-230- 103-7	1
35.	КНИГА 43. АВТОР: Петрониј (околу 27–66) Gaius Petronius Arbiter ДЕЛО: САТИРИКОН Satyricon	ТРИ	978-608-230- 108-2	1
36.	КНИГА 204 АВТОР: Лотреамон (Исидор Дикас) Lautréamont (1846 – 1870) ДЕЛО: МАЛДОРОРОВИТЕ ПЕСНИ Les Chants de Maldoror	ТРИ	978-608-230- 025-2	1
37.	КНИГА 281 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Љубовникот на леди ЧетерлиLady Chatterley's Lover	ТРИ	978-608-230- 105-1	1
38.	КНИГА 300 АВТОР: Андреј Бели Андрей Белый (1880 – 1934) ДЕЛО: ПЕТРОГРАД Петербург	ТРИ	978-608-230- 109-9	1
39.	КНИГА 74. АВТОР: Мигел де Сервантес Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) ДЕЛО: ПРИМЕРНИ НОВЕЛИ Novelas ejemplares	ТРИ	978-608-230- 044-3	1
40.	КНИГА 77. АВТОР: Педро Калдерон де ла Барка Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681) ДЕЛО: ЖИВОТОТ Е СОН La vida es sueño	ТРИ	978-608-230- 083-2	1

41.	КНИГА 86. АВТОР: Молиер Molière /Jean-Baptiste Poquelin/ (1622 – 1673) ДЕЛО: ДОН ЖУАН, ТАРТИФ, МИЗАНТРОП, СКРЖАВЕЦ, ГРАЃАНИНОТ БЛАГОРОДНИК, ВООБРАЗЕНИОТ БОЛЕН Don Juan. Le Tartuffe. Le Misanthrope. L'Avare. Le Bourgeois gentilhomme. Le Malade Imaginaire	ТРИ	978-608-230-081-8	1
42.	КНИГА 125. АВТОР: Гистав Флобер Gustave Flaubert (1821 –1880) ДЕЛО: БУВАР И ПЕКИШЕ Bouvard et Pécuchet	ТРИ	978-608-230-084-9	1
43.	КНИГА 203 АВТОР: Анатол Франс Anatole France (1844 – 1924) ДЕЛО: БОГОВИТЕ СЕ ЖЕДНИ Les Dieux Ont Soif	ТРИ	978-608-230-043-6	1
44.	КНИГА 282 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: СИНОВИ И ЛЉУБОВНИЦИ Sons and Lovers	ТРИ	978-608-230-082-5	1
45.	КНИГА 26. АВТОР: Уеда Акинари Ueda Akinari (1734 – 1809) ДЕЛО: УГЕЦУ МОНОГАТАРИ Tales of Moonlight and Rain (Ugetsu monogatari)	КСЦ	978-608-4694-53-3	1
46.	КНИГА 31. АВТОР: Езоп Αἰσώπλος (620 – 560 год. од ст. ера) ДЕЛО: БАСНИ FABLES	КСЦ	978-608-4694-44-1	1
47.	КНИГА 44. АВТОР: Апулеј Lucius Apuleius (с. 123/125 – с. 180) ДЕЛО: МЕТАМОРФОЗИ или ЗЛАТНОТО МАГАРЕ Asinus aureus	КСЦ	978-608-4694-35-9	1
48.	КНИГА 97. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Тристам Шенди том 1 Tristram Shandy	КСЦ	978-608-4694-57-1	1
49.	КНИГА 99. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Сентиментално патување Sentimental Journey	КСЦ	978-608-4694-45-8	1

50.	КНИГА 145 АВТОР: Чарлс Дикенс Charles Dickens (1812 – 1870) ДЕЛО: Давид Коперфилд том 1 David Copperfield	КСЦ	978-608-4694-50-2	1
51.	КНИГА 206 АВТОР: Андре Жид André Gide (1869 – 1951) ДЕЛО: ТЕСНА ВРАТА; ПАСТОРАЛНА СИМФОНИЈА LA PORTE ÉTROITE. LA SYMPHONIE PASTORALE	КСЦ	978-608-4694-42-7	1
52.	КНИГА 217 АВТОР: Луј-Фердинанд Селин Louis-Ferdinand Céline (1894 – 1961) ДЕЛО: ПАТУВАЊЕ ДО КРАЈОТ НА НОКТА Voyage au bout de la nuit	КСЦ	978-608-4694-43-4	1
53.	КНИГА 273 АВТОР: Џејмс Џојс James Joyce (1882 – 1941) ДЕЛО: Портрет на уметникот во младоста A Portrait of the Artist as a Young Man	КСЦ	978-608-4694-51-9	1
54.	КНИГА 288 АВТОР: Џ. Р. Р. Толкин John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973) ДЕЛО: Хобит The Hobbit	КСЦ	978-608-4694-52-6	1
55.	КНИГА 347. АВТОР: Жан-Пол Сартр Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) ДЕЛО: ЗБОРОВИ Les Mots	КСЦ	978-608-4694-36-6	1
56.	КНИГА 360. АВТОР: Зигфрид Ленц Siegfried Lenz (1926 –) ДЕЛО: ОСТАВНИНАТА НА АРНЕ Arnes Nachlass	КСЦ	978-608-4694-37-3	1
57.	КНИГА 395. АВТОР: Аријадна Ефрон – Борис Пастернак Аријадна Сергејевна Ефрон (1912 – 1975). Борис Пастернак (1890 — 1960) ДЕЛО: ПРЕПИСКА Переписка	КСЦ	978-608-4694-54-0	1
58.	КНИГА 413. АВТОР: Ернесто Сабадо Ernesto Sabato (1911 –) ДЕЛО: ЗА ЈУНАЦИТЕ И ГРОБОВИТЕ Sobre héroes y tumbas	КСЦ	978-608-4694-38-0	1

59.	КНИГА 425. АВТОР: Витолд Гомбрович Witold Gombrowicz (1904 – 1969) ДЕЛО: ДНЕВНИК том 1 Dzienniki 1	КСЦ	978-608-4694-39-7	1
60.	КНИГА 450. АВТОР: Пјер Абелар Pierre Abelard (1079 – 1142) ДЕЛО: Историјата на моите несреќи Historia calamitatum (The story of my misfortunes)	КСЦ	978-608-4694-47-2	1
61.	КНИГА 500 АВТОР: Шандор Марай (1900 – 1989) Sándor Márai ДЕЛО: КАЗАНОВА ВО БОЛЦАНО Vendégjáték Bolzanóban	КСЦ	978-608-4694-41-0	1
62.	КНИГА 517. АВТОР: Ајрис Мурдок Iris Murdoch (1919-1999) ДЕЛО: Морето, морето The Sea, the Sea	КСЦ	978-608-4694-46-5	1
63.	КНИГА 520 АВТОР: Реј Бредбери (1920- /) Ray Bradbury ДЕЛО: МАРСОВСКИТЕ ХРОНИКИ The Martian Chronicles	КСЦ	978-608-4694-48-9	1
64.	КНИГА 531 АВТОР: Филип К. Дик Philip K. Dick (1928 – 1982) ДЕЛО: ДАЛИ АНДРОИДИТЕ СОНУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИ ОВЦИ Do Androids Dream of Electronic Sheep	КСЦ	978-608-4694-40-3	1
65.	КНИГА 1. АВТОР: Непознат Анон., околу 1700. година од ст. е. ДЕЛО: ЕПОТ ЗА ГИЛГАМЕШ Epic of Gilgamesh /He who Saw the Deep (Sha naqba imuru) or Surpassing All Other Kings (Shūtur eli sharrī)	КСЦ	978-608-4694-00-7	1
66.	КНИГА 45. АВТОР: Лонго (околу 2 век) Λόγγος ДЕЛО: ДАФНИС И ХЛОЕ Δάφνις καὶ Χλόη	КСЦ	978-608-4694-16-8	1
67.	КНИГА 55. АВТОР: Жозеф Бедие (1864- 1938) Joseph Bedier ДЕЛО: РОМАН ЗА ТРИСТАН И ИЗОЛДА Le Roman de Tristan et Iseut	КСЦ	978-608-4694-02-1	1

68.	КНИГА 75. АВТОР: Непознат Аnon. ДЕЛО: ЛАЗАРИЛО ДЕ ТОРМЕС La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554)	КСЦ	978-608- 4694-17-5	1
69.	КНИГА 93. АВТОР: Волтер Voltaire /François-Marie Arouet/ (1694 –1778) ДЕЛО: КАНДИД; ЗАДИГ Candide. Zadig	КСЦ	978-608- 4694-14-4	1
70.	КНИГА 106 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 1 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608- 4694-04-5	1
71.	КНИГА 107 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 2 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608- 4694-19-9	1
72.	КНИГА 119. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: ЦРКВАТА НОТР ДАМ ВО ПАРИЗ Notre-Dame de Paris	КСЦ	978-608- 4694-03-8	1
73.	КНИГА 120 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 1 Les Misérables	КСЦ	978-608- 4694-18-2	1
74.	КНИГА 121 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 2 Les Misérables	КСЦ	978-608- 4694-05-2	1
75.	КНИГА 196 АВТОР: Жерар де Нервал Gérard de Nerval (1808 – 1855) ДЕЛО: СИЛВИЈА; АУРЕЛИЈА Sylvie. Aurélia	КСЦ	978-608- 4694-21-2	1
76.	КНИГА 222 АВТОР: Георг Бихнер Georg Büchner (1813 – 1837) ДЕЛО: ДАНТОНОВАТА СМРТ, ЛЕОНЦ И ЛЕНА, ВОЦЕК Dantons Tod. Leonce und Lena. Woyzeck	КСЦ	978-608- 4694-08-3	1
77.	КНИГА 253 АВТОР: Волт Витмен Walt Whitman (1819 – 1892) ДЕЛО: Стракови трева Leaves of Grass	КСЦ	978-608- 4694-23-6	1

78.	КНИГА 256 АВТОР: Хенри Џејмс Henry James (1843 – 1916) ДЕЛО: Амбасадори The Ambassadors	КСЦ	978-608- 4694-09-0	1
79.	КНИГА 278 АВТОР: Вирџинија Вулф Virginia Woolf (1882 – 1941) ДЕЛО: Своја сопствена соба; Три гвинее A Room of One's Own, Three Guineas	КСЦ	978-608- 4694-24-3	1
80.	КНИГА 283 АВТОР: Јуџин О'Нил Eugene O'Neill (1888 – 1953) ДЕЛО: Копнеж под брестовите; Долго патување во ноќта Desire under the Elms; Long Day's Journey into Night	КСЦ	978-608- 4694-10-6	1
81.	КНИГА 290 АВТОР: Френсис Скот Фицџералд Francis Scott Fitzgerald (1896 – 1940) ДЕЛО: Големиот Гетсби The Great Gatsby	КСЦ	978-608- 4694-15-1	1
82.	КНИГА 292 АВТОР: Вилијам Фокнер William Faulkner (1897 – 1962) ДЕЛО: Врева и бес Sound and Fury	КСЦ	978-608- 4694-01-4	1
83.	КНИГА 349. АВТОР: Ежен Јонеско Eugène Ionesco (1909 – 1994) ДЕЛО: СТОЛОВИ, КЕЛАВА ПЕЈАЧКА, НОСОРОГ Les Chaises. La Cantatrice Chauve. Rhinocéros	КСЦ	978-608- 4694-25-0	1
84.	КНИГА 440. АВТОР: Чинуа Ачебе Chinua Achebe (1930 –) ДЕЛО: СВЕТ ВО ИСЧЕЗНУВАЊЕ Things Fall Apart	КСЦ	978-608- 4694-20-5	1
85.	КНИГА 468 АВТОР: Опатот Прево Abbé Prévost (1697 – 1763) ДЕЛО: МАНОН ЛЕСКО Manon Lescaut	КСЦ	978-608- 4694-11-3	1
86.	КНИГА 469 АВТОР: Хорас Волпол Horace Walpole (1717-1797) ДЕЛО: ОТРАНСКИОТ ЗАМОК The Castle of Otranto	КСЦ	978-608- 4694-22-9	1
87.	КНИГА 471 АВТОР: Готхолд Ефраим Лесинг Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781) ДЕЛО: ЕМИЛИЈА ГАЛОТИ Emilia Galotti	КСЦ	978-608- 4694-26-7	1

88.	КНИГА 472 АВТОР: Бернанден де Сен Пјер Bernardin de Saint Pierre (1737-1814) ДЕЛО: ПАВЛЕ И ВИРЏИНИЈА Paul et Virginie	КСЦ	978-608- 4694-07-6	1
89.	КНИГА 486. АВТОР: Нацуме Сосеки Natsume Soseki (1867 –1916) ДЕЛО: СРЦЕТО НА НЕШТАТА Kokoro	КСЦ	978-608- 4694-12-0	1
90.	КНИГА 508. АВТОР: Жилиен Грак Julien Gracq (1910 – 2007) ДЕЛО: Брегот на Сиртите Le Rivage des Syrtes	КСЦ	978-608- 4694-06-9	1
91.	КНИГА 544. АВТОР: Патрик Модiano Patrick Modiano (1945 – 2009) ДЕЛО: Улица на темни продавници Rue des boutiques obscures	КСЦ	978-608- 4694-27-4	1
92.	КНИГА 549. АВТОР: Казуо Ишигуро Kazuo Ishiguro (1954 –) ДЕЛО: Не оставај ме никогаш Never Let Me Go	КСЦ	978-608- 4694-13-7	1
93.	КНИГА 552. АВТОР: Бен Окри Ben Okri (1959 –) ДЕЛО: Гладниот пат The Famished Road	КСЦ	978-608- 4694-28-1	1
94.	КНИГА 122. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 3 Les Miserables	КСЦ	978-608- 4694-55-7	1
95.	КНИГА 351. АВТОР: Жан Ануј Jean Anouilh (1910 – 1987) ДЕЛО: Антигона Antigone	КСЦ	978-608- 4694-58-8	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за спроведување на Рамковниот договор со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-378/20
22 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

638.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.1.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ
ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 91 АВТОР: Џонатан Свифт (1667-1745) Jonathan Swift ДЕЛО: Гуливеровите патувања Gulliver's Travels	МАГОР	978-608-223-147-1	1
2.	КНИГА 150 АВТОР: Емили Бронте Emily Jane Brontë (1818 – 1848) ДЕЛО: Оркански висови Wuthering Heights	МАГОР	978-608-223-142-6	1
3.	КНИГА 262 АВТОР: Џозеф Конрад Joseph Conrad /Józef Teodor Konrad Korzeniowski/ (1857 –1924) ДЕЛО: Срцето на темнината; Тајфун Heart of Darkness; Typhoon	МАГОР	978-608-223-149-5	1
4.	КНИГА 310 АВТОР: Надежда Манделштам Надежда Манделштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 1 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-152-5	1
5.	КНИГА 311 АВТОР: Надежда Манделштам Надежда Манделштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 2 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-153-2	1
6.	КНИГА 345. АВТОР: Андре Малро André Malraux (1901 – 1976) ДЕЛО: ЧОВЕКОВАТА СУДБИНА La Condition humaine	МАГОР	978-608-223-146-4	1
7.	КНИГА 359. АВТОР: Фридрих Диренмат Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990)	МАГОР	978-608-223-139-6	1

	ДЕЛО: ПОСЕТАТА НА СТАРАТА ДАМА; ФИЗИЧАРИ Der Besuch der Alten Dame; Die Physiker			
8.	КНИГА 376. АВТОР: Сол Белоу Saul Bellow (1915 – 2005) ДЕЛО: Херцог Herzog	МАГОР	978-608-223- 143-3	1
9.	КНИГА 384. АВТОР: Тони Морисон Toni Morrison (1931 –) ДЕЛО: Соломоновата песна Song of Solomon	МАГОР	978-608-223- 151-8	1
10.	КНИГА 390. АВТОР: Џулијан Барнс Julian Patrick Barnes (1946 –) ДЕЛО: Флоберовиот папагал Flaubert's Parrot	МАГОР	978-608-223- 145-7	1
11.	КНИГА 420. АВТОР: Карлос Фуентес Carlos Fuentes (1928 –) ДЕЛО: СМРТТА НА АРТЕМИО КРУЗ La Muerte de Artemio Cruz	МАГОР	978-608-223- 144-0	1
12.	КНИГА 464 АВТОР: Кристофер Марлоу Christopher Marlowe (1564 –1593) ДЕЛО: ТРАГИЧНАТА ПРИКАЗНА ЗА ДОКТОР ФАУСТ The Tragical History of Doctor Faustus	МАГОР	978-608-223- 140-2	1
13.	КНИГА 474 АВТОР: Шодерло де Лакло Choderlos de Laclos (1741 –1803) ДЕЛО: ОПАСНИ ВРСКИ Les Liaisons dangereuses	МАГОР	978-608-223- 148-8	1
14.	КНИГА 511. АВТОР: Бернард Маламуд Bernard Malamud (1914 – 1986) ДЕЛО: Мајсторот The Fixer	МАГОР	978-608-223- 141-9	1
15.	КНИГА 533 АВТОР: Том Волф Tom Wolfe (1931 - /) ДЕЛО: ЛАДНОКРВНО In Cold Blood	МАГОР	978-608-223- 150-1	1
16.	КНИГА 90 АВТОР: Даниел Дефо Daniel Defoe (1659 –1731) ДЕЛО: МОЛ ФЛАНДЕРС Moll Flanders	МАГОР	978-608-223- 095-5	1
17.	КНИГА 157. АВТОР: Александар Сергеевич Пушкин Александар Сергеевич Пушкин (1799 –	МАГОР	978-608-223- 099-3	1

	1837) ДЕЛО: Белкинови раскази; Капетановата ќерка Повести покойного Ивана Петровича Белкина; Капитанская дочка			
18.	КНИГА 173. АВТОР: Лав Николајевич Толстој Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) ДЕЛО: КОЗАЦИ; ХАЦИ МУРАТ; СМРТТА НА ИВАН ИЛИЧ; КРОЈЦЕРОВА СОНАТА Казаци, Хаджи Мурат, Смерть Ивана Ильича, Крейцера соната	МАГОР	978-608-223- 110-5	1
19.	КНИГА 198 АВТОР: Шарл Бодлер Charles Baudelaire (1821 – 1867) ДЕЛО: ЦВЕКЕТО НА ЗЛОТО Les Fleurs du mal	МАГОР	978-608-223- 096-2	1
20.	КНИГА 251 АВТОР: Натанаел Хоторн Nathanael Hawthorn (1814-1885) ДЕЛО: Скарлетно слово The Scarlet Letter	МАГОР	978-608-223- 100-6	1
21.	КНИГА 260 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Среќниот принц и други раскази The Happy Prince and Other Tales КНИГА 261 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Сликата на Доријан Греј The Picture of Dorian Gray	МАГОР	978-608-223- 101-3	1
22.	КНИГА 285 АВТОР: Томас Стернс Елиот Thomas Stearns Eliot (1888–1965) ДЕЛО: Убиство во катедралата Murder in the Cathedral	МАГОР	978-608-223- 094-8	1
23.	КНИГА 289 АВТОР: Олдос Хаксли Aldous Huxley (1894 – 1963) ДЕЛО: Бестрашен нов свет Brave New World	МАГОР	978-608-223- 102-0	1
24.	КНИГА 305 АВТОР: Марина Цветаева Марина Цветаева (1892 – 1941) ДЕЛО: АВТОБИОГРАФСКА ПРОЗА; МОЈ ПУШКИН Мемуары, Мой Пушкин	МАГОР	978-608-223- 109-9	1

25.	КНИГА 306 АВТОР: Владимир Набоков Владимир Набоков (1899 – 1977) ДЕЛО: ДАР Дар	МАГОР	978-608-223-108-2	1
26.	КНИГА 307. АВТОР: Владимир Набоков (1899 – 1977) Vladimir Nabokov ДЕЛО: Лолита Lolita	МАГОР	978-608-223-103-7	1
27.	КНИГА 312. АВТОР: Итало Звево Italo Svevo (1861 – 1928) ДЕЛО: СВЕСТА НА СЕНО La coscienza di Zeno	МАГОР	978-608-223-097-9	1
28.	КНИГА 341. АВТОР: Кензабуро Ое Kenzaburo Oe (1935 –) ДЕЛО: НЕШТО ЛИЧНО A Personal Matter	МАГОР	978-608-223-104-4	1
29.	КНИГА 407. АВТОР: Итало Калвино Italo Calvino (1923 – 1985) ДЕЛО: АКО ЕДНА ЗИМСКА НОЌ НЕКОЈ ПАТНИК Se una notte d'inverno un viaggiatore	МАГОР	978-608-223-107-5	1
30.	КНИГА 465 АВТОР: Саикаку Ихара Saikaku Ihara (1642 –1693) ДЕЛО: ЖИВОТОТ НА ЕДНА ВЉУБЕНА ЖЕНА The Life of an Amorous Woman	МАГОР	978-608-223-106-8	1
31.	КНИГА 476 АВТОР: Мери Шели Mary Shelley (1797-1851) ДЕЛО: ФРАНКЕШТАЈН Frankenstein	МАГОР	978-608-223-093-1	1
32.	КНИГА 514. АВТОР: Карсон Мек Кулерс Carson McCullers (1917-1967) ДЕЛО: СРЦЕТО Е ОСАМЕН ЛОВЕЦ The Heart is a Lonely Hunter	МАГОР	978-608-223-111-2	1
33.	КНИГА 550. АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958 –) ДЕЛО: Океан море Océano Mar КНИГА 551 АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958-/ ДЕЛО: СВИЛА Seta	МАГОР	978-608-223-098-6	1

34.	КНИГА 20. АВТОР: Непознат Анон. ТИБЕТАНСКА КНИГА НА МРТВИТЕ Bardo Thodol	ТРИ	978-608-230-103-7	1
35.	КНИГА 43. АВТОР: Петрониј (околу 27–66) Gaius Petronius Arbiter ДЕЛО: САТИРИКОН Satyricon	ТРИ	978-608-230-108-2	1
36.	КНИГА 204 АВТОР: Лотреамон (Исидор Дикас) Lautréamont (1846 – 1870) ДЕЛО: МАЛДОРОРОВИТЕ ПЕСНИ Les Chants de Maldoror	ТРИ	978-608-230-025-2	1
37.	КНИГА 281 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Љубовникот на леџи ЧетерлиLady Chatterley's Lover	ТРИ	978-608-230-105-1	1
38.	КНИГА 300 АВТОР: Андреј Бели Андрей Белый (1880 – 1934) ДЕЛО: ПЕТРОГРАД Петербург	ТРИ	978-608-230-109-9	1
39.	КНИГА 74. АВТОР: Мигел де Сервантес Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) ДЕЛО: ПРИМЕРНИ НОВЕЛИ Novelas ejemplares	ТРИ	978-608-230-044-3	1
40.	КНИГА 77. АВТОР: Педро Калдерон де ла Барка Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681) ДЕЛО: ЖИВОТОТ Е СОН La vida es sueño	ТРИ	978-608-230-083-2	1
41.	КНИГА 86. АВТОР: Молиер Molière /Jean-Baptiste Poquelin/ (1622 – 1673) ДЕЛО: ДОН ЖУАН, ТАРТИФ, МИЗАНТРОП, СКРЖАВЕЦ, ГРАЃАНИНОТ БЛАГОРОДНИК, ВООБРАЗЕНИОТ БОЛЕН Don Juan. Le Tartuffe. Le Misanthrope. L'Avare. Le Bourgeois gentilhomme. Le Malade Imaginaire	ТРИ	978-608-230-081-8	1
42.	КНИГА 125. АВТОР: Гистав Флобер Gustave Flaubert (1821 – 1880) ДЕЛО: БУВАР И ПЕКИШЕ Bouvard et Pécuchet	ТРИ	978-608-230-084-9	1

43.	КНИГА 203 АВТОР: Анатол Франс Anatole France (1844 – 1924) ДЕЛО: БОГОВИТЕ СЕ ЖЕДНИ Les Dieux Ont Soif	ТРИ	978-608-230-043-6	1
44.	КНИГА 282 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Синови и љубовници Sons and Lovers	ТРИ	978-608-230-082-5	1
45.	КНИГА 26. АВТОР: Уеда Акинари Ueda Akinari (1734 – 1809) ДЕЛО: УГЕЦУ МОНОГАТАРИ Tales of Moonlight and Rain (Ugetsu monogatari)	КСЦ	978-608-4694-53-3	1
46.	КНИГА 31. АВТОР: Езоп Αἰσώπλος (620 – 560 год. од ст. ера) ДЕЛО: БАСНИ FABLES	КСЦ	978-608-4694-44-1	1
47.	КНИГА 44. АВТОР: Апулеј Lucius Apulcius (с. 123/125 – с. 180) ДЕЛО: МЕТАМОРФОЗИ или ЗЛАТНОТО МАГАРЕ Asinus aureus	КСЦ	978-608-4694-35-9	1
48.	КНИГА 97. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Тристам Шенди том 1 Tristram Shandy	КСЦ	978-608-4694-57-1	1
49.	КНИГА 99. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Сентиментално патување Sentimental Journey	КСЦ	978-608-4694-45-8	1
50.	КНИГА 145 АВТОР: Чарлс Дикенс Charles Dickens (1812 – 1870) ДЕЛО: Давид Коперфилд том 1 David Copperfield	КСЦ	978-608-4694-50-2	1
51.	КНИГА 206 АВТОР: Андре Жид André Gide (1869 – 1951) ДЕЛО: ТЕСНА ВРАТА; ПАСТОРАЛНА СИМФОНИЈА LA PORTE ÉTROITE. LA SYMPHONIE PASTORALE	КСЦ	978-608-4694-42-7	1

52.	КНИГА 217 АВТОР: Луј-Фердинанд Селин Louis-Ferdinand Céline (1894 – 1961) ДЕЛО: ПАТУВАЊЕ ДО КРАЈОТ НА НОЌТА Voyage au bout de la nuit	КСЦ	978-608-4694-43-4	1
53.	КНИГА 273 АВТОР: Џејмс Џојс James Joyce (1882 – 1941) ДЕЛО: Портрет на уметникот во младоста A Portrait of the Artist as a Young Man	КСЦ	978-608-4694-51-9	1
54.	КНИГА 288 АВТОР: Џ. Р. Р. Толкин John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973) ДЕЛО: Хобит The Hobbit	КСЦ	978-608-4694-52-6	1
55.	КНИГА 347. АВТОР: Жан-Пол Сартр Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) ДЕЛО: ЗБОРОВИ Les Mots	КСЦ	978-608-4694-36-6	1
56.	КНИГА 360. АВТОР: Зигфрид Ленц Siegfried Lenz (1926 –) ДЕЛО: ОСТАВНИНАТА НА АРНЕ Arnes Nachlass	КСЦ	978-608-4694-37-3	1
57.	КНИГА 395. АВТОР: Аријадна Ефрон – Борис Пастернак Ариадна Сергеевна Эфрон (1912 - 1975). Борис Пастернак (1890 — 1960) ДЕЛО: ПРЕПИСКА Переписка	КСЦ	978-608-4694-54-0	1
58.	КНИГА 413. АВТОР: Ернесто Сабаты Ernesto Sabato (1911 –) ДЕЛО: ЗА ЈУНАЦИТЕ И ГРОБОВИТЕ Sobre héroes y tumbas	КСЦ	978-608-4694-38-0	1
59.	КНИГА 425. АВТОР: Витолд Гомбрович Witold Gombrowicz (1904 – 1969) ДЕЛО: ДНЕВНИК том 1 Dzienniki 1	КСЦ	978-608-4694-39-7	1
60.	КНИГА 450. АВТОР: Пјер Абелар Pierre Abelard (1079 – 1142) ДЕЛО: Историјата на моите несреќи Historia calamitatum (The story of my misfortunes)	КСЦ	978-608-4694-47-2	1

61.	КНИГА 500 АВТОР: Шандор Марай (1900 –1989) Sándor Márai ДЕЛО: КАЗАНОВА ВО БОЛЦАНО Vendégjáték Bolzanóban	КСЦ	978-608-4694-41-0	1
62.	КНИГА 517. АВТОР: Ајрис Мурдок Iris Murdoch (1919-1999) ДЕЛО: Морето, морето The Sea, the Sea	КСЦ	978-608-4694-46-5	1
63.	КНИГА 520 АВТОР: Реј Бредбери (1920- /) Ray Bradbury ДЕЛО: МАРСОВСКИТЕ ХРОНИКИ The Martian Chronicles	КСЦ	978-608-4694-48-9	1
64.	КНИГА 531 АВТОР: Филип К. Дик Philip K. Dick (1928 –1982) ДЕЛО: ДАЛИ АНДРОИДИТЕ СОНУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИ ОВЦИ Do Androids Dream of Electronic Sheep	КСЦ	978-608-4694-40-3	1
65.	КНИГА 1. АВТОР: Непознат Анон., околу 1700. година од ст. е. ДЕЛО: ЕПОТ ЗА ГИЛГАМЕШ Epic of Gilgamesh /He who Saw the Deep (Sha naqba īmuru) or Surpassing All Other Kings (Shūtur eli sharrī)	КСЦ	978-608-4694-00-7	1
66.	КНИГА 45. АВТОР: Лонго (околу 2 век) Λόγγος ДЕЛО: ДАФНИС И ХЛОЕ Δάφνις καὶ Χλόη	КСЦ	978-608-4694-16-8	1
67.	КНИГА 55. АВТОР: Жозеф Бедие (1864- 1938) Joseph Bedier ДЕЛО: РОМАН ЗА ТРИСТАН И ИЗОЛДА Le Roman de Tristan et Iseut	КСЦ	978-608-4694-02-1	1
68.	КНИГА 75. АВТОР: Непознат Анон. ДЕЛО: ЛАЗАРИЛО ДЕ ТОРМЕС La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554)	КСЦ	978-608-4694-17-5	1
69.	КНИГА 93. АВТОР: Волтер Voltaire /François-Marie Arouet/ (1694 – 1778) ДЕЛО: КАНДИД; ЗАДИГ Candide. Zadig	КСЦ	978-608-4694-14-4	1

70.	КНИГА 106 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 1 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-04-5	1
71.	КНИГА 107 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 2 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-19-9	1
72.	КНИГА 119. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: ЦРКВАТА НОТР ДАМ ВО ПАРИЗ Notre-Dame de Paris	КСЦ	978-608-4694-03-8	1
73.	КНИГА 120 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 1 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-18-2	1
74.	КНИГА 121 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 2 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-05-2	1
75.	КНИГА 196 АВТОР: Жерар де Нервал Gérard de Nerval (1808 – 1855) ДЕЛО: СИЛВИЈА; АУРЕЛИЈА Sylvie. Aurélia	КСЦ	978-608-4694-21-2	1
76.	КНИГА 222 АВТОР: Георг Бихнер Georg Büchner (1813 – 1837) ДЕЛО: ДАНТОНОВАТА СМРТ, ЛЕОНЦ И ЛЕНА, ВОЦЕК Dantons Tod. Leonce und Lena. Woyzeck	КСЦ	978-608-4694-08-3	1
77.	КНИГА 253 АВТОР: Волт Витмен Walt Whitman (1819 – 1892) ДЕЛО: Стракови трева Leaves of Grass	КСЦ	978-608-4694-23-6	1
78.	КНИГА 256 АВТОР: Хенри Џејмс Henry James (1843 – 1916) ДЕЛО: Амбасадори The Ambassadors	КСЦ	978-608-4694-09-0	1
79.	КНИГА 278 АВТОР: Вирџинија Вулф Virginia Woolf (1882 – 1941)	КСЦ	978-608-4694-24-3	1

	ДЕЛО: Своја сопствена соба; Три гвинси A Room of One's Own, Three Guineas			
80.	КНИГА 283 АВТОР: Јудин О'Нил Eugene O'Neill (1888 – 1953) ДЕЛО: Копнеж под брестовите; Долго патување во ноќта Desire under the Elms; Long Day's Journey into Night	КСЦ	978-608-4694-10-6	1
81.	КНИГА 290 АВТОР: Френсис Скот Фицџералд Francis Scott Fitzgerald (1896 – 1940) ДЕЛО: Големиот Гетсби The Great Gatsby	КСЦ	978-608-4694-15-1	1
82.	КНИГА 292 АВТОР: Вилијам Фокнер William Faulkner (1897 – 1962) ДЕЛО: Врева и бес Sound and Fury	КСЦ	978-608-4694-01-4	1
83.	КНИГА 349. АВТОР: Ежен Јонеско Eugène Ionesco (1909 – 1994) ДЕЛО: СТОЛОВИ, КЕЛАВА ПЕЈАЧКА, НОСОРОГ Les Chaises. La Cantatrice Chauve. Rhinocéros	КСЦ	978-608-4694-25-0	1
84.	КНИГА 440. АВТОР: Чинуа Ачебе Chinua Achebe (1930 –) ДЕЛО: СВЕТ ВО ИСЧЕЗНУВАЊЕ Things Fall Apart	КСЦ	978-608-4694-20-5	1
85.	КНИГА 468 АВТОР: Опатот Прево Abbé Prévost (1697 – 1763) ДЕЛО: МАНОН ЛЕСКО Manon Lescaut	КСЦ	978-608-4694-11-3	1
86.	КНИГА 469 АВТОР: Хорас Волпол Horace Walpole (1717-1797) ДЕЛО: ОТРАНСКИОТ ЗАМОК The Castle of Otranto	КСЦ	978-608-4694-22-9	1
87.	КНИГА 471 АВТОР: Готхолд Ефраим Лесинг Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781) ДЕЛО: ЕМИЛИЈА ГАЛОТИ Emilia Galotti	КСЦ	978-608-4694-26-7	1
88.	КНИГА 472 АВТОР: Бернанден де Сен Пјер Bernardin de Saint Pierre (1737-1814) ДЕЛО: ПАВЛЕ И ВИРЏИНИЈА Paul et Virginie	КСЦ	978-608-4694-07-6	1

89.	КНИГА 486. АВТОР: Нацуме Сосеки Natsume Soseki (1867 –1916) ДЕЛО: СРЦЕТО НА НЕШТАТА Kokoro	КСЦ	978-608-4694- 12-0	1
90.	КНИГА 508. АВТОР: Жилиен Грак Julien Gracq (1910 – 2007) ДЕЛО: Брегот на Сиртите Le Rivage des Syrtes	КСЦ	978-608-4694- 06-9	1
91.	КНИГА 544. АВТОР: Патрик Модiano Patrick Modiano (1945 – 2009) ДЕЛО: Улица на темни продавници Rue des boutiques obscures	КСЦ	978-608-4694- 27-4	1
92.	КНИГА 549. АВТОР: Казуо Ишигуро Kazuo Ishiguro (1954 –) ДЕЛО: Не оставај ме никогаш Never Let Me Go	КСЦ	978-608-4694- 13-7	1
93.	КНИГА 552. АВТОР: Бен Окри Ben Okri (1959 –) ДЕЛО: Гладниот пат The Famished Road	КСЦ	978-608-4694- 28-1	1
94.	КНИГА 122. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 3 Les Miserables	КСЦ	978-608-4694- 55-7	1
95.	КНИГА 351. АВТОР: Жан Ануј Jean Anouilh (1910 – 1987) ДЕЛО: Антигона Antigone	КСЦ	978-608-4694- 58-8	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Секретаријатот за европски прашања.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-378/19
22 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

639.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.1.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 91 АВТОР: Џонатан Свифт (1667-1745) Jonathan Swift ДЕЛО: Гуливеровите патувања Gulliver's Travels	МАГОР	978-608-223-147-1	1
2.	КНИГА 150 АВТОР: Емили Бронте Emily Jane Brontë (1818 – 1848) ДЕЛО: Оркански висови Wuthering Heights	МАГОР	978-608-223-142-6	1
3.	КНИГА 262 АВТОР: Џозеф Конрад Joseph Conrad /Józef Teodor Konrad Korzeniowski/ (1857 – 1924) ДЕЛО: Срцето на темнината; Тажфун Heart of Darkness; Typhoon	МАГОР	978-608-223-149-5	1
4.	КНИГА 310 АВТОР: Надежда Манделштам Надежда Манделштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 1 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-152-5	1
5.	КНИГА 311 АВТОР: Надежда Манделштам Надежда Манделштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 2 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-153-2	1
6.	КНИГА 345. АВТОР: Андре Малро André Malraux (1901 – 1976) ДЕЛО: ЧОВЕКОВАТА СУДБИНА La Condition humaine	МАГОР	978-608-223-146-4	1
7.	КНИГА 359. АВТОР: Фридрих Диренмат Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990) ДЕЛО: ПОСЕТАТА НА СТАРАТА ДАМА; ФИЗИЧАРИ Der Besuch der Alten Dame; Die Physiker	МАГОР	978-608-223-139-6	1

8.	КНИГА 376. АВТОР: Сол Белоу Saul Bellow (1915 – 2005) ДЕЛО: Херцог Herzog	МАГОР	978-608-223-143-3	1
9.	КНИГА 384. АВТОР: Тони Морисон Toni Morrison (1931 –) ДЕЛО: Соломоновата песна Song of Solomon	МАГОР	978-608-223-151-8	1
10.	КНИГА 390. АВТОР: Џулијан Барнс Julian Patrick Barnes (1946 –) ДЕЛО: Флоберовиот папагал Flaubert's Parrot	МАГОР	978-608-223-145-7	1
11.	КНИГА 420. АВТОР: Карлос Фуентес Carlos Fuentes (1928 –) ДЕЛО: СМРТТА НА АРТЕМИО КРУЗ La Muerte de Artemio Cruz	МАГОР	978-608-223-144-0	1
12.	КНИГА 464 АВТОР: Кристофер Марлоу Christopher Marlowe (1564 –1593) ДЕЛО: ТРАГИЧНАТА ПРИКАЗНА ЗА ДОКТОР ФАУСТ The Tragical History of Doctor Faustus	МАГОР	978-608-223-140-2	1
13.	КНИГА 474 АВТОР: Шодерло де Лакло Choderlos de Laclos (1741 –1803) ДЕЛО: ОПАСНИ ВРСКИ Les Liaisons dangereuses	МАГОР	978-608-223-148-8	1
14.	КНИГА 511. АВТОР: Бернард Маламуд Bernard Malamud (1914 – 1986) ДЕЛО: Мајсторот The Fixer	МАГОР	978-608-223-141-9	1
15.	КНИГА 533 АВТОР: Том Волф Tom Wolfe (1931 - /) ДЕЛО: ЛАДНОКРВНО In Cold Blood	МАГОР	978-608-223-150-1	1
16.	КНИГА 90 АВТОР: Даниел Дефо Daniel Defoe (1659 –1731) ДЕЛО: МОЛ ФЛАНДЕРС Moll Flanders	МАГОР	978-608-223-095-5	1
17.	КНИГА 157. АВТОР: Александар Сергеевич Пушкин Александар Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) ДЕЛО: Белкинови раскази; Капетановата ќерка Повести покойного Ивана Петровича Белкина; Капитанская дочка	МАГОР	978-608-223-099-3	1

18.	КНИГА 173. АВТОР: Лав Николајевич Толстој Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) ДЕЛО: КОЗАЦИ; ХАЦИ МУРАТ; СМРТТА НА ИВАН ИЛИЧ; КРОЈЦЕРОВА СОНАТА Кзаки, Хаджи Мурат, Смърть Ивана Ильича, Крейцера соната	МАГОР	978-608-223-110-5	1
19.	КНИГА 198 АВТОР: Шарл Бодлер Charles Baudelaire (1821 – 1867) ДЕЛО: ЦВЕКЕТО НА ЗЛОТО Les Fleurs du mal	МАГОР	978-608-223-096-2	1
20.	КНИГА 251 АВТОР: Натанаел Хоторн Nathanael Hawthorn (1814-1885) ДЕЛО: Скарлетно слово The Scarlet Letter	МАГОР	978-608-223-100-6	1
21.	КНИГА 260 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Среќниот принц и други раскази The Happy Prince and Other Tales КНИГА 261 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Сликата на Доријан Греј The Picture of Dorian Gray	МАГОР	978-608-223-101-3	1
22.	КНИГА 285 АВТОР: Томас Стернс Елиот Thomas Stearns Eliot (1888–1965) ДЕЛО: Убиство во катедралата Murder in the Cathedral	МАГОР	978-608-223-094-8	1
23.	КНИГА 289 АВТОР: Олдос Хаксли Aldous Huxley (1894 – 1963) ДЕЛО: Бестрашен нов свет Brave New World	МАГОР	978-608-223-102-0	1
24.	КНИГА 305 АВТОР: Марина Цветаева Марина Цветаева (1892 – 1941) ДЕЛО: АВТОБИОГРАФСКА ПРОЗА; МОЈ ПУШКИН Мемуары, Мой Пушкин	МАГОР	978-608-223-109-9	1
25.	КНИГА 306 АВТОР: Владимир Набоков Владимир Набоков (1899 – 1977) ДЕЛО: ДАР Дар	МАГОР	978-608-223-108-2	1
26.	КНИГА 307. АВТОР: Владимир Набоков (1899 – 1977) Vladimir Nabokov ДЕЛО: Лолита Lolita	МАГОР	978-608-223-103-7	1

27.	КНИГА 312. АВТОР: Итало Звево Italo Svevo (1861 – 1928) ДЕЛО: СВЕСТА НА СЕНО La coscienza di Zeno	МАГОР	978-608-223-097-9	1
28.	КНИГА 341. АВТОР: Кензабуро Ое Kenzaburo Oe (1935 –) ДЕЛО: НЕШТО ЛИЧНО A Personal Matter	МАГОР	978-608-223-104-4	1
29.	КНИГА 407. АВТОР: Итало Калвино Italo Calvino (1923 – 1985) ДЕЛО: АКО ЕДНА ЗИМСКА НОЌ НЕКОЈ ПАТНИК Se una notte d'inverno un viaggiatore	МАГОР	978-608-223-107-5	1
30.	КНИГА 465 АВТОР: Саикаку Ихара Saikaku Ihara (1642 –1693) ДЕЛО: ЖИВОТОТ НА ЕДНА ВЉУБЕНА ЖЕНА The Life of an Amorous Woman	МАГОР	978-608-223-106-8	1
31.	КНИГА 476 АВТОР: Мери Шели Mary Shelley (1797-1851) ДЕЛО: ФРАНКЕШТАЈН Frankenstein	МАГОР	978-608-223-093-1	1
32.	КНИГА 514. АВТОР: Карсон Мек Кулерс Carson McCullers (1917-1967) ДЕЛО: СРЦЕТО Е ОСАМЕН ЛОВЕЦ The Heart is a Lonely Hunter	МАГОР	978-608-223-111-2	1
33.	КНИГА 550. АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958 –) ДЕЛО: Океан море Océano Mar КНИГА 551 АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958-/-) ДЕЛО: СВИЛА Seta	МАГОР	978-608-223-098-6	1
34.	КНИГА 20. АВТОР: Непознат Анон. ТИБЕТАНСКА КНИГА НА МРТВИТЕ Bardo Thodol	ТРИ	978-608-230-103-7	1
35.	КНИГА 43. АВТОР: Петрониј (околу 27–66) Gaius Petronius Arbiter ДЕЛО: САТИРИКОН Satyricon	ТРИ	978-608-230-108-2	1
36.	КНИГА 204 АВТОР: Лотреамон (Исидор Дикас) Lautréamont (1846 – 1870) ДЕЛО: МАЛДОРОРОВИТЕ ПЕСНИ Les Chants de Maldoror	ТРИ	978-608-230-025-2	1

37.	КНИГА 281 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Љубовникот на леди Четерли Lady Chatterley's Lover	ТРИ	978-608-230-105-1	1
38.	КНИГА 300 АВТОР: Андреј Бели Андрей Белый (1880 – 1934) ДЕЛО: ПЕТРОГРАД Петербург	ТРИ	978-608-230-109-9	1
39.	КНИГА 74. АВТОР: Мигел де Сервантес Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) ДЕЛО: ПРИМЕРНИ НОВЕЛИ Novelas ejemplares	ТРИ	978-608-230-044-3	1
40.	КНИГА 77. АВТОР: Педро Калдерон де ла Барка Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681) ДЕЛО: ЖИВОТОТ Е СОН La vida es sueño	ТРИ	978-608-230-083-2	1
41.	КНИГА 86. АВТОР: Молиер Molière /Jean-Baptiste Poquelin/ (1622 – 1673) ДЕЛО: ДОН ЖУАН, ТАРТИФ, МИЗАНТРОП, СКРЖАВЕЦ, ГРАЃАНИНОТ БЛАГОРОДНИК, ВООБРАЗЕНИОТ БОЛЕН Don Juan. Le Tartuffe. Le Misanthrope. L'Avare. Le Bourgeois gentilhomme. Le Malade Imaginaire	ТРИ	978-608-230-081-8	1
42.	КНИГА 125. АВТОР: Гистав Флобер Gustave Flaubert (1821 – 1880) ДЕЛО: БУВАР И ПЕКИШЕ Bouvard et Pécuchet	ТРИ	978-608-230-084-9	1
43.	КНИГА 203 АВТОР: Анатол Франс Anatole France (1844 – 1924) ДЕЛО: БОГОВИТЕ СЕ ЖЕДНИ Les Dieux Ont Soif	ТРИ	978-608-230-043-6	1
44.	КНИГА 282 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Синови и љубовници Sons and Lovers	ТРИ	978-608-230-082-5	1
45.	КНИГА 26. АВТОР: Уеда Акинари Ueda Akinari (1734 – 1809) ДЕЛО: УГЕЦУ МОНОГАТАРИ Tales of Moonlight and Rain (Ugetsu monogatari)	КСЦ	978-608-4694-53-3	1
46.	КНИГА 31. АВТОР: Езоп Ἀἰσώπος (620 – 560 год. од ст. ера) ДЕЛО: БАСНИ FABLES	КСЦ	978-608-4694-44-1	1

47.	КНИГА 44. АВТОР: Апулеј Lucius Apuleius (с. 123/125 – с. 180) ДЕЛО: МЕТАМОРФОЗИ или ЗЛАТНОТО МАГАРЕ Asinus aureus	КСЦ	978-608- 4694-35-9	1
48.	КНИГА 97. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Тристам Шенди том 1 Tristram Shandy	КСЦ	978-608- 4694-57-1	1
49.	КНИГА 99. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Сентиментално патување Sentimental Journey	КСЦ	978-608- 4694-45-8	1
50.	КНИГА 145 АВТОР: Чарлс Дикенс Charles Dickens (1812 – 1870) ДЕЛО: Давид Копрфилд том 1 David Copperfield	КСЦ	978-608- 4694-50-2	1
51.	КНИГА 206 АВТОР: Андре Жид André Gide (1869 – 1951) ДЕЛО: ТЕСНА ВРАТА; ПАСТОРАЛНА СИМФОНИЈА LA PORTE ÉTROITE. LA SYMPHONIE PASTORALE	КСЦ	978-608- 4694-42-7	1
52.	КНИГА 217 АВТОР: Луј-Фердинанд Селин Louis-Ferdinand Céline (1894 – 1961) ДЕЛО: ПАТУВАЊЕ ДО КРАЈОТ НА НОКТА Voyage au bout de la nuit	КСЦ	978-608- 4694-43-4	1
53.	КНИГА 273 АВТОР: Џејмс Џојс James Joyce (1882 – 1941) ДЕЛО: Портрет на уметникот во младоста A Portrait of the Artist as a Young Man	КСЦ	978-608- 4694-51-9	1
54.	КНИГА 288 АВТОР: Џ. Р. Р. Толкиен John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973) ДЕЛО: Хобит The Hobbit	КСЦ	978-608- 4694-52-6	1
55.	КНИГА 347. АВТОР: Жан-Пол Сартр Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) ДЕЛО: ЗБОРОВИ Les Mots	КСЦ	978-608- 4694-36-6	1
56.	КНИГА 360. АВТОР: Зигфрид Ленц Siegfried Lenz (1926 –) ДЕЛО: ОСТАВНИНАТА НА АРНЕ Arnes Nachlass	КСЦ	978-608- 4694-37-3	1

57.	КНИГА 395. АВТОР: Аријадна Ефрон – Борис Пастернак Ариадна Сергеевна Эфрон (1912 - 1975). Борис Пастернак (1890 — 1960) ДЕЛО: ПРЕПИСКА Переписка	КСЦ	978-608-4694-54-0	1
58.	КНИГА 413. АВТОР: Ернесто Сабата Ernesto Sabato (1911 –) ДЕЛО: ЗА ЈУНАЦИТЕ И ГРОБОВИТЕ Sobre héroes y tumbas	КСЦ	978-608-4694-38-0	1
59.	КНИГА 425. АВТОР: Витолд Гомбровиќ Witold Gombrowicz (1904 – 1969) ДЕЛО: ДНЕВНИК том 1 Dzienniki 1	КСЦ	978-608-4694-39-7	1
60.	КНИГА 450. АВТОР: Пјер Абелар Pierre Abelard (1079 – 1142) ДЕЛО: Историјата на моите несреќи Historia calamitatum (The story of my misfortunes)	КСЦ	978-608-4694-47-2	1
61.	КНИГА 500 АВТОР: Шандор Маран (1900 – 1989) Sándor Márai ДЕЛО: КАЗАНОВА ВО БОЛЦАНО Vendégjáték Bolzanóban	КСЦ	978-608-4694-41-0	1
62.	КНИГА 517. АВТОР: Ајрис Мурдок Iris Murdoch (1919-1999) ДЕЛО: Морето, морето The Sea, the Sea	КСЦ	978-608-4694-46-5	1
63.	КНИГА 520 АВТОР: Реј Бредбери (1920- /) Ray Bradbury ДЕЛО: МАРСОВСКИТЕ ХРОНИКИ The Martian Chronicles	КСЦ	978-608-4694-48-9	1
64.	КНИГА 531 АВТОР: Филип К. Дик Philip K. Dick (1928 –1982) ДЕЛО: ДАЛИ АНДРОИДИТЕ СОНУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИ ОВЦИ Do Androids Dream of Electronic Sheep	КСЦ	978-608-4694-40-3	1
65.	КНИГА 1. АВТОР: Непознат Анон., околу 1700. година од ст. е. ДЕЛО: ЕПОТ ЗА ГИЛГАМЕШ Epic of Gilgamesh /He who Saw the Deep (Sha naqba imuru) or Surpassing All Other Kings (Shūtur eli sharrī)	КСЦ	978-608-4694-00-7	1

66.	КНИГА 45. АВТОР: Лонго (околу 2 век) Λόγγος ДЕЛО: ДАФНИС И ХЛОЕ Δάφνις καὶ Χλόη	КСЦ	978-608-4694-16-8	1
67.	КНИГА 55. АВТОР: Жозеф Бедие (1864- 1938) Joseph Bedier ДЕЛО: РОМАН ЗА ТРИСТАН И ИЗОЛДА Le Roman de Tristan et Iseut	КСЦ	978-608-4694-02-1	1
68.	КНИГА 75. АВТОР: Непознат Анон. ДЕЛО: ЛАЗАРИЛО ДЕ ТОРМЕС La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554)	КСЦ	978-608-4694-17-5	1
69.	КНИГА 93. АВТОР: Волтер Voltaire /François-Marie Arouet/ (1694 –1778) ДЕЛО: КАНДИД; ЗАДИГ Candide. Zadig	КСЦ	978-608-4694-14-4	1
70.	КНИГА 106 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 1 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-04-5	1
71.	КНИГА 107 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 2 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-19-9	1
72.	КНИГА 119. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: ЦРКВАТА НОТР ДАМ ВО ПАРИЗ Notre-Dame de Paris	КСЦ	978-608-4694-03-8	1
73.	КНИГА 120 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 1 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-18-2	1
74.	КНИГА 121 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 2 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-05-2	1
75.	КНИГА 196 АВТОР: Жерар де Нервал Gérard de Nerval (1808 – 1855) ДЕЛО: СИЛВИЈА; АУРЕЛИЈА Sylvie. Aurélia	КСЦ	978-608-4694-21-2	1
76.	КНИГА 222 АВТОР: Георг Бихнер Georg Büchner (1813 – 1837) ДЕЛО: ДАНТОНОВАТА СМРТ, ЛЕОНЦ И ЛЕНА, ВОЛЦЕК Dantons Tod. Leonce und Lena. Woyzeck	КСЦ	978-608-4694-08-3	1

77.	КНИГА 253 АВТОР: Волт Витмен Walt Whitman (1819 – 1892) ДЕЛО: Стракови трева Leaves of Grass	КСЦ	978-608- 4694-23-6	1
78.	КНИГА 256 АВТОР: Хенри Џејмс Henry James (1843 – 1916) ДЕЛО: Амбасадори The Ambassadors	КСЦ	978-608- 4694-09-0	1
79.	КНИГА 278 АВТОР: Вирџинија Вулф Virginia Woolf (1882 – 1941) ДЕЛО: Своја сопствена соба; Три гвинее A Room of One's Own, Three Guineas	КСЦ	978-608- 4694-24-3	1
80.	КНИГА 283 АВТОР: Јудин О'Нил Eugene O'Neill (1888 – 1953) ДЕЛО: Копнеж под брестовите; Долго патување во ноќта Desire under the Elms; Long Day's Journey into Night	КСЦ	978-608- 4694-10-6	1
81.	КНИГА 290 АВТОР: Френсис Скот Фицџералд Francis Scott Fitzgerald (1896 – 1940) ДЕЛО: Големиот Гетсби The Great Gatsby	КСЦ	978-608- 4694-15-1	1
82.	КНИГА 292 АВТОР: Вилијам Фокнер William Faulkner (1897 – 1962) ДЕЛО: Врева и бес Sound and Fury	КСЦ	978-608- 4694-01-4	1
83.	КНИГА 349. АВТОР: Ежен Јонеско Eugène Ionesco (1909 – 1994) ДЕЛО: СТОЛОВИ, КЕЛАВА ПЕЈАЧКА, НОСОРОГ Les Chaises. La Cantatrice Chauve. Rhinocéros	КСЦ	978-608- 4694-25-0	1
84.	КНИГА 440. АВТОР: Чинуа Ачебе Chinua Achebe (1930 –) ДЕЛО: СВЕТ ВО ИСЧЕЗНУВАЊЕ Things Fall Apart	КСЦ	978-608- 4694-20-5	1
85.	КНИГА 468 АВТОР: Опатот Прево Abbé Prévost (1697 – 1763) ДЕЛО: МАНОН ЛЕСКО Manon Lescaut	КСЦ	978-608- 4694-11-3	1
86.	КНИГА 469 АВТОР: Хорас Волпол Horace Walpole (1717-1797) ДЕЛО: ОТРАНСКИОТ ЗАМОК The Castle of Otranto	КСЦ	978-608- 4694-22-9	1

87.	КНИГА 471 АВТОР: Готхолд Ефраим Лесинг Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781) ДЕЛО: ЕМИЛИЈА ГАЛОТИ Emilia Galotti	КСЦ	978-608-4694-26-7	1
88.	КНИГА 472 АВТОР: Бернанден де Сен Пјер Bernardin de Saint Pierre (1737-1814) ДЕЛО: ПАВЛЕ И ВИРЏИНИЈА Paul et Virginie	КСЦ	978-608-4694-07-6	1
89.	КНИГА 486. АВТОР: Нацуме Сосеки Natsume Soseki (1867 –1916) ДЕЛО: СРЦЕТО НА НЕШТАТА Kokoro	КСЦ	978-608-4694-12-0	1
90.	КНИГА 508. АВТОР: Жилиен Грак Julien Gracq (1910 – 2007) ДЕЛО: Брегот на Сиртите Le Rivage des Syrtes	КСЦ	978-608-4694-06-9	1
91.	КНИГА 544. АВТОР: Патрик Модано Patrick Modiano (1945 – 2009) ДЕЛО: Улица на темни продавници Rue des boutiques obscures	КСЦ	978-608-4694-27-4	1
92.	КНИГА 549. АВТОР: Казуо Ишигуро Kazuo Ishiguro (1954 –) ДЕЛО: Не оставај ме никогаш Never Let Me Go	КСЦ	978-608-4694-13-7	1
93.	КНИГА 552. АВТОР: Бен Окри Ben Okri (1959 –) ДЕЛО: Гладниот пат The Famished Road	КСЦ	978-608-4694-28-1	1
94.	КНИГА 122. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 3 Les Miserables	КСЦ	978-608-4694-55-7	1
95.	КНИГА 351. АВТОР: Жан Ануј Jean Anouilh (1910 – 1987) ДЕЛО: Антигона Antigone	КСЦ	978-608-4694-58-8	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Секретаријатот за законодавство на Владата на Република Македонија.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со секретарот на Секретаријатот за законодавство со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-378/21
22 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

640.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007,35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.01.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА КОМИСИЈАТА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 91 АВТОР: Џонатан Свифт (1667-1745) Jonathan Swift ДЕЛО: Гуливеровите патувања Gulliver's Travels	МАГОР	978-608-223-147-1	1
2.	КНИГА 150 АВТОР: Емили Бронте Emily Jane Brontë (1818 – 1848) ДЕЛО: Оркански висови Wuthering Heights	МАГОР	978-608-223-142-6	1
3.	КНИГА 262 АВТОР: Џозеф Конрад Joseph Conrad /Józef Teodor Konrad Korzeniowski/ (1857 –1924) ДЕЛО: Срцето на темнината; Тажфун Heart of Darkness; Typhoon	МАГОР	978-608-223-149-5	1
4.	КНИГА 310 АВТОР: Надежда Манделштам Надежда Манделштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕЌАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 1 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-152-5	1
5.	КНИГА 311 АВТОР: Надежда Манделштам Надежда Манделштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕЌАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 2 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-153-2	1

6.	КНИГА 345. АВТОР: Андре Малро André Malraux (1901 – 1976) ДЕЛО: ЧОВЕКОВАТА СУДБИНА La Condition humaine	МАГОР	978-608-223-146-4	1
7.	КНИГА 359. АВТОР: Фридрих Диренмат Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990) ДЕЛО: ПОСЕТАТА НА СТАРАТА ДАМА; ФИЗИЧАРИ Der Besuch der Alten Dame; Die Physiker	МАГОР	978-608-223-139-6	1
8.	КНИГА 376. АВТОР: Сол Белоу Saul Bellow (1915 – 2005) ДЕЛО: Херцог Herzog	МАГОР	978-608-223-143-3	1
9.	КНИГА 384. АВТОР: Тони Морисон Toni Morrison (1931 –) ДЕЛО: Соломоновата песна Song of Solomon	МАГОР	978-608-223-151-8	1
10.	КНИГА 390. АВТОР: Џулијан Барнс Julian Patrick Barnes (1946 –) ДЕЛО: Флоберовиот папагал Flaubert's Parrot	МАГОР	978-608-223-145-7	1
11.	КНИГА 420. АВТОР: Карлос Фуентес Carlos Fuentes (1928 –) ДЕЛО: СМРТТА НА АРТЕМИО КРУЗ La Muerte de Artemio Cruz	МАГОР	978-608-223-144-0	1
12.	КНИГА 464 АВТОР: Кристофер Марлоу Christopher Marlowe (1564 –1593) ДЕЛО: ТРАГИЧНАТА ПРИКАЗНА ЗА ДОКТОР ФАУСТ The Tragical History of Doctor Faustus	МАГОР	978-608-223-140-2	1
13.	КНИГА 474 АВТОР: Шодерло де Лакло Choderlos de Laclos (1741 –1803) ДЕЛО: ОПАСНИ ВРСКИ Les Liaisons dangereuses	МАГОР	978-608-223-148-8	1
14.	КНИГА 511. АВТОР: Бернард Маламуд Bernard Malamud (1914 – 1986) ДЕЛО: Мајсторот The Fixer	МАГОР	978-608-223-141-9	1

15.	КНИГА 533 АВТОР: Том Волф Tom Wolfe (1931 - /) ДЕЛО: ЛАДНОКРВНО In Cold Blood	МАГОР	978-608-223- 150-1	1
16.	КНИГА 90 АВТОР: Даниел Дефо Daniel Defoe (1659 –1731) ДЕЛО: МОЛ ФЛАНДЕРС <i>Möll Flanders</i>	МАГОР	978-608-223- 095-5	1
17.	КНИГА 157. АВТОР: Александар Сергеевич Пушкин Александар Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) ДЕЛО: Белкинови раскази; Капетановата ќерка Повести покојного Ивана Петровича Белкина; Капитанская дочка	МАГОР	978-608-223- 099-3	1
18.	КНИГА 173. АВТОР: Лав Николајевич Толстој Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) ДЕЛО: КОЗАЦИ; ХАЏИ МУРАТ; СМРТТА НА ИВАН ИЛИЧ; КРОЈЦЕРОВА СОНАТА Козаки, Хаджи Мурат, Смерть Ивана Ильича, Крейцера соната	МАГОР	978-608-223- 110-5	1
19.	КНИГА 198 АВТОР: Шарл Бодлер Charles Baudelaire (1821 – 1867) ДЕЛО: ЦВЕКЕТО НА ЗЛОТО Les Fleurs du mal	МАГОР	978-608-223- 096-2	1
20.	КНИГА 251 АВТОР: Натанаел Хоторн Nathanael Hawthorn (1814-1885) ДЕЛО: Скарлетно слово The Scarlet Letter	МАГОР	978-608-223- 100-6	1

21.	<p>КНИГА 260 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Среќниот принц и други раскази The Happy Prince and Other Tales</p> <p>КНИГА 261 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Сликата на Доријан Греј The Picture of Dorian Gray</p>	МАГОР	978-608-223-101-3	1
22.	<p>КНИГА 285 АВТОР: Томас Стернс Елиот Thomas Stearns Eliot (1888–1965) ДЕЛО: Убиство во катедралата Murder in the Cathedral</p>	МАГОР	978-608-223-094-8	1
23.	<p>КНИГА 289 АВТОР: Олдос Хаксли Aldous Huxley (1894 – 1963) ДЕЛО: Бестрашен нов свет Brave New World</p>	МАГОР	978-608-223-102-0	1
24.	<p>КНИГА 305 АВТОР: Марина Цветаева Марина Цветаева (1892 – 1941) ДЕЛО: АВТОБИОГРАФСКА ПРОЗА; МОЈ ПУШКИН Мемуари, Мой Пушкин</p>	МАГОР	978-608-223-109-9	1
25.	<p>КНИГА 306 АВТОР: Владимир Набоков Владимир Набоков (1899 – 1977) ДЕЛО: ДАР Дар</p>	МАГОР	978-608-223-108-2	1
26.	<p>КНИГА 307. АВТОР: Владимир Набоков (1899 – 1977) Vladimir Nabokov ДЕЛО: Лолита Lolita</p>	МАГОР	978-608-223-103-7	1
27.	<p>КНИГА 312. АВТОР: Итало Звево Italo Svevo (1861 – 1928) ДЕЛО: СВЕСТА НА СЕНО La coscienza di Zeno</p>	МАГОР	978-608-223-097-9	1
28.	<p>КНИГА 341. АВТОР: Кензабуро Ое Kenzaburo Oe (1935 –) ДЕЛО: НЕШТО ЛИЧНО A Personal Matter</p>	МАГОР	978-608-223-104-4	1

29.	КНИГА 407. АВТОР: Итало Калвино Italo Calvino (1923 – 1985) ДЕЛО: АКО ЕДНА ЗИМСКА НОЌ НЕКОЈ ПАТНИК Se una notte d'inverno un viaggiatore	МАГОР	978-608-223-107-5	1
30.	КНИГА 465 АВТОР: Саикаку Ихара Saikaku Ihara (1642 –1693) ДЕЛО: ЖИВОТОТ НА ЕДНА ВЉУБЕНА ЖЕНА The Life of an Amorous Woman	МАГОР	978-608-223-106-8	1
31.	КНИГА 476 АВТОР: Мери Шели Mary Shelley (1797-1851) ДЕЛО: ФРАНКЕШТАЈН Frankenstein	МАГОР	978-608-223-093-1	1
32.	КНИГА 514. АВТОР: Карсон Мек Кулерс Carson McCullers (1917-1967) ДЕЛО: СРЦЕТО Е ОСАМЕН ЛОВЕЦ The Heart is a Lonely Hunter	МАГОР	978-608-223-111-2	1
33.	КНИГА 550. АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958 –) ДЕЛО: Океан море Océano Mar КНИГА 551 АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958-/ ДЕЛО: СВИЛА Seta	МАГОР	978-608-223-098-6	1
34.	КНИГА 20. АВТОР: Непознат Anon. ТИБЕТАНСКА КНИГА НА МРТВИТЕ Vardo Thodol	ТРИ	978-608-230-103-7	1
35.	КНИГА 43. АВТОР: Петрониј (околу 27–66) Gaius Petronius Arbiter ДЕЛО: САТИРИКОН Satyricon	ТРИ	978-608-230-108-2	1
36.	КНИГА 204 АВТОР: Лотреамон (Исидор Дикас)	ТРИ	978-608-230-025-2	1

	<p>Lautréamont (1846 – 1870) ДЕЛО: МАЛДОРОРОВИТЕ ПЕСНИ Les Chants de Maldoror</p>			
37.	<p>КНИГА 281 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Љубовникот на леди Четерли Lady Chatterley's Lover</p>	ТРИ	978-608-230-105-1	1
38.	<p>КНИГА 300 АВТОР: Андреј Бели Андрей Белый (1880 – 1934) ДЕЛО: ПЕТРОГРАД Петербург</p>	ТРИ	978-608-230-109-9	1
39.	<p>КНИГА 74. АВТОР: Мигел де Сервантес Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) ДЕЛО: ПРИМЕРНИ НОВЕЛИ Novelas ejemplares</p>	ТРИ	978-608-230-044-3	1
40.	<p>КНИГА 77. АВТОР: Педро Калдерон де ла Барка Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681) ДЕЛО: ЖИВОТОТ Е СОН La vida es sueño</p>	ТРИ	978-608-230-083-2	1
41.	<p>КНИГА 86. АВТОР: Молиер Molière /Jean-Baptiste Poquelin/ (1622 – 1673) ДЕЛО: ДОН ЖУАН, ТАРТИФ, МИЗАНТРОП, СКРЖАВЕЦ, ГРАЃАНИНОТ БЛАГОРОДНИК, ВООБРАЗЕНИОТ БОЛЕН Don Juan. Le Tartuffe. Le Misanthrope. L'Avare. Le Bourgeois gentilhomme. Le Malade Imaginaire</p>	ТРИ	978-608-230-081-8	1
42.	<p>КНИГА 125. АВТОР: Гистав Флобер Gustave Flaubert (1821 –1880) ДЕЛО: БУВАР И ПЕКИШЕ Bouvard et Pécuchet</p>	ТРИ	978-608-230-084-9	1
43.	<p>КНИГА 203 АВТОР: Анатол Франс Anatole France (1844 – 1924) ДЕЛО: БОГОВИТЕ СЕ ЖЕДНИ Les Dieux Ont Soif</p>	ТРИ	978-608-230-043-6	1

44.	КНИГА 282 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Синови и љубовници Sons and Lovers	ТРИ	978-608-230-082-5	1
45.	КНИГА 26. АВТОР: Уеда Акинари Ueda Akinari (1734 – 1809) ДЕЛО: УГЕЦУ МОНОГАТАРИ Tales of Moonlight and Rain (Ugetsu monogatari)	КСЦ	978-608-4694-53-3	1
46.	КНИГА 31. АВТОР: Езоп Ἀἰσώπῳς (620 – 560 год. од ст. ера) ДЕЛО: БАСНИ FABLES	КСЦ	978-608-4694-44-1	1
47.	КНИГА 44. АВТОР: Апулеј Lucius Apuleius (с. 123/125 – с. 180) ДЕЛО: МЕТАМОРФОЗИ или ЗЛАТНОТО МАГАРЕ Asinus aureus	КСЦ	978-608-4694-35-9	1
48.	КНИГА 97. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Тристам Шенди том 1 Tristram Shandy	КСЦ	978-608-4694-57-1	1
49.	КНИГА 99. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Сентиментално патување Sentimental Journey	КСЦ	978-608-4694-45-8	1
50.	КНИГА 145 АВТОР: Чарлс Дикенс Charles Dickens (1812 – 1870) ДЕЛО: Давид Коперфилд том 1 David Copperfield	КСЦ	978-608-4694-50-2	1
51.	КНИГА 206 АВТОР: Андре Жид André Gide (1869 – 1951) ДЕЛО: ТЕСНА ВРАТА; ПАСТОРАЛНА СИМФОНИЈА LA PORTE ÉTROITE. LA SYMPHONIE PASTORALE	КСЦ	978-608-4694-42-7	1
52.	КНИГА 217 АВТОР: Луј-Фердинанд Селин Louis-Ferdinand Céline (1894 – 1961) ДЕЛО: ПАТУВАЊЕ ДО КРАЈОТ НА НОЌТА Voyage au bout de la nuit	КСЦ	978-608-4694-43-4	1

53.	КНИГА 273 АВТОР: Џејмс Џојс James Joyce (1882 – 1941) ДЕЛО: Портрет на уметникот во младоста A Portrait of the Artist as a Young Man	КСЦ	978-608-4694-51-9	1
54.	КНИГА 288 АВТОР: Џ. Р. Р. Толкин John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973) ДЕЛО: Хобит The Hobbit	КСЦ	978-608-4694-52-6	1
55.	КНИГА 347. АВТОР: Жан-Пол Сартр Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) ДЕЛО: ЗБОРОВИ Les Mots	КСЦ	978-608-4694-36-6	1
56.	КНИГА 360. АВТОР: Зигфрид Ленц Siegfried Lenz (1926 –) ДЕЛО: ОСТАВНИНАТА НА АРНЕ Arnes Nachlass	КСЦ	978-608-4694-37-3	1
57.	КНИГА 395. АВТОР: Аријадна Ефрон – Борис Пастернак Ариадна Сергеевна Эфрон (1912 - 1975). Борис Пастернак (1890 — 1960) ДЕЛО: ПРЕПИСКА Переписка	КСЦ	978-608-4694-54-0	1
58.	КНИГА 413. АВТОР: Ернесто Сабаты Ernesto Sabato (1911 –) ДЕЛО: ЗА ЈУНАЦИТЕ И ГРОБОВИТЕ Sobre héroes y tumbas	КСЦ	978-608-4694-38-0	1
59.	КНИГА 425. АВТОР: Витолд Гомбрович Witold Gombrowicz (1904 – 1969) ДЕЛО: ДНЕВНИК том 1 Dzienniki I	КСЦ	978-608-4694-39-7	1
60.	КНИГА 450. АВТОР: Пјер Абелар Pierre Abelard (1079 – 1142) ДЕЛО: Историјата на моите несреќи Historia calamitatum (The story of my misfortunes)	КСЦ	978-608-4694-47-2	1

61.	КНИГА 500 АВТОР: Шандор Марай (1900 – 1989) Sándor Márai ДЕЛО: КАЗАНОВА ВО БОЛЦАНО Vendégjáték Bolzanóban	КСЦ	978-608-4694-41-0	1
62.	КНИГА 517. АВТОР: Ајрис Мурдок Iris Murdoch (1919-1999) ДЕЛО: Морето, морето The Sea, the Sea	КСЦ	978-608-4694-46-5	1
63.	КНИГА 520 АВТОР: Реј Бредбери (1920- /) Ray Bradbury ДЕЛО: МАРСОВСКИТЕ ХРОНИКИ The Martian Chronicles	КСЦ	978-608-4694-48-9	1
64.	КНИГА 531 АВТОР: Филип К. Дик Philip K. Dick (1928 –1982) ДЕЛО: ДАЛИ АНДРОИДИТЕ СОНУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИ ОВЦИ Do Androids Dream of Electronic Sheep	КСЦ	978-608-4694-40-3	1
65.	КНИГА 1. АВТОР: Непознат Анон., околу 1700. godina од ст. е. ДЕЛО: ЕПОТ ЗА ГИЛГАМЕШ Epic of Gilgamesh /He who Saw the Deep (Sha naqba imuru) or Surpassing All Other Kings (Shūtur eli sharrī)	КСЦ	978-608-4694-00-7	1
66.	КНИГА 45. АВТОР: Лонго (околу 2 век) Λόγγος ДЕЛО: ДАФНИС И ХЛОЕ Δάφνις καὶ Χλόη	КСЦ	978-608-4694-16-8	1
67.	КНИГА 55. АВТОР: Жозеф Бедие (1864- 1938) Joseph Bedier ДЕЛО: РОМАН ЗА ТРИСТАН И ИЗОЛДА Le Roman de Tristan et Iseut	КСЦ	978-608-4694-02-1	1
68.	КНИГА 75. АВТОР: Непознат Анон. ДЕЛО: ЛАЗАРИЛО ДЕ ТОРМЕС La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554)	КСЦ	978-608-4694-17-5	1

69.	КНИГА 93. АВТОР: Волтер Voltaire /François-Marie Arouet/ (1694 –1778) ДЕЛО: КАНДИД; ЗАДИГ Candide. Zadig	КСЦ	978-608- 4694-14-4	1
70.	КНИГА 106 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 1 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608- 4694-04-5	1
71.	КНИГА 107 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 2 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608- 4694-19-9	1
72.	КНИГА 119. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: ЦРКВАТА НОТР ДАМ ВО ПАРИЗ Notre-Dame de Paris	КСЦ	978-608- 4694-03-8	1
73.	КНИГА 120 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 1 Les Misérables	КСЦ	978-608- 4694-18-2	1
74.	КНИГА 121 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 2 Les Misérables	КСЦ	978-608- 4694-05-2	1
75.	КНИГА 196 АВТОР: Жерар де Нервал Gérard de Nerval (1808 – 1855) ДЕЛО: СИЛВИЈА; АУРЕЛИЈА Sylvie. Aurélia	КСЦ	978-608- 4694-21-2	1
76.	КНИГА 222 АВТОР: Георг Бихнер Georg Büchner (1813 – 1837) ДЕЛО: ДАНТОНОВАТА СМРТ, ЛЕОНЦ И ЛЕНА, ВОЈЦЕК Dantons Tod. Leonce und Lena. Woyzeck	КСЦ	978-608- 4694-08-3	1
77.	КНИГА 253 АВТОР: Волт Витмен Walt Whitman (1819 – 1892) ДЕЛО: Стракови трева Leaves of Grass	КСЦ	978-608- 4694-23-6	1

78.	КНИГА 256 АВТОР: Хенри Џејмс Henry James (1843 – 1916) ДЕЛО: Амбасадори The Ambassadors	КСЦ	978-608- 4694-09-0	1
79.	КНИГА 278 АВТОР: Вирџинија Вулф Virginia Woolf (1882 – 1941) ДЕЛО: Своја сопствена соба; Три гвинеи A Room of One's Own, Three Guineas	КСЦ	978-608- 4694-24-3	1
80.	КНИГА 283 АВТОР: Јуџин О'Нил Eugene O'Neill (1888 – 1953) ДЕЛО: Копнеж под брестовите; Долго патување во ноќта Desire under the Elms; Long Day's Journey into Night	КСЦ	978-608- 4694-10-6	1
81.	КНИГА 290 АВТОР: Френсис Скот Фицџералд Francis Scott Fitzgerald (1896 – 1940) ДЕЛО: Големиот Гетсби The Great Gatsby	КСЦ	978-608- 4694-15-1	1
82.	КНИГА 292 АВТОР: Вилијам Фокнер William Faulkner (1897 – 1962) ДЕЛО: Врева и бес Sound and Fury	КСЦ	978-608- 4694-01-4	1
83.	КНИГА 349. АВТОР: Ежен Јонеско Eugène Ionesco (1909 – 1994) ДЕЛО: СТОЛОВИ, КЕЛАВА ПЕЈАЧКА, НОСОРОГ Les Chaises. La Cantatrice Chauve. Rhinocéros	КСЦ	978-608- 4694-25-0	1
84.	КНИГА 440. АВТОР: Чинуа Ачебе Chinua Achebe (1930 –) ДЕЛО: СВЕТ ВО ИСЧЕЗНУВАЊЕ Things Fall Apart	КСЦ	978-608- 4694-20-5	1
85.	КНИГА 468 АВТОР: Опатот Прево Abbé Prévost (1697 – 1763) ДЕЛО: МАНОН ЛЕСКО Manon Lescaut	КСЦ	978-608- 4694-11-3	1
86.	КНИГА 469 АВТОР: Хорас Волпол Horace Walpole (1717-1797) ДЕЛО: ОТРАНСКИОТ ЗАМОК The Castle of Otranto	КСЦ	978-608- 4694-22-9	1

87.	КНИГА 471 АВТОР: Готхолд Ефраим Лесинг Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781) ДЕЛО: ЕМИЛИЈА ГАЛОТИ Emilia Galotti	КСЦ	978-608-4694-26-7	1
88.	КНИГА 472 АВТОР: Бернанден де Сен Пјер Bernardin de Saint Pierre (1737-1814) ДЕЛО: ПАВЛЕ И ВИРЏИНИЈА Paul et Virginie	КСЦ	978-608-4694-07-6	1
89.	КНИГА 486. АВТОР: Нацуме Сосеки Natsume Soseki (1867 –1916) ДЕЛО: СРЦЕТО НА НЕШТАТА Kokoro	КСЦ	978-608-4694-12-0	1
90.	КНИГА 508. АВТОР: Жилиен Грак Julien Gracq (1910 – 2007) ДЕЛО: Брегот на Сиртите Le Rivage des Syrtes	КСЦ	978-608-4694-06-9	1
91.	КНИГА 544. АВТОР: Патрик Модiano Patrick Modiano (1945 – 2009) ДЕЛО: Улица на темни продавници Rue des boutiques obscures	КСЦ	978-608-4694-27-4	1
92.	КНИГА 549. АВТОР: Казуо Ишигуро Kazuo Ishiguro (1954 –) ДЕЛО: Не оставај ме никогаш Never Let Me Go	КСЦ	978-608-4694-13-7	1
93.	КНИГА 552. АВТОР: Бен Окри Ben Okri (1959 –) ДЕЛО: Гладниот пат The Famished Road	КСЦ	978-608-4694-28-1	1
94.	КНИГА 122. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 3 Les Miserables	КСЦ	978-608-4694-55-7	1
95.	КНИГА 351. АВТОР: Жан Ануј Jean Anouilh (1910 – 1987) ДЕЛО: Антигона Antigone	КСЦ	978-608-4694-58-8	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-378/22
22 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

641.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005,150/2007,35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.01.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА – БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 91 АВТОР: Џонатан Свифт (1667-1745) Jonathan Swift ДЕЛО: Гуливеровите патувања Gulliver's Travels	МАГОР	978-608-223-147-1	2
2.	КНИГА 150 АВТОР: Емили Бронте Emily Jane Brontë (1818 – 1848) ДЕЛО: Оркански висови Wuthering Heights	МАГОР	978-608-223-142-6	2
3.	КНИГА 262 АВТОР: Џозеф Конрад Joseph Conrad /Józef Teodor Konrad Korzeniowski/ (1857 –1924) ДЕЛО: Срцето на темнината; Тажфун Heart of Darkness; Typhoon	МАГОР	978-608-223-149-5	2
4.	КНИГА 310 АВТОР: Надежда Манделштам Надежда Манделштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 1 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-152-5	2
5.	КНИГА 311 АВТОР: Надежда Манделштам Надежда Манделштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 2 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-153-2	2

6.	КНИГА 345. АВТОР: Андре Малро André Malraux (1901 – 1976) ДЕЛО: ЧОВЕКОВАТА СУДБИНА La Condition humaine	МАГОР	978-608-223-146-4	2
7.	КНИГА 359. АВТОР: Фридрих Диренмат Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990) ДЕЛО: ПОСЕТАТА НА СТАРАТА ДАМА; ФИЗИЧАРИ Der Besuch der Alten Dame; Die Physiker	МАГОР	978-608-223-139-6	2
8.	КНИГА 376. АВТОР: Сол Белоу Saul Bellow (1915 – 2005) ДЕЛО: Херцог Herzog	МАГОР	978-608-223-143-3	2
9.	КНИГА 384. АВТОР: Тони Морисон Toni Morrison (1931 –) ДЕЛО: Соломоновата песна Song of Solomon	МАГОР	978-608-223-151-8	2
10.	КНИГА 390. АВТОР: Џулијан Барнс Julian Patrick Barnes (1946 –) ДЕЛО: Флоберовиот папагал Flaubert's Parrot	МАГОР	978-608-223-145-7	2
11.	КНИГА 420. АВТОР: Карлос Фуентес Carlos Fuentes (1928 –) ДЕЛО: СМРТТА НА АРТЕМИО КРУЗ La Muerte de Artemio Cruz	МАГОР	978-608-223-144-0	2
12.	КНИГА 464 АВТОР: Кристофер Марлоу Christopher Marlowe (1564 –1593) ДЕЛО: ТРАГИЧНАТА ПРИКАЗНА ЗА ДОКТОР ФАУСТ The Tragical History of Doctor Faustus	МАГОР	978-608-223-140-2	2
13.	КНИГА 474 АВТОР: Шодерло де Лакло Choderlos de Laclos (1741 –1803) ДЕЛО: ОПАСНИ ВРСКИ Les Liaisons dangereuses	МАГОР	978-608-223-148-8	2
14.	КНИГА 511. АВТОР: Бернард Маламуд Bernard Malamud (1914 – 1986) ДЕЛО: Мајсторот The Fixer	МАГОР	978-608-223-141-9	2

15.	КНИГА 533 АВТОР: Том Волф Tom Wolfe (1931 - /) ДЕЛО: ЛАДНОКРВНО In Cold Blood	МАГОР	978-608-223- 150-1	2
16.	КНИГА 90 АВТОР: Даниел Дефо Daniel Defoe (1659 –1731) ДЕЛО: МОЛ ФЛАНДЕРС <i>Möll Flanders</i>	МАГОР	978-608-223- 095-5	2
17.	КНИГА 157. АВТОР: Александар Сергеевич Пушкин Александар Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) ДЕЛО: Белкинови раскази; Капетановата ќерка Повести покойного Ивана Петровича Белкина; Капитанская дочка	МАГОР	978-608-223- 099-3	2
18.	КНИГА 173. АВТОР: Лав Николајевич Толстој Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) ДЕЛО: КОЗАЦИ; ХАЏИ МУРАТ; СМРТТА НА ИВАН ИЛИЧ; КРОЈЦЕРОВА СОНАТА Козаки, Хаджи Мурат, Смрт Ивана Ильича, Крејцера соната	МАГОР	978-608-223- 110-5	2
19.	КНИГА 198 АВТОР: Шарл Бодлер Charles Baudelaire (1821 – 1867) ДЕЛО: ЦВЕКЕТО НА ЗЛОТО Les Fleurs du mal	МАГОР	978-608-223- 096-2	2
20.	КНИГА 251 АВТОР: Натанаел Хоторн Nathanael Hawthorn (1814-1885) ДЕЛО: Скарлетно слово The Scarlet Letter	МАГОР	978-608-223- 100-6	2

21.	<p>КНИГА 260 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Среќниот принц и други раскази The Happy Prince and Other Tales</p> <p>КНИГА 261 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Сликата на Доријан Греј The Picture of Dorian Gray</p>	МАГОР	978-608-223-101-3	2
22.	<p>КНИГА 285 АВТОР: Томас Стернс Елиот Thomas Stearns Eliot (1888–1965) ДЕЛО: Убиство во катедралата Murder in the Cathedral</p>	МАГОР	978-608-223-094-8	2
23.	<p>КНИГА 289 АВТОР: Олдос Хаксли Aldous Huxley (1894 – 1963) ДЕЛО: Бестрашен нов свет Brave New World</p>	МАГОР	978-608-223-102-0	2
24.	<p>КНИГА 305 АВТОР: Марина Цветаева Марина Цветаева (1892 – 1941) ДЕЛО: АВТОБИОГРАФСКА ПРОЗА; МОЈ ПУШКИН Мемуары, Мой Пушкин</p>	МАГОР	978-608-223-109-9	2
25.	<p>КНИГА 306 АВТОР: Владимир Набоков Владимир Набоков (1899 – 1977) ДЕЛО: ДАР Дар</p>	МАГОР	978-608-223-108-2	2
26.	<p>КНИГА 307. АВТОР: Владимир Набоков (1899 – 1977) Vladimir Nabokov ДЕЛО: Лолита Lolita</p>	МАГОР	978-608-223-103-7	2
27.	<p>КНИГА 312. АВТОР: Итало Звево Italo Svevo (1861 – 1928) ДЕЛО: СВЕСТА НА СЕНО La coscienza di Zeno</p>	МАГОР	978-608-223-097-9	2
28.	<p>КНИГА 341. АВТОР: Кензабуро Ое Kenzaburo Oe (1935 –) ДЕЛО: НЕШТО ЛИЧНО A Personal Matter</p>	МАГОР	978-608-223-104-4	2

29.	КНИГА 407. АВТОР: Итало Калвино Italo Calvino (1923 – 1985) ДЕЛО: АКО ЕДНА ЗИМСКА НОЌ НЕКОЈ ПАТНИК Se una notte d'inverno un viaggiatore	МАГОР	978-608-223-107-5	2
30.	КНИГА 465 АВТОР: Саикаку Ихара Saikaku Ihara (1642 –1693) ДЕЛО: ЖИВОТОТ НА ЕДНА ВЉУБЕНА ЖЕНА The Life of an Amorous Woman	МАГОР	978-608-223-106-8	2
31.	КНИГА 476 АВТОР: Мери Шели Mary Shelley (1797-1851) ДЕЛО: ФРАНКЕШТАЈН Frankenstein	МАГОР	978-608-223-093-1	2
32.	КНИГА 514. АВТОР: Карсон Мек Кулерс Carson McCullers (1917-1967) ДЕЛО: СРЦЕТО Е ОСАМЕН ЛОВЕЦ The Heart is a Lonely Hunter	МАГОР	978-608-223-111-2	2
33.	КНИГА 550. АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958 –) ДЕЛО: Океан море Océano Mar КНИГА 551 АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958-/ ДЕЛО: СВИЛА Seta	МАГОР	978-608-223-098-6	2
34.	КНИГА 20. АВТОР: Непознат Анон. ТИБЕТАНСКА КНИГА НА МРТВИТЕ Bardo Thodol	ТРИ	978-608-230-103-7	2
35.	КНИГА 43. АВТОР: Петрониј (околу 27–66) Gaius Petronius Arbiter ДЕЛО: САТИРИКОН Satyricon	ТРИ	978-608-230-108-2	2
36.	КНИГА 204 АВТОР: Лотреамон (Исидор Дикас)	ТРИ	978-608-230-025-2	2

	Lautréamont (1846 – 1870) ДЕЛО: МАЛДОРОРОВИТЕ ПЕСНИ Les Chants de Maldoror			
37.	КНИГА 281 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Љубовникот на леџи ЧетерлиLady Chatterley's Lover	ТРИ	978-608-230-105-1	2
38.	КНИГА 300 АВТОР: Андреј Бели Андрей Белый (1880 – 1934) ДЕЛО: ПЕТРОГРАД Петербург	ТРИ	978-608-230-109-9	2
39.	КНИГА 74. АВТОР: Мигел де Сервантес Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) ДЕЛО: ПРИМЕРНИ НОВЕЛИ Novelas ejemplares	ТРИ	978-608-230-044-3	2
40.	КНИГА 77. АВТОР: Педро Калдерон де ла Барка Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681) ДЕЛО: ЖИВОТОТ Е СОН La vida es sueño	ТРИ	978-608-230-083-2	2
41.	КНИГА 86. АВТОР: Молиер Molière /Jean-Baptiste Poquelin/ (1622 – 1673) ДЕЛО: ДОН ЖУАН, ТАРТИФ, МИЗАНТРОП, СКРЖАВЕЦ, ГРАЃАНИНОТ БЛАГОРОДНИК, ВООБРАЗЕНИОТ БОЛЕН Don Juan. Le Tartuffe. Le Misanthrope. L'Avare. Le Bourgeois gentilhomme. Le Malade Imaginaire	ТРИ	978-608-230-081-8	2
42.	КНИГА 125. АВТОР: Гистав Флобер Gustave Flaubert (1821 –1880) ДЕЛО: БУВАР И ПЕКИШЕ Bouvard et Pécuchet	ТРИ	978-608-230-084-9	2
43.	КНИГА 203 АВТОР: Анатол Франс Anatole France (1844 – 1924) ДЕЛО: БОГОВИТЕ СЕ ЖЕДНИ Les Dieux Ont Soif	ТРИ	978-608-230-043-6	2

44.	КНИГА 282 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Синови и љубовници Sons and Lovers	ТРИ	978-608-230-082-5	2
45.	КНИГА 26. АВТОР: Уеда Акинари Ueda Akinari (1734 – 1809) ДЕЛО: УГЕЦУ МОНОГАТАРИ Tales of Moonlight and Rain (Ugetsu monogatari)	КСЦ	978-608-4694-53-3	2
46.	КНИГА 31. АВТОР: Езоп Αἰσώπλος (620 – 560 год. од ст. ера) ДЕЛО: БАСНИ FABLES	КСЦ	978-608-4694-44-1	2
47.	КНИГА 44. АВТОР: Апулеј Lucius Apuleius (с. 123/125 – с. 180) ДЕЛО: МЕТАМОРФОЗИ или ЗЛАТНОТО МАГАРЕ Asinus aureus	КСЦ	978-608-4694-35-9	2
48.	КНИГА 97. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Тристам Шенди том 1 Tristram Shandy	КСЦ	978-608-4694-57-1	2
49.	КНИГА 99. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Сентиментално патување Sentimental Journey	КСЦ	978-608-4694-45-8	2
50.	КНИГА 145 АВТОР: Чарлс Дикенс Charles Dickens (1812 – 1870) ДЕЛО: Давид Коперфилд том 1 David Copperfield	КСЦ	978-608-4694-50-2	2
51.	КНИГА 206 АВТОР: Андре Жид André Gide (1869 – 1951) ДЕЛО: ТЕСНА ВРАТА; ПАСТОРАЛНА СИМФОНИЈА LA PORTE ÉTROITE. LA SYMPHONIE PASTORALE	КСЦ	978-608-4694-42-7	2
52.	КНИГА 217 АВТОР: Луј-Фердинанд Селин Louis-Ferdinand Céline (1894 – 1961) ДЕЛО: ПАТУВАЊЕ ДО КРАЈОТ НА НОКТА Voyage au bout de la nuit	КСЦ	978-608-4694-43-4	2

53.	КНИГА 273 АВТОР: Џејмс Џојс James Joyce (1882 – 1941) ДЕЛО: Портрет на уметникот во младоста A Portrait of the Artist as a Young Man	КСЦ	978-608-4694-51-9	2
54.	КНИГА 288 АВТОР: Џ. Р. Р. Толкин John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973) ДЕЛО: Хобит The Hobbit	КСЦ	978-608-4694-52-6	2
55.	КНИГА 347. АВТОР: Жан-Пол Сартр Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) ДЕЛО: ЗБОРОВИ Les Mots	КСЦ	978-608-4694-36-6	2
56.	КНИГА 360. АВТОР: Зигфрид Ленц Siegfried Lenz (1926 –) ДЕЛО: ОСТАВНИНАТА НА АРНЕ Arnes Nachlass	КСЦ	978-608-4694-37-3	2
57.	КНИГА 395. АВТОР: Аријадна Ефрон – Борис Пастернак Ариадна Сергеевна Эфрон (1912 - 1975). Борис Пастернак (1890 — 1960) ДЕЛО: ПРЕПИСКА Переписка	КСЦ	978-608-4694-54-0	2
58.	КНИГА 413. АВТОР: Ернесто Сабаты Ernesto Sabato (1911 –) ДЕЛО: ЗА ЈУНАЦИТЕ И ГРОБОВИТЕ Sobre héroes y tumbas	КСЦ	978-608-4694-38-0	2
59.	КНИГА 425. АВТОР: Витолд Гомбрович Witold Gombrowicz (1904 – 1969) ДЕЛО: ДНЕВНИК том 1 Dzienniki 1	КСЦ	978-608-4694-39-7	2
60.	КНИГА 450. АВТОР: Пјер Абелар Pierre Abelard (1079 – 1142) ДЕЛО: Историјата на моите несреќи Historia calamitatum (The story of my misfortunes)	КСЦ	978-608-4694-47-2	2

61.	КНИГА 500 АВТОР: Шандор Марай (1900 – 1989) Sándor Márai ДЕЛО: КАЗАНОВА ВО БОЛЦАНО Vendégjáték Bolzanóban	КСЦ	978-608-4694-41-0	2
62.	КНИГА 517. АВТОР: Ајрис Мурдок Iris Murdoch (1919-1999) ДЕЛО: Морето, морето The Sea, the Sea	КСЦ	978-608-4694-46-5	2
63.	КНИГА 520 АВТОР: Реј Бредбери (1920- /) Ray Bradbury ДЕЛО: МАРСОВСКИТЕ ХРОНИКИ The Martian Chronicles	КСЦ	978-608-4694-48-9	2
64.	КНИГА 531 АВТОР: Филип К. Дик Philip K. Dick (1928 –1982) ДЕЛО: ДАЛИ АНДРОИДИТЕ СОНУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИ ОВЦИ Do Androids Dream of Electronic Sheep	КСЦ	978-608-4694-40-3	2
65.	КНИГА 1. АВТОР: Непознат Анон., околу 1700. godina од ст. е. ДЕЛО: ЕПОТ ЗА ГИЛГАМЕШ Epic of Gilgamesh /He who Saw the Deep (Sha naqba īmuru) or Surpassing All Other Kings (Shūtur elī sharrī)	КСЦ	978-608-4694-00-7	2
66.	КНИГА 45. АВТОР: Лонго (околу 2 век) Λόγγος ДЕЛО: ДАФНИС И ХЛОЕ Δάφνις καὶ Χλόη	КСЦ	978-608-4694-16-8	2
67.	КНИГА 55. АВТОР: Жозеф Бедие (1864- 1938) Joseph Bedier ДЕЛО: РОМАН ЗА ТРИСТАН И ИЗОЛДА Le Roman de Tristan et Iseut	КСЦ	978-608-4694-02-1	2
68.	КНИГА 75. АВТОР: Непознат Анон. ДЕЛО: ЛАЗАРИЛО ДЕ ТОРМЕС La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554)	КСЦ	978-608-4694-17-5	2

69.	КНИГА 93. АВТОР: Волтер Voltaire /François-Marie Arouet/ (1694 –1778) ДЕЛО: КАНДИД; ЗАДИГ Candide. Zadig	КСЦ	978-608- 4694-14-4	2
70.	КНИГА 106 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 1 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608- 4694-04-5	2
71.	КНИГА 107 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 2 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608- 4694-19-9	2
72.	КНИГА 119. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: ЦРКВАТА НОТР ДАМ ВО ПАРИЗ Notre-Dame de Paris	КСЦ	978-608- 4694-03-8	2
73.	КНИГА 120 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 1 Les Misérables	КСЦ	978-608- 4694-18-2	2
74.	КНИГА 121 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 2 Les Misérables	КСЦ	978-608- 4694-05-2	2
75.	КНИГА 196 АВТОР: Жерар де Нервал Gérard de Nerval (1808 – 1855) ДЕЛО: СИЛВИЈА; АУРЕЛИЈА Sylvie. Aurélia	КСЦ	978-608- 4694-21-2	2
76.	КНИГА 222 АВТОР: Георг Бихнер Georg Büchner (1813 – 1837) ДЕЛО: ДАНТОНОВАТА СМРТ, ЛЕОНЦ И ЛЕНА, ВОЈЦЕК Dantons Tod. Leonce und Lena. Woyzeck	КСЦ	978-608- 4694-08-3	2
77.	КНИГА 253 АВТОР: Волт Витмен Walt Whitman (1819 – 1892) ДЕЛО: Стракови трева Leaves of Grass	КСЦ	978-608- 4694-23-6	2

78.	КНИГА 256 АВТОР: Хенри Џејмс Henry James (1843 – 1916) ДЕЛО: Амбасадори The Ambassadors	КСЦ	978-608- 4694-09-0	2
79.	КНИГА 278 АВТОР: Вирџинија Вулф Virginia Woolf (1882 – 1941) ДЕЛО: Своја сопствена соба; Три гвинее A Room of One's Own, Three Guineas	КСЦ	978-608- 4694-24-3	2
80.	КНИГА 283 АВТОР: Јуџин О'Нил Eugene O'Neill (1888 – 1953) ДЕЛО: Копнеж под брестовите; Долго патување во ноќта Desire under the Elms; Long Day's Journey into Night	КСЦ	978-608- 4694-10-6	2
81.	КНИГА 290 АВТОР: Френсис Скот Фицџералд Francis Scott Fitzgerald (1896 – 1940) ДЕЛО: Големиот Гетсби The Great Gatsby	КСЦ	978-608- 4694-15-1	2
82.	КНИГА 292 АВТОР: Вилијам Фокнер William Faulkner (1897 – 1962) ДЕЛО: Врева и бес Sound and Fury	КСЦ	978-608- 4694-01-4	2
83.	КНИГА 349. АВТОР: Ежен Јонеско Eugène Ionesco (1909 – 1994) ДЕЛО: СТОЛОВИ, КЕЛАВА ПЕЈАЧКА, НОСОРОГ Les Chaises. La Cantatrice Chauve. Rhinocéros	КСЦ	978-608- 4694-25-0	2
84.	КНИГА 440. АВТОР: Чинуа Ачебе Chinua Achebe (1930 –) ДЕЛО: СВЕТ ВО ИСЧЕЗНУВАЊЕ Things Fall Apart	КСЦ	978-608- 4694-20-5	2
85.	КНИГА 468 АВТОР: Опатот Прево Abbé Prévost (1697 – 1763) ДЕЛО: МАНОН ЛЕСКО Manon Lescaut	КСЦ	978-608- 4694-11-3	2
86.	КНИГА 469 АВТОР: Хорас Волпол Horace Walpole (1717-1797) ДЕЛО: ОТРАНСКИОТ ЗАМОК The Castle of Otranto	КСЦ	978-608- 4694-22-9	2

87.	КНИГА 471 АВТОР: Готхолд Ефраим Лесинг Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781) ДЕЛО: ЕМИЛИЈА ГАЛОТИ Emilia Galotti	КСЦ	978-608-4694-26-7	2
88.	КНИГА 472 АВТОР: Бернанден де Сен Пјер Bernardin de Saint Pierre (1737-1814) ДЕЛО: ПАВЛЕ И ВИРЏИНИЈА Paul et Virginie	КСЦ	978-608-4694-07-6	2
89.	КНИГА 486. АВТОР: Нацуме Сосеки Natsume Soseki (1867 –1916) ДЕЛО: СРЦЕТО НА НЕШТАТА Kokoro	КСЦ	978-608-4694-12-0	2
90.	КНИГА 508. АВТОР: Жилиен Грак Julien Gracq (1910 – 2007) ДЕЛО: Брегот на Сиртите Le Rivage des Syrtes	КСЦ	978-608-4694-06-9	2
91.	КНИГА 544. АВТОР: Патрик Модiano Patrick Modiano (1945 – 2009) ДЕЛО: Улица на темни продавници Rue des boutiques obscures	КСЦ	978-608-4694-27-4	2
92.	КНИГА 549. АВТОР: Казуо Ишигуро Kazuo Ishiguro (1954 –) ДЕЛО: Не оставај ме никогаш Never Let Me Go	КСЦ	978-608-4694-13-7	2
93.	КНИГА 552. АВТОР: Бен Окри Ben Okri (1959 –) ДЕЛО: Гладниот пат The Famished Road	КСЦ	978-608-4694-28-1	2
94.	КНИГА 122. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 3 Les Miserables	КСЦ	978-608-4694-55-7	2
95.	КНИГА 351. АВТОР: Жан Ануј Jean Anouilh (1910 – 1987) ДЕЛО: Антигона Antigone	КСЦ	978-608-4694-58-8	2

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за образование и наука - Биро за развој на образованието.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Бирото за развој на образованието, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-378/23
22 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

642.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005,150/2007,35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.01.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА ИСЕЛЕНИШТВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 91 АВТОР: Џонатан Свифт (1667-1745) Jonathan Swift ДЕЛО: Гуливеровите патувања Gulliver's Travels	МАГОР	978-608-223-147-1	4
2.	КНИГА 150 АВТОР: Емили Бронте Emily Jane Brontë (1818 – 1848) ДЕЛО: Оркански висови Wuthering Heights	МАГОР	978-608-223-142-6	4
3.	КНИГА 262 АВТОР: Џозеф Конрад Joseph Conrad /Józef Teodor Konrad Korzeniowski/ (1857 –1924) ДЕЛО: Срцето на темнината; Тажфун Heart of Darkness; Typhoon	МАГОР	978-608-223-149-5	4
4.	КНИГА 310 АВТОР: Надежда Мандельштам Надежда Мандельштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 1 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-152-5	4
5.	КНИГА 311 АВТОР: Надежда Мандельштам Надежда Мандельштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 2 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-153-2	4

6.	КНИГА 345. АВТОР: Андре Малро André Malraux (1901 – 1976) ДЕЛО: ЧОВЕКОВАТА СУДБИНА La Condition humaine	МАГОР	978-608-223-146-4	4
7.	КНИГА 359. АВТОР: Фридрих Диренмат Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990) ДЕЛО: ПОСЕТАТА НА СТАРАТА ДАМА; ФИЗИЧАРИ Der Besuch der Alten Dame; Die Physiker	МАГОР	978-608-223-139-6	4
8.	КНИГА 376. АВТОР: Сол Белоу Saul Bellow (1915 – 2005) ДЕЛО: Херцог Herzog	МАГОР	978-608-223-143-3	4
9.	КНИГА 384. АВТОР: Тони Морисон Toni Morrison (1931 –) ДЕЛО: Соломоновата песна Song of Solomon	МАГОР	978-608-223-151-8	4
10.	КНИГА 390. АВТОР: Џулијан Барнс Julian Patrick Barnes (1946 –) ДЕЛО: Флоберовиот папагал Flaubert's Parrot	МАГОР	978-608-223-145-7	4
11.	КНИГА 420. АВТОР: Карлос Фуентес Carlos Fuentes (1928 –) ДЕЛО: СМРТТА НА АРТЕМИО КРУЗ La Muerte de Artemio Cruz	МАГОР	978-608-223-144-0	4
12.	КНИГА 464 АВТОР: Кристофер Марлоу Christopher Marlowe (1564 –1593) ДЕЛО: ТРАГИЧНАТА ПРИКАЗНА ЗА ДОКТОР ФАУСТ The Tragical History of Doctor Faustus	МАГОР	978-608-223-140-2	4
13.	КНИГА 474 АВТОР: Шодерло де Лакло Choderlos de Laclos (1741 –1803) ДЕЛО: ОПАСНИ ВРСКИ Les Liaisons dangereuses	МАГОР	978-608-223-148-8	4
14.	КНИГА 511. АВТОР: Бернард Маламуд Bernard Malamud (1914 – 1986) ДЕЛО: Мајсторот The Fixer	МАГОР	978-608-223-141-9	4

15.	КНИГА 533 АВТОР: Том Волф Tom Wolfe (1931 - /) ДЕЛО: ЛАДНОКРВНО In Cold Blood	МАГОР	978-608-223-150-1	4
16.	КНИГА 90 АВТОР: Даниел Дефо Daniel Defoe (1659 –1731) ДЕЛО: МОЛ ФЛАНДЕРС Möll Flanders	МАГОР	978-608-223-095-5	4
17.	КНИГА 157. АВТОР: Александар Сергеевич Пушкин Александар Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) ДЕЛО: Белкинови раскази; Капетановата ќерка Повести покойного Ивана Петровича Белкина; Капитанская дочка	МАГОР	978-608-223-099-3	4
18.	КНИГА 173. АВТОР: Лав Николајевич Толстој Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) ДЕЛО: КОЗАЦИ; ХАЦИ МУРАТ; СМРТТА НА ИВАН ИЛИЧ; КРОЈЦЕРОВА СОНАТА Кзаки, Хаджи Мурат, Смерть Ивана Ильича, Крейцера соната	МАГОР	978-608-223-110-5	4
19.	КНИГА 198 АВТОР: Шарл Бодлер Charles Baudelaire (1821 – 1867) ДЕЛО: ЦВЕКЕТО НА ЗЛОТО Les Fleurs du mal	МАГОР	978-608-223-096-2	4
20.	КНИГА 251 АВТОР: Натанаел Хоторн Nathanael Hawthorn (1814-1885) ДЕЛО: Скарлетно слово The Scarlet Letter	МАГОР	978-608-223-100-6	4

21.	<p>КНИГА 260 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Среќниот принц и други раскази The Happy Prince and Other Tales</p> <p>КНИГА 261 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Сликата на Доријан Греј The Picture of Dorian Gray</p>	МАГОР	978-608-223-101-3	4
22.	<p>КНИГА 285 АВТОР: Томас Стернс Елиот Thomas Stearns Eliot (1888–1965) ДЕЛО: Убиство во катедралата Murder in the Cathedral</p>	МАГОР	978-608-223-094-8	4
23.	<p>КНИГА 289 АВТОР: Олдос Хаксли Aldous Huxley (1894 – 1963) ДЕЛО: Бестрашен нов свет Brave New World</p>	МАГОР	978-608-223-102-0	4
24.	<p>КНИГА 305 АВТОР: Марина Цветаева Марина Цветаева (1892 – 1941) ДЕЛО: АВТОБИОГРАФСКА ПРОЗА; МОЈ ПУШКИН Мемуары, Мой Пушкин</p>	МАГОР	978-608-223-109-9	4
25.	<p>КНИГА 306 АВТОР: Владимир Набоков Владимир Набоков (1899 – 1977) ДЕЛО: ДАР Дар</p>	МАГОР	978-608-223-108-2	4
26.	<p>КНИГА 307. АВТОР: Владимир Набоков (1899 – 1977) Vladimir Nabokov ДЕЛО: Лолита Lolita</p>	МАГОР	978-608-223-103-7	4
27.	<p>КНИГА 312. АВТОР: Итало Звево Italo Svevo (1861 – 1928) ДЕЛО: СВЕСТА НА СЕНО La coscienza di Zeno</p>	МАГОР	978-608-223-097-9	4
28.	<p>КНИГА 341. АВТОР: Кензабуро Ое Kenzaburo Oe (1935 –) ДЕЛО: НЕШТО ЛИЧНО A Personal Matter</p>	МАГОР	978-608-223-104-4	4

29.	КНИГА 407. АВТОР: Итало Калвино Italo Calvino (1923 – 1985) ДЕЛО: АКО ЕДНА ЗИМСКА НОЌ НЕКОЈ ПАТНИК Se una notte d'inverno un viaggiatore	МАГОР	978-608-223-107-5	4
30.	КНИГА 465 АВТОР: Саикаку Ихара Saikaku Ihara (1642 – 1693) ДЕЛО: ЖИВОТОТ НА ЕДНА ВЉУБЕНА ЖЕНА The Life of an Amorous Woman	МАГОР	978-608-223-106-8	4
31.	КНИГА 476 АВТОР: Мери Шели Mary Shelley (1797-1851) ДЕЛО: ФРАНКЕШТАЈН Frankenstein	МАГОР	978-608-223-093-1	4
32.	КНИГА 514. АВТОР: Карсон Мек Кулерс Carson McCullers (1917-1967) ДЕЛО: СРЦЕТО Е ОСАМЕН ЛОВЕЦ The Heart is a Lonely Hunter	МАГОР	978-608-223-111-2	4
33.	КНИГА 550. АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958 –) ДЕЛО: Океан море Océano Mar КНИГА 551 АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958-/-) ДЕЛО: СВИЛА Seta	МАГОР	978-608-223-098-6	4
34.	КНИГА 20. АВТОР: Непознат Анон. ТИБЕТАНСКА КНИГА НА МРТВИТЕ Vardo Thodol	ТРИ	978-608-230-103-7	4
35.	КНИГА 43. АВТОР: Петрониј (околу 27–66) Gaius Petronius Arbiter ДЕЛО: САТИРИКОН Satyricon	ТРИ	978-608-230-108-2	4
36.	КНИГА 204 АВТОР: Лотреамон (Исидор Дикас)	ТРИ	978-608-230-025-2	4

	Lautréamont (1846 – 1870) ДЕЛО: МАЛДОРОРОВИТЕ ПЕСНИ Les Chants de Maldoror			
37.	КНИГА 281 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Љубовникот на леди ЧетерлиLady Chatterley's Lover	ТРИ	978-608-230-105-1	4
38.	КНИГА 300 АВТОР: Андреј Бели Андрей Белый (1880 – 1934) ДЕЛО: ПЕТРОГРАД Петербург	ТРИ	978-608-230-109-9	4
39.	КНИГА 74. АВТОР: Мигел де Сервантес Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) ДЕЛО: ПРИМЕРНИ НОВЕЛИ Novelas ejemplares	ТРИ	978-608-230-044-3	4
40.	КНИГА 77. АВТОР: Педро Калдерон де ла Барка Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681) ДЕЛО: ЖИВОТОТ Е СОН La vida es sueño	ТРИ	978-608-230-083-2	4
41.	КНИГА 86. АВТОР: Молиер Molière /Jean-Baptiste Poquelin/ (1622 – 1673) ДЕЛО: ДОН ЖУАН, ТАРТИФ, МИЗАНТРОП, СКРЖАВЕЦ, ГРАЃАНИНОТ БЛАГОРОДНИК, ВООБРАЗЕНИОТ БОЛЕН Don Juan. Le Tartuffe. Le Misanthrope. L'Avare. Le Bourgeois gentilhomme. Le Malade Imaginaire	ТРИ	978-608-230-081-8	4
42.	КНИГА 125. АВТОР: Гистав Флобер Gustave Flaubert (1821 –1880) ДЕЛО: БУВАР И ПЕКИШЕ Bouvard et Pécuchet	ТРИ	978-608-230-084-9	4
43.	КНИГА 203 АВТОР: Анатол Франс Anatole France (1844 – 1924) ДЕЛО: БОГОВИТЕ СЕ ЖЕДНИ Les Dieux Ont Soif	ТРИ	978-608-230-043-6	4

44.	КНИГА 282 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Синови и љубовници Sons and Lovers	ТРИ	978-608-230-082-5	4
45.	КНИГА 26. АВТОР: Уеда Акинари Ueda Akinari (1734 – 1809) ДЕЛО: УГЕЦУ МОНОГАТАРИ Tales of Moonlight and Rain (Ugetsu monogatari)	КСЦ	978-608-4694-53-3	4
46.	КНИГА 31. АВТОР: Езоп Ἀἰσώπoς (620 – 560 год. од ст. ера) ДЕЛО: БАСНИ FABLES	КСЦ	978-608-4694-44-1	4
47.	КНИГА 44. АВТОР: Апулеј Lucius Apuleius (с. 123/125 – с. 180) ДЕЛО: МЕТАМОРФОЗИ или ЗЛАТНОТО МАГАРЕ Asinus aureus	КСЦ	978-608-4694-35-9	4
48.	КНИГА 97. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Тристам Шенди том 1 Tristram Shandy	КСЦ	978-608-4694-57-1	4
49.	КНИГА 99. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Сентиментално патување Sentimental Journey	КСЦ	978-608-4694-45-8	4
50.	КНИГА 145 АВТОР: Чарлс Дикенс Charles Dickens (1812 – 1870) ДЕЛО: Давид Коперфилд том 1 David Copperfield	КСЦ	978-608-4694-50-2	4
51.	КНИГА 206 АВТОР: Андре Жид André Gide (1869 – 1951) ДЕЛО: ТЕСНА ВРАТА; ПАСТОРАЛНА СИМФОНИЈА LA PORTE ÉTROITE. LA SYMphonIE PASTORALE	КСЦ	978-608-4694-42-7	4
52.	КНИГА 217 АВТОР: Луј-Фердинанд Селин Louis-Ferdinand Céline (1894 – 1961) ДЕЛО: ПАТУВАЊЕ ДО КРАЈОТ НА НОЌТА Voyage au bout de la nuit	КСЦ	978-608-4694-43-4	4

53.	КНИГА 273 АВТОР: Џејмс Џојс James Joyce (1882 – 1941) ДЕЛО: Портрет на уметникот во младоста A Portrait of the Artist as a Young Man	КСЦ	978-608-4694-51-9	4
54.	КНИГА 288 АВТОР: Џ. Р. Р. Толкин John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973) ДЕЛО: Хобит The Hobbit	КСЦ	978-608-4694-52-6	4
55.	КНИГА 347. АВТОР: Жан-Пол Сартр Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) ДЕЛО: ЗБОРОВИ Les Mots	КСЦ	978-608-4694-36-6	4
56.	КНИГА 360. АВТОР: Зигфрид Ленц Siegfried Lenz (1926 –) ДЕЛО: ОСТАВНИНАТА НА АРНЕ Arnes Nachlass	КСЦ	978-608-4694-37-3	4
57.	КНИГА 395. АВТОР: Аријадна Ефрон – Борис Пастернак Аријадна Сергеевна Эфрон (1912 - 1975). Борис Пастернак (1890 — 1960) ДЕЛО: ПРЕПИСКА Переписка	КСЦ	978-608-4694-54-0	4
58.	КНИГА 413. АВТОР: Ернесто Сабадо Ernesto Sabato (1911 –) ДЕЛО: ЗА ЈУНАЦИТЕ И ГРОБОВИТЕ Sobre héroes y tumbas	КСЦ	978-608-4694-38-0	4
59.	КНИГА 425. АВТОР: Витолд Гомбрович Witold Gombrowicz (1904 – 1969) ДЕЛО: ДНЕВНИК том 1 Dzienniki 1	КСЦ	978-608-4694-39-7	4
60.	КНИГА 450. АВТОР: Пјер Абелар Pierre Abelard (1079 – 1142) ДЕЛО: Историјата на моите несреќи Historia calamitatum (The story of my misfortunes)	КСЦ	978-608-4694-47-2	4

61.	КНИГА 500 АВТОР: Шандор Марай (1900 – 1989) Sándor Márai ДЕЛО: КАЗАНОВА ВО БОЛЦАНО Vendégjáték Bolzanóban	КСЦ	978-608-4694-41-0	4
62.	КНИГА 517. АВТОР: Ајрис Мурдок Iris Murdoch (1919-1999) ДЕЛО: Морето, морето The Sea, the Sea	КСЦ	978-608-4694-46-5	4
63.	КНИГА 520 АВТОР: Реј Бредбери (1920- /) Ray Bradbury ДЕЛО: МАРСОВСКИТЕ ХРОНИКИ The Martian Chronicles	КСЦ	978-608-4694-48-9	4
64.	КНИГА 531 АВТОР: Филип К. Дик Philip K. Dick (1928 –1982) ДЕЛО: ДАЛИ АНДРОИДИТЕ СОНУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИ ОВЦИ Do Androids Dream of Electronic Sheep	КСЦ	978-608-4694-40-3	4
65.	КНИГА 1. АВТОР: Непознат Анон., околу 1700. година од ст. е. ДЕЛО: ЕПОТ ЗА ГИЛГАМЕШ Epic of Gilgamesh /He who Saw the Deep (Sha naqba imuru) or Surpassing All Other Kings (Shūtur eli sharrī)	КСЦ	978-608-4694-00-7	4
66.	КНИГА 45. АВТОР: Лонго (околу 2 век) Λόγγος ДЕЛО: ДАФНИС И ХЛОЕ Δάφνις καὶ Χλόη	КСЦ	978-608-4694-16-8	4
67.	КНИГА 55. АВТОР: Жозеф Бедие (1864- 1938) Joseph Bedier ДЕЛО: РОМАН ЗА ТРИСТАН И ИЗОЛДА Le Roman de Tristan et Iseut	КСЦ	978-608-4694-02-1	4
68.	КНИГА 75. АВТОР: Непознат Анон. ДЕЛО: ЛАЗАРИЛО ДЕ ТОРМЕС La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554)	КСЦ	978-608-4694-17-5	4

69.	КНИГА 93. АВТОР: Волтер Voltaire /François-Marie Arouet/ (1694 –1778) ДЕЛО: КАНДИД; ЗАДИГ Candide. Zadig	КСЦ	978-608- 4694-14-4	4
70.	КНИГА 106 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 1 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608- 4694-04-5	4
71.	КНИГА 107 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 2 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608- 4694-19-9	4
72.	КНИГА 119. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: ЦРКВАТА НОТР ДАМ ВО ПАРИЗ Notre-Dame de Paris	КСЦ	978-608- 4694-03-8	4
73.	КНИГА 120 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 1 Les Misérables	КСЦ	978-608- 4694-18-2	4
74.	КНИГА 121 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 2 Les Misérables	КСЦ	978-608- 4694-05-2	4
75.	КНИГА 196 АВТОР: Жерар де Нервал Gérard de Nerval (1808 – 1855) ДЕЛО: СИЛВИЈА; АУРЕЛИЈА Sylvie. Aurélia	КСЦ	978-608- 4694-21-2	4
76.	КНИГА 222 АВТОР: Георг Бихнер Georg Büchner (1813 – 1837) ДЕЛО: ДАНТОНОВАТА СМРТ, ЛЕОНЦ И ЛЕНА, ВОЦЕК Dantons Tod. Leonce und Lena. Woyzeck	КСЦ	978-608- 4694-08-3	4
77.	КНИГА 253 АВТОР: Волт Витмен Walt Whitman (1819 – 1892) ДЕЛО: Стракови трева Leaves of Grass	КСЦ	978-608- 4694-23-6	4

78.	КНИГА 256 АВТОР: Хенри Џејмс Henry James (1843 – 1916) ДЕЛО: Амбасадори The Ambassadors	КСЦ	978-608- 4694-09-0	4
79.	КНИГА 278 АВТОР: Вирџинија Вулф Virginia Woolf (1882 – 1941) ДЕЛО: Своја сопствена соба; Три гвинеи A Room of One's Own, Three Guineas	КСЦ	978-608- 4694-24-3	4
80.	КНИГА 283 АВТОР: Јудин О'Нил Eugene O'Neill (1888 – 1953) ДЕЛО: Копнеж под брестовите; Долго патување во ноќта Desire under the Elms; Long Day's Journey into Night	КСЦ	978-608- 4694-10-6	4
81.	КНИГА 290 АВТОР: Френсис Скот Фицџералд Francis Scott Fitzgerald (1896 – 1940) ДЕЛО: Големиот Гетсби The Great Gatsby	КСЦ	978-608- 4694-15-1	4
82.	КНИГА 292 АВТОР: Вилијам Фокнер William Faulkner (1897 – 1962) ДЕЛО: Врева и бес Sound and Fury	КСЦ	978-608- 4694-01-4	4
83.	КНИГА 349. АВТОР: Ежен Јонеско Eugène Ionesco (1909 – 1994) ДЕЛО: СТОЛОВИ, КЕЛАВА ПЕЈАЧКА, НОСОРОГ Les Chaises. La Cantatrice Chauve. Rhinocéros	КСЦ	978-608- 4694-25-0	4
84.	КНИГА 440. АВТОР: Чинуа Ачебе Chinua Achebe (1930 –) ДЕЛО: СВЕТ ВО ИСЧЕЗНУВАЊЕ Things Fall Apart	КСЦ	978-608- 4694-20-5	4
85.	КНИГА 468 АВТОР: Опатот Прево Abbé Prévost (1697 – 1763) ДЕЛО: МАНОН ЛЕСКО Manon Lescaut	КСЦ	978-608- 4694-11-3	4
86.	КНИГА 469 АВТОР: Хорас Волпол Horace Walpole (1717-1797) ДЕЛО: ОТРАНСКИОТ ЗАМОК The Castle of Otranto	КСЦ	978-608- 4694-22-9	4

87.	КНИГА 471 АВТОР: Готхолд Ефраим Лесинг Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781) ДЕЛО: ЕМИЛИЈА ГАЛОТИ Emilia Galotti	КСЦ	978-608-4694-26-7	4
88.	КНИГА 472 АВТОР: Бернаден де Сен Пјер Bernardin de Saint Pierre (1737-1814) ДЕЛО: ПАВЛЕ И ВИРЏИНИЈА Paul et Virginie	КСЦ	978-608-4694-07-6	4
89.	КНИГА 486. АВТОР: Нацуме Сосеки Natsume Soseki (1867 –1916) ДЕЛО: СРЦЕТО НА НЕШТАТА Kokoro	КСЦ	978-608-4694-12-0	4
90.	КНИГА 508. АВТОР: Жилиен Грак Julien Gracq (1910 – 2007) ДЕЛО: Брегот на Сиртите Le Rivage des Syrtes	КСЦ	978-608-4694-06-9	4
91.	КНИГА 544. АВТОР: Патрик Модино Patrick Modiano (1945 – 2009) ДЕЛО: Улица на темни продавници Rue des boutiques obscures	КСЦ	978-608-4694-27-4	4
92.	КНИГА 549. АВТОР: Казуо Ишигуро Kazuo Ishiguro (1954 –) ДЕЛО: Не оставај ме никогаш Never Let Me Go	КСЦ	978-608-4694-13-7	4
93.	КНИГА 552. АВТОР: Бен Окри Ben Okri (1959 –) ДЕЛО: Гладниот пат The Famished Road	КСЦ	978-608-4694-28-1	4
94.	КНИГА 122. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 3 Les Miserables	КСЦ	978-608-4694-55-7	4
95.	КНИГА 351. АВТОР: Жан Ануј Jean Anouilh (1910 – 1987) ДЕЛО: Антигона Antigone	КСЦ	978-608-4694-58-8	4

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Агенцијата за иселеништво.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Агенцијата за иселеништво, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-378/24
22 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

643.

Врз основа на член 19 точка 5 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.1.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈУВАЊЕ НА СТРАН-
СКИ ВООРУЖЕНИ СИЛИ НА ТЕРИТОРИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО
ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „ЈСЕТ – 2013“

1. Се одобрува влегување и престојување на странски вооружени сили – 10 припадници на специјалните сили на Соединетите Американски Држави на територијата на Република Македонија заради учество во вежбовна активност „ЈСЕТ 2013“ (во натамошниот текст: вежбовна активност), која ќе се одржи на Попова Шапка и Армискиот полигон Криволак, во периодот од 1.2.2013 до 28. 2. 2013 година.

2. Финансиските трошоци за реализација на вежбовната активност се на товар на Министерството за одбрана изнесуваат 394.800 денари и истите се однесуваат за:

- Патување во земјата за време на обуката во теренски услови – 292.800 денари;
- Канцелариски материјали – 10.000 денари;
- Посета на КИС за 20 лица (сок, кафе) за странски претставници – 30.000 денари;
- Репрезентативен материјал – 8.000 денари и
- Дневен билет за ски лифт – 54.000 денари.

Трошоците за сместување и исхрана за припадниците на специјалните сили на Соединетите Американски Држави, се покриени од страна на Амбасадата на САД во Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-423/1
29 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

644.

Врз основа на член 49-г став 1 од Законот за Царинска управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/2004, 81/2005, 107/2007, 103/2008, 64/2009, 105/2009, 48/2010, 158/2010, 53/2011 и 113/2012), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22.01.2013 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА УПРАВУВАЊЕ, УРЕДУВАЊЕ И ОДРЖУВА-
ЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ
ЗА ПАТЕН СООБРАКАЈ ЗА 2013 ГОДИНА

I
ОПШТА ОДРЕДБА

Со оваа програма се пропишува управувањето, уредувањето и одржувањето на објектите на граничните премини на Република Македонија за патен сообраќај за 2013 година.

II
ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА

Основни извори на средствата потребни за реализирање на оваа програма се обезбедени во Буџетот на Република Македонија за 2013 година.

За реализација на оваа програма потребни се вкупно 25.100.000 денари и истите се обезбедени од буџетската сметка 637-16, програма 22 - Гранични премини.

Планска активност	Буџет на РМ за 2013 год.	раз. е. /сметка/програма/ставка
Поправки и тековно одржување:		
Тековно одржување на објекти	5.800.000	09003/637-16/22/424
Одржување на ПП апарати	400.000	09003/637-16/20/424
Одржување на рампи	700.000	09003/637-16/22/424
Одржување на ваги	2.200.000	09003/637-16/22/424
Одржување на агрегати	1.000.000	09003/637-16/22/424
ВКУПНО	10.100.000	
Договорни услуги:		
Одржување на магисна на ГП	15.000.000	09003/637-16/22/425
ВКУПНО	15.000.000	
СЕ ВКУПНО:	25.100.000	Буџет на Република Македонија

III
ДИНАМИЧЕН ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ
НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ

Активности поврзани со изградба на објекти и инфраструктура кои се наоѓаат во границите на опфат утврдени со урбанистичките планови за граничните премини, не се предвидуваат во текот на 2013 година, со оглед дека не се предвидени средства за оваа намена во Буџетот на Република Македонија за 2013 година.

IV
ПЛАН ЗА ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКОВНО ОДРЖУ-
ВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ

Инвестиционото одржување на граничните премини опфаќа: санација, реконструкција и замена на објекти, опрема, инсталации и др.

Активности во делот на инвестиционо одржување на граничните премини не се предвидуваат во текот на 2013 година, со оглед дека не се предвидени средства за оваа намена во Буџетот на Република Македонија за 2013 година.

Со тековното одржување на граничните премини се предвидува одржување на: објекти, опрема и инсталации, ваги, рампи, агрегати, чистење на наноси од снег

на платото во зона на контрола на патници и терминал, одржување на хигиена на отворени површини на граничните премини и терминали и одржување на противпожарни апарати.

Тековното и инвестиционо одржување на граничните премини се предвидува да се изврши со средства од буџетската сметка на Царинската управа за 2013 година, раздел 09003- Царинска управа, сметка 637-16, Програма 22, ставки 424 и 425.

Предвидени средства за реализација: 25.100.000 ден.

V

ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАДБА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР, КОЛСКИ ВАГИ, ПАРКИРАЛИШТА, ТЕРМИНАЛИ И САНИТАРНИ ЈАЗЛИ

Активности за подготвителни работи за изградба на деловен простор, колски ваги, паркиралишта, терминали и санитарни јазли на граничните премини, во делот на изготвување на техничка и тендерска документација за изработка на проекти и тендерска документација за изградба на овие објекти, не се предвидуваат во текот на 2013 година, со оглед дека не се предвидени средства за оваа намена во Буџетот на Република Македонија за 2013 година.

VI

ПЛАН ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ОПРЕДЕЛЕНО СО УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ

1. Иницирање на изработка на урбанистички проекти, технички планови, документација и услови за градба

Со планот за уредување на градежното земјиште определено со урбанистички планови, се планира иницирање на изработка и усвојување на урбанистички планови за граничните премини, како и измена на постојните.

Во текот на 2013 година, по иницирањето од страна на Царинската управа, ќе се изработат нови урбанистички планови за граничен премин Делчево, граничен премин Ново Село, граничен премин Стар Дојран и граничен премин Кафасан.

Во зависност од потребата за отворање на нови гранични премини, во соработка со Владата на Република Македонија и Министерството за надворешни работи се предвидува и учество во стручни тимови за иницирање на изработка на урбанистички планови за нови гранични премини.

2. Планирање, градење, поставување, пренамена, реконструкција и отстранување на објекти

Активности за планирање, градење, поставување, пренамена, реконструкција и отстранување на објекти не се предвидуваат во текот на 2013 година, со оглед дека не се предвидени средства за оваа намена во Буџетот на Република Македонија за 2013 година.

3. Решавање на имотно-правни односи на градежното земјиште

Царинската управа на Република Македонија во 2013 година ќе продолжи со постапката за запишување на правата на недвижностите на граничните премини во сопственост на Република Македонија.

Активности поврзани со постапки за експропријација на земјиште во опфатот на граничните премини, како и исплата на надоместоци за веќе експропирано земјиште не се предвидуваат во текот на 2013 година, со оглед дека не се предвидени средства за оваа намена во Буџетот на Република Македонија за 2013 година.

VII

НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛОВНИОТ ПРОСТОР, КОЛСКИТЕ ВАГИ, ПАРКИРАЛИШТА, ТЕРМИНАЛИ И САНИТАРНИ ЈАЗЛИ

Користењето на деловниот простор, паркиралишта, терминали и санитарни јазли се врши врз основа на потпишување на договори за регулирање на односите меѓу органите на државната управа и правните лица кои вршат дејности кои се поврзани со царинското работење од една страна и Царинската управа од друга страна во врска со користење простор на граничните премини за патен сообраќај.

Во договорите ќе се дефинираат површините кои ги користат органите на државната управа како и останатите права и обврски во поглед на регулирање на заедничките трошоци за тековно одржување, струја, греење, вода, комуналии, јавна хигиена, примена на прописи од областа на ПП заштитата.

Начинот на користење на деловниот простор од страна на правните лица кои вршат дејности кои се поврзани со царинското работење и чие присуство на граничните премини е неопходно, ќе се регулира со склучување поединечни договори за закуп согласно Законот за Царинска управа.

VIII

ПЛАН ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ОБЈЕКТИ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ПОД ЗАКУП

Деловниот и рекламниот простор, Царинската управа ќе го издава под закуп по пат на јавен оглас за прибирање на понуди и спроведување на постапка за јавно наддавање, при што се предвидува склучување на договор со правното лице кое ќе излицитира највисока цена за закуп на деловен и рекламен простор на граничните премини на Република Македонија за патен сообраќај, а врз основа на почетна цена утврдена во согласност со Правилникот за висината на надоместоците

за извршените услуги и почетната висина на закупната на деловниот и рекламниот простор на граничните премини за патен сообраќај.

IX

ВИД НА УСЛУГИ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ
ЗА КОИ СЕ НАПЛАТУВА НАДОМЕСТОК

Видот на услугите на граничните премин за кои се наплатува надоместок се:

- Издавање на деловен и рекламен простор под закуп и

- Извршена услуга – надоместок за престој на царински терминал подолго од времетраењето на царинската постапка.

X

ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 – 53/1
22 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

645.

Врз основа на член 42 од Закон за извршување на буџетот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 171/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.1.2013 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ЕДУКАЦИЈА НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ
ПЕРСОНАЛ ЗА 2013 ГОДИНА**

1. ВОВЕД

Програмата за едукација на лекари и медицински персонал за 2013 година претставува континуитет на Министерството за здравство во рамките на активностите за едукација на лекари и медицински персонал од јавните здравствени установи од Република Македонија, кои што започнаа во месец октомври 2011 година.

Потребата за едукација на лекари и медицински персонал во јавните здравствени установи кои вршат секундарна и терциерна здравствена заштита произлегува од набавката на новата медицинска опрема за дијагностика и лекување. Со едукацијата ќе се овозможи оптимална искористеност на апаратите во јавните здравствени установи во целата Република (магнетна резонанца, компјутеризирана томографија, дигитални и

аналогни мамографи и други апарати), давање на квалитетна здравствена услуга, навремена дијагностика и современо лекување. Покрај тоа, едукацијата ќе овозможи и примена на посложени медицински интервенции, кои во моментот недоволно или пак не се изведуваат во Република Македонија, па за истите интервенции пациентите се упатуваат надвор од Република Македонија во соодветни референтни центри.

Од почетокот на едукацијата на здравствените работници се реализирани 70 обуки надвор од Република Македонија, како и 50 во установите од терциерно ниво во Републиката.

Како континуитет во едукацијата, Министерството за здравство и во текот на 2013 година продолжува со активностите на едукација на лекари и медицински персонал. Стручната едукација на лекарите и другиот медицински персонал (во зависност од потребите) се врши надвор од Република Македонија или во јавните здравствени установи од терциерна здравствена заштита во Републиката.

2. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Преку континуираната едукација на здравствениот кадар се обезбедува стекнување на најнови знаења и примена на најсовремени техники на лекување, преку екстерен облик на усовршување (усовршување надвор од матичната установа во соодветни центри) и има за цел да го подигне нивото на стручно знаење и да го унапреди квалитетот на здравствените услуги во сите облици на здравствена заштита во секојдневната пракса.

Оваа програма ќе допринесе за давање на услуги по највисоки стандарди, навремена дијагностика, современо лекување и намалување на трошоците за лекување по пациент.

3. ПРЕГЛЕД НА ПОТРЕБИТЕ ЗА ЕДУКАЦИЈА НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ ЗА 2013 ГОДИНА

Програмата е изготвена согласно искажаните потреби за едукација на лекари и медицински персонал од јавните здравствени установи во Република Македонија.

Во оваа програма се опфатени потребите од едукација на лекари и медицински персонал за 2013 година, со посебен акцент на хируршките и интернистичките дејности искажани посебно за секоја дејност, и тоа:

1. Ортопедија и трауматологија
2. Урологија
3. Абдоминална хирургија
4. Торакална и васкуларна хирургија
5. Неврохирургија
6. Анестезија и интензивно лекување

7. Пластична и реконструктивна хирургија
 8. Гинекологија и акушерство
 9. Хематологија
 10. Педијатрија
 11. Физикална медицина
 12. Офталмологија
 13. Микробиолошка дијагностика
 14. Интерна медицина (кардиологија, нефрологија, пулмологија, гастроентерохепатологија)
 15. Оториноларингологија
 16. Психијатрија
 17. Неврологија
 18. Ендокринологија
 19. Дерматологија
 20. Радиодијагностика
 21. Клиничка биохемија
 22. Инфективни болести
 23. Фармакологија
 24. Патологија
 25. Радиотерапија и онкологија
 26. Молекуларна биологија
 27. Максилофацијална хирургија
 28. Нуклеарна медицина
 29. Кардиологија
- Во трауматологија и ортопедија се опфатени процедурите: хирургија на шака, хирургија на рбетен столб, Hip sonography courses according graf's method, артроскопија на рамо, траума на рбетен столб, артроскопија на колено
 - Во урологија - лапараскопија на уринарен тракт, TUR на простата, ендоурологија, лапараскопска урологија, ендоскопска урологија TUR
 - Во абдоминална хирургија - базична лапараскопија, онколошка хирургија, лапараскопска хирургија (колон, холециста), колоректална хирургија, лимфаденектомија при карцином на колон
 - Во торакална и васкуларна хирургија - хирургија на дојка (карциноми), лимфна биопсија кај карцином на дојка
 - Во неврохирургијата - ендоваскуларен третман на васкуларните аномалии на мозочните крвни садови, преоперативен неуро-мониторинг, васкуларна неврохирургија
 - Во анестезиологија, реанимација и интензивно лекување - регионални блокови, третман на болка, палијативна нега, епидурална анестезија во обстетрија, третман на хронична болка, анестезија за артроскопски процедури, ЕХО за поставување на ЦВК, анестезиологија за лапараскопска хирургија на колон
 - Во пластична и реконструктивна хирургија - пластична и реконструктивна хирургија
 - Во гинекологија и акушерство - откривање на малформации на плодот со 4D Ехо апарат, гинеколо-

шка лапараскопија, лапараскопска хистеректомија, 4D Ехо метода

- Во хематологија - проточна цитометрија, трансплантација на хематопоетски матични клетки

- Во педијатрија - дијагностика и лекување на акутни леукемии, трансплантација, акутни и касни компликации од третман на акутни леукемии, дијагноза и терапија на солиднитумори, дијагностички методи во област на миелопластичен Су и анемични Су, изведување на SIT специфична имунотерапија, неонатологија, пулмоалергологија, ехо на срце и др.

- Во физикална медицина – ласеротерапија, ЕХО на меки ткива, лимфна дренажа

- Во офталмологија - фако хирургија на катаракта, витректомија, кера-топластика, ласер фотокоагулација, ЕХО на око А и В скен, компјутерска периметрија, фако метода и ехосонографија, Аргон ласер и Јаг ласер, индиректна офталмологија, ендокринолошка офталмологија и др.

- Во микробиолошка дијагностика - молекуларна дијагностика за ХЦВ

- Во интерна медицина - EUS-ендоскопски ултразвук за дигестивен тракт, трансезофагеална ехокардиографија, бронхоскопија со EBUS, ЕХО доплер на периферни крвни садови, терапија на сангвинантни крваречки лезии на гастроинтестинален пат, алергологија – дијагностика, ехо на бели дробови, фибербронхоскопија со термокаутер (поставување на стент и агронт плазма), електрофизиолошко иследување и аблација при постоење на акцесорни патишта, коморни тахикардии и атријална фибрилација и др.

- Во оториноларингологија - рана детекција на фаринголарингеални карциноми и хирургија на истите, пластика на лице, ласер хирургија во ОРЛ, радикални блок дисекции на врат, FESS хирургија и др.

- Во неврологија и психијатрија – сонотромболиза, механичка тромболиза, ЕМГ, ЕП, МЕР, употреба на DUODOPA препарат за континуирана гастроинтестинална апликација, цереброваскуларни болести, генетски испитувања на епилепсии, прехируршка евалуација на епилепсии, полисомнографија, електроконвулзивна терапија, детско и адолесцентно ментално здравје, неуромониторинг invaziv/noninvaziv, тромболиза + сонотромболиза и др.

- Во ендокринологија - денситометрија (DXA) на коска и дебелина, пункциона биопсија на тироидна жлезда, неурохормони и др

- Во дерматологија – дерматохирургија, хистопатологија, трихологија, актинотерапија, дермоскопија, склерозација на вени со пена

- Во радиодијагностика - КТ ангиографија, неурорадиологија, мускулоскелетна радиологија

- Во клиничка биохемија - PCR техника за детекција и генотипизација на вируси, PCR техника за анализа на DNA/RNA

Во инфективни болести - анализа на пнеумослајд, фиброскен

Во фармакологија - стандардни процедури на пре-дапликативна подготовка на цитотоксични лекови

4. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Средствата за реализација на активностите предвидени со оваа програма се предвидени за:

- трошоци за обука,
- надомест на трошоците за превоз до и од местото на обука,
- сместување во местото на обука,
- како и месечен надомест за престој.

Програмата ќе се реализира во обем и содржина на средствата одобрени од Буџетот на Република Македонија за 2013 година, раздел 19001, програма 6, подпрограма 69, во висина од 20.000.000,00 денари.

5. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 – 111/1
22 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

646.

Врз основа на член 27-б став 2 од Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност (“Службен весник на Република Македонија” бр.37/97, 25/00, 101/00, 50/01, 25/03, 37/04, 4/05, 50/06, 29/07, 102/08, 161/08, 50/10, 88/10, 51/11, 11/12, 80/12 и 114/12), министерот за труд и социјална политика, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАР НА АГЕНЦИИТЕ ЗА ВР- ШЕЊЕ НА ПОСРЕДУВАЊЕ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ СО НАПЛАТА ВО ЗЕМЈАТА И ВО СТРАНСТВО

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на регистарот на агенциите за вршење посредување за вработување со наплата во земјата и странство.

Член 2

Регистарот од член 1 од овој правилник се води во писмена и електронска форма.

Регистарот се води во писмена форма како посебна тврда подврсана книга со корици во кафеава боја, во А4 формат, на Образец кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Запишувањето во регистарот се врши со темно сино мастило.

Член 3

На насловната страна на корицата на книгата на Регистарот централно поставено е отпечатен текст со печатни букви: “Република Македонија”, под него “МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА”, а под тоа: “Сектор за труд”. Во средина е отпечатен текст: “РЕГИСТАР”, а под него централно поставено: “на агенции за посредување за вработување со наплата во земјата и странство”.

Книгата на Регистарот ја сочинуваат 100 страници. Секоја агенција се води на две страници, коишто содржат назив на агенцијата за посредување за вработување со наплата во земјата и во странство и по шест рубрики на секоја страна, во кои се запишуваат следните податоци:

- реден број;
- име и презиме на основачот-одговорното лице на агенцијата;
- единствениот матичен број на граѓанинот;
- адреса и место на живеење на основачот-одговорното лице;
- контакт телефон и електронска адреса на основачот-одговорното лице;
- седиште, контакт телефон и електронска адреса на агенцијата;
- број и датум на издавањето и важењето на лиценцата;
- времето на продолжување на лиценцата;
- датумот на престанок на важењето на лиценцата;
- датумот на бришење на агенцијата од регистарот на агенциите за посредување за вработување;
- основот за бришење на агенцијата од регистарот и забелешка

Страниците 1 и 2 се целина и се повторуваат до страниците 99 и 100.

Член 4

Впишувањето на агенциите во Регистарот се врши најдоцна пет дена од денот на издавањето на лиценцата од член 27-а од Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 08-664/1
23 јануари 2013 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика
Спиро Ристовски, с.р.

Прилог

Република Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Сектор за труд

РЕГИСТАР
на агенции за посредување за вработување со наплата
во земјата и странство

Број и датум на издавањето и важењето на лиценцата	Времето на продолжување на лиценцата	Датумот на престанок на важењето на лиценцата	Датумот на бришење на агенцијата од регистарот на агенциите за посредување за вработување	Основот за бришење на агенцијата од регистарот	Забелешка

Страните 1 и 2 се повторуваат до страните 99 и 100.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

647.

Врз основа на член 47, став (1) од Законот за процена („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/10, 158/11, 185/11 и 64/12), министерот за транспорт и врски донесе

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ПРОЦЕНА НА ПАЗАРНАТА ВРЕДНОСТ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Во Методологијата за процена на пазарната вредност на недвижен имот („Службен весник на Република Македонија“ бр.54/12) членот 12 се менува и гласи:

“Пазарната вредност на градежното земјиште се утврдува според просечната цена на извршените купопродајби во годината која и претходи на годината за која се врши процена на земјиштето.

Доколку не се извршени купопродајби на подрачјето на општината во смисла на став 1 од овој член односно нема податоци, пазарната вредност се утврдува според споредбени податоци за градежните земјишта кои се во промет во општините кои се соседни на општината на чие подрачје се наоѓаат недвижностите.“

Член 2

Во членот 18 ставот 2 се менува и гласи:

“Во случаи кога предмет на процена се градежни објекти во сопственост на Република Македонија поставени на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија, при утврдувањето на пазарната вредност не се пресметува макролокација.“

Член 3

Во табеларниот приказ кој е составен дел на Методологијата за процена на пазарната вредност на недвижен имот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/12) елементите за проценка на пазарната вредност на градежното земјиште се бришат.

Член 4

Оваа методологија влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-1078
22 јануари 2013 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

648.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 29.01.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се констатира престанок на судиската функција на Соња Спасеновска, судија на Апелациониот суд Битола, со навршување на 64 години на 24.01.2013 година.

Решението влегува во сила со денот на донесувањето – 29.01.2013 година.

Бр. 07 – 280/1
29 јануари 2013 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

649.

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и 135/2011), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по Барањето бр. 08-УП1-231 од 12.12.2012 година, на седницата одржана на ден 10.1.2013 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР

1. Се обновува дозволата за работење на брокер Тони Костов од Скопје, издадена со Решение бр. 07-174/2 од 21.1.2008 година.

2. Обновената дозвола за работење на брокер на Тони Костов се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на брокер на Тони Костов престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08 - УП1 - 231
10 јануари 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател
Марина Накева-Кавракова, с.р.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

650.

Врз основа на член 31 став (2) точка 1 а во врска со членовите 33 став (1), 34 став (1) и (4) и 35 став (1) и (2) од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 142/12), Државната изборна комисија на седницата одржана на 31.01.2013 година, во состав: Претседател Борис Кондарко, Потпретседател м-р Субхи Јакупи и членовите Влатко Сајкоски, Сашо Срцев, Анета Стефановска, Виолета Дума и Бедредин Ибраими донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ****I.**

Во Одлуките за формирање на општинските изборни комисии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/11, 65/11, 67/11, 72/11, 15/13 и 16/13), број 10-1861/1 од 04.06.2011 година и број 10-810/6 од 04.11.2011 година се вршат следните изменувања и тоа:

1. Во составот на Општинската изборна комисија Охрид заменик членот ЗОРАН ВЕЉАНОВСКИ, вработен како Директор на јавна установа Национален парк Галичица, СЕ РАЗРЕШУВА.

За заменик член се именува ЖАНКО СИМОНОВСКИ вработен во Министерство за економија.

2. Во составот на Општинската изборна комисија Куманово заменикот претседателот ЦАВИТ АЈДИНИ вработен во Министерството за внатрешни работи, СЕ РАЗРЕШУВА.

За заменик претседател се именува АРМЕНД МЕХМЕТИ вработен во Општина Куманово.

3. Во составот на Општинската изборна комисија Кисела Вода претседателот Марија Галевска вработена во Министерство за финансии, СЕ РАЗРЕШУВА.

За претседател се именува СИМОНА ЗАФИРОВСКА – ТРПЕСКА вработена во Министерство за здравство.

4. Во составот на Општинската изборна комисија Горче Петров претседателот Маја Костова вработена во Агенција за странски инвестиции, СЕ РАЗРЕШУВА.

За претседател се именува ВАСКА ТРПКОВСКА вработена во Општина Горче Петров.

5. Во составот на Општинската изборна комисија Пробиштип заменик членот ГИЛЕ СТОИМИРОВ - пензионер, СЕ РАЗРЕШУВА

За заменик член се именува АНГЕЛ СЕРАФИМОВСКИ вработен во Министерство за економија.

6. Во составот на Општинската изборна комисија Демир Капија заменик членот ПАВЛЕ ДИМОВСКИ, вработен Општина Демир Капија, СЕ РАЗРЕШУВА

За заменик член се именува ЈОВАН ЈОВАНОВ вработен во Општина Демир Капија.

7. Во составот на Општинската изборна комисија Арачиново претседателот ШАИН МЕМЕДИ вработен во Агенција за млади и спорт, СЕ РАЗРЕШУВА

За претседател се именува МЕНТОР РАМАДАНИ вработен во Секретаријат за спроведување на рамковниот договор.

8. Во составот на Општинската изборна комисија Карпош членот ИВАНА ЧЕСМАЦИСКА вработена во Министерство за економија, СЕ РАЗРЕШУВА

За член се именува СЛАВИЦА ПАНОВСКА вработена во Министерство за образование и наука.

9. Во составот на Општинската изборна комисија Петровец членот БЕРХАН ОСМАНИ вработен во Министерство за внатрешни работи, СЕ РАЗРЕШУВА

За член се именува АЗИЗ ИБРАИМИ вработен во Секретаријат за спроведување на рамковниот договор.

II.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на интернет страницата на Државна изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, лицето избрано за претседател, заменик претседател, членови или нивни заменици на општинските изборни комисии имаат право да поднесат Изјава за неприфаќање на именувањето.

Изјавата за неприфаќање се поднесува до Државната изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија“.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на Државната изборна комисија е конечно.

Бр. 07 – 333/3
31 јануари 2013 година
Скопје

Државна изборна комисија,
Претседател,
Борис Кондарко, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2013017